



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE



ГЛАСНИК / BULETINI

Скопје / Shkup


Год. 2021 бр. 2 / Viti 2021 nr. 2

28 Февруари 2021 / 28 Shkurt 2021

**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE**

UDK 347.77

ISSN 1857-6240



ГЛАСНИК / BULETINI

Патенти / Patenta

Трговски марки / Marka Tregtare

Индустриски дизајн / Disenjo Industriale

Ознаки на потекло од производите /

Tregues Gjeografik

Лиценци / Liçenca

Застапување / Përfaqësimi juridik

Скопје / Shkup

Год. 2021 бр. 2/Viti 2021 nr. 2


28 Февруари 2021 / 28 Shkurt 2021

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO / KODET E SHTETEVE SIPAS STANDARTEVE TË WIPO

AD – Андора / Andora	EC – Еквадор / Ekuador	KY – Кајмански Острови / Ishujt Kajman	RW – Руанда / Ruanda
AE – Здружените Арапски Емирати / Emiratet e Bashkuara	EE – Естонија / Estonia	KZ – Казакстан / Kazahstan	SA – Саудиска Арабија / Arabia Saudite
AF – Авганистан / Afganistan	EG – Египет / Egjipt	LA – Лаос / Laos	SB – Соломонски Острови / Ishujt Solomon
AG – Антика и Барбуда / Antika dhe Barbuda	EH – Западна Сахара / Saharaja	LB – Либан / Liban	SC – Сејшелски Острови / Ishujt Sejsheles
AI – Антигуа - Antigua	ER – Еритреја / Eritreja	LC – Света Луција / Shën Lucia	SD – Судан / Sudan
AL – Албанија / Shqipëria	ES – Шпанија / Spanja	LI – Лихтенштајн / Lihtenshtajn	SE – Шведска / Suedia
AM – Ерменија / Armenia	ET – Етиопија / Etiopia	LK – Шри Ланка / Shri Lanka	SG – Сингапур / Singapor
AN – Холандски Антили / Antile Holandeze	FI – Финска / Finlanda	LR – Либерија / Liberia	SH – Света Елена / Shën Elena
AO – Ангола / Angola	FJ – Фиџи / Fijhi	LS – Лесото / Lesoto	SI – Словенија / Sllovenia
AR – Аргентина / Argjentina	FK – Фокландски Острови / Ishujt Falkland	LT – Литванија / Lituania	SK – Словачка / Slovakia
AT – Австрија / Austria	FO – Овчи Острови / Ishujt e Dhenve	LU – Луксембург / Luksemburg	SL – Сiera Леоне / Siera Leone
AU – Австралија / Australia	FR – Франција / Franca	LV – Латвија / Letonia	SM – Сан Марино / San Marino
AW – Аруба / Aruba	GA – Габон / Gabon	LY – Либија / Libia	SN – Сенегал / Senegal
AZ – Азербејџан / Azerbejxhan	GB – Велика Британија / Britania e Madhe	MA – Мароко / Maroko	SO – Сомлија / Somlija
BA – Босна и Херцеговина / Bosnja dhe Hercegovina	GD – Гранада / Granada	MC – Монако / Monako	SR – Суринам / Surinam
BB – Барбадос / Barbados	GE – Грузија / Gruzija	MD – Молдавија / Moldavia	ST – Сао Томе и Принципе / Sao Tome dhe Principe
BD – Бангладеш / Bangladesh	GH – Гана / Gana	ME – Црна Гора / Mali i Zi	SV – Салвадор / Salvador
BE – Велгија / Belgjika	GI – Гибралтар / Gjibraltari	MG – Мадагаскар / Madagaskar	SY – Сирија / Siria
BF – Горна Волта / Volta e Epërme	GL – Гренланд / Grenlanda	MK – Северна Македонија / Maqedonia e Veriut	SZ – Свазиланд / Svaziland
BG – Бугарија / Bullgaria	GM – Гамбија / Gambija	ML – Мали / Mali	TC – Турки / Turki
BH – Бахреин / Bahrain	GN – Гвинеа / Guinea	MM – Бурма / Burma	TD – Чад / Cad
BI – Бурунди / Burundi	GQ – Екваторијална Гвинеа / Guinea e Ekuadorit	MN – Монголија / Mongolia	TG – Того / Togo
BJ – Бенин / Benin	GR – Грција / Greqia	MO – Макао / Makao	TH – Тајланд / Tajlanda
BM – Бермуди / Bermuda	GS – Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич / Xhorxhia Jugore dhe Ishujt Sanduiç të Jugut	MP – Северни Маријански Острови / Ishujt Mariane Veriore	TJ – Таџикистан / Tashikistan
BN – Брунеј Даресалам / Brunej Darasalam	GT – Гватемала / Guatemala	MR – Мавританија / Mavritania	TM – Туркменија / Turkmenistan
BO – Боливија / Bolivija	GW – Гвинеа Бисао / Guinea Bisao	MS – Монсерато / Monserator	TN – Тунис / Tunis
BR – Бразил / Brazil	GY – Гвајана / Guajana	MT – Малта / MAlta	TO – Тонга / Tonga
BS – Бахами / Bahama	HK – Хонг Конг / Hong Kong	MU – Маурициус / Mauricius	TP – Источни Тимор / Timori Lindor
BT – Бутан / Butan	HN – Хондурас / Honduras	MV – Малдиви / Maldive	TR – Турција / Turqia
BV – Островот на Буве / Ishujt e Buves	HR – Хрватска / Kroacia	MW – Малави / Malavi	TT – Тринидад и Тобаро / Trinidad dhe Tobago
BW – Боцвана / Bosvana	HT – Хаити / Haiti	MX – Мексико / Meksika	
BY – Белорусија / Bellorusia	HU – Унгарија / Hungaria	MY – Малезија / Malajzia	
CF – Централноафриканска Република / Republika e Afrikës Qendrore	ID – Индонезија / Indonezia	MZ – Мозамбик / Mozambik	
CG – Конго / Kongo	IE – Ирска / Irlanda	NA – Намибија / Namibia	
CH – Швајцарија / Zvicra	IL – Израел / Izraeli	NE – Нигер / Niger	
CI – Брегот на слоновата коска / Bregu i Fildishtë	IN – Индија / India	NG – Нигерија / Nigeria	
CK – Острови на Кук / Ishujt Kuk	IQ – Ирак / Irak	NI – Никарагва / Nikaragua	
CL – Чиле / Cile	IR – Иран / Iran	NL – Холандија / Hollanda	
CM – Камерун / Kamerun	IS – Исланд / Islanda	NO – Норвешка / Norvegjia	
CN – Кина / Kina	IT – Италија / Italia	NP – Непал / Nepal	
CO – Колумбија / Kolumbia	JM – Јамајка / Xhamajka	NR – Неру / Neru	
CR – Костарика / Kostarika	JO – Јордан / Jordani	NZ – Нов Зеланд / Zelanda e Re	
CU – Куба / Kuba	JP – Јапонија / Japonia	OM – Оман / Oman	
CV – Капе Верде / Kape Verde	KE – Кенија / Kenia	PA – Панама / Panama	
CY – Кипар / Qipro	KG – Киргизија / Kirgizija	PE – Перу / Peru	
CZ – Чешка / Cekia	KH – Камбоџа / Kamboxha	PG – Нова Гвинеа / Guinea e Re	
DE – Германија / Gjermania	KI – Кирибати / Kiribati	PH – Филипини / Filipine	
DJ – Џибути / Xhibuti	KM – Коморски Острови / Ishujt e Komorit	PK – Пакистан / Pakistan	
DK – Данска / Danimarka	KN – Св. Китис и Невис / Shën Kitis dhe Nevis	PL – Полска / Polonia	
DM – Доминика / Domenika	KP – Демократска Република Кореја / Republika Demokrate e Koresë	PR – Порторико / Portoriko	
DO – Доминиканска Република / Republika e Domenikës	KR – Република Кореја / Republika e Koresë	PT – Португалија / Portugalia	
DZ – Алжир / Algjeri	KW – Кувајт / Kuvajt	PY – Парагвај / Paraguaj	
		QA – Катар / Katar	
		RO – Романија / Rumania	
		RS – Србија / Srbia	
		RU – Руска Федерација / Federata Ruse	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ / KODET E ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO) / Organizata Rajonale Afrikane për Pronësi Industriale (ORAPI)
BX	- Завод на Бенелукс за жигови и модели / Enti i Beneluksit për marka tregtare dhe modele
EA	- Евроазиска патентна организација / Organizata e Patentave të Euroazisë
EM	- Завод за интелектуална сопственост на Европска Унија (EUIPO) / Enti për Pronësi Intelektuale i Bashkimit Evropian (EUIPO)
EP	- Европска Патентна Организација (EPO) / Organizata Evropiane e Patentave (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро) / Byroja Ndërkombëtare (siç është Byroja e Pranimit së PCT)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI) / Organizata Afrikane e Pronësisë Intelektuale (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO) / Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапски земји во Заливот / Këshilli Bashkëpunues i Vendeve Arabe në Gjirin



**ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА
ИНДУСТРИСКА
СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I
PRONËSISË INDUSTRIALE**

ГЛАСНИК / BULETINI

Год. 2021 бр 2, 28 Фебруари 2021 /

Viti 2021 nr. 2, 28 Shkurt 2021

©2021

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ /
ENTI SHTETËROR I PRONËSISË INDUSTRIALE

месечник / botimi mujor

за издавачот / për botuesin

ГОРАН ГЕРАСИМОВСКИ, директор /

GORAN GERASIMOVSKI, drejtor

уредувачки одбор / bordi editorial

НАТАША ЗДРАВКОВСКА / NATASHA ZDRAVKOVSKA

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ / SIMCO SIMJANOVSKI

ЈЕТМИР ШАБАНИ / JETMIR SHABANI

главен уредник / kryeredaktor

ГОРАН ГЕРАСИМОВСКИ / GORAN GERASIMOVSKI

компјутерска и графичка обработка / përpunimi kompjuterik dhe grafik

АРЈЕТОН УЗАИРИ & ЛУЛЈЕТА ДЕАРИ / ARJETON UZAIRI & LULJETA DEARI

адреса на издавачот / adresa e botuesit

11 Октомври бр.25, 1000 Скопје / 11 Oktomvri nr. 25, 1000 Shkup

тел / tel: +389 2 3103 601 (641)

факс / faks: +389 2 3137 149

е-маил / e-mail: info@ippo.gov.mk

web страна / web faqja: www.ippo.gov.mk

Гласник / Buletini

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и англиски јазик.

Në buletin gjithashtu botohen edhe punime shkencore dhe profesionale, rishikime dhe komente për pronësinë industriale. Punimet shkencore janë të recenzuara. Përmbajtja e shkurtër e punimeve është bashkangjitur në gjuhën maqedone dhe angleze

СОДРЖИНА / PËRMBAJTJA

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост / Shpallja nül e vendimive për njohjen e të drejtave të pronësisë industriale	1
--	---

ПАТЕНТИ / PATENTA

Национални патенти	2 – 148
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	4 – 5
Меѓународни патенти / Patenta ndërkombëtar	6 – 8
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	9 – 128
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	129 – 148

ТРГОВСКИ МАРКИ / MARKA TREGTARE

Пријави на Трговски Марки / Aplikime për marka tregtare	149 – 297
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	150 – 251
Решенија на Трговски Марки / Vendime për marka tregtare	252 – 258
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	259 – 288
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	289 – 290
Промени, Пренос, Истекувања, Поништувања, Спојувања, Впишување на лиценца, Обновувања и Престанок / Ndryshime, Bartje, Skadime, Anulime, Bashkimi i kërkesave, Regjistrimi i licencës, Ripërtëritje dhe Ndërprerje (Mbarim)	291 – 297

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / DISENJO INDUSTRIALE

Пријави на Индустриски дизајн / Aplikime per disenjo industriale	298 – 343
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	299 – 303
Решенија Индустриски дизајн / Vendime per disenjo industriale	304
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	306 - 307
ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA	308
ЗАСТАПНИЦИ / PËRPAQËSUES	309



СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ / SHPALLJE ZYRTARE

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ / SHPALLJA NUL E VENDIMIT PËR NJOHJE E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INDUSTRIALE

Согласно членот 275 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) решение за признавање на правата на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право. / Sipas nenit 275 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18) vendim për njohjen e të drejtave të pronësisë industriale shpallet nul nëse konstatohet se nuk kishte kushte të parashikuara me Ligjin për Pronësi Industriale për njohjen e asaj të drejte.

Решението за признавање на правото може да се огласи за ништовно за сето време на траење на заштитата и тоа по службена должност или на предлог на заинтересирано лице, согласно членот 276 став (1) од Законот. / Vendimi për njohjen e të drejtave mund të shpallet nul për tërë kohëzgjatjen e mbrojtjes edhe atë sipas detyrës zyrtare ose me propozimin e personit të interesuar, në përputhje me nenin 276 paragrafi (1) të Ligjit.

По исклучок од одредбата од ставот (1) на член 276 од Законот, предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото на трговска марка, не може да поднесе носителот на порано регистрираната трговска марка, доколку во текот на пет години последователно пред поднесувањето на предлогот знаел за користењето на подоцнежната трговска марка. / Përjashtimisht nga dispozita e paragrafit (1) të nenit 276 të Ligjit, propozimi për shpalljen nul të vendimit për njohjen e të drejtës së markës tregtare nuk mund të paraqet mbajtësi i markës tregtare të regjistruar më parë, nëse gjatë pesë viteve rradhazi para paraqitjes së propozimi dinte për përdorimin e markës tregtare të mëvonshme.



ПАТЕНТИ / PATENTAT

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18) Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од решението за признавање на патентот./ Në përputhje me nenin 69 të Ligjit për pronësi industriale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Intelektuale publikon të dhënat nga vendimi për njohjen e patentës.

Заедно со податоците од решението издадено согласно со членот 60 од Законот, се објавува и апстрактот на пронајдокот. Кон податоците на решението издадено согласно со членот 66 од Законот, се објавува првото патентно барање и се наведува бројот на другите патентни барања. / Së bashku me të dhënat nga vendimi i lëshuar në përputhje me nenin 60 të Ligjit, botohet edhe abstrakti i shpikjes. Me të dhënat e vendimit të lëshuar në përputhje me nenin 66 të Ligjit, publikohet pretendimi i parë për patentë dhe përcaktohet numri i pretendimeve të tjera për patentë.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/97) Заводот го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса. / Në përputhje me nenin 2 të dispozitave të cilat zbatohen për zgjerimin e patentave evropiane (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 49/97), Enti do të publikojë çdo kërkesë për zgjerim sa më shpejt të jetë e mundur nëse është paguar tarifa e paraparë.

Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови. / Të dhënat shënohen me kodet e patentave INID * (standardi WIPO ST.9). Kodet shtesë janë futur për të dhëna specifike që nuk ekzistojnë në INID.

(11) Регистарски број на документот/ Numri i regjistrimit të dokumentit

(13) Вид на документот / Lloji i dokumentit:

A-патент/patentë A1-патент со доказ/patentë me dëshmi

A2-дополнителен патент/patentë shtesë

T1-превод на патентни барања за признаен европски патент / përkthim i pretendimeve për patentën evropjanë

T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања / mbajtja në fuqi e një patente evropiane me pretendime të modifikuara

(21) Број на пријавата / Numri i aplikimit

(22) Датум на поднесувањето / Data e depozitimit

(23) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit

(30) Право на првенство: датум, држава, број / E drejta e prioritetit: data, shteti, numri

(45) Дата на објавување / Data e publikimit

(45) Објава на првичните патентни барања / Publikimi i pretendimeve fillestare

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi i Klasifikimit Ndërkombëtar të Patentave (KNP)

- (54) Назив на пронајдокот / Titulli i shpikjes
- (56) Цитирани документи / Dokumente të cituara
- (57) Апстракт или патентно барање / Abstrakti ose pretendimi
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - YU број на пријавата година ех - YU број на патентот) / Të dhëna për aplikimin e depozituar deri te ZFP e RSFJ (data e aplikimit ish-YU numri i aplikimit ish – YU numri i patentës)
- (61) Број на основната пријава / Numri i aplikimit bazë
- (62) Број на првобитната пријава / Numri i aplikimit fillestar
- (72) Пронајдувач (и) / Shpikës (it)
- (73) Носител на правото на патентот / Pronari i të drejtës së patentës
- (74) Застапник / Përfaqësues
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar PCT (data e aplikimit shteti numri i PCT aplikimit)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO) / Publikimi i aplikimit ndërkombëtar PCT (data e publikimit, numri i publikimit – WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата) / Aplikimi ndërkombëtar EP (data e publikimit shteti numri EP i aplikimit)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен) / Publikimi i patentës evropiane (data e njohjes, numri i buletinit)

* *Internationals agreed Numbers for the Identification of Data*

(51) F 24D 3/02, F 24H 1/00

(11) 11170

(13) A

(21) 2019/930

(22) 30/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) П20190930 30/10/2019 МК


(73) **Global Sol Energy S.A. Systems of
Solar Energy 31A, Chariton str. GR-175 64
P.Faliro,Athens,Greece, GR**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ELIAS NOMIKAS and Slave Jordanov

(54) **СОЛАРЕН СИСТЕМ НА ЦИРКУЛАЦИЈА
СО ПРИТИСОК НА ТРОЈНА ЕНЕРГИЈА**

(57) Оваа иновација нуди подобрен соларен систем на циркулација со притисок кој што опфаќа еден бојлер со најмалку два топлински изменувачи, едно соларно коло, едно електрично коло, еден систем на топлинска пумпа и негова инсталација во системи за производство на топла вода за користење и затоплување.



Слика 1

(51) G 06F 13/00, G 07F 7/06, B 29B 17/02

(11) 11169

(13) A

(21) 2019/945

(22) 05/11/2019

(45) 28/02/2021

(30) П20190945 05/11/2019 МК


(73) ПАКОМАК ДОО Скопје бул.

Партизански одреди,Порта Влае,блок4
Скопје, МК(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Ивановски Филип

(54) ИНОВАТИВЕН И СТИМУЛИРАЧКИ
СИСТЕМ ЗА СЕЛЕКТИВНО СОБИРАЊЕ НА**ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ**

(57) Систем за селективно собирање на отпад од пакување и анализа на податоци којшто е составен од хардверски дел и софтверски дел кој ги интегрира сите засегнати страни во областа на постапување на отпад од пакување, и тоа, примарни селектори на отпад, стимулатори, производители/компанији, собирачи, транспортери и рециклирачи на отпад, како и секторот за заштита на животната средина.



Слика 1



ПРЕНОС / BARTJE

(11) **8239**

(73) **Estetra SPRL Rue Saint-Georges 5-7 4000 Liège, BE**

(11) **8239**

(73) **Mithra Pharmaceuticals S.A. Rue Saint-Georges 5-7 4000 Liège, BE**

ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(11) **8992**

(73) **Aliaxis Deutschland GmbH Steinzeugstrasse 50 68229 Mannheim, DE**

ПРЕСТАНОК / NDËRPRERJE

(11) **1169**

(73) **ELI LILLY AND COMPANY Lilly Corporate Center, Drop Code 1104, Indianapolis, IN 46285, US**

(11) **1234**

(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE**

(11) **1270**

(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE**

(11) **1358**

(73) **JUWEL AQUARIUM GmbH & CO. KG KARL-GOX-STRASSE 1, D-27356 ROTENBURG/WUMME, DE**

(11) **1419**

(73) **MERCKLE GMBH Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, DE**

(11) **1500**

(73) **Sanofi – Aventis 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR**

(11) **1779**

(73) **MEDA Pharma GmbH & Co.KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg, DE**

(11) **1895**

(73) **WHITE ENERGY Srl Via Marche 1 00100 Roma, IT**

(11) **1826**

(73) **Pharmacia & Upjohn Company LLC 301 Henrietta Street, Kalamazoo, MI 49001, US**

(11) **1805**

(73) **HULL Angelina Fjallvagen 3b S-181 31 Lidingo, SE**

(11) **1905**

(73) **H. LUNDBECK A/S OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK**

(11) **1926**

(73) **Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE**

(11) **2267**

(73) **Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutsebaan 30 2340 Beerse, BE**

(11) **2174**

(73) **Pfizer Products Incorporated Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US**

(11) **2305**

(73) **Merck Sante 37, rue Saint Romain,69008 Lyon, FR**

(11) **2372**

(73) **Southern Research Institute 2000 Ninth Avenue South Birmingham, Alabama 35205, US**

(11) **2420**

(73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT**

(11) **3155**

(73) **AstraZeneca AB and SHIONOGI & CO., LTD 151 85 Sodertalje , SE and Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP**

(11) **3162**

(73) **EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU**

(11) **3156**

(73) **Fondazione Monte Tabor Via Olgettina, 60, 20132 Milano, IT**



(11) **3336**

(73) **EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU**

(11) **3422**

(73) **AstraZeneca AB and SHIONOGI & CO., LTD 151 85 Sodertalje , SE and 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku Osaka 541-0045, JP**

(11) **3424**

(73) **Dompe farmaceutici S.p.A. Via S. Martino della Battaglia, 12 I-20122 Milano (MI),, IT**

(11) **3468**

(73) **Kuhs GmbH Lingertstrasse 3 und 21 79541 Lorrach, DE**

(11) **4931**

(73) **EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU**

(11) **5750**

(73) **EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle 1653 Luxembourg,, LU**

(11) **5749**

(73) **EURO-CELTIQUE S.A. 2, avenue Charles de Gaulle 1653 Luxembourg,, LU**

(51) **C 07C 317/14, C 07D 307/64, A 61K 31/18, A 61P 9/04**

(11) **11111**

(13) T1

(21) **2019/843**

(22) 03/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) US201361754237P 18/01/2013 US and US201361782781P 14/03/2013 US

(96) 17/01/2014 EP17195759.0

(97) 24/07/2019 EP3284463

(73) **Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc. 1450 Raleigh Rd., Suite 212 Chapel Hill, NC 27517, US**


(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) BROOKFIELD, Frederick Arthur; KALISH, Vincent Jacob; COURTNEY, Stephen Martin; FROST, Lisa Marie and TOSCANO, John P.

(54) **Нитроксил донори со подобрен терапевтски индекс**

(57) 1 Фармацевтски состав за употреба во метод на модулација на *in vivo* нитроксил нивоа, каде што фармацевтскиот состав содржи соединение со формулата (1): и најмалку еден фармацевтски прифатлив ексципиент.

има уште 10 патентни барања



(51) **H 04N 19/105, H 04N 19/139, H 04N 19/96, H 04N 19/176, H 04N 19/70, H 04N 19/147**

(11) **11112**

(13) T1

(21) **2019/844**

(22) 03/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) KR20090074896 13/08/2009 KR

(96) 13/08/2010 EP13185335.0

(97) 02/10/2019 EP2677749

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-742, KR**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) Lee, Kyo-Hyuk; Han, Woo-Jin and LEE, Tammy

(54) **АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ДВИЖЕЧКИ ВЕКТОРИ**

(57) 1 Апаратура за декодирање на движечки вектор на постоен блок од слика од податочен тек се состои од кодирано видео, апаратурата се состои од:
предвидувач (1330) кој, кога информација за

режимот на предвидување од постојниот блок е меѓупредвидена и предвидувачот на движење на вектор на постоен блок е одреден врз основа на информација од предвидувач на движење на вектор означувајќи го предвидувачот на движење на векторот на постојната единица за предвидување, е конфигуриран да прима информација од предвидувачот на движечки вектор, предвидувач на движење на вектор одредува кандидати со користење на движечки вектори од претходно декодирани соседни блокови на постојниот блок, и предвидувачот на движечки вектор го одредува постојниот блок кој е едно движење на вектор селектирано помеѓу кандидатите на движење на вектор врз основа на информацијата од предвидувачот на движење на вектор, информацијата од предвидувачот на движење на вектор е добиена од податочниот тек; и движечки вектор на единица за доведување во првобитна состојба (1340) која е конфигурирана да добие движечки вектор на постојниот блок врз основа на предвидувачот на движење на вектор и диференцијален вектор добиен од податочниот тек, каде што претходно декодираните блокови се состојат од прв блок лоциран на долната лева страна од постојниот блок, тоа е, директно под најдолниот блок помеѓу соседните леви блокови на левата страна од постојниот блок и лоциран надвор од постојниот блок и вториот блок е лоциран на горната страна од првиот блок, каде што сликата е разделена на мноштво од максимални квадратни единици за кодирање, согласно на информација за максимална големина на кодирана единица, и секој од мноштвото од максимални единици за кодирање се независно разделени на

квадратни единици за кодирање од кодирани длабочини согласно на длабочини од еднакво поделени и на висина и на ширина од максималната единица за кодирање на две, каде што единицата за кодирање на постојната длабочина е една од квадратните податочни единици разделена од единицата за кодирање од највисоката длабочина, каде што единицата за кодирање на постојната длабочина е разделена на квадратни единици за кодирање од пониска длабочина, независно од соседните единици за кодирање, со еднакво поделување и на висина и на ширина од единиците за кодирање од постојната длабочина на две, и каде што секоја од кодираните единици содржи една или повеќе предвидувачки единици за предвидено декодирање, каде што едната или повеќе предвидувачки единици се добиени со еднакво разделување на ширина или на висина од постојната единица за кодирање на две, или со еднакво разделување и на висината и на ширината на постојната единица за кодирање на две, или со одредување на постојната единица за кодирање како една единица за предвидување, и каде што секоја од единиците за кодирање содржи една или повеќе единица за трансформација за инверзна трансформација, каде што едната или повеќето единици за трансформација се добиени со еднакво поделување и на висината и на ширината на постојната единица за кодирање или со одредување на постојната единица за кодирање како една единица за трансформација; и каде што постојниот блок е единица за предвидување добиена од една од единиците за кодирање.



(51) **C 07K 14/54, C 07K 19/00, C 07K 14/47, C 12N 15/00, C 12N 5/10, C 12N 15/09, A 61K 35/76, A 61K 35/26, A 61P 35/00**

(11) **11113**

(13) **T1**

(21) **2019/845**

(22) **04/10/2019**

(45) **28/02/2021**

(30) **JP2014208200 09/10/2014 JP**

(96) **06/10/2015 EP15849416.1**

(97) **11/09/2019 EP3205720**


(73) **Yamaguchi University 1677-1, Yoshida Yamaguchi-shi Yamaguchi 753-8511, JP**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) **TAMADA, Koji; SAKODA, Yukimi and ADACHI, Keishi**

(54) **ВЕКТОР НА ИЗРАЗУВАЊЕ CAR И КЛЕТКИ КОИ ШТО ИЗРАЗУВААТ CAR**

(57) 1 Вектор на изразување CAR кој што содржи нуклеинска киселина која што кодира химерен антигенски рецептор (CAR) и нуклеинска киселина која што кодира фактор за зајакнување на имунолошката функција на Т-клетката, при што нуклеинската киселина која што кодира фактор за зајакнување на имунолошката функција е нуклеинска киселина која што кодира интерлеукин-7 и нуклеинска киселина која што кодира CCL19.
има уште 9 патентни барања



(51) С 12N 5/071, А 61K 31/357, А 61K 31/366, А 61P 5/48, А 61P 3/10

(11) 11114

(13) T1

(21) 2019/846

(22) 04/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) EP20140164471 11/04/2014 --

(96) 09/04/2015 EP15717842.7

(97) 17/07/2019 EP3129019

(73) CeMM-Forschungszentrum für Molekulare Medizin GmbH Lazarettgasse 14/AKH BT 25.3 1090 Wien, AT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(72) LI, Jin and KUBICEK, Stefan

(54) МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА НА АРТЕМИСИНИН СОЕДИНЕНИЈА И ГЕФИРИН АГОНИСТИ

(57) 1 Артемисинин соединение за употреба во лекувањето на дијабетес пациенти за да се зголеми нивото на инсулин, кадешто артемисинин соединението е соединение со општа формула I

или негова фармацевтска прифатлива сол, кадешто:


----- е единечна или двојна врска;

R1, R2, R3, R4, и R6 претставуваат независно еден од друг H, халоген, -CF₃, =CH₂, -ORa, -NRaRb, -(CH₂)_nCOORa, -(CH₂)_nC(=O)Ra, -(CH₂)_nCONRaRa C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-7циклоалкил, C3-7хетероциклоалкил, арил или хетероарил; и R5 претставува H, халоген, =O, -ORa, -NRaRb, -(CH₂)_nCF₃, -(CH₂)_nCHF₂, -(CH₂)_nC(=O)Ra, -O(CH₂)_nCOORa, -OC(=O)(CH₂)_nCOORa, -OC(=O)Ra, C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-

балкинил, C3-7циклоалкил, C3-7хетероциклоалкил, арил или хетероарил; и
X претставува O или -NRa;
Ra претставува H или опционално супституиран C1-балкил, C2-балкенил, или C2-балкинил; и
Rb претставува H или опционално супституиран C1-балкил, C2-балкенил, C2-балкинил, циклоалкил, арил, хетероарил или агалкил; или

Ra и Rb заедно со средниот азотен атом претставува хетероциклична група, каде што хетероцикличниот атом е N, O или S, и каде што хетероцикличниот атом е опционално супституиран (артемизон); и
n е 0, 1, 2 или 3.
има уште 8 патентни барања

Сл. 1



(51) C 07D 401/14, A 61K 31/4439, A 61P 9/00, A 61P 3/00, A 61P 13/00, A 61P 25/00

(11) 11115

(13) T1

(21) 2019/847

(22) 04/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) US201261697899P 07/09/2012 US

(96) 03/09/2013 EP13762666.9

(97) 31/07/2019 EP2892891


(73) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein,
DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BRENNEMAN, Jehrod Burnett; GINN, John David; LOWE, Michael D.; SARKO, Christopher Ronald; TASBER, Edward S. and ZHANG, Zhonghua

(54) АЛКОКСИ ПИРАЗОЛИ КАКО
РАСТВОРЛИВИ ГВАНИЛАТ ЦИКЛАЗНИ
АКТИВАТОРИ

(57) 1 Соединение со формулата I



кадешто:

A е 5-7 член заситена хетероциклил група којашто содржи еден азот и опционално еден кислород, кадешто еден јаглерод од споменатата хетероциклил група е опционално супституирана со една или две групи избрани од C1-Залкил и оксо;

R1 е C1-4 алкил опционално супституиран со

метокси група;

R2 е избран од H, F, Cl, C1-3, -CN, -OMe и -CF3;

R3 е избран од H и -CH3;

R4 е избран од H F, -CH3 и -OMe;

R5 е избран од H, Cl -CH3, -CH2CH3, -CF3, F, и -OMe;

R6 е сврзан за азотот на A и е избран од H, C1-балкил, -(CH2)nC3-6циклоалкил, -C(O)C1-балкил, -(CH2)n хетероциклил, -(CH2)n арил, -(CH2)n хетероарил, -SO2арил, SO2C1-6алкил кадешто споменатиот C1-балкил, -(CH2)n хетероциклил, -(CH2)n циклоалкил, -(CH2)n арил и -(CH2)n хетероарил се опционално супституирани со една до четири групи независно избрани од C1-Залкил, халоген, C1-3 алкокси, -CF3, -OH, оксо, -(CH2)1-3O(CH2)2-3OH, и -SO2CH3;

R7 е избран од H, -CH3, -CH2CH3, -CF3, F, и -CN;

n е 0, 1 или 2

или негова сол.

има уште 18 патентни барања

(51) A 61K 31/57, A 61P 25/08, A 61P 25/00

(11) 11121

(13) T1

(21) 2019/871

(22) 15/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) US201261589740P 23/01/2012 US

(96) 23/01/2013 EP13740743.3

(97) 09/10/2019 EP2806877

(73) Sage Therapeutics, Inc. 215 First Street
Cambridge, MA 02142, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) REDDY, Kiran

(54) НЕУРОАКТИВНИ СТЕРОИДНИ
ФОРМУЛАЦИИ КОИ ШТО СОДРЖАТ
КОМПЛЕКС ОД АЛОПРЕГНАНОЛОН И
СУЛФОБУТИЛ ЕТЕР БЕТА-ЦИКЛОДЕКСТРИН


(57) 1 Воден фармацевтски состав формулиран за парентерална примена кој што содржи комплекс кој што содржи алопрегнанонон и сулфобутил етер β-циклодекстрин, каде што алопрегнанонолот е со концентрација од 5 mg/ml, а сулфобутил етер β-циклодекстринот е со концентрација помеѓу 25-400 mg/mL, каде што формулацијата е ублажена до pH од 6, а ублажувачот е цитрат ублажувач.

има уште 4 патентни барања



(51) **C 07D 213/75, A 61K 31/444, A 61P 9/00**
 (11) **11122** (13) T1
 (21) **2019/872** (22) 15/10/2019
 (45) 28/02/2021
 (30) US201361785763P 14/03/2013 US
 (96) 14/03/2014 EP14720369.9
 (97) 14/08/2019 EP2970123
 (73) **Amgen Inc. and Cytokinetix, Inc. One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US and 280 East Grand Avenue, South San Francisco, CA 94080, US**
 (74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје**

(72) MUCI, Alex; CUI, Sheng; MORRISON, Henry; NAGAPUDI, Karthik; WALKER, Shawn; BERNARD, Charles; HANSEN, Karl, Bennett; LANGILLE, Neil, Fred; ALLGEIER, Alan, Martin; MENNEN, Steven; WOO, Jacqueline and MORGAN, Bradley, Paul
 (54) **СОЛ НА ОМЕКАМТИВ МЕКАРБИЛ И ПРОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ СОЛ**
 (57) 1 Дихидрохлорид хидрат сол на омекамтив мекарбил.
 има уште 14 патентни барања



(51) **G 01N 33/74**

(11) **11123**

(13) T1

(21) **2019/873**

(22) 15/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) EP20090157886 14/04/2009 --

(96) 14/04/2010 EP10717531.7

(97) 31/07/2019 EP2419741

(73) **B.R.A.H.M.S GmbH Neuendorfstrasse 25 16761 Hennigsdorf, DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) BERGMANN, Andreas and STRUCK, Joachim

(54) **РИЗИК ПРОЦЕНКА ЗА ЛЕКУВАЊЕ СО АНТИБИОТИЦИ КАЈ ПАЦИЕНТИ КОИШТО СТРАДААТ ОД ПРИМАРНА НЕ-ИНФЕКТИВНА БОЛЕСТ СО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НИВОТО НА ПРОКАЛЦИТОНИН**

(57) 1 Ин-витро дијагностичка постапка за идентификацијата на субјект којшто страда од примарна не-инфективна болест којшто има покачен ризик на несакан исход потенцијално предизвикан со администрацијата на

антибиотик кај споменатиот субјект, којшто ги содржи чекорите на:

(i) определување на примерок во крв, плазма или серум од споменатиот субјект којшто страда од примарна не-инфективна болест на нивото на Прокалцитонин (ПКТ) или негов фрагмент или прекурсор или негов фрагмент којшто има должина од барем 12 аминокиселински остатоци,
(ii) корелација на определувачкото ниво за потенцијален ризик предизвикан со администрацијата на антибиотик,
(iii) кадешто концентрацијата на ПКТ или фрагмент или прекурсор или негов фрагмент којшто има должина од барем 12 аминокиселински остатоци под 200 pg/mL во споменатиот примерок корелира со покачен ризик предизвикан со потенцијалната администрација на антибиотик и кадешто споменатиот субјект не изразува било какви симптоми на бактериска инфекција.
има уште 9 патентни барања

(51) **C 08L 69/00**(11) **11124**

(13) T1

(21) **2019/874**

(22) 16/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) US20100392010P 11/10/2010 US and
US201161535573P 16/09/2011 US

(96) 11/10/2011 EP11833280.8

(97) 31/07/2019 EP2627713

(73) **Novomer, Inc. 1 Bowdoin Square, Suite
300 Boston, Massachusetts 02114, US**(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА**

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ


ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје

(72) ALLEN, Scott, D. and NAIK, Sanjeev

(54) **“МЕШАВИНА НА ПОЛИМЕР”**

(57) 1 Екструдирана полимерна мешавина што
содржи барем еден алифатичен поликарбонат
и најмалку еден полиолефин, каде што
мешавината на полимер содржи повеќе
алифатичен поликарбонат од полиолефин.
има уште 15 патентни барања

“МЕШАВИНА НА ПОЛИМЕР”
Патентни изјави



(51) **A 61K 9/16, A 61K 9/48, A 61K 9/28, A 61K 9/20**

(11) **11125**

(13) T1

(21) **2019/876**

(22) 16/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) DE102011075354 05/05/2011 DE and
DE102011075356 05/05/2011 DE

(96) 02/05/2012 EP12719667.3

(97) 02/10/2019 EP2704698

(73) **Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg**
Liebigstraße 1-2 65439 Flörsheim am Main, DE

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) FRANCAS, Gernot and PRZYKLENK, Karl-
Heinz

(54) **ДОЗНА ФОРМА ЗА КОНТРОЛИРАНО**
ОСЛОБОДУВАЊЕ НА АКТИВНИТЕ
СОСТОЈКИ

(57) 1 Дозна форма која што опфаќа

- најмалку една прва единица која што ја содржи активната состојка и
- најмалку една втора единица која што ја содржи активната состојка, при што тие

единици ја опфаќаат првата активна состојка со најмалку една аминокислотино група,
каде што таа прва активна состојка од вредноста pH од 1,1 има растворливост во вода од помалку од 10 mg/ml, при што таа прва активна состојка се избира од групата која што ја сочинуваат антихистаминици и/или антагонисти на калцијум,
назначен со тоа, што првата единица моментално ја ослободува првата активна состојка во желудникот, а другата единица е подготвена како отпорна на сокот на желудникот, другата единица која што ја содржи активната состојка ја содржи матрицата на активната состојка која што го опфаќа полимерот на матрицата и првата активна состојка, при што првата активна состојка е диспергинизирана во матрицата на активната состојка, и понатаму назначен со тоа, што матрицата на активната состојка ја содржи првата активна состојка и полимерот на матрицата во масениот однос од најповеќе 1:1.
има уште 10 патентни барања




FIG. 1

(51) **G 01N 33/50, G 01N 33/569, G 01N 33/68, G 01N 33/566, C 07K 16/12, C 12Q 1/37**

(11) **11126**

(13) T1

(21) **2019/877**

(22) 16/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) US20080036723P 14/03/2008 US

(96) 13/03/2009 EP16153819.4

(97) 24/07/2019 EP3031825

(73) **ALLERGAN, INC. 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Fernandez-Salas, Ester; Wang, Joanne;
Garay, Patton E.; Wong, Lina S.; Hodges, D. Diane
and Aoki, Kei Roger

(54) ИМУНОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА НА АКТИВНОСТИТЕ НА БОТУЛИНУМ ТОКСИН ОД СЕРОТИП А

(57) 1 Постапката на детекција на BoNT/A активности кај цицачите, кој ги опфаќа фазите:

а. третирање на клетките од утврдената линија на клетките која што го експримира SNAP-25, со примерокот на испитување кој што го опфаќа BoNT/A, каде што клетката од утврдената клеточна линија е подложна на BoNT/A интоксикација, при што клетката од утврдената клеточна линија е подложна на BoNT/A интоксинација од околу 500 pM или помалку BoNT/A, и каде што спомнатата клетка се избира од групата која што ја сочинуваат SiMa на клеточната линија, и Neuro-2a на клеточна линија;

б. изолирање од третираниите клетки на производот со цепање на SNAP-25 кој што има карбоксилан терминас на P1 остатокот на цеппивата врска на местото на цепање на BoNT/A;

с. доведување во контакт на производот на цепање SNAP-25 со моноклоналан анти-SNAP-25 со антитело врзано за подлогата на цврстата


фаза, каде што анти-SNAP-25 антитело го врзува епитоп кој што го опфаќа карбоксилан терминас на P1 на остаток од цеппивата врска на местото на цепање на BoNT/A од производот на цепање SNAP-25, каде што анти-SNAP-25 на антителото поседува константна брзина на асоцијација за епитоп кој што не го опфаќа карбоксилан терминас на глутамин од цеппивата врска од местото на цепање на BoNT/A од производот на цепање SNAP-25 од помалку од $1 \times 10^1 \text{ M}^{-1} \text{ s}^{-1}$; а анти-SNAP-25 антитело ја поседува константата на рамнотежа на дисоцијација за тој епитоп од помалку од 0.450 nM;

д. детекција на присуство на комплексот на антителото-антиген, кој што опфаќа анти-SNAP-25 на антитело и производот на цепање SNAP-25 кој што го опфаќа карбоксилан терминас на P1 од остаток на цеппивата врска од местото на цепање на BoNT/A од производот на цепање SNAP-25;

при што детекцијата на комплексот на антитело-антиген во фазата д е индикатор на BoNT/A активности.

има уште 8 патентни барања

FIG. 1A.



(51) **C 07K 16/30, C 07K 16/46, C 07K 14/705, C 07K 16/28, C 07K 16/32, C 12N 9/16, A 61K 38/00**

(11) **11127**

(13) T1

(21) **2019/878**

(22) 16/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) US201462038196P 15/08/2014 US

(96) 14/08/2015 EP15750744.3

(97) 25/09/2019 EP3180363

(73) **Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) LO, Kin-Ming; ZIZLSPERGER, Nora and SIRCAR, Aroop

(54) **ФУЗИОНЕН ПРОТЕИН SIRP-ALFA НА ИМУНОГЛОБУЛИН**

(57) 1 Фузионен протеин на SIRP α на имуноглобулин кој содржи:

(i) IgV екстрацелуларен домен на сигнален

регулаторен протеин на alfa (SIRP α) или варијанта на SIRP α који содржат секвенца на аминокиселина најмалку 80% идентична (a) на остатоци 3-115 SEQ ID NO:6, (b) на остатоци 3-114 SEQ ID NO:8 или (c) на остатоци 1-115 SEQ ID NO:190, при што варијанта на SIRP α содржи модификација на аминокиселина на една или повеќе позиции који одговараат на позиции 6, 27, 31, 37, 54, 56, 66 или 72 SEQ ID NO:6, SEQ ID NO: 8 или SEQ ID NO:190, при што таа модификација претставува супституција избрана од група која ја сочинуваат: V6I; V27I; A27I; I31T; Q37W; Q37H; E54P; H56P; S66Q; L66Q; и M72R; и

(ii) молекул на имуноглобулин или негов дел кој се врзува за површина на антиген на клетка која потстакува заболување.
има уште 22 патентни барања




FIG. 1A




FIG. 1B




FIG. 1C

(51) **C 01G 25/02, C 01G 25/00**(11) **11128**

(13) T1

(21) **2019/879**

(22) 16/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) JP20140070424 28/03/2014 JP

(96) 25/04/2014 EP14887437.3

(97) 09/10/2019 EP3085667

(73) **Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co.,Ltd.
4-4-9, Kitahama Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-
0041, JP**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје(72) **KODAMA, Hiroshi**(54) **ПОРОЗНО ТЕЛО ВРЗ БАЗА НА
ЦИРКОНИУМ ДИОКСИД И ПОСТАПКА ЗА
НЕЈЗИНО ПРОИЗВОДСТВО**(57) 1 Порозно тело врз база на циркониум
диоксид, во облик на честичка, при што (1) тоа

порозно тело врз база на циркониум диоксид
има пик на дијаметар на пори на 20 до 100 nm
во дистрибуција на дијаметар на пора по пат на
ВЈН постапка, P/W однос од 0.05 или поголем,
каде W претставува половина од ширина на
пик,, а големо P претставува висина на пик
крива измерена дистрибуција на пори, и вкупен
волумен на порите од 0.5 cm³/g или поголема;
и

(2) тоа порозно тело врз база на циркониум
диоксид има пик на дијаметра на порите од 20
до 100 nm, P/W сооднос од 0.03 или поголема,
специфична површина од најмалку 40 m²/g, и
вкупен волумен на порите од 0.3 cm³/g или
поголема, по термичка обработка на 1000°C во
текот на 12 часа.

има уште 5 патентни барања

Fig. 1





Fig. 2



(51) **C 07D 491/10, C 07D 471/10, A 61K 31/439, A 61P 11/00**

(11) **11131**

(13) T1

(21) **2019/880**

(22) 16/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) EP20140184613 12/09/2014 --

(96) 08/09/2015 EP15757523.4

(97) 07/08/2019 EP3191487


(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein,
DE**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **VINTONYAK, Viktor; GRAUERT, Matthias;
GRUNDL, Marc and PAUTSCH, Alexander**


(54) **СПИРОЦИКЛИЧНИ ИНХИБИТОРИ НА
КАТЕПСИН С**

(57) 1 Соединение со формула I или негови
фармацевтски прифатливи соли или солвати,




кадешто


Су е



или



А е



кадешто

W е избран од групата составена од CH и N;

X е избран од групата составена од CH и N;

Y е избран од групата составена од CH и N;

со клаузулата дека максимум еден од W, X и Y
може да биде N;

D-E е избран од групата составена од N(R2)-
C(O), CH₂CH₂, C(O)-O и CH₂-O;

R2 е избран од групата составена од H и C1-3-
алкил;


R1 е избран од групата составена од H, C1-3-
алкил, CH₃OCH₂CH₂-, оксетанил,

тетрахидрофуранил, 4-тетрахидропиранил и 3-
тетрахидропиранил;

i е 1, 2 или 3;

j е 1, 2 или 3;

со клаузулата дека збирот од i+j е 2, 3 или 4.
има уште 27 патентни барања



Structures of Cathepsin C ligand complexes. (A) Example 11; (B) Example

16. The protein is shown in ribbon representation, with selected residues shown as sticks. Ligands are shown as stick representation, hydrogen bonds as dotted lines.

(51) С 12С 1/02, А 21D 13/06, А 23В 9/04, А 23L 5/20, А 23L 3/3472, А 23L 3/3463

(11) 11133

(13) T1

(21) 2019/881

(22) 17/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) IT UB20159442 17/12/2015 IT

(96) 16/12/2016 EP16823236.1

(97) 14/08/2019 EP3389400

(73) **New Gluten World S.r.l. Viale Michelangelo 177 71121 Foggia, IT**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) LAMACCHIA, Carmela


(54) **Метод за детоксификација на глутенски протеини од житни зрна и нивна примена во медицинска област**

(57) 1 Метод за детоксификација на глутен од житни зрна, кој ги содржи следниве чекори:

- а) хидрирање на житните зрна со вода до степен на влажност на зрната помеѓу 15 и 18%;
- б) третирање на хидрираните зрна со електромагнетни бранови некое време и со енергија потребна да се достигне температура на зрната помеѓу 60 и 70°C;
- с) суспендирање на зрачењето додека не се постигне температура помеѓу 50 и 60°C и истовремено испарување на водата со губиток на влажноста на зрната помеѓу 14 и 16% во споредба со чекор а);

d) третирање на хидрираните житни зрна со електромагнетни бранови некое време и со енергија потребна да се постигне температура на зрната помеѓу 80 и 90°C;
 е) суспендирање на зрачењето до температура помеѓу 70 и 80°C и истовремено испарување на водата со губиток на влажноста на зрната помеѓу 40 и 44% во споредба со чекор а);
 ф) третирање на хидрираните житни зрна со електромагнетни бранови некое време и со

енергија потребна да се постигне температура на зрната помеѓу 110 и 120°C;
 г) суспендирање на зрачењето до температура помеѓу 80 и 90°C и истовремено испарување на водата со губиток на влажноста на зрната помеѓу 50 и 60% во споредба со чекор а);
 h) бавно ладење на детоксифицирани зрна на собна температура.
 има уште 15 патентни барања



СЛ. 1

(51) C 12N 15/67

(11) 11144

(13) T1

(21) 2019/882

(22) 17/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) PCT/EP2015/073180 07/10/2015 --

(96) 05/10/2016 EP16778784.5

(97) 25/09/2019 EP3337902

(73) BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH and TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE and, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SAHIN, Ugur; BEISSERT, Tim; ORLANDINI VON NIESSEN, Alexandra; FESSER, Stephanie; VALLAZZA, Britta; KUHN, Andreas and POLEGANOV, Marco Alexander

(54) 3' UTR НИЗИ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА НА RNA

(57) 1 Молекула на нуклеинска киселина која што содржи во 5' → 3' правецот на транскрипција:

(а) промотор;

(б) низа на нуклеинска киселина која што може да се транскриптира или низа на нуклеинска

киселина за воведување на низа на нуклеинска киселина која што може да се транскриптира; и (в) низа на нуклеинска киселина која што, при нејзина транскрипција под контрола на промоторот (а), кодира 3'-нетранслатиран регион во транскриптот кој што не е природно поврзан со низата на нуклеинска киселина (б), при што споменатиот 3'- нетранслатиран регион содржи

(i) (с-4) низата на нуклеинска киселина на 3'-нетранслатираниот регион на Амино-терминален засилувач на поделба (Amino-Terminal Enhancer Of Split - AES) која што се состои или содржи низа на нуклеинска киселина селектирана од групата која што се состои од НИЗИ ИД БР: 86 до 89, пожелно НИЗИ ИД БР: 86, нејзин фрагмент или варијанта на споменатата низа на нуклеинска киселина или фрагментот кои што се најмалку 90% идентични на споменатата низа на нуклеинска киселина или фрагмент; или (ii) (с-8) која било комбинација на (с-4) и една или повеќе низи на нуклеинска киселина селектирани од групата која што се состои од: (с-1) низата на нуклеинска киселина на 3'-нетранслатираниот регион на Fc фрагмент на IgG, рецептор, транспортер, алфа (FCGRT) која што се состои или содржи низа на нуклеинска киселина селектирана од групата која што се состои од НИЗИ ИД БР: 1 до 50, пожелно НИЗА ИД БР: 27, нејзин фрагмент или варијанта на споменатата низа на нуклеинска киселина или фрагментот кои што се најмалку 90% идентични на споменатата низа на нуклеинска киселина или фрагмент,


(с-2) низата на нуклеинска киселина на 3'-нетранслатираниот регион на Лимфоцит специфичен протеин 1 (Lymphocyte Specific Protein 1 - LSP1) која што се состои или содржи низа на нуклеинска киселина селектирана од групата која што се состои од НИЗИ ИД БР: 51 до 72, пожелно НИЗА ИД БР: 52, нејзин фрагмент или варијанта на споменатата низа

на нуклеинска киселина или фрагментот кои што се најмалку 90% идентични на споменатата низа на нуклеинска киселина или фрагмент, (с-3) низата на нуклеинска киселина на 3'-нетранслатираниот регион на Хемокин лиганд 22 (Chemokine Ligand 22 - CCL22) која што се состои или содржи низа на нуклеинска киселина селектирана од групата која што се состои од НИЗИ ИД БР: 73 до 85, пожелно НИЗА ИД БР: 79, нејзин фрагмент или варијанта на споменатата низа на нуклеинска киселина или фрагментот кои што се најмалку 90% идентични на споменатата низа на нуклеинска киселина или фрагмент, (с-4) низата на нуклеинска киселина на 3'-нетранслатираниот регион на Амино-терминален засилувач на поделба (Amino-Terminal Enhancer Of Split - AES) која што се состои или содржи низа на нуклеинска киселина селектирана од групата која што се состои од НИЗИ ИД БР: 86 до 89, пожелно НИЗА ИД БР: 86, нејзин фрагмент или варијанта на споменатата низа на нуклеинска киселина или фрагментот кои што се најмалку 90% идентични на споменатата низа на нуклеинска киселина или фрагмент, (с-5) низата на нуклеинска киселина на 3'-нетранслатираниот регион на Фосфолипаза член на Д фамилија 3 (PLD3) која што се состои или содржи низа на нуклеинска киселина селектирана од групата која што се состои од НИЗИ ИД БР: 90 до 104, пожелно НИЗА ИД БР: 96, нејзин фрагмент или варијанта на споменатата низа на нуклеинска киселина или фрагментот кои што се најмалку 90% идентични на споменатата низа на нуклеинска киселина или фрагмент, (с-6) низата на нуклеинска киселина на некодирачката RNA на Митохондриално кодираната 12S RNA (Mitochondrially Encoded 12S RNA - MTRNR1) која што се состои или содржи низа на нуклеинска киселина селектирана од групата која што се состои од

НИЗИ ИД БР: 105 до 121, пожелно НИЗА ИД БР: 115, нејзин фрагмент или варијанта на споменатата низа на нуклеинска киселина или фрагментот кои што се најмалку 90% идентични на споменатата низа на нуклеинска киселина или фрагмент, и (с-7) низата на нуклеинска киселина на 3'-нетранслатируваниот регион на Главен комплекс на хистокompatибилност класа II DR бета 4 (Major Histocompatibility Complex Class II DR Beta 4 - HLA-DRB4) која што се состои или содржи низа на нуклеинска киселина селектирана од групата која што се состои од НИЗИ ИД БР: 122 до 143, пожелно НИЗА ИД БР: 126, нејзин фрагмент или варијанта на споменатата низа на нуклеинска киселина или

фрагментот кој што се најмалку 90% идентични на споменатата низа на нуклеинска киселина или фрагмент, каде што низите на нуклеинска киселина (b) и (c) под контролата на промоторот (a) може да бидат транскрибирани за да дадат заеднички транскрипт во кој што низата на нуклеинска киселина која што е транскрибирана од низата на нуклеинска киселина (c) е активна така да ја зголемува ефикасноста на преведувањето и/или стабилноста на низата на нуклеинската киселина транскрибирана од низа на нуклеинската киселина која што може да се транскрибира (b).

има уште 22 патентни барања



(51) **A 61K 31/00, A 61K 31/137, A 61K 31/4174,
A 61P 27/02**

(11) **11145**

(21) **2019/883**

(13) T1

(22) 17/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) US201113218584 26/08/2011 US;

US201113270577 11/10/2011 US and

US201161448949P 03/03/2011 US

(96) 24/02/2012 EP12709421.7

(97) 25/09/2019 EP2680829

(73) **Voom,LLC M.D.,625 Via Trepadora Santa Barbara,CA 93110, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SILVERBERG,Mark,M.D.

(54) **СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА НЕХИРУРШКО ТРЕТИРАЊЕ НА ПТОЗА**

(57) 1 Оксиметазолин или негова фармацевтски прифатлива сол, за употреба при третирање на птоза кај субјект, каде што оксиметазолинот или неговата фармацевтски прифатлива сол е наменета за примена на надворешната површина на окото. има уште 18 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **C 07H 15/203, A 61P 25/02, A 61P 25/28**

(11) **11180**

(13) T1

(21) **2019/884**

(22) 17/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) US201261597004P 09/02/2012 US

(96) 08/02/2013 EP13706822.7

(97) 28/08/2019 EP2812341


(73) **The University of Kansas 245 Strong Hall 1450 Jayhawk Boulevard Lawrence, KS 66045, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **BLAGG,Brian, S.J.; KUSUMA, Bhaskar, Reddy and SUNDSTROM, Teather**

(54) **HSP90 ИНХИБИТОРИ НА С-ЗАВРШЕТОК**

(57) 1 Соединение во согласност со формула I:



кадешто

R1 е водород, хидрокси, хало, трифлуороалкил, алкил, алкенил, алкинил, карбоцикличен, хетероцикличен, арил, аралкил, карбоксил, амидо, амина, алкокси, сулфанил, сулфенил, сулфонил, или етер;

R2 е водород, хало, хидрокси, трифлуорометил, алкокси, алкил, алкенил, алкинил, карбоцикличен, алкилкарбоцикличен, алкилхетероцикличен, хетероцикличен, или -R9-OR10, кадешто

R9 е ковалентна врска или алкилен, и R10 е водород, алкил, C-амидо, или ацил; или

R2 заедно со R3 и атоми кон којшто тие се сврзани формираат карбоцикличен прстен со 5 до 7 прстенести членови или хетероцикличен прстен којшто има 4 до 8 прстенести членови со барем еден хетероатом избран од кислород или азот;

R3 е водород, хидрокси, хало, трифлуороалкил, алкил, алкокси, сулфанил, или -R11-OR12, кадешто

R11 е ковалентна врска или алкилен, и R12 е алкил, C-амидо, или ацил; или

R3 заедно со R2 и атомите кон којшто тие се сврзани формираат карбоцикличен прстен со 5 до 7 прстенести членови или хетероцикличен прстен којшто има 4 до 8 прстенести членови со барем еден хетероатом избран од кислород или азот; или

R3 е отсутен кога Y е =N-;

R4 е водород, хидрокси, алкил, арилалкокси, карбоксил, -R13-O-R14, или -R13-R15; и кадешто

R13 е ковалентна врска или алкилен, и R14 е водород, C-амидо, или ацил или R15 е N-амидо, -POR16R17, -SO2R18, или сулфонамидо и кадешто

R16, R17, R18 се независно алкокси;

R5 е водород, хидрокси, алкил, арилалкокси, алкенил, алкинил, арил, или аралкил;

R6 е водород, хидрокси, сулфанил, алкил, алкенил, алкинил, арил, арилалкил, алкокси, арилокси, арилалкокси, или хетероцикличен прстен којшто има 4 до 8 прстенести членови со барем еден хетероатом избран од кислород или азот;

R7 е водород, хидрокси, арилалкокси, алкил, ацил, карбоксил, или е отсутен;

R8 е водород, хидрокси, или арилалкокси;

X1 е -CHR19- или -CR19=, и кадешто

R19 е избран од водород, хало, алкил, алкенил, или алкинил; или

X1 заедно со X2 формира карбоцикличен прстен којшто има 3 до 7 прстенести членови; или кадешто X1-X2 е -C≡C-;

X2 е -CHR20- или =CR20-, и кадешто

R20 е избран од водород, хало, алкил, алкенил, или алкинил; или

X2 заедно со X1 формира карбоцикличен прстен којшто има 3 до 7 прстенести членови; или кадешто X1-X2 е -C≡C-;

X3 е O или CH2;

X е =CR21- или =N-, кадешто

R21 е водород, хало, трифлуорометил, алкил, алкенил, алкинил, алкокси, или хидрокси;

R' е H или алкил;


R'' е алкил, алкокси, халоалкил, алкилциклоалкил, или алкиламидаалкил;

Y е =CR3- или =N-;

Z е CH, или Z-Z1 е -C=C-;

Z1 е CH, O, S, N, или Z-Z1 е-C=C-; и
n е 0, 1, 2, или 3;

или негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 16 патентни барања



(51) **B 01D 53/94, B 01D 53/92, F 01N 3/08, F 01N 3/20, F 01N 3/033**

(11) **11181**

(13) T1

(21) **2019/885**

(22) 18/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) US26190 05/02/2008 US

(96) 04/02/2009 EP09707406.6

(97) 18/09/2019 EP2318673

(73) **BASF Corporation 100 Park Avenue
Florham Park, NJ 07932, US**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) LI, Yuejin; WASSERMANN, Knut and WEI,
Junmei

(54) **СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЕМИСИИ
НА ГАСОВИ ОД БЕНЗИНСКИ МОТОР КОИ
ШТО ИМААТ АДОРБЕРИ НА ЧЕСТИЧКИ**



(57) 1 Систем за обработка на емисија на
гасови (3, 100) погоден за обработка на издувен
гас кој што содржи јаглеводороди, јаглерод

моноксид, азотни оксиди и честички, кој што се
наоѓа зад бензинскиот мотор со директно
вбризгување (5, 102), при што системот за
обработка на емисии на гасови се состои од:

адсорбер на катализирани честички (13, 110) кој
што содржи катализатор за тринасочна
конверзија (TWC) обложен во рамките на
адсорберот на честички,
каде што составот на катализаторот за
тринасочна конверзија е обложен и од влезната
страна и од излезната страна на адсорберот на
честички; и

каде што една од влезната страна или
излезната страна е обложена со слој за
плакнење кој што содржи паладиум, носач и
компонента за складирање на кислород, а
другата од влезната страна или излезната
страна е обложена со слој за плакнење кој што
содржи родиум, носач и компонента за
складирање на кислород..

има уште 6 патентни барања



(51) **G 07F 17/32, A 63F 5/00**

(11) **11151**

(13) T1

(21) **2019/886**

(22) 18/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) ITRM20150181 28/04/2015 IT

(96) 28/04/2016 EP16734442.3

(97) 07/08/2019 EP3288650

(73) **Novomatic AG**

Wiener Strasse 158 2352 Gumpoldskirchen, AT

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) ROTA, Franco Sergio; PANDOLFO, Emilio and LYPKA, Marcin Wojciech

(54) **СИСТЕМ ЗА УЧЕСТВО ВО РЕАЛНО ВРЕМЕ ОД ОДДАЛЕНА ЛОКАЦИЈА ЗА ИГРАЊЕ ВО ИГРА КОЈА ШТО СЕ ОДВИВА ВО ПРЕМЕСТЕНА ЛОКАЦИЈА ЗА ИГРАЊЕ**

(57) 1 Систем 1 за учество во реално време на еден или повеќе учесници од оддалечена локација за играње (2) во игра која што се одвива на преместена локација за играње (3), кој што се состои од:

- средства за аудио и видео репродукција (4, 6) на снимки од преместената локација за играње (3) на споменатата оддалечена локација за играње (2), каде што споменатите средства за

аудио и видео репродукција имаат една или повеќе камери (6) поставени на споменатата преместена локација за играње (3);

- средства (5) за виртуелно повторување во споменатата оддалечена локација за играње (2) на површина за играње (10) која што постои во споменатата преместена локација за играње (3), каде што споменатите средства (5) за виртуелно повторување се состојат од маса за играње (5) на чија што површина има монитор при што се репродуцира ажурирана слика во реално време на површината за играње што постои во споменатата преместена локација за играње; и

- еден или повеќе уреди за интерфејс (20), наменети да овозможат интеракција помеѓу учесникот и споменатата површина за играње што постои во споменатата преместена локација за играње (3), каде што споменатиот еден или повеќе уреди за интерфејс (20) имаат најмалку еден електронски уред безжичен тип што може да се програмира од; и


- каде што мониторот е адаптиран за репродукција на QR-код на просторијата кој што ја идентификува масата за играње и секој од електронските уреди кои што може да се програмираат е адаптиран за придружување на конкретниот учесник во преместената локација за играње (3) по скенирањето и обработката на

QR-кодот; и

- каде што секој од наведените електронски уреди кои што може да се програмираат е програмиран така да му овозможи на конкретниот учесник да учествува во играта на споменатата преместена локација за играње (3)

додека облозите што ги прави конкретниот учесник ќе бидат репродуцирани на масата за играње (5) во споменатата оддалечена локација за играње (2).

има уште 5 патентни барања



СЛИКА 1

(51) **D 02G 3/34, D 04D 7/02**

(11) **11152**

(13) T1

(21) **2019/887**

(22) 18/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) TR201704579 27/03/2017 TR

(96) 17/08/2017 EP17859349.7

(97) 18/09/2019 EP3478885

(73) **Yunteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 102 Cad. No:10 Gümüşgün, Isparta, TR**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SENÇOPUR, Mehmet, Abdullah

(54) МЕТОД ЗА ПЛЕТЕЊЕ СО УПОТРЕБА НА КОНЕЦ СО ПРСТЕНИ

(57) 1 Метод (100) за добивање на плетени површини без употреба на машини за плетење, како што се ченгели за плетење, игли за плетење и слични средства за плетење, со

користење на конец (1) која што опфаќа мноштво прстени (2) кои што се наоѓаат на крајот, кои што се оддалечени едни од други, што се карактеризира со тоа што споменатиот метод се состои од следниве чекори;

- обезбедување дека крајот (1) е поставен во два реда,
- прстените (2) од редот кој што се наоѓа во задниот дел се вденуваат низ прстените во редот во предниот дел,


- горенаведените два чекори се повторуваат сè додека не се добие саканата големина на материјалот,

- откако ќе се постигне посакуваната големина, ќе се изврши врзување на крајците;

така што големината на прстените (2) кои што се наоѓаат во крајот (1) се во согласност со големината на јамката на предметот што треба да се формира.

има уште 1 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **C 07K 16/28, C 07K 16/24, C 07K 16/44, A 61K 39/00, A 61K 38/01, A 61K 39/395**

(11) **11153**

(13) T1

(21) **2019/888**

(22) 18/10/2019

(45) 28/02/2021

(96) 29/04/2013 EP13785158.0

(97) 21/08/2019 EP2844292

(73) **Janssen Biotech, Inc. 800/850 Ridgeview Drive Horsham, PA 19044, US**

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) WU, Sheng-Jiun; LUO, Jinquan; TORNETTA, Mark; WHEELER, John; DUFFY, Karen; HEALY, Catherine; LAMB, Roberta; MALAVIYA, Ravi;

PRATTA, Michael; FURSOV, Natalie; NASO, Michael and HALL, LeRoy

(54) **ST2L АНТАГОНИСТИ И ПОСТАПКИ НА УПОТРЕБА**


(57) 1 Изолиран антагонист на антитела или негов фрагмент што специфично се врзува за доменот I (SEQ ID NO: 9) на човечки ST2L, кој содржи варијабилан регион на тежок синџир (VH) и варијабилан регион на лесен синџир (VL), каде:

(a) VH содржи SEQ ID NO: 191; и

(b) VL содржи SEQ ID NO: 209.

има уште 10 патентни барања

Слика 1.



(51) F 03D 1/04

(11) 11154

(13) T1

(21) 2019/889

(22) 18/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) PL2015413664 25/08/2015 PL

(96) 24/08/2016 EP16770101.0

(97) 04/09/2019 EP3341608

(73) Staszór,Roman Ul.Jednosci Narodowej 8 97-300 Piotrków Trybunalski , PL

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Staszór,Roman

(54) ТУНЕЛНА ВЕТЕРНА ТУРБИНА СО ХОРИЗОНТАЛНА ОСКА НА РОТАЦИОНИОТ РОТОР


(57) 1 Тунелна ветерна турбина со хоризонтална оска на ротациониот ротор, којашто вклучува:

- дифузер (1) во форма на зидот на ротационото тело којшто, во својот аксијален дел, форма на конвексно-конкавен аеронаутички профил со испуст (17) обликуван за да биде насочен во правец на доточниот

воздух и којшто е подржан преку опрема за одржување на правецот на ветерот (6) на вертикална ротациона оска на држачот на турбината, и

- ротор (2) со лопатки (7) којшто ротира во рамнината на грлото (Rt) на дифузерот (1) и долни завршетоци коишто се конектирани со осовина (3) со лежиште коаксијално монтирани со дифузерот (1) и којшто има контура конзистентна на аеродинамичниот профил на обвивката (4) којашто е конектирана со ребра (5) со дифузерот (1), се карактеризира со тоа што долните краеве на лопатките (7) се одалечени од површината на осовината (3) преку димензиите на долниот процеп (z2), димензиите се определени преку висината на конекторите (8) монтирани на долните завршетоци на лопатките (7) и кон осовината (3), димензиите на горниот процеп (z1) помеѓу горните завршетоци на лопатките (7) и површината на грлото (Rt) и долните процепи (z2) во опсег од 0.5 до 15% од радиусот на грлото (Rt), по можност од 3 до 8%.

има уште 14 патентни барања



(51) F 28D 1/053, F 28D 21/00, F 28F 9/16, F 28F 9/02, F 28F 9/18, F 28F 21/08

(11) 11129

(13) T1

(21) 2019/890

(22) 18/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) ITMI20131806 30/10/2013 IT

(96) 30/10/2014 EP14809522.7

(97) 07/08/2019 EP3063488

(73) FONDITAL S.p.A. Via Cerreto 40 Vobarno (BS), IT

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје

(72) FUSI,Fabio



(54) ЦЕВЧЕСТ РАДИЈАТОР ЗА ГРЕЕЊЕ И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕВЧЕСТ РАДИЈАТОР ЗА ГРЕЕЊЕ

(57) 1 Цевчест радијатор (1) за греење, кој содржи пар шини (2) со поголем број на отвори (13), аксијално оддалечени еден од друг по должината на шините (2) и со соодветни предни влезни отвори (15) на надворешната површина (11) на шините (2); и поголем број на цевки (3) поставени помеѓу шините (2) и споени со шините (2) на соодветни аксијални краеве (21) на цевките (3) вметнати во соодветни отвори (13); краевите (21) на цевките (3) се прицврстени на шините (2) со соодветни механички интерференциски спојки (30); секој отвор (13) содржи надворешен дел (17) во непосредна близина на отворот (15) и дефинира седиште (14); и внатрешен дел (18) кој се наоѓа покрај надолжната внатрешна комора (6) на шините (2); секоја спојка (30) се формира од дел за спојување (24) поставен на

едниот крај (21) на цевката (3); и седиште (14), каде делот за спојување (24) е вметнат преку радијална интерференција во седиштето (14) и делот за спојување (24) и седиштето (14) се во меѓусебен контакт на одредени прстенести површини поставени аксијално по должината на оската (В) на цевката (3) и двата се во основа цилиндрични околу оската (В); и при тоа секоја спојка (30) е трајно прицврстена на флуидно-непропустлив начин и секој крај е трајно прицврстен на соодветното седиште (14); при тоа секој дел за спојување содржи во основа цилиндрична зона на интерференција (26); и надворешниот дел (17) и внатрешниот дел (18) на секој отвор (13) се во основа цилиндрични и паралелни со оската (В), имаат различен дијаметар, и се споени со прстенесто рамо (20) насочено кон отворот (15) и во основа нормално на оската (В); при што делот за спојување (24) и седиштето (14) се во контакт преку зоната на интерференција (26) и наведениот надворешен дел (17), кои се во основа цилиндрични, зоната на интерференција (26) има дијаметар да може да се вметне преку радијална интерференција во седиштето (14),

со цел да се приклучи цевката (3) на шината (2) преку механичка интерференција; назначен со тоа што, секој дел за спојување (24) е барем делумно заострен кон крајот (21) на цевката (3), при што секој дел за спојување (24) содржи конусна зона (25) почнувајќи од слободниот крај на предниот раб (22) конвергирајќи кон слободниот крај на предниот раб (22) на делот за спојување (24), и каде отворите (13) се изведени преку цврстиот основен дел (7) на страничниот сид (5) на секоја шина (2) помеѓу спротивните површини (11,12) на основниот дел (7), и за дебелината на основниот дел (7) на страничниот сид (5); и каде секој крај (21) на цевките (3) е трајно зацврстен за соодветно седиште (14) со помош на слој на лепило (31), поставен околу делот за спојување (24) за да формира прстенест елемент за затворање (34); или со помош на кугла (37) од материјалот на цевката (3) и/или шината (2), каде куглата (37) е поставена околу периферниот крај (36) на отворот (15) при што на флуидно-непропустлив начин цврсто ги спојува цевката (3) со шината (2).

има уште 21 патентни барања





(51) **A 61K 31/428, A 61K 9/20, A 61K 9/08, A 61K 9/00**

(11) **11155**

(13) T1

(21) **2019/891**

(22) 21/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) US201462083094P 21/11/2014 US

(96) 17/11/2015 EP15823415.3

(97) 24/07/2019 EP3220891

(73) **Biohaven Therapeutics Ltd. 215 Church Street New Haven, CT 06510, US**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) CORIC, Vladimir; BERMAN, Robert, M.; VLADYKA, Ronald, Samuel; SALEH, Amgad and YU, Danny

(54) **Сублингвална формулација на рилузол**

(57) 1 Сублингвална формулација во облик на лиофилизиран фармацевтски состав која обезбедува сублингвална апсорпција на рилузол која содржи ефикасна количина на рилузол или фармацевтски прифатлива сол, солват, аномер, енантиомер, хидрат или пролек, при што наведената формулација понатаму содржи средство за врзување за таблети, шеќерен алкохол избран од групата која се состои од манитол и сорбитол како агенс за зголемување на маса, и докусат натриум како агенс за солубизација.
има уште 4 патентни барања

(51) **C 12Q 1/68, A 61K 31/401, A 61P 29/00, A 61P 25/02**

(11) **11156**

(13) T1

(21) **2019/892**

(22) 21/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) GB201417500 03/10/2014 GB

(96) 02/10/2015 EP15790624.9

(97) 31/07/2019 EP3200785

(73) **Convergence Pharmaceuticals Limited 90 High Holborn London WC1V 6XX, GB**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) MORISSET, Valerie

(54) **ТРЕТИРАЊЕ НА ПАРОКСИЗМАЛНО ПОРЕМЕТУВАЊЕ СО ЕКСТРЕМНА БОЛКА**

(57) 1 (5R)-5-(4-((2-флуорофенил)метил)окси)фенил)-L-пролинамид или негова фармацевтски прифатлива сол за употреба при третирање на пароксизмално пореметување со екстремна болка.
има уште 4 патентни барања

(51) **A 61K 31/454, A 61P 35/00**

(11) **11157**

(13) T1

(21) **2019/893**

(22) 21/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) US201462045976P 04/09/2014 US

(96) 28/08/2015 EP15838548.4

(97) 02/10/2019 EP3188599

(73) **Helsinn Healthcare SA Via Pian Scairolo 9 6912 Lugano, CH**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) MANN, William; FRIEND, John; POLVINO, William; ALLEN, Suzan; LU, Ming; DUUS, Elizabeth; GIORGINO, Ruben and BARONI, Enrico

(54) **МЕДИЦИНСКИ ТРЕТМАНИ ВРЗ БАЗА НА АНАМОРЕЛИН**


(57) 1 Анаморелин за употреба во метод за третирање на замор како резултат на кахексија кај човечки пациент со канцер, при што кахексијата е дефинирана како индекс на телесна маса помал од 20 kKg/m², каде што споменатиот метод се состои од давање на анаморелин на споменатиот пациент на дневна

основа за терапевтски ефикасен временски период.

има уште 14 патентни барања



СЛИКА 2А



(51) A 61K 31/20, A 61K 31/201, A 61K 31/202, A 61K 45/06, A 61K 9/08, A 61K 9/14, A 61P 17/00, A 61P 19/00, A 61P 25/00, A 61P 27/00, A 61P 29/00

(11) 11158

(13) T1

(21) 2019/894

(22) 21/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) ITMI20130354 08/03/2013 IT and

US201361774796P 08/03/2013 US

(96) 04/03/2014 EP14708015,4

(97) 21/08/2019 EP2964215

(73) Again Life Italia Srl Via Lago D'Orta 1 Palazzo Work 36015 Schio (VI), IT

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) BURATTIN, Lodovico

(54) Смеса од масни киселини за употреба во третман на инфламаторни патологии

(57) 1 Смеса од најмалку девет масни киселини, избрани од палмитинска киселина, олеинска киселина, стеаринска киселина, линоленска киселина, алфа-линоленска киселина, гама-линоленска киселина, еикосапентанска киселина (EPA), докосахексанска киселина (DHA), азелаинска киселина и миристинска киселина за употреба во третман и/или превенција на инфламаторни патологии избрани од atopичен дерматитис, дерматомиозитис, склеродерма, псориаза, полимиозитис, пемфигус, пемфигоидна епидермолизис булоза, Сјорженов синдром, симпатетска офталмиа, увеитис, и увео-

ретинитис.

има уште 5 патентни барања

СЛИКА 1:

Хемиско име	Хемиска структура
Палмитинска киселина	
Олеинска киселина	
Стеаринска киселина	
Линоленска киселина	
Алфа линоленска киселина	
Гама линоленска киселина	
Еикосапентанска киселина	
Докосахексанска киселина	
Азелаинска киселина	
Миристинска киселина	



(51) **B 65D 17/50, B 65D 17/40**

(11) **11159**

(13) T1

(21) **2019/895**

(22) 21/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) DE201510112428 29/07/2015 DE

(96) 01/04/2016 EP16713897.3

(97) 04/09/2019 EP3310675

(73) **Piech, Gregor Anton Föhrenwald 17a 6352 Ellmau, AT**

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ


Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) THIELEN, Klaus and THIELEN, Eva-Maria

(54) **КАПАК ЗА ЛИМЕНКА**

(57) 1 Капак за лименка со отвор за запечатување, кој може да се отвора и затвора, наменет за лименки за пијалок, со регија за отворање (11) прицврстена за металниот материјал од површината на капакот (3) како и елемент за подигање со две рамена наменет за отворање на регијата за отворање (11), елементот за подигање е поврзан за рачка за повлекување (15), од една страна, и прицврстување за регијата за отворање (11) од површината на капакот (3), од друга страна, и прицврстен е со лежиште кое ја пренесува силата за отворање употребена врз рачката за повлекување (15), каде регијата за отворање (11) е конфигурирана како капак за затворање и е поврзан со надворешните маргини на начин кој дозволува пренос на силата врз вратницата (5) изработен од пластичен материјал и дел за прием на капакот (10) поврзан со вратницата (5), делот за прием на капакот (10) е поврзан со површината на капакот (3) на начин кој

дозволува пренос на силата врз регијата за отворање (11) и е изработен од пластичен материјал; каде вратницата (5) го покрива делот кој го прима капакот (10) и врска за запечатување има најмалку едно периферно спојно ребро (34) и отсечок (39) со соодветна форма формирана помеѓу делот во форма на прстен и делот кој го прима капакот (10); каде рачката за повлекување (15) е радијално прицврстена од надворешната страна на делот кој го прима капакот (10) за фиксната регија вратницата (5) и дворамен лост за отворање на регијата за отворање се формира во периферната регија од вратницата (5) во спој со регијата за фиксирање (5); и каде долната страна од металниот капак е одделно обложена со цвст адхезив преку целата површина на пластичниот материјал и оваа облога е разредена или потенка околу регијата за отворање, назначено со тоа што и вратницата (5) и делот за прием на капакот (10) имаат повеќе вкалапени носници (30) распоредени прстенесто; со тоа што носниците (30) се издолжуваат низ адаптираните отвори (31) низ металниот дел на капакот; и со тоа што вратницата (5) и делот за прием на капакот (10) се поврзани за металниот дел од капакот со соодветна форма и на начин да може да се пренесува силата како и деформирање на запечатувањето со носниците (30) под дејство на топлина при поставувањето на адхезивниот слој (37). има уште 8 патентни барања



(51) **F 16B 5/06, F 16B 2/02**

(11) **11160**

(13) T1

(21) **2019/896**

(22) 21/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) US201314044704 02/10/2013 US

(96) 29/09/2014 EP14851397.1

(97) 18/09/2019 EP3052817

(73) **Array Technologies, Inc. 3901 Midway Place NE Albuquerque NM 87109, US**

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) WILLIAMSON, John N.; McLANE, Kaleb W. and CORIO, Ronald, P.

(54) **КОНСТРУКЦИЈА ЗА РАМКА ЗА МОНТАЖА**

(57) 1 Конструкција за рамка за монтажа (10) која се состои од:


флексибилно тело (12) со најмалку еден горен елемент (14) и флексибилен закосен долен елемент (16) поврзан со горниот

елемент, флексибилно тело кое дефинира влез за внес (28) помеѓу горниот елемент и долниот елемент;

најмалку една стега (22, 22а, 22б, 22г, 322) поврзана за горниот елемент, назначено со тоа што

најмалку една стега (22, 22а, 22б, 22г, 322) има закосена поврзувачка површина (38) која соодветствува со закривената површина (40) од горниот член (14) на начин да стегата (22, 22а, 22б, 22г, 322) се спојува со горниот член во дефинираниот агол (60), и со тоа што конструкцијата за рамка за монтажа се состои и од навртка (32) кој поминува низ најмалку еден горен член и најмалку една стега и ја прицврстува стегата за горниот елемент; и со тоа што навртката (36, 136) ја зацврстува навртката за горниот елемент.

има уште 13 патентни барања



(51) **C 07K 16/18, C 07K 16/28, C 07K 16/30, C 12N 5/12, A 61K 39/00, A 61K 39/395, A 61K 45/06, A 61K 51/10, A 61P 35/00**

(11) **11161**

(13) T1

(21) **2019/898**

(22) 22/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) EP20050025657 24/11/2005 EP

(96) 24/11/2006 EP17192466.5

(97) 16/10/2019 EP3312197

(73) **Astellas Pharma Inc. and TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gemeinnützige GmbH 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku Tokyo 103-8411, JP and Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **Türeci, Özlem; Usener, Dirk; Fritz, Stefan; Uherek, Christoph; Brandenburg, Gunda; Geppert, Harald-Gerhard; Schröder, Anja Kristina; Thiel, Philippe and Sahin,Ugur**

(54) **МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА ПРОТИВ КЛАУДИН-18 ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК**

(57) 1 Ин витро постапка за добивање на антитело коешто има способност за врзување со CLD18A2 но не за CLD18A1 и се до врзување за CLD18A2 поврзано со убивање на клетки со Т клетки, постапката ги содржи чекорите на:

(a) трансформирање на човечки домаќин клетки со експресионен вектор којшто ја изразува тешка низа на антителото и експресионен вектор којшто ја изразува лесната низа на антителото или со експресиониот вектор којшто ги изразува двете низи; и

(b) изолирање и прочистување на антителото коешто е изразено со човечката домаќин клетка; кадешто трансформираната човечка домаќин клетка содржи:

(i) нуклеинска киселинска секвенца којашто кодира полипептид којшто ја содржи тешката низа на варијабилен регион од антителото (VH) којашто содржи CDR1, CDR2, и CDR3 региони коишто имаат аминокиселински секвенци на позиции 45-52, позиции 70-77, и позиции 116-

124 од SEQ ID NO: 117, соодветно; и нуклеинска киселинска секвенца којашто кодира полипептид којшто содржи лесна низа на варијабилен регион од антителиот (VL) којашто содржи CDR1, CDR2, и CDR3 региони коишто имаат аминокиселински секвенци на позиции 47-52, позиции 70-72, и позиции 109-117 на SEQ ID NO: 123, соодветно; или (ii) нуклеинска киселинска секвенца којашто кодира полипептид којшто ја содржи тешката низа на варијабилен регион од антителиот (VH) којашто содржи CDR1, CDR2, и CDR3 региони коишто имаат аминокиселинска секвенца на позиции 45-52, позиции 70-77, и позиции 116-126 на SEQ ID NO: 116, соодветно; и нуклеинска киселинска секвенца којашто кодира полипептид којшто содржи лесна низа на варијабилен регион од антителиот (VL) којашто содржи CDR1, CDR2, и CDR3 региони

коишто имаат аминокиселински секвенци на позиции 47-58, позиции 76-78, и позиции 115-123 од SEQ ID NO: 121, соодветно; или (iii) нуклеинска киселинска секвенца којашто кодира полипептид којшто ја содржи тешката низа на варијабилен регион од антителиот (VH) којашто содржи CDR1, CDR2, и CDR3 региони коишто имаат аминокиселински секвенци на позиции 45-52, позиции 70-77, и позиции 116-126 на SEQ ID NO: 118, соодветно; и нуклеинска киселинска секвенца којашто кодира полипептид којшто содржи лесна низа на варијабилен регион од антителиот (VL) којашто содржи CDR1, CDR2, и CDR3 региони коишто имаат аминокиселински секвенци на позиции 47-58, позиции 76-78, и позиции 115-123 на SEQ ID NO: 125, соодветно.
има уште 11 патентни барања



(51) C 07D 231/54, C 07D 401/12, A 61K 31/435, A 61K 31/416, A 61P 9/00, A 61P 13/00, A 61P 3/10

(11) 11162

(13) T1

(21) 2019/899

(22) 22/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) EP20080425140 07/03/2008 EP

(96) 05/03/2009 EP09718483.2

(97) 21/08/2019 EP2262778


(73) **Aziende Chimiche Riunite Angelini**
Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 70
00181 Roma, IT

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) CAZZOLLA, Nicola; FURLOTTI, Guido;
MANGANO, Giorgia and GUGLIELMOTTI,
Angelo

(54) **ДЕРИВАТИВИ НА 1-БЕНЗИЛ-3-ХИДРОКСИМЕТИЛИНДАЗОЛ И НИВНА УПОТРЕБА ВО ТРЕТМАН НА БОЛЕСТИ БАЗИРАНИ НА ЕКСПРЕСИЈА НА МСР-1, CX3CR1 и P40**

(57) 1 . Соединение со формулата (I)



во кои:

A може да биде -X1- или -X1-O-X2-, во кое X1 и X2, кои можат да бидат идентични или различни едни на други, може да бидат алкилна група со 1 до 5 атоми на јаглерод, по избор може да биде супституирана со една или повеќе алкилни групи со 1 до 5 атоми на јаглерод или една или повеќе алкокси групи што имаат од 1 до 3 јаглеродни атоми,

Y може да биде H, -OH, или -N (R11) (R12), во кое

R11 може да биде водород, алкилна група која има од 1 до 5 атоми на јаглерод, или R11 заедно со R12 формира хетероцикл со 4-до 7 члена,

R12 може да биде водород, алкилна група која има од 1 до 5 атоми на јаглерод, или R12 заедно со R11 формира хетероцикл со 4-члена до 7-члена хетероцикл,

R1 и R2, кои можат да бидат идентични или различни едни со други, може да бидат водород, алкилна група која има од 1 до 5 јаглеродни атоми, R3, R4 и R8, кои можат да бидат идентични или различни едни со други, може да бидат водород, алкилна група која има од 1 до 5 јаглеродни атоми, алкокси група која има од 1 до 3 јаглеродни атоми, халоген атом, -OH, -N (R') (R''), -N (R') COR'', -CN, -CONR'R'', -SO2NR'R'', -SO2R', нитро и трифлуорометил; со R' и R'', кои можат да бидат идентични или различни едни со други, претставени со водород и алкилна група со 1 до 5 јаглеродни атоми,

R5 може да биде водород, алкилна група која има од 1 до 5 јаглеродни атоми, алкокси група која има од 1 до 3 атоми на јаглерод, атом на халоген, -OH, -N (R') (R''), -N (R') COR'', нитро и трифлуорометил, или R5 заедно со оној од R6 и R7 формира прстен со 5 или 6 атоми на јаглерод; со R' и R'', кои можат да бидат идентични или различни едни со други, претставени со водород и алкилна група со 1 до 5 јаглеродни атоми,

R6 и R7, кои можат да бидат идентични или различни едни на други, може да бидат водород, алкилна група која има од 1 до 5 атоми на јаглерод, или заедно формираат група C=O, или една од помеѓу R6 и R7, заедно со R5 форми прстен со 5 или 6 јаглеродни атоми. има уште 19 патентни барања

(51) **C 07H 21/02, A 61K 31/7084, A 61P 37/02**(11) **11163**

(13) T1

(21) **2019/900**


(22) 22/10/2019

(45) 28/02/2021

(30) US201361825005P 18/05/2013 US and
US201361902125P 08/11/2013 US


(96) 18/05/2014 EP14800848.5

(97) 21/08/2019 EP2996473

(73) **The Regents of the University of California
and Aduro Biotech, Inc. 1111 Franklin Street,
12th Floor Oakland, CA 94607, US and 740
Heinz Avenue Berkeley, CA 94710, US**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје**(72) **DUBENSKY, Thomas, W., Jr.; KANNE,
David, B.; LEONG, Meredith, Lai Ling; GLICKMAN,
Laura, Hix; VANCE, Russell, E. and LEMMENS,
Edward, Emile**(54) **СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА АКТИВИРАЊЕ
НА "СТИМУЛАТОР НА ИНТЕРФЕРОНСКИ
ГЕНИ" - ДЕПЕНДЕНТНО СИГНАЛИРАЊЕ**(57) 1 Соединение со формулата каде што R1
и R2 се секој H, или негова фармацевтски
прифатлива сол.

има уште 14 патентни барања

FIG. 18

(51) **B 65D 17/00**(11) **11132**

(13) T1

(21) **2020/165**

(22) 05/03/2020

(45) 28/02/2021

(30) DE201510122548 22/12/2015 DE

(96) 10/11/2016 EP16794325.7


(97) 29/01/2020 EP3377417

(73) **Piech, Gregor Anton Föhrenwald 17a 6352
Ellmau, AT**(74) **КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп**(72) **THIELEN, Klaus and THIELEN, Eva-Maria**(54) **КАПАК ЗА ЛИМЕНКА**

(57) 1 Капак за лименка, поточно за лименки
за пијалочи, кој има споена регија за отворање
(4) врз металниот материјал од капакот од
површината на капакот (3); и дворамен дел за
кревање (5,6), наменет за отворање на регијата
за отворање (4),
делот за кревање (5,6) е фиксно поврзан, со
нитна (7) или со заварена врска, за материјалот
од капакот, каде долната страна од металниот
капак (1) на адхезивен начин, преку целата
своја површина е обложена со пластичен

материјал, поточно со пластичен филм (10), назначено со тоа што регијата за отворање е конфигурирана како јазиче (4) кое е оддвоено од површината на капакот (3) со микропресек (8), поточно панчан пресек, кој се протега до периферијата на јазичето и основата на јазичето поврзана за површината на капакот (3) формира заоблено лежиште (9) кое станува

ефективно за време на процедурата за отворање; и
со тоа што обвивката (10) е ослабена, поточно делумно зарежана и по потреба на определени делови е делумно отворено зарежана, близу то микропресекот (8) помеѓу јазичето (4) и површината на капакот (3).
има уште 9 патентни барања



(51) **A 61K 39/00**

(11) **11130**

(13) T1

(21) **2020/197**

(22) 16/03/2020

(45) 28/02/2021

(30) 201261698138P 07/09/2012 US;

201361769581P 26/02/2013 US and

201361770421P 28/02/2013 US

(96) 06/09/2013 EP13835291.9

(97) 18/12/2019 EP2892550

(73) **Coherus Biosciences, Inc. 201 Redwood Shores Parkway Suite 200, Redwood City, CA 94065, US**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MANNING, Mark and PAYNE, Robert W.

(54) **СТАБИЛНИ ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ ОД АДАЛИМУМАБ**

(57) 1 Воден фармацевтски состав составен од:

(А)

(и) 50 mg/mL адалимумаб,

(ии) 10 mM хистидин пуфер,

(иии) 120 mM глицин,

(ив) 120 mM аргинин, и

(в) 0.1 wt% полисорбат 80;

(Б)

(и) 50 mg/mL адалимумаб,

(ии) 10 mM хистидин пуфер,

(иии) 120 mM глицин,

(ив) 120 mM аргинин, и

(в) 0.05 wt% полисорбат 80;

(Ц)

(и) 50 mg/mL адалимумаб,

(ии) 10 mM хистидин пуфер,

(иии) 120 mM глицин,

(ив) 120 mM аргинин, и

(в) 0.01 wt% полисорбат 80;


(Д)

(и) 50 mg/mL адалимумаб,

(ии) 10 mM хистидин пуфер,

(иии) 120 mM глицин,
 (ив) 120 mM аргинин, и
 (в) 0.05 wt% полисорбат 20;
 (Е)
 (и) 50 mg/mL адалимумаб,
 (ии) 10 mM хистидин пуфер,
 (иии) 120 mM глицин,
 (ив) 120 mM аргинин, и
 (в) 0.1 wt% плуронски F-68;
 (Ф)
 (и) 50 mg/mL адалимумаб,
 (ии) 20 mM хистидин пуфер,

(иии) 150 mM глицин,
 (ив) 100 mM аргинин, и
 (в) 0.01 wt% полисорбат 80; или
 (Г)
 (и) 50 mg/mL адалимумаб,
 (ии) 20 mM хистидин пуфер,
 (иии) 120 mM глицин,
 (ив) 120 mM аргинин, и
 (в) 0.01 wt% полисорбат 20;
 назначено со тоа, што секое од (А)-(Г) има pH
 од 5.2.
 има уште 1 патентни барања



I

(51) C 07K 16/30, A 61K 43/00, A 61P 35/00
 (11) 11149 (13) T1
 (21) 2020/237 (22) 01/04/2020
 (45) 28/02/2021
 (30) US167690P 08/04/2009 US and
 US222227P 01/07/2009 US
 (96) 08/04/2010 EP17158119.2
 (97) 25/03/2020 EP3192529
 (73) Deutsches Krebsforschungszentrum and
 Faulstich, Heinz, Dr. Im Neuenheimer Feld 280
 69120 Heidelberg, DE and Greifstrasse 21
 69123 Heidelberg, DE

(74) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) FAULSTICH, Heinz; MOLDENHAUER,
 Gerhard; WERNER, Simon; ANDERL, Jan and
 MÜLLER, Christoph
 (54) ТЕРАПЕВТСКИ КОМПОНЕНТИ КОИ ШТО
 СОДРЖАТ АМАТОКСИН И КОИ ШТО СЕ
 ВРЗУВААТ ЗА КЛЕТОЧНАТА ПОВРШИНА
 ДИЗАЈНИРАНИ ЗА ТЕРАПИЈА НА ТУМОР

(57) 1 Конјугат на целно-врзувачка половина и отров кој што содржи:


- (i) целно-врзувачка половина;
- (ii) најмалку еден аматоксин; и
- (iii) линкер L2;

каде што најмалку еден аматоксин е поврзан со линкерот L2 преку 6' С-атомот на аматоксин аминокиселина 4, каде што целно-врзувачката половина е селектирана од групата која што се

состои од:

- (i) антителио или негов антиген-врзувачки фрагмент;
 - (ii) протеин сличен на антителио, каде што споменатиот протеин сличен на антителио е селектиран од групата која што се состои од афитела, антикалини, дизајнирани анкирин повторливи протеини и протеини со потпори базирани на убиквитин; и
 - (iii) аптамер на нуклеинска киселина.
- има уште 15 патентни барања

СЛИКА 1



	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
α-амантин	OH	OH	NH ₂	OH
β-амантин	OH	OH	OH	OH
γ-амантин	H	OH	NH ₂	OH
ε-амантин	H	OH	OH	OH
аманин	OH	OH	OH	H
аманинамид	OH	OH	NH ₂	H
аманулин	H	H	NH ₂	OH
аманулинска киселина	H	H	OH	OH

(51) **G 01N 33/543, G 01N 33/74, G 01N 33/574**(11) **11168**

(13) T1

(21) **2020/391**

(22) 28/05/2020

(45) 28/02/2021


(30) 201213432248 28/03/2012 US and
US201161470618P 01/04/2011 US

(96) 30/03/2012 EP12716825.0

(97) 04/03/2020 EP2694971

(73) **Menarini Silicon Biosystems S.p.A. Via G.
di Vittorio, 21 B/3 40013 Castel Maggiore (BO) ,
IT**(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) CHIANESE, David, A.

(54) **ТЕСТОВИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА
СТЕРОИДНИ РЕЦЕПТОРИ ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА
ТУМОРСКИ КЛЕТКИ**(57) 1 Постапка за карактеризирање на
циркулирачки туморски клетки во биолошки
примерок добиен од пациент со метастатски
карцином на дојка, која ги содржи следниве
чекори:а) доведување во контакт на биолошки
примерок со протеин што врзува маркери на
клеточната површина на циркулирачкитетуморски клетки и реагира специфично со
циркулирачките туморски клетки, до значително
исклучување на другите компоненти на
примерокот, и овозможува одвојување на
таквите врзани циркулирачки туморски клетки
од другите компоненти на примерокот од
биолошкиот примерок;б) доведување во контакт на примерокот од
чекор (а) со најмалку еден реагенс кој
специфично го врзува примерокот од чекор (а),
при што реагенсот е супстанца што прави
разлика помеѓу различни типови клетки;
в) доведување во контакт на примерокот од
чекор (б) со агенс кој има афинитет за
врзување со стероидни рецептори во клетките;
иг) анализа на примерокот за да се утврди
присуство на циркулирачки туморски клетки кои
експримираат стероидни рецептори;
при што предметната постапка понатаму
содржи чекор за утврдување на бројот на
циркулирачките туморски клетки кои
експримираат стероидни рецептори.
има уште 11 патентни барања(51) **C 12N 15/86, C 12N 5/16, C 12N 7/00, A 61K
38/17, A 61K 35/12**(11) **11171**

(13) T1

(21) **2020/401**

(22) 22/05/2020

(45) 28/02/2021

(30) US201461984558P 25/04/2014 US

(96) 24/04/2015 EP15783117.3

(97) 22/04/2020 EP3134095

(73) **Bluebird Bio, Inc. 60 Binney Street
Cambridge, MA 02142, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) MORGAN, Richard; FRIEDMAN, Kevin and
MAIER, Dawn

**(54) ПОДОБРЕНИ ПОСТАПКИ ЗА
ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ПРИЛАГОДЕНИ
КЛЕТОЧНИ ТЕРАПИИ**

(57) 1 Ин витро постапка за произведување на
терапевтска Т клетка којашто содржи:

- а) обезбедување на популација од човечки
периферни крвни мононуклеарни клетки
(ПКМКи/PBMCs) коишто содржат Т клетки и
антиген презентирани клетки (АПКи/APCs);
б) култивирање на популацијата на
(ПКМКи/PBMCs) за 16 часа до 32 часа пред
трансдукцијата во клеточен културен медиум

- којшто содржи i) интерлеукин-2 (IL-2), ii) анти-
CD3 антитело или негов CD3-врзувачки
фрагмент и iii) анти-CD28 антитело или негов
CD28-врзувачки фрагмент B7-1 или негов
CD28-врзувачки фрагмент или B7-2 или негов
CD28-врзувачки фрагмент, кадешто културата
ги активира и стимулира Т клетките;
с) трансдукцијата на популацијата на PBMCs
активирана во чекор б) со лентивирусен вектор
којшто кодира химеричен антиген рецептор
(CAR); и
д) култивирање на популацијата на
(ПКМКи/PBMCs) во клеточен растечки медиум
за да се прошири на трансдуцираните Т клетки;
при тоа произведување на терапевтската Т
клетка.
има уште 12 патентни барања



Слика 1

(51) **B 65D 17/00**(11) **11172**

(13) T1

(21) **2020/402**

(22) 22/05/2020

(45) 28/02/2021

(30) DE201610103801 03/03/2016 DE

(96) 07/02/2017 EP17703975.7

(97) 06/05/2020 EP3408184

(73) **Piech, Gregor Anton Rohrmoosweg 3 6370 Reith bei Kitzbühel, AT**

(74) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ

Пиринска 66, 7500, Прилеп

(72) Piech, Gregor Anton

(54) **КАПАК ЗА ЛИМЕНКА КОЈ МОЖЕ ПОВТОРНО ДА СЕ ЗАТВАРА**

(57) 1 Капак за лименка, поточно за лименки за пијалоци, кој има регија за отворање (4) во форма на јазиче поставено врз металниот материјал од капакот од површината на капакот (3) и поврзан за ослабениот дел од материјалот; и

дворамен дел за кревање (5,6), наменет за отворање на регијата за отворање (4),


кој е фиксно поврзан за материјалот од лименката во регијата за отворање (4), поточно со со нитна (7) или со заварена врска, кој служи за подигање нагоре на јазичето (4) за време на отворањето,

назначено со тоа што пластичниот дел во форма на прстен кој е излеан во калап (15) е прицврстен на долната страна од површината на капакот (3) додека ја опкружува регијата за отворање (4) за да се формира отвор кој може да биде запечатен повторно;

и со тоа што пластичниот сопирач (16) навлегува во излеаниот дел (15) е фиксно поврзан за долната страна од јазичето (4) која може да биде завртена за време на отворањето;

и со тоа што периферната контура од јазичето (4) е по потреба поставена во регијата на излеаниот дел (15) како претходно определено растојание од стоперот (16).

има уште 12 патентни барања





(51) **H 01L 23/051, H 01L 29/06, H 01L 29/739, H 01L 29/417, H 01L 29/66, H 01L 29/08**

(11) **11173**

(13) T1

(21) **2020/403**

(22) 20/05/2020

(45) 28/02/2021

(30) CN201310331846 01/08/2013 CN

(96) 16/06/2014 EP14831797.7

(97) 06/05/2020 EP3029734

(73) **Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd.**

No. 169 Shidai Road Shifeng District Zhuzhou Hunan 412001 , CN

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **LI, Jilu; WU, Yudong and PENG, Yongdian**

(54) IGBT УРЕД И ПОСТАПКА ЗА ПАКУВАЊЕ НА ЦЕЛОСЕН-ПОВЕЌСЛОЕН IGBT ЧИП


(57) 1 IGBT уред, којшто содржи:

целосен-повеќеслоен IGBT чип (33), кадешто горната површина на целосниот-повеќеслоен IGBT чип (33) содржи централна влезна поврзувачка зона (13) и множество на емитерски поврзувачки зони (15) кои ја опкружуваат централната влезна поврзувачка зона (13), емитерските поврзувачки зони (13) се формирани на множество на целуларни зони, една од целуларните зони е дефектна целуларна зона којашто има голема загуба на струја помеѓу менувачот на струја и емитерот; и долната површина на целосниот-повеќеслоен IGBT чип (33) содржи зона на менувачот на струја, кадешто емитерската поврзувачка зона (15) која што е лоцирана на горната површина од дефектната целуларна зона на чипот (33) е сплескана за да се добие висината на емитерската поврзувачка зона (15) на површината на дефектната целуларна зона пониска од онаа на заедничката рамнина кадешто останатите емитерски поврзувачки зони (15) се поставени така да дефектната целуларна зона дисконектирана од дихтунгот на емитерот (34) формиран на горната површина од чипот (33);

дихтунг на менувачот на струја (32) прицврстен на долната површина од чипот (33), кадешто радиусот на дихтунгот на менувачот на струја (32) е помал од радиусот на чипот (33), дихтунгот на менувачот на струја (32) ја покрива зоната на менувачот на струја, радиусот на дихтунгот на емитерот (34) е помал од радиусот на чипот (33), и кадешто дихтунгот на емитерот (34) ги покрива емитерските поврзувачки зони (15) но не ја покрива терминалната зона (12) која го опкружува активниот регион на чипот (33); електрода на менувачот на струја (31) во електричен контакт со дихтунгот на менувачот на струја (32) и електрода на емитерот (36) во електричен контакт со дихтунгот на емитерот (34); влезна водечка жица (37) поврзана со централната влезна поврзувачка зона (13), кадешто влезната водечка жица (37) е изолирана од дихтунгот на емитерот (34) и електродата на емитерот (36); и локацискиот синџир (35), конфигуриран за прицврстување и ограничување на дихтунгот на менувачот на струја (32) и дихтунгот на емитерот (34), го прицврстува дихтунгот на менувачот на струја (32) на долната површина од чипот (33) и го прицврстува дихтунгот на емитерот (34) на горната површина од чипот (33), кадешто локацискиот синџир (35) содржи: надворешен прстен (353) којшто има горен отвор и долен отвор, кадешто дијаметарот на долниот отвор на внатрешниот прстен (353) е иста како и дијаметарот на дихтунгот на менувачот на струја (32), долниот отвор на надворешниот прстен (353) го прицврстува дихтунгот на менувачот на струја (32), и горниот отвор на надворешниот прстен (353) содржи прв кружен жлеб и втор кружен жлеб, кадешто дијаметарот на првиот кружен жлеб е еднаков на дијаметарот на чипот (33), чипот (33) е прицврстен на првиот жлеб, и дијаметарот на вториот кружен жлеб е поголем од дијаметарот

на чипот (33); и
 внатрешен прстен (354), каде што надворешниот дијаметар на внатрешниот прстен (354) е еднаков на дијаметарот на вториот жлеб, внатрешниот прстен (354) е прицврстен на вториот жлеб, внатрешниот дијаметар на

внатрешниот прстен (354) е еднаков на дијаметарот на дихтунгот на емитерот (34), и дихтунгот на емитерот (34) е прицврстен на внатрешниот прстен (354).
 има уште 6 патентни барања



(51) A 01N 35/00, C 07C 69/76, C 07C 65/30, C 07C 65/21, C 07D 215/14, C 07D 213/80, C 07D 231/56, C 07D 401/04, A 61K 31/47, A 61K 31/4985, A 61K 31/445, A 61K 31/4439, A 61K 31/4406, A 61K 31/437, A 61K 31/416, A 61K 31/41, A 61K 31/235, A 61K 31/192, A 61K 31/11, A 61P 7/06

(11) 11174

(21) 2020/405

(13) T1

(22) 01/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) US201161581053P 28/12/2011 US and US201261661320P 18/06/2012 US

(96) 28/12/2012 EP16194019.2

(97) 27/05/2020 EP3141542


(73) Global Blood Therapeutics, Inc. 181 Oyster Point Blvd. South San Francisco, CA 94080, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PAULVANNAN, Kumar; MORGAN, Bradley; METCALF, Brian; CHUANG, Chihyuan; WARRINGTON, Jeffrey; ACOBSON, Matthew and HUA, Lan

**(54) СУПСТИТУИРАНИ БЕНЗАЛДЕХИДНИ
СОЕДИНЕНИЈА И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА
УПОТРЕБА ВО ПОКАЧУВАЊЕ НА ТКИВНАТА
ОКСИГЕНАЦИЈА**

(57) 1 Соединение со формула (I):



или таутомер или негова фармацевтска прифатлива сол, за употреба во лекувањето на човечко или животинско тело, кадешто Q е пиридин-2-ил, пиридин-3-ил, или пиридин-4-ил, споменатиот Q е супституиран со еден до три Ra кадешто барем еден Ra е хетероарил опционално супституиран со еден до три Rc;

Y е CR_{1a}R_{1b}, кадешто R_{1a} е H или хало и R_{1b} е H или хало, опционално кадешто барем еден од R_{1a} и R_{1b} е F;

X е O;

R₂, R₃, R₄, и R₅ се независно избрани од групата составена од водород, хало, Rb, ORd, OC(O)Re, SRd, CN, NO₂, CO₂Rd, CONRdRd, C(O)Rd, OC(O)NRdRd, NRdRd, NRdC(O)Re, NRdC(O)2Re, NRdC(O)NRdRd, S(O)Re, S(O)2Re, NRdS(O)2Re, S(O)2NRdRd, и N₃; или R₅ е -(CH₂)pR_{5a} кадешто p е 0 или 1 и R_{5a} е

ОН;

R₆ и R₇ заедно формира оксо;

секој Ra е независно избран од групата составена од хало, Rb, ORd, OC(O)Re, SRd, CN, NO₂, CO₂Rd, CONRdRd, C(O)Rd, OC(O)NRdRd, NRdC(O)Re, NRdC(O)2Rd, NRdC(O)NRdRd, S(O)Re, S(O)2Re, NRdS(O)2Re, S(O)2NRdRd, N₃, арил опционално супституиран со еден до три Rc, хетероарил опционално супституиран со еден до три Rc, и хетероциклоалкил опционално супституиран со еден до три Rc; секој Rb е независно избран од групата составена од C₁-8алкил, C₂-8алкенил, и C₂-8 алкинил, секој опционално независно супституиран со еден до три хало, ORd, или NRdRd;

секој Rc е независно избран од групата составена од хало, C₁-8 алкил, халоC₁-8алкил, C₂-8алкенил, халоC₂-8алкенил, C₂-8 алкинил, халоC₂-8алкинил, (CH₂)mORf, OC(O)Rg, SRf, CN, NO₂, CO₂Rf, CONRfRf, C(O)Rf, OC(O)NRfRf, (CH₂)mNRfRf, NRfC(O)Rg, NRfC(O)2Rg, NRfC(O)NRfRf, S(O)Rg, S(O)2Rg, NRfS(O)2Rg, S(O)2NRfRf, и N₃ кадешто m е избран од групата составена од 0, 1, 2, 3, 4, 5, и 6; секој Rd и Rf е независно избран од групата составена од водород, C₁-8 алкил, халоC₁-8алкил, C₂-8 алкенил, халоC₂-8алкенил, C₂-8 алкинил, и халоC₂-8алкинил; и секој Re и Rg е независно избран од групата составена од C₁-8 алкил, халоC₁-8алкил, C₂-8 алкенил, халоC₂-8алкенил, C₂-8 алкинил, и халоC₂-8алкинил.

има уште 17 патентни барања

(51) A 61K 31/4375, A 61P 35/00

(11) 11175

(13) T1

(21) 2020/406

(22) 29/05/2020

(45) 28/02/2021

(96) 07/06/2012 EP17208408.9

(97) 11/03/2020 EP3366293

(73) Deciphera Pharmaceuticals, LLC 643
Massachusetts, Suite 200 Lawrence, Kansas
66044, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-
МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) FLYNN, Daniel L.; KAUFMAN, Michael D.
and PETILLO, Peter A.

**(54) ДИХИДРОНАФТИРИДИНИ И СРОДНИ
СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ КАКО КИНАЗНИ
ИНХИБИТОРИ ЗА ТРЕТМАН НА
ПРОЛИФЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА**

(57) 1 Соединение за употреба во третман на болест предизвикана од киназната активност на с-KIT, неговите онкогени форми, или неговите полиморфи, кај пациент на кој му е потребно, при што болеста е избрана од група која се состои од гастроинтестинални стромални тумори, оваријален канцер, меланом, акутна миелоидна леукемија, герминативни клеточни тумори на семином или дисгермином, тератоми, мастоцитоза, и мастоцитна леукемија, што опфаќа внесување во пациентот терапевтски ефективно количество на соединение избрано од група која се состои од: 1-(4-хлоро-3-(1-метил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)фенил)-3-(3-цијанофенил)уреа, 1-(3-цијанофенил)-3-(5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)уреа, 1-(бензо[b]тиофен-3-ил)-3-(2-флуоро-4-метил-5-(1-метил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)фенил)уреа, 1-(бензо[b]тиофен-3-ил)-3-(2,4-дифлуоро-5-(1-метил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)фенил)уреа, 1-(5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2,4-дифлуорофенил)-3-(3-флуорофенил)уреа, 1-(5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2,4-дифлуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(3-хлорофенил)-3-(5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2,4-дифлуорофенил)уреа, 1-(бензо[b]тиофен-3-ил)-3-(5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2,4-дифлуорофенил)уреа, 1-(5-(7-амино-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

нафтиридин-3-ил)-4-хлоро-2-флуорофенил)-3-(3-флуорофенил)уреа, 1-(5-(7-амино-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-4-хлоро-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-хлоро-2-флуоро-5-(1-изопропил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)фенил)-3-фенилуреа, 1-(5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)-3-фенилуреа, 1-[4-хлоро-5-(1-етил-7-метиламино-2-оксо-1,2-дихидро-[1,6]нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-фенил]-3-(3-флуоро-фенил)-уреа, 1-[4-хлоро-5-(1-етил-7-метиламино-2-оксо-1,2-дихидро-[1,6]нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-фенил]-3-(2-флуоро-фенил)-уреа, 1-(4-хлоро-3-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-(2-метоксиетиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-(2-метоксиетиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(3-флуорофенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(7-(2-(диметиламино)етиламино)-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-хлоро-5-(7-(3-(диметиламино)пропиламино)-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-бromo-5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(бензо[b]тиофен-3-ил)-3-(4-хлоро-5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)уреа, 1-(4-хлоро-3-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)фенил)-3-фенилуреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-(2-метоксиетиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(4-флуорофенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-(2-метоксиетиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(2-

флуорофенил)уреа, 1-(5-(1-этил-7-(2-метоксиетиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2,4-дифлуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(5-(1-этил-7-(2-метоксиетиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)-3-фенилуреа, 1-(5-(1-этил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)-3-(2-флуорофенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(1-этил-7-(3-метоксипропиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(2,4-дифлуоро-5-(1-изопропил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)фенил)-3-(3-флуорофенил)уреа, 1-(2-флуоро-5-(1-изопропил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-4-метилфенил)-3-(3-флуорофенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(1-этил-2-оксо-7-(тетрахидро-2Н-пиран-4-иламино)-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, (S)-1-(4-хлоро-5-(1-этил-7-(1-метоксипропан-2-иламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(5-(1-этил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)-3-(3-флуорофенил)уреа, 1-(5-(7-(циклопропиламино)-1-этил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)-3-(3-флуорофенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(1-этил-7-(1-метилпиперидин-4-иламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-хлоро-5-(1-этил-2-оксо-7-(ТНF-3-иламино)-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-хлоро-5-(1-этил-7-(2-(метилсульфонил)етиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-хлоро-5-(1-этил-7-(1-метилпирролидин-3-иламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-бromo-5-(1-

этил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(3-флуорофенил)уреа, 1-(4-бromo-5-(1-этил-7-(2-метоксиетиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-бromo-5-(1-этил-7-(2-(метилсульфонил)етиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(5-(7-ацетамидо-1-этил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-4-бromo-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(5-(7-ацетамидо-1-этил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-4-хлоро-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-хлоро-5-(1-этил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(3,5-дифлуорофенил)уреа, 1-(4-бromo-2-флуоро-5-(1-метил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)фенил)-3-фенилуреа, 1-(5-(7-амино-1-этил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-4-бromo-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(5-(7-амино-1-этил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)-3-(3-флуорофенил)уреа, 1-(бензо[b]тиофен-3-ил)-3-(5-(1-этил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)уреа, 1-(3,5-дифлуорофенил)-3-(5-(1-этил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)уреа, 1-(2,5-дифлуорофенил)-3-(5-(1-этил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)уреа, 1-(2,5-дифлуорофенил)-3-(5-(1-этил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2,4-дифлуорофенил)уреа, 1-(3,5-дифлуорофенил)-3-(5-(1-этил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2,4-дифлуорофенил)уреа, N-(3-(2-бromo-4-флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-этил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-2-


цијаноацетамид, N-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-2-цијаноацетамид,
 1-(5-(7-ацетамидо-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2,4-дифлуорофенил)-3-фенилуреа, N-(3-(2-хлоро-5-(3-(3,5-дифлуорофенил)уреидо)-4-флуорофенил)-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)ацетамид, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(2,5-дифлуорофенил)уреа, 1-(3-хлоро-5-флуорофенил)-3-(5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)уреа, 3-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-1,1-диметилуреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(3-хлоро-5-флуорофенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(3-флуоро-5-метилфенил)уреа, метил 3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)карбамат, N-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-2-метоксиацетамид, 2-цијано-N-(3-(2,4-дифлуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)ацетамид, 1-(4-цијано-5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(4-хлоро-2-флуоро-5-(1-изопропил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)фенил)-3-(3-флуорофенил)уреа, N-(1-етил-3-(4-флуоро-5-(3-(3-флуорофенил)уреидо)-2-метилфенил)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)ацетамид, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-

нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(3-((4-метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)уреа, N-(1-етил-3-(4-флуоро-2-метил-5-(3-фенилуреидо)фенил)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)ацетамид, N-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-3-хидроксиазетидин-1-карбоксамид, 1-(5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)-3-(3-((4-метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)уреа, 1-(4-бромо-5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(3-((4-метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)уреа, (R)-N-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-3-(диметиламино)пиридин-1-карбоксамид, (S)-N-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-етил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)пиридин-2-карбоксамид, N-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-изопропил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)ацетамид, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(4-флуоро-3-((4-метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(3-флуоро-5-((4-метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)уреа, 1-(5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)-3-(4-флуоро-3-((4-метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)уреа, 1-(5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2,4-дифлуорофенил)-3-(4-флуоро-3-((4-метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(3-цијанофенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(1-етил-7-((3-

морфолинопропил)амино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-фенилуреа, 1-(5-(7-амино-1-этил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)-3-(4-флуоро-3-((4-метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(1-этил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(3-((диметиламино)метил)-4-флуорофенил)уреа, 1-(4-хлоро-5-(1-этил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(4-флуоро-3-(морфолинометил)фенил)уреа, (S)-N-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-этил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-3-(диметиламино)пирролидин-1-карбоксамид, 1-(4-хлоро-5-(1-этил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуорофенил)-3-(4-флуоро-3-(пирролидин-1-илметил)фенил)уреа, 3-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-(3-флуорофенил)уреидо)фенил)-1-изопропил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-1,1-диметилуреа, N-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-(3-флуорофенил)уреидо)фенил)-1-изопропил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)ацетамид, N-(1-этил-3-(4-флуоро-5-(3-(4-флуоро-3-((4-метилпиперазин-1-ил)метил)фенил)уреидо)-2-метилфенил)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)формаид, 3-(1-этил-3-(4-флуоро-2-метил-5-(3-фенилуреидо)фенил)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-1,1-диметилуреа, N-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-этил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-3-(диметиламино)азетидин-1-карбоксамид, 3-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-изопропил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-1,1-диметилуреа, 3-(3-(5-(3-

(бензо[b]тиофен-3-ил)уреидо)-4-флуоро-2-метилфенил)-1-этил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-1,1-диметилуреа, 3-(3-(2-бromo-4-флуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-этил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-1,1-диметилуреа, 3-(1-этил-3-(4-флуоро-5-(3-(3-флуорофенил)уреидо)-2-метилфенил)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-1,1-диметилуреа, N-(3-(2-хлоро-4-флуоро-5-(3-(4-флуоро-3-(морфолинометил)фенил)уреидо)фенил)-1-этил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)формаид, 3-(3-(5-(3-(3,5-дифлуорофенил)уреидо)-4-флуоро-2-метилфенил)-1-этил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-1,1-диметилуреа, N-(3-(4-флуоро-2-метил-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-изопропил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)азетидин-1-карбоксамид, N-(1-этил-3-(4-флуоро-2-метил-5-(3-фенилуреидо)фенил)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)азетидин-1-карбоксамид, 1-(5-(1-этил-7-((6-метилпиридин-3-ил)амино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)-3-фенилуреа, 3-(3-(2,4-дифлуоро-5-(3-фенилуреидо)фенил)-1-этил-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)-1,1-диметилуреа, 3-(диметиламино)-N-(1-этил-3-(4-флуоро-2-метил-5-(3-фенилуреидо)фенил)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-7-ил)азетидин-1-карбоксамид, 1-(5-(1-этил-7-(метиламино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-јодофенил)-3-фенилуреа, и 1-(5-(1-этил-7-((1-метил-1H-пиразол-4-ил)амино)-2-оксо-1,2-дихидро-1,6-нафтиридин-3-ил)-2-флуоро-4-метилфенил)-3-фенилуреа.

има уште 14 патентни барања



(51) **C 07D 403/12, C 07D 413/12, C 07D 249/08, A 61K 31/4196, A 61P 25/00, A 61P 35/00**

(11) **11176**

(13) **T1**

(21) **2020/407**

(22) **01/06/2020**

(45) **28/02/2021**

(30) **US201261644802P 09/05/2012 US and US201361798188P 15/03/2013 US**

(96) **09/05/2013 EP18164757.9**

(97) **04/03/2020 EP3404027**


(73) **Biogen MA Inc. 225 Binney Street Cambridge, MA 02142, US**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000 Скопје

(72) SANDANAYAKA, Vincent, P.; SHACHAM, Sharon; SHECHTER, Sharon; BALOGLU, Erkan and MCCAULEY, Dilara

(54) **НУКЛЕАРНИ ТРАНСПОРТНИ МОДУЛАТОРИ И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Соединение со формула I:



или негова фармацевтски прифатлива сол, солват или хидрат, каде што:


R1 е селектиран од водород и C1-C4 алкил;
R2 е O; и

R3 е селектиран од -N(R4)-(C3-C6 циклоалкил), -C1-C6 алкил, -(C0-C4 алкилен)-хетероцикл, или

и -(C0-C4 алкилен)-хетероарил, каде што секој алкил, алкилен, хетероцикпил, и хетероарил дел од R3 е незадолжително и независно

заменет; и

R4 е селектиран од водород и C1-C4 алкил. има уште 14 патентни барања



СЛИКА 1

(51) A 61K 31/416, A 61K 31/4174, A 61K 31/4196, A 61K 45/06, A 61P 31/10

(11) 11177

(13) T1

(21) 2020/408

(22) 01/06/2020

(45) 28/02/2021

(96) 08/01/2016 EP16700189.0

(97) 04/03/2020 EP3244889

(73) Aziende Chimiche Riunite Angelini
Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 70
00181 Roma, IT


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) TONGIANI, Serena; MILANESE, Claudio;
CAPEZZONE DE JOANNON, Alessandra and
DONATI, Luca

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА ТРЕТМАН
НА МИКОЗА**

(57) 1 Фармацевтски состав кој содржи
синергистичка комбинација на бензидамин и
имидазол-антимикотик или нивна сол, и барем
еден фармацевтски прифатлив ексципиент, за
употреба во третманот на Candida mycosis.
има уште 14 патентни барања

Fig. 1



(51) **E 01F 15/04**(11) **11178**

(13) T1

(21) **2020/409**

(22) 01/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) 201610119836 18/10/2016 DE

(96) 10/10/2017 EP17195756.6

(97) 15/04/2020 EP3312344

(73) **Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH & Co. Bau- und Beteiligungs-KG****Bessemerstrasse 80 44793 Bochum , DE**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) Laß, Herr Horst; Klein, Herr Walter; Heimann, Herr Werner and von Linsingen-Heintzmann, Barbara

(54) КОНСТРУКЦИЈА НА ЗАШТИТНА ОГРАДА СО АНКЕРНИ СТОЛБОВИ

(57) 1 Конструкцијата на заштитната ограда која што нарочно се користи како систем на пречка за возила на друмот, при што најмалку е еден од низот (2) на штитници кои што се состојат од штитници заедно нанижани еден до

друг во еден ред сместен на вертикалното растојание (29) од горната површина (6) подлогата (7) и прицврстен е на столбовите (5), при што тие столбови (5) се формирани во вертикална насока (V) во два дела кои што се состојат од анкерен столб (9) фиксиран во подлогата (7) и запирачки столб (8), а прирабната плоча (12) е сместена на горниот крај на анкерниот столб (9), додека прирабната плоча (13) е сместена на запирачкиот столб (8) на долниот крај, при што двете прирабни плочи (12, 13) рамно налегаат една врз друга и меѓусебно се поврзани, и при што таа спојка се реализира со помош на завртките (15), назначено со тоа, што прирабната плоча (12) на анкерниот столб (9) има внатрешни нишки (32), при што завртките (15) се вртат во внатрешните нишки (32) така да се фатени низ прирабната плоча (13) на запирачкиот столб (8), со што се издржува ефектот на смицање на завртките (15) во случај на страничен удар во моторното возило.

има уште 10 патентни барања




Fig. 1




Fig. 2

(51) **A 24B 13/00, B 29C 65/00, B 65B 51/26, B 65B 51/30, B 65B 9/10, B 65B 29/00, B 65B 51/22**

(11) **11179**

(13) T1

(21) **2020/410**

(22) 01/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) 20150197550 02/12/2015 EP

(96) 02/12/2016 EP1680973.8

(97) 29/04/2020 EP3383203

(73) **Swedish Match North Europe AB 118 85 Stockholm, SE**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) PERSSON, Tony and KINDVALL, Mårten

(54) **ПРОИЗВОД НА БУРМУТ ВО ПАКЕТИ ЗА ОРАЛНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Производот на бурмут во пакети за орална употреба кој што го опфаќа материјалот за пополнување и кесичка низ која што пропушта плунка, која што го обложува материјалот за пополнување, при што спомнатиот производ на бурмут во пакети за орална употреба има надолжна насока и попречна насока управен на спомнатиот надолжена насока, каде што спомнатата кесичка низ која пропушта плунка ја опфаќа првата издолжена заптивка и другата издолжена заптивка, а секоја од спомнатите првата и другата издолжена заптивка ја има

должина на заптивка која што се протега по должина на спомнатата попречна насока на спомнатиот производ и ширина на заптивка која што се протега по должина на надолжната насока на производот, при што спомнатата кесичка низ која што пропушта плунка понатаму ја опфаќа поединачна дополнителна издолжена заптивка со должина на заптивка која што се протега по должина на надолжната насока на производот и со ширина на заптивка која што се протега по должина на попречната насока на производот, назначен со тоа, што спомнатата ширина на заптивка на секоја од спомнатата прва издолжена заптивка и спомнатата друга издолжена заптивка е во опсег од 0.1 mm до 1 mm, како што е во опсег од 0.1 mm до 0.5 mm, секоја од спомнатата прва издолжена заптивка и спомнатата друга издолжена заптивка представува ултразвучен вар, спомнатата прва издолжена заптивка ја заптива првата крајна порција на пакетот, а спомнатата друга издолжена заптивка ја заптива другата крајна порција на спомнатата кесичка низ која се пропушта плунка, е секоја од спомнатата прва издолжена заптивка и спомнатата друга издолжена заптивка во исти граници со крајен раб од амбалажен материјал го формираат пакетот.

има уште 11 патентни барања




Fig. 1




(11) **11182** (13) T1
 (21) **2020/412** (22) 02/06/2020
 (45) 28/02/2021
 (30) 20120194206 26/11/2012 EP
 (96) 25/11/2013 EP13796039.9
 (97) 27/05/2020 EP2923291
 (73) **Innophore GmbH**
Am Eisernen Tor 3 8010 Graz, AT
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
 бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) GRUBER, Karl; STEINKELLNER, Georg and
 GRUBER, Christian
 (54) **ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НОВИ ЕНЗИМСКИ**
ФУНКЦИОНАЛНОСТИ СО УПОТРЕБА НА ТРИ
ДИМЕНЗИОНАЛНИ ОБЛАЦИ ОД ТОЧКИ
КОИШТО ПРЕТСТАВУВААТ ФИЗИЧКО
ХЕМИСКИ СВОЈСТВА НА ПРОТЕИНСКИ
ШУПЛИНИ
 (57) 1 Постапка за скрининг на катализатор за
 предодредена хемиска реакција, којашто ги
 содржи чекорите на:

а) определување на физичко-хемиски својства
 на местата на мрежни воксели, кадешто
 мрежата го вклучува активно место на шуплина
 од прв ензим, за да се добијат бараните облаци
 од точки за секој тип на физичко-хемиски
 својства,
 кадешто физичко-хемиските својства се
 потенцијални енергии на не Н-врзувачки атоми,
 избрани од сулфур, хлор, калциум, магнезиум,
 железо, цинк, бром, јод, флуор, магнезиум,
 фосфор, алифатичен јаглерод, ароматичен
 јаглерод, азот и водород,
 потенцијални енергии на приматели на Н-врска,
 избрани од азот, сулфур и кислород,

потенцијални енергии од даватели на Н-врски,
 којшто е водород, електростатски потенцијал,
 хидрофобност и
 пристапност,
 б) креирање на бази на податоци на облаци од
 точки од соодветните облаци од точки за
 активни места на шуплините од предодредени
 протеини;
 с) пребарување на базите на податоци со
 бараните облаци од точки за да се
 идентификува еден од предодредените
 протеини коишто имаат активно место на
 шуплина коешто се совпаѓа со активното место
 на шуплина од првиот ензим, при што се
 идентификува вториот ензим како
 катализаторот, со споредување на бараните
 облаци од точки со соодветните облаци од
 точки од базата на податоци за облаците од
 точки,
 кадешто
 чекор d) содржи преклопување на бараните
 облаци од точки и соодветните облаци од точки
 од базата на податоци за облаци од точки,
 споредувањето содржи споредување на
 физичко-хемиските својства на мрежните
 воксели од бараните облаци од точки со
 физичко-хемиски својства на најблиските
 мрежни воксели од соодветните облаци од
 точки од базата на податоци за облаци од точки
 и генерирање на индивидуален резултат на
 идентитетот којшто го претставува квалитетот
 на совпаѓање за секое физичко-хемиско
 својство и генерирање на резултат на
 идентитет како што е измерен збир на
 индивидуалните резултати на идентитет.
 има уште 1 патентни барања

Сл.1



(51) **C 07K 14/47, C 07K 14/755, C 12N 15/86, A 61K 48/00, A 61K 38/37**

(11) **11183**

(13) T1

(21) **2020/413**

(22) 03/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) 201409089 21/05/2014 GB

(96) 23/04/2015 EP15720762.2

(97) 08/04/2020 EP3145949

(73) **IP2IPO Innovations Limited and ID Pharma Co., Ltd. Top Floor, The Walbrook Building, 25 Walbrook, London EC4N 8AF, GB and Techno Park Oho, 6 Ohkubo, Tsukuba-shi, Ibaraki 300-2611, JP**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) ALTON, Eric Walter Frederick Wolfgang; GRIESENBACH, Uta; PYTEL, Kamila Malgorzata;

PAUL-SMITH, Michael Christian; PRINGLE, Ian Andrew; HYDE, Stephen Charles; GILL, Deborah Rebecca; DAVIES, Lee Adrian; BOYD, Alan Christopher; MCLACHLAN, Gerard and INOUE, Makoto

(54) **ЛЕНТИВИРУСНИ ВЕКТОРИ**

(57) 1 Лентивирисен вектор псевдотипуван со хемаглутинаин-неураминидаза (HN) и фузирани (F) протеини од респираторен парамиксовирус, назначено со тоа, што наведениот лентивирусен вектор содржи хибриден човечки CMV засилувач/EF1a (hCEF) промотор и трансген, и каде што на лентивирусниот вектор отсуствува интрон позициониран помеѓу наведениот промотор и наведениот трансген. има уште 12 патентни барања

Нацрт 1:



(51) G 01N 33/50, C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61P 35/02

(11) 11184

(13) T1

(21) 2020/414

(22) 03/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) 201462080716P 17/11/2014 US and

201562160788P 13/05/2015 US

(96) 17/11/2015 EP15801637.8

(97) 27/05/2020 EP3221359

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SMITH, Eric; THURSTON, Gavin; VARGHESE, Bindu; DAVIS, Samuel; KIRSHNER, Jessica R.; LOWY, Israel and BROWNSTEIN, Carrie

(54) ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ТУМОР СО УПОТРЕБА НА CD3XCD20 БИСПЕЦИФИЧНИ АНТИТЕЛА

(57) 1 Биспецифично антитело за употреба во постапка за лекување или подобрување на В клеточен рак кај субјект, којшто содржи администрирање на протокол за зголемување на доза којшто го намалува ефектот на цитокин

каскада, кадешто протоколот за зголемување на дозата содржи администрирање на прва доза од антителото од прв период на време и последователно администрирање на втора доза од споменатото антитело за втор период од време, кадешто споменатата втора доза ја преминува споменатата прва доза, кадешто биспецифичното антитело содржи прв антиген-врзувачки домен којшто го врзува човечкиот CD3, втор антиген-врзувачки домен којшто врзува човечки CD20, и химеричен Fc домен поврзан за секој од првиот и вториот антиген – врзувачки домени, кадешто химеричниот Fc домен содржи:

(a) човечки IgG2 долна аголна аминокиселинска секвенца којшто содржи RCPAPPVA (SEQ ID NO: 52) од позиции 228 до 236 EU нумерирање;

(b) човечки IgG1 или човечки IgG4 горена аголна аминокиселинска секвенца од позиции 216 до 227 EU нумерирање;

(c) човечки IgG4 CH2 домен на аминокиселинска секвенца од позиции 237 до 340 EU нумерирање; и

(d) човечки IgG1 CH1 домен и човечки IgG1 CH3 домен или човечки IgG4 CH1 домен и човечки IgG4 CH3 домен;

кадешто биспецифичното антитело покажува висок афинитет за врзување за човечки

FcγRIIA поврзан со човечки FcγRIIB, и покажува малку или не детектибилен афинитет за врзување за човечки FcγRI и човечки FcγRIII, како што се измерени на површината со плазма резонантен тест.
има уште 8 патентни барања




FIG. 6A





FIG. 6B

(51) С 07D 471/04, А 61K 31/4184, А 61P 25/28

(11) 11185

(13) T1

(21) 2020/415

(22) 04/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) 20130017022 25/09/2013 GB

(96) 25/09/2014 EP14777052.3

(97) 29/04/2020 EP3049413

(73) Addex Pharma S.A

Chemin des Mines, 9 1202 Genève, CH

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BONNET, Béatrice and POLI, Sonia Maria

(54) ПОЛИМОРФ I НА МОНО-ФОСФАТНАТА СОЛ НА 6-ФЛУОРО-2-[4-(ПИРИДИН-2-ИЛ)БУТ-

3-ИН-1-ИЛ] ИМИДАЗО [1,2А]ПИРИДИН И НЕГОВИ ПОЛИМОРФИ КАКО НЕГАТИВНИ АЛОСТЕРИЧНИ МОДУЛАТОРИ НА MGLU5 РЕЦЕПТОР

(57) 1 Кристална форма на моно-фосфатната сол на 6-флуоро-2-[4-(пиридин-2-ил)бут-3-ин-1-ил]имидазо[1,2-а]пиридин се карактеризира со барем 3 највисоки врвови избрани од највисоки врвови со дифракција со X-зраци добиени со CuKα радијација на 2θ (2 тета (степени)) = 8.4, 10.2, 12.5 15.7, 16.8, 18.6, 20.5, 21.3, 28.1, 29.4. има уште 7 патентни барања



(51) **A 61K 31/519, A 61K 45/06, A 61P 37/00**

(11) **11186**

(13) T1

(21) **2020/416**

(22) 04/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) 16186188 29/08/2016 EP

(96) 10/02/2017 EP17704548.1

(97) 11/03/2020 EP3413894

(73) **Novartis AG Lichtstrasse 35 4056 Basel, CH**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000 Скопје


(72) KALIS, Christoph; BIETH, Bruno;
BURKHART, Christoph; CHRIST, Andreas; DE
BUCK, Stefan and LINDGREN, Sam

(54) **УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОРИ НА АКТИВНОСТА ИЛИ ФУНКЦИЈАТА НА РІЗК ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ПРИМАРЕН ШЕГРЕНОВ СИНДРОМ**

(57) 1 . 1-[(S)-3-[6-(6-Метокси-5-трифлуорометил-пиридин-3-ил)-5,6,7,8-тетрахидро-пиридо[4,3-d]пиримидин-4-иламино]-пиролидин-1-ил]-пропан-1-он или негови фармацевтски прифатливи соли за употреба во лекувањето на примарен Шегренов синдром.

има уште 6 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **A 61F 5/01**

(11) **11187**

(13) T1

(21) **2020/417**

(22) 08/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) 201462039716P 20/08/2014 US

(96) 20/08/2015 EP15756328.9

(97) 27/05/2020 EP3182939

(73) **DJO, LLC 1430 Decision Street Vista, CA 92081, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **SELIGMAN, Scott**

(54) **ДОЛЕН ПРОФИЛ НА ПРИЦВРСТУВАЧ ЗА КОЛЕНО**

(57) 1 Долен профил на прицврстувач за колено (10) за употреба во третманот на повреда на лигамент, се состои од: компонента на манжетна за горна бутина (14) оспособена за да може да се оформи на бутината на носителот;

компонента на манжетна за долен дел од нога (16) оспособена за да може да се оформи на потколеницата на носителот; единечна континуирана не-отстранлива облога (60) која ја енкапсулира наведената компонента на манжетна за горна бутина и наведената компонента на манжетна за долен дел од нога; двострани зглобни склопови (18, 19), каде што наведената компонента на манжетна за горна бутина и наведената компонента на манжетна за долен дел од нога се осовински прикачени на наведените зглобни склопови; многубројни каиши (20) за обезбедување на прицврстувачот за ногата на носителот, каде што наведените многубројни каиши се директно прикачени на облогата од наведениот прицврстувач; и крут горен член (40) и крут долен член (42) обезбедени за зглобните склопови; каде што наведениот крут горен член и

наведениот крут долен член се состојат од вграден дел (49, 51) по должината на наведениот крут горен член и наведениот крут

долен член.
има уште 9 патентни барања




FIG. 1

(51) G 01N 33/566, G 01N 33/68, C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61K 39/395

(11) 11188

(13) T1

(21) 2020/418

(22) 08/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) 406358P 25/10/2010 US and 406365P 25/10/2010 US

(96) 24/10/2011 EP17192860.9

(97) 18/03/2020 EP3326645

(73) Biogen MA Inc. 225 Binney Street Cambridge, MA 02142, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) CHACKERIAN, Alissa, A.

(54) МЕТОДИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА РАЗЛИКИ ВО АКТИВНОСТА НА АЛФА-4 ИНТЕГРИН СО ДОВЕДУВАЊЕ ВО КОРЕЛАЦИЈА НА РАЗЛИКИТЕ ВО НИВОАТА НА SVSAM И/ИЛИ SMADCAM

(57) 1 Ин витро метод за утврдување на разлика во активността на алфа-4 интегрин кај поединец со болест или пореметување селектирано од групата која што се состои од мултиплекс склероза и воспалително заболување на цревата, кој што се состои од:
а) мерење на растворлива молекула во прв биолошки примерок од телесна течност која што е селектирана од групата која што се состои од крв, серум и плазма и добиена од поединецот непосредно пред давањето на инхибитор на алфа-4 интегрин;
б) мерење на растворливата молекула во втор биолошки примерок, каде што вториот биолошки примерок е селектиран од групата која што се состои од крв, серум и плазма и е добиен од поединецот во рок од триесет и еден ден по давањето на инхибиторот на алфа-4 интегрин;
в) утврдување дали има намалување на нивоата на растворливата молекула помеѓу


првиот и вториот биолошки примерок, каде што намалувањето е во корелација со намалување на активноста на алфа-4 интегринот кај поединецот и со тоа утврдување дали има разлика во активноста на алфа-4 интегринот кај поединецот по давањето на инхибиторот на алфа-4 интегрин во споредба со активноста пред давањето на инхибиторот на алфа-4 интегрин; и

г) утврдување дали е потребно прилагодување во лекувањето на поединецот, каде што никакво намалување или статистички

незначително намалување ($p > 0,05$) на нивоата на растворливата молекула помеѓу првиот и вториот биолошки примерок не укажува на неефективен одговор на инхибиторот на алфа-4 интегрин кој што бара прилагодување на лекувањето на поединецот, каде што растворливата молекула е sVCAM и/или sMAdCAM и каде што инхибиторот на алфа-4 интегрин е анти-алфа-4 интегрин антители. има уште 13 патентни барања

СЛИКА 1A

Соединение А:



Соединение Б:

..... претставува етилен гликол повторувачки единици кои што овозможуваат вкупна тежина на молекула од околу 40 kDa дистрибуирани помеѓу трите PEG краци

(S)-2-[2-(диетиламино)-5-(N-изопропилметилсулфонамидо)пиримидин-4-иламино]-3-[4-(пиролдин-1-карбонилокси)фенил]пропионска киселина

(51) C 07K 16/26, A 61P 15/08

(11) 11189

(13) T1

(21) 2020/421

(22) 09/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) 20140058469 10/09/2014 FR and

20150058078 31/08/2015 FR

(96) 10/09/2015 EP15770570.8

(97) 08/04/2020 EP3191514

(73) ReproPharm Vet Centre Inra Val de Loire
site de Tours 37380 Nouzilly, FR(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје(72) KARA, Elodie; DECOURTYE, Jérémie;
CASTERET, Sophie and MAUREL, Marie-
Christine

(54) **ЛИГАНДИ КОИШТО ЈА ПОТЕНЦИРААТ БИОАКТИВНОСТА НА ГОНАДОТРОПИНИ**

(57) 1 Лиганд на фоликуло-стимулирачки хормон (ФСХ) којшто ја потенцира биоактивноста на ФСХ, на лутеинизирачки хормон (ЛХ) и на хорионичен гонадотропин (ХГ), се карактеризира со тоа што споменатиот лиганд е антитело или негов фрагмент и во којшто:

тешката низа на варијабилниот домен ги содржи следните CDRs:

- VH-CDR1, дефиниран со секвенцата од GFTFSDFY (SEQ ID NO: 9);

- VH-CDR2, дефиниран со секвенцата од SRNKAKDYTT (SEQ ID NO : 10);

- VH-CDR3, дефиниран со секвенцата од ARDARFAY (SEQ ID NO: 11); и


лесната низа на варијабилен домен којшто ги содржи следните CDRs:

- VL-CDR1, дефиниран со секвенцата од QSLLYSSNQKNY (SEQ ID NO: 12);

- VL-CDR2, дефиниран со секвенцата од WAS;

- VL-CDR3, дефиниран со секвенцата од QQYYSPRT (SEQ ID NO: 13).

има уште 16 патентни барања



СЛИКА 3

(51) **A 61K 39/095**(11) **11204**

(13) T1

(21) **2020/422**

(22) 09/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) 20090162999P 24/03/2009 US

(96) 24/03/2010 EP10713516.2

(97) 06/05/2020 EP2411048

(73) **GlaxoSmithKline Biologicals SA Rue de l'Institut 89 1330 Rixensart, BE**(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) TARLI, Lorenzo and CONTORNI, Mario

(54) **АДЈУВАНТЕН ВРЗУВАЧКИ ПРОТЕИН НА МЕНИНГОКОКАЛЕН ФАКТОР X**

(57) 1 Имуноген состав кој содржи два различни менингококални fHBP антигени, и двата се адсорбираат во алуминиум хидроксифосфатен адјувант, при што (i) и двата менингококални fHBP антигени имаат изоелектрична точка помеѓу 5.0 и 7.0, (ii) алуминиум хидроксифосфатен адјувант има точка на нулта наелектризирање помеѓу 5.0 и 7.0, и (iii) составот вклучува пуфер за одржување на pH во опсег од 5.0 до 7.0. има уште 17 патентни барања

(11) **11205**

(13) T1

(21) **2020/423**

(22) 09/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) A102008037723 14/08/2008 DE


(96) 13/03/2009 EP15196522.5

(97) 29/04/2020 EP3002373

(73) **Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE**(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. Кочо
Рацин 14/4-13, 1000 Скопје(72) BUTTER-JENTSCH, Ralph and
MÜHLHAUSEN, Hans-Georg(54) **WC-ТОПЧИЊА СО ЕЛЕМЕНТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА ЗА ИСПИРАЊЕ**

(57) 1 1. Корпа со обрач (1) кој содржи цврст и во форма на гел препарати, која содржи најмалку два сада (3a, 3b, 3c, 3d) за прием на најмалку два препарати (4a, 4b, 4c, 4d), при што е можно садовите (3a, 3b, 3c, 3d) да се постават испод ободот на тоалетната школка на таков начин што водата за испирање ќе може да

прелива преку наведените садови кога тоалетната школка се испира, а во секој случај барем еден влезен отвор (5a, 5b, 5c, 5d) и еден излезен отвор (6a, 6b, 6c, 6d) е оформен во зидот на садот (7) за водата за испирање, и поседува држач (2) за прицврстување на корпата со обрач (1) на ободот, означена со тоа што елементот за дистрибуција на водата за испирање (8) е сместен и прилагоден на корпата со обрач (1) така да водата за испирање делува врз елементот за дистрибуција на водата за испирање (8) за време на испирање и водата за испирање се испушта во влезните отвори (5a, 5b, 5c, 5d) на садовите (3a, 3b, 3c, 3d) на едноличен начин, при што елементот за дистрибуција на водата за испирање (8) е составен дел на садовите (3a, 3b, 3c, 3d), елементот за дистрибуција на водата за испирање (8) е поставен пониско од влезните отвори (5a, 5b, 5c, 5d). има уште 11 патентни барања



Слика 1

(51) **A 61K 31/7048, A 61K 47/36, A 61K 9/00, A 61K 9/10, A 61P 9/00**

(11) **11206**

(13) T1

(21) **2020/424**

(22) 29/05/2020

(45) 28/02/2021

(30) 1203579 21/12/2012 FR

(96) 20/12/2013 EP13198744.8

(97) 11/03/2020 EP2745839

(73) **Les Laboratoires Servier 35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, US**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68, 1000 Скопје

(72) Pean, Jean-Manuel and Marsas, Stéphanie

(54) **“ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ВО ФОРМА НА ОРАЛНА СУСПЕНЗИЈА ВКЛУЧУВАЈЌИ ФЛАВОНОИДНА ФРАКЦИЈА И КСАНТАН ГУМА”**

(57) 1 Фармацевтски состав во форма на орална суспензија во кесичка што може да се пие, што содржи како активна состојка микронизирана прочистена флавоноидна фракција која содржи од 87% до 93% диосмин, од 2,5% до 5,0% хесперидин, од 0,9% до 2,8% изоорхофин, од 0,9% до 2,8% линарин и помалку од 1% диосметин, чијашто големина на честички е стриктно помалку од 5 μm и ксантан гума како ексципиент.

има уште 5 патентни барања

(51) **A 61K 31/155, A 61K 31/341, A 61K 31/522, A 61K 31/7048, A 61P 3/10**

(11) **11207**

(13) T1

(21) **2020/425**

(22) 10/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) 20090152302P 13/02/2009 US

(96) 11/02/2010 EP10703288.0

(97) 08/04/2020 EP2395983

(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein , DE**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BROEDL, Uli; EICKELMANN, Peter; MARK, Michael; SEMAN, Leo John; THOMAS, Leo and GREMPER, Rolf

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ КОЈШТО СОДРЖИ SGLT2 ИНХИБИТОР, DPP-IV ИНХИБИТОР И ОПЦИОНАЛНО ДОПОЛНИТЕЛЕН АНТИДИЈАБЕТСКИ АГЕНС И НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи

(a) SGLT2 инхибитор 1-хлоро-4-(β -D-гликопираноз-1-ил)-2-[4-((S)-тетрахидрофуран-3-илокси)-бензил]-бензен, и

(b) DPPIV инхибитор линаглиптин или негова фармацевтска прифатлива сол и (c) трет антидијабетски агенс е метформин или негова

фармацевтска прифатлива сол.
има уште 14 патентни барања

(51) **A 61K 38/08, A 61K 38/16, A 61K 39/00, A 61P 35/00**

(11) **11208**

(13) T1

(21) **2020/426**

(22) 10/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) EP08017305 01/10/2008 EP; EP08017921 13/10/2008 EP and US105928P 16/10/2008 US (96) 28/09/2009 EP16179163.7

(97) 01/04/2020 EP3106175

(73) **Immatics Biotechnologies GmbH**

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11, 1000 Скопје

(72) Schoor, Oliver; Hilf, Norbert; Weinschenk, Toni; Trautwein, Claudia; Singh, Harpreet and Walter, Steffen

(54) **Нова имунотерапија против неколку тумори вклучувајќи невронални и мозочни тумори**


(57) 1 Пептид одбран од

а) пептид што се состои од секвенцата според SEQ ID No. 14,

б) пептидот според а), при што спомнатиот пептид вклучува непептидни врски, и

с) пептидот според а), при што спомнатиот пептид е дел од фузионен протеин, за употреба во третманот на канцер, при што спомнатиот канцер е одбран од астроцитом, пилоцитен астроцитом, мешани глиоми, тумори на епендимални клетки, ганглиоглиоми, ганглиоцитом, глиобластом, медулобластом, невробластом, астробластом, гермином, олигодендроглиоми, примитивни невроектодермални тумори, дисембриопластичен невроепителијален тумор, невроепителијални тумори од неизвесно потекло, тумори на хороиден плексус, глиоматоза церебри, епендимом, епендимобластом, ретинобластом и тератом. има уште 4 патентни барања

Слика 1



(51) **C 07K 16/18, A 61P 25/28**(11) **11209**

(13) T1

(21) **2020/427**

(22) 10/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) US201261713996P 15/10/2012 US

(96) 15/10/2013 EP13805277.4

(97) 08/04/2020 EP2906597


(73) **Medimmune Limited Milstein Building
Granta Park Cambridge, Cambridgeshire CB21
6GH, GB**

(74) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) GROVES, Maria; GUSTAVSSON, Suzanne;
HÖGLUND, Kina; LOWNE, David; LLOYD, Chris;
NICKSON, Adrian; NIVA, Camilla and SIMON,
Sylvia

(54) **АНТИТЕЛА КОИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА
АМИЛОИД БЕТА**

(57) 1 Молекула на антитело за човечки A β 1-42, каде што молекулата на антителото содржи VH домен и VL домен, каде што VH доменот ја содржи аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 524 и каде што VL доменот ја содржи аминокиселинската низа НИЗА ИД БР: 533. има уште 5 патентни барања



Б



СЛИКА 1

(51) **A 61K 38/08, A 61K 38/16, A 61K 39/00, A 61P 35/00**

(11) **11210**

(13) T1

(21) **2020/428**

(22) 10/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) EP08017305 01/10/2008 EP; EP08017921 13/10/2008 EP and US105928P 16/10/2008 US (96) 28/09/2009 EP16179226.2

(97) 01/04/2020 EP3120870

(73) **Immatics Biotechnologies GmbH**

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) WALTER, Steffen; SCHOOR, Oliver; HILF, Norbert; TRAUTWEIN, Claudia; SINGH, Harpreet and WEINSCHENK, Toni

(54) **Нова имунотерапија против неколку тумори вклучувајќи невронални и мозочни тумори**

(57) 1 Пептид што ја содржи секвенцата според SEQ ID No. 21, при што спомнатиот пептид има вкупна должина помеѓу 9 и 16 аминокиселини.

има уште 14 патентни барања

Слика 1



(51) **B 01J 19/12**(11) **11224**

(13) T1

(21) **2020/429**

(22) 11/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) GB20160011537 01/07/2016 GB

(96) 30/06/2017 EP17740463.9


(97) 22/04/2020 EP3478405

(73) **ARCS Energy Limited 20 Peterborough Road Harrow, Middlesex HA1 2BQ , GB**(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**(72) **ARCHER, Anthony**(54) **АПАРАТУРА И МЕТОД ЗА ТРЕТМАН НА ФЛУИД**

(57) 1 1. Апаратура за третман на флуид (100) за третманот на флуидна супстанција, се состои од:

комора реактор (104) дефинирана преку периметрален сид (103);
 влез на флуид, кој има влезен приклучок, адаптиран да обезбеди комуникација на флуид од надворешен довод на флуидна супстанца за да биде третирана во наведената комора реактор (104) каде што наведената флуидна супстанца поминува преку и низ наведената комора реактор;
 излез на флуид, кој има излезен приклучок, адаптиран да обезбеди комуникација на флуид од наведената комора реактор (104) каде што наведената флуидна супстанца поминува од наведената комора реактор;
 барем еден брановод за електромагнетно зрачење (EMR) (120, 122), кој има оптички интерфејс што се состои од прв интерфејсен член (124) оперативно споен на влезен

приклучок на брановод и втор интерфејсен член (126) оперативно споен на излезен приклучок на брановод, наведениот влезен приклучок на брановод и наведениот излезен приклучок на брановод се оперативно споени на дијаметрално спротивно оддалечени локации на наведениот периметрален сид од наведената комора реактор и адаптирани да се спојат за електромагнетното зрачење од предодредена прва бранова должина на флуидна супстанција која преминува преку наведената комора реактор, и каде што наведениот периметрален сид (103) од наведената комора реактор (104), наведениот влез на флуид и наведениот излез на флуид се обликувани така што наведената флуидна супстанца примена од наведениот влез на флуид е принудена во континуиран вртлив проток кога преминува преку наведената комора реактор кон наведениот излез на флуид, и каде што наведениот влезен приклучок е адаптиран за промена на иницијалниот притисок на флуидот од наведената флуидна супстанца до предодреден прв притисок на флуидот кога преминува преку наведениот влезен приклучок на флуид во наведената комора реактор, и каде што наведениот приклучок за излез е адаптиран да променува притисок на комората со флуид од наведената флуидна супстанца до предодреден втор притисок на флуид кога поминува преку наведениот излезен приклучок за флуид во наведениот излез за флуид. има уште 13 патентни барања



Слика 1

(51) **G 01N 33/50, C 07K 16/24, A 61K 39/395**

(11) **11225**

(13) T1

(21) **2020/430**

(22) 11/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) US201261697981P 07/09/2012 US

(96) 05/09/2013 EPA13792452.8

(97) 25/03/2020 EP289223

(73) **Novartis AG Lichtstrasse 35, 4056 Basel, CH**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) KUNZ, Christian Carsten Silvester;
BRANNETTI, Barbara; BARDROFF, Michael Otto;
CAMPBELL, Emma Michelle; DIEFENBACH-
STREIBER, Beate; EBERTH, Adina; MARSHALL,

Sylwia; RONDEAU, Jean-Michel Rene;

SCHLAEPPI, Jean-Marc Alfred and VAN HEEKE,
Gino Anselmus

(54) **IL-18 ВРЗУВАЧКИ МОЛЕКУЛИ**

(57) 1 Изолирано целосно човечко или химерно антителио или фрагмент од истото што специфично врзува IL-18, но не го врзува IL-18/IL-18 врзувачкиот протеински комплекс, назначено со тоа, што изолираното антителио или фрагментот од истото содржи варијабилан домен на тежок ланец што содржи СЕК ИД БР: 14 и варијабилан домен на лесен ланец што содржи СЕК ИД БР: 16.

има уште 13 патентни барања

	H-CDR1	H-CDR2	H-CDR3
MOR9464	SYAIS (CEK ИД БР:3)	NIIP-MTGQTYAQQFQG (CEK ИД БР:9)	AAVHPLVFDN (CEK ИД БР:5)
MOR9464N30K	SYAIS (CEK ИД БР:3)	NIIP-MTGQTYAQQFQG (CEK ИД БР:9)	AAVHPLVFDN (CEK ИД БР:5)
MOR10222N30SM54I	SYAIS (CEK ИД БР:3)	NIIP-ITGQTYAQQFQG (CEK ИД БР:13)	AAVHPLVFDN (CEK ИД БР:5)
MOR8775	SYAIS (CEK ИД БР:3)	GIIP-IYGTANYAQQFQG (CEK ИД БР:4)	AAVHPLVFDN (CEK ИД БР:5)
MOR9465	SYAIS (CEK ИД БР:3)	NIIP-HYGFAYYAQQFQG (CEK ИД БР:11)	AAVHPLVFDN (CEK ИД БР:5)
MOR9466	SYAIS (CEK ИД БР:3)	NIIP-YSGFAYYAQQFQG (CEK ИД БР:12)	AAVHPLVFDN (CEK ИД БР:5)
MOR10222	SYAIS (CEK ИД БР:3)	NIIP-MTGQTYAQQFQG (CEK ИД БР:9)	AAVHPLVFDN (CEK ИД БР:5)
MOR9441	SYAIS (CEK ИД БР:3)	WINFFYIGETFYAQQFQG (CEK ИД БР:10)	AAVHPLVFDN (CEK ИД БР:5)
MOR10579	SYAIS (CEK ИД БР:3)	WINFFYIGETFYAQQFQG (CEK ИД БР:10)	AAVHPLVFDN (CEK ИД БР:5)
MOR13363	SYAIIH (CEK ИД БР:106)	VISGEGSNTYYADSVKG (CEK ИД БР:107)	VMIGYGFYD (CEK ИД БР:108)
MOR13361	SYAIIH (CEK ИД БР:106)	TIQSSGENKFYADSVKG (CEK ИД БР:122)	VMIGYGFYD (CEK ИД БР:108)
MOR13341	TFSIS (CEK ИД БР:120)	GIIP-IFGTANYAQQFQG (CEK ИД БР:121)	GGYGGYYFYD (CEK ИД БР:123)
MOR13342	TFSIS (CEK ИД БР:120)	GIIP-IFGTANYAQQFQG (CEK ИД БР:121)	GGYGGYYFYD (CEK ИД БР:123)
MOR13347	TFSIS (CEK ИД БР:120)	GIIP-IFGTANYAQQFQG (CEK ИД БР:121)	GGYGGYYFYD (CEK ИД БР:123)
MOR8776	TGSYYWN (CEK ИД БР:74)	EINHMGITYYNPGLK (CEK ИД БР:75)	TTRYWMSHILAYGMDY (CEK ИД БР:79)
MOR10497	TGSYYWN (CEK ИД БР:74)	EIQSPGYTFYNPGLK (CEK ИД БР:78)	TTRYWMSHILAYGMDY (CEK ИД БР:79)
MOR10501	TGSYYWN (CEK ИД БР:74)	EIWHSGPTFYNPGLK (CEK ИД БР:76)	TTRYWMSHILAYGMDY (CEK ИД БР:79)
MOR10502	TGSYYWN (CEK ИД БР:74)	EIHGHSPTFYNPGLK (CEK ИД БР:77)	TTRYWMSHILAYGMDY (CEK ИД БР:79)

Наупт I

(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 35/00
(11) 11226 (13) T1
(21) 2020/431 (22) 11/06/2020
(45) 28/02/2021

(30) US201562188468P 02/07/2015 US and
US201562271708P 28/12/2015 US

(96) 01/07/2016 EP16735945.4

(97) 22/04/2020 EP3317281

(73) Acerta Pharma B.V. Kloosterstraat 9,5349
AB Oss, NL


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје

(72) BLATTER, Fritz; INGALLINERA, Tim; BARF,
Tjeerd; ARET, Edwin; KREJSA, Cecile and
EVARTS, Jerry

(54) ЦВРСТИ ФОРМИ И ФОРМУЛАЦИИ НА
(S)-4-(8-АМИНО-3-(1-(БУТ-2-

ИНОИЛ)ПИРОЛИДИН-2-ИЛ)ИМИДАЗО[1,5-
А]ПИРАЗИН-1-ИЛ)-N-(ПИРИДИН-2-
ИЛ)БЕНЗАМИД

(57) 1 Состав што содржи кристална (S)-4-(8-амино-3-(1-(бут-2-иноил)пиролидин-2-ил)имидазо[1,5-а]пиразин-1-ил)-N-(пиридин-2-ил)бензамид слободна база каде што кристалната (S)-4-(8-амино-3-(1-(бут-2-иноил)пиролидин-2-ил)имидазо[1,5-а]пиразин-1-ил)-N-(пиридин-2-ил)бензамид слободна база е назначено со тоа, што има преносен модел на прекшување на X-зраци од прашок од прашок што содржи врвови на 6.4, 8.6, 10.5, 11.6, и 15.7 °2θ ± 0.2 °2θ, каде што моделот на прекшување на X-зраци од прашок беше добиен со користење на Cu-Kα1 извор на зрачење. има уште 16 патентни барања



НАЦРТ 4

(51) **A 61K 38/13, A 61K 38/26, A 61P 9/10**

(11) **11227**

(13) T1

(21) **2020/432**

(22) 11/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) GR20150100486 06/11/2015 GR

(96) 04/11/2016 EPA16802132.7

(97) 08/04/2020 EP3370756

(73) **Genesis Pharma SA 270 Kifissias Avenue, 15232 Athens, GR**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) VOGIATZIS,George

(54) **КОМБИНАЦИЈА ОД КАНРЕНОАТ И ЕКСЕНАТИД**

(57) 1 Комбинација што содржи модулатор на инсулин, назначено со тоа, што модулаторот на инсулин е ексенатид или негова фармацевтски прифатлива сол, и антагонист на алдостерон, каде што антагонистот на алдостерон е калиум канреноат.

има уште 20 патентни барања

(11) **11228**

(13) T1

(21) **2020/434**

(22) 12/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) IT20160109403 28/10/2016 IT

(96) 20/10/2017 EP17794915.3

(97) 01/04/2020 EP3493825

(73) **BIO.LO.GA. S.r.l.**

Via Giuseppe Lazzarin, 66 31015 Conegliano (TV), IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PANIN, Giorgio

(54) **СОСТАВИ ЗА ЛОКАЛНА АПЛИКАЦИЈА СО АНТИФУНГАЛНА АКТИВНОСТ**

(57) 1 Состав за локална апликација со антифунгална активност, којшто содржи есенцијално масло од *Melaleuca alternifolia* (чајно дрво), есенцијално масло од оригано, есенцијално масло од лимон и естер на витамин Е.

има уште 11 патентни барања

(51) **A 61K 38/08, A 61K 38/16, A 61K 39/08, A 61P 35/00**

(11) **11229**

(13) T1

(21) **2020/435**

(22) 12/06/2020

(45) 28/02/2021

(30) EP08017305 01/10/2008 EP; EP08017921 13/10/2008 EP and US105928P 16/10/2008 US

(96) 28/09/2009 EP16179174.4

(97) 08/04/2020 EP3120868

(73) **Immatics Biotechnologies GmbH**

Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) WEINSCHENK, Toni; WALTER, Steffen;
SCHOOR, Oliver; HILF, Norbert; TRAUTWEIN,
Claudia and SINGH, Harpreet

(54) **Нова имунотерапија против неколку тумори вклучувајќи невронални и мозочни тумори**

(57) 1 Пептид што ја содржи секвенцата според SEQ ID No. 9, при што спомнатиот пептид има вкупна должина помеѓу 10 и 16 аминокиселини.

има уште 14 патентни барања

Слика 1



(51) **C 04B 37/02, C 04B 35/645**

(11) **11150**

(21) **2020/543**

(13) T1

(22) 14/07/2020

(45) 28/02/2021

(30) DE102009014407 28/03/2009 DE

(96) 29/03/2010 EP10712054.5

(97) 29/04/2020 EP2411349

(73) **SGL Carbon SE Söhnleinstrasse 8 65201 Wiesbaden, DE**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) MERTINS, Hans-Christoph

(54) **МЕТОДОТ ЗА ПРАВЕЊЕ СПОЈ ПОМЕЃУ ГРАФИТ И МЕТАЛНА ПОДЛОГА, И СПОЕНАТА КОМПОНЕНТА**

(57) 1 Метод за воспоставување на врска (5) помеѓу носечки метален слој (1) и графитен слој (3), кој што ги опфаќа следниве чекори:


- обезбедување на носечки метален слој (1);
- обезбедување на графитен слој (3) кој што треба да се поврзе со носечкиот метален слој (1);

- поставување на врзувачки слој (2), кој што содржи најмалку еден метал (4), помеѓу носечкиот метален слој (1) и графитниот слој (3);

- поврзување на носечкиот метален слој (1) со графитниот слој (3), при што врската вклучува чекор на дифузија предизвикана од топлина во која што металот (4) е стимулиран барем

делумно да навлезе во графитниот слој (3) и носечкиот метален слој (1), при што металот останува во цврстата фаза, што се

карактеризира со тоа што врзувачкиот слој (2) содржи сребро како метал (4).
има уште 17 патентни барања



Сл.

(51) **C 12M 3/00, C 12N 7/00, C 12N 15/87**

(11) **11218**

(13) T1

(21) **2020/553**

(22) 22/07/2020

(45) 28/02/2021

(30) US201462075801P 05/11/2014 US and
US201562129023P 05/03/2015 US

(96) 04/11/2015 EP15802231.9

(97) 27/05/2020 EP3215601

(73) **Juno Therapeutics, Inc. 400 Dexter
Avenue North, Suite 1200 Seattle, WA 98109,
US**

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) CRISMAN, Ryan, L.; RAMSBORG, Chris and
WOOD, Travis



(54) **ПОСТАПКИ ЗА ТРАНСДУКЦИЈА И
ОБРАБОТКА НА КЛЕТКИ**

(57) 1 Метод на трансдукција, што опфаќа
инкубирање, во внатрешната празнина на
центрифугална комора, на влезен состав кој
вклучува клетки и вирусни честички кои

содржат рекомбинантен вирусен вектор, каде:
центрифугалната комора се состои од:
задан сид, суштински цврст страничен сид кој
се протега од наведениот заден сид и барем
еден отвор, при што барем дел од наведениот
страничен сид ја опкружува наведената
внатрешна празнина и наведениот барем еден
отвор е во состојба да дозволи течност да
влезе во наведената внатрешна празнина и
течноста да истече од наведената празнина; и
подвижен елемент способен за движење во
комората за да се смени внатрешниот волумен
на внатрешната празнина, при што
внатрешната празнина претставува простор со
променлив волумен дефиниран со наведениот
задан сид, наведениот суштински крут
страничен сид и наведениот подвижен елемент;
центрифугалната комора може да ротира околу
оска на вртење и да ротира околу наведената
оска на вртење за време на најмалиот дел од
инкубацијата; и

постапката произведува излезен состав кој
опфаќа голем број на клетки трансдуцирани со

вирусен вектор.
има уште 18 патентни барања



(51) C 07D 495/16, C 07D 519/00, A 61K 31/519,
A 61P 37/00, A 61P 19/00, A 61P 35/00

(11) 11200

(13) T1

(21) 2020/569

(22) 28/07/2020

(45) 28/02/2021

(30) US201562265836P 10/12/2015 US

(96) 09/12/2016 EP16820106.9

(97) 03/06/2020 EP3386991

(73) Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE


(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери

Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(72) ARORA, Nidhi; BACANI, Genesis M.;
BARBAY, Joseph Kent; BEMBENEK, Scott D.;
CAI, Min; CHEN, Wei; DECKHUT, Charlotte
Pooley; EDWARDS, James P.; GHOSH,
Brahmananda; KREUTTER, Kevin; LI, Gang;
TICHENOR, Mark S.; VENABLE, Jennifer D.; WEI,
Jianmei; WIENER, John J. M.; WU, Yao; XIAO,
Kun; ZHANG, Feihuang and ZHU, Yaoping

(54) ПОЛИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА КАКО
ИНХИБИТОРИ НА ТИРОЗИН КИНАЗА НА
БРУТОН

(57) 1 Соединение со формула (I):



каде

R1 е H;

R2 е избран од група која се состои од: CH2-
циклохексил, каде циклохексил е опционално
заменет со OH; 3-хидроксиадамантан-1-ил; и
C3-бциклоалкил е опционално заменет со 1, 2,
или 3 супституенти, од кои секој е независно
избран од група која се состои од: OH, халоген,
C1-балкил, C1-6халоалкил, OC1-балкил, CN,
NR6R7, NR8-C(O)H, NR8-C(O)-C1-балкил, NR8-
C(O)-C1-6халоалкил, NR8-C(O)-O-C1-балкил,

NR8-C(O)-C1-балк-OH, NR8-C(O)-C1-балк-NR6R7, и NR8-C(O)-C(R3)=CR4(R5); каде R3 е избран од група која се состои од: H, CN, халоген, C1-6халоалкил, и C1-балкил; R4 и R5 е секој избран независно од група која се состои од: H; C0-балк-NR6R7; C1-балк-O-C1-балкил; C3-6циклоалкил; хетероциклоалкил опционално заменет со C1-балкил; и -линкер-ПЕГ-Биотин;

R6 и R7 се секој независно избран од група која се состои од:

H, C1-балкил, C(O)H, и CN; и

R8 е H;

или R1 и R2, заедно со атомот на азот за кој се врзани, создаваат пирролидинил прстен опционално заменет со NR6R7, каде R6 и R7 е секој независно избран од група која се состои од H; C1-балкил; NR8-C(O)-C1-балкил; и NR8-C(O)-C(R3)=CR4(R5), каде R3 е H или CN; R4 е H; и R5 е H или циклопропил;

A е избран од група која се состои од: пиридил; фенил; пиримидинил; пиразинил; пиридин-2(1H)-он; и пиридазинил; каде A е опционално

заменет со 1, 2, или 3 супституенти, од кои секој е независно избран од група која се состои од: халоген, C1-балкил, C1-6халоалкил, и OC1-балкил;

E е избран од група која се состои од: O, врска, и CH₂;

G е избран од група која се состои од: H; халоген; C1-балкил; C1-6халоалкил; NH(C1-балкил); C3-6циклоалкил; фенил; пиримидинил; пиридил; пиридазинил; пиридин-2(1H)-он; хетероциклоалкил кој содржи хетератом на кислород; и фенил-CH₂-O-фенил, каде -O-фенил е заменет со CN; каде фенил; пиридил; пиридазинил; и пиридин-2(1H)-он е опционално заменет со 1, 2, или 3 супституенти, од кои секој е независно избран од група која се состои од:

халоген, C1-балкил, C1-6халоалкил, OC1-6халоалкил, и OC1-балкил; и негови стереоизомери и изотопски варијанти; и негови фармацевтски прифатливи соли.

има уште 18 патентни барања

(51) C 07D 471/04, C 07D 487/04, C 07D 417/14, A 61K 31/4439, A 61P 11/00, A 61P 11/06

(11) 11201

(13) T1

(21) 2020/570

(22) 28/07/2020

(45) 28/02/2021

(30) US201662398006P 22/09/2016 US

(96) 21/09/2017 EP17772381.4

(97) 15/07/2020 EP3515910

(73) Astrazeneca AB 151 85 Södertälje, SE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) PERRY, Matthew; KARABELAS, Konstantinos; MOGEMARK, Mickael; BOLD, Peter; TYRCHAN, Christian; NIKITIDIS, Antonios; PETERSEN, Jens and BÖRJESSON, Ulf


(54) 5-[2-(ПИРИДИН-2-ИЛАМИНО)-1,3-ТИАЗОЛ-5-ИЛ]-2,3-ДИХИДРО-1Н-ИЗОИНДОЛ-1-ОН ДЕРИВАТИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ДВОЈНИ ИНХИБИТОРИ НА

ФОСФАТИДИЛИНОЗИТОЛ 3-КИНАЗА ДЕЛТА & ГАМА

(57) 1 Соединение со формулата (I)



назначено со тоа, што



X е C(O) или SO₂;

Y е SO₂NHR₅ или SO₂R₆;

R₁ е селектирано од C1-4алкил, каде што наведениот C1-4алкил е опционално супституиран од циклопропил, 0, 1 или 2 CH₃ и 0, 1, 2 или 3 F;

R₂ е селектирано од H или CH₃;

R₃ е селектирано од H или C1-Залкил;

R₄ е селектирано од C1-Залкил, каде што наведениот C1-Залкил е опционално

супституиран од OC1-Залкил; или

R₃ и R₄ земени заедно со N атомот и X формираат 5, 6 или 7-член


циклохетероалкилпрстен што содржи 0 или 1 додатни хетероатоми селектирани од N или O, каде што наведениот циклохетероалкилпрстен е супституиран од 0, 1 или 2 супституенти независно селектирани од CH₃, OH, CH₂OH или CH₂CH₂OH; или

R₃ и R₄ земени заедно со N атомот и X се селектирани од

R₅ е селектирано од C1-Залкил или (оксетан-3-ил);

R₆ е селектирано од C1-Залкил;

или негова фармацевтски прифатлива сол. има уште 12 патентни барања



(51) A 61L 27/26, A 61L 27/36, A 61L 27/54, A 61L 27/46, A 61L 27/52, A 61L 27/38

(11) 11202

(13) T1

(21) 2020/572

(22) 29/07/2020

(45) 28/02/2021

(30) EP20140197449 11/12/2014 EP and

EP20150158224 09/03/2015 EP

(96) 11/12/2015 15817126.4

(97) 01/07/2020 EP3230044

(73) ETH Zürich Rämistrasse 101 8092 Zürich, CH

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) ZENOBI-WONG, Marcy; KESTI, Matti and MÜLLER, Michael


(54) **КАЛЕМЕН СКАФОЛД ЗА ПОПРАВАЊЕ НА 'РСКАВИЦА И ПРОЦЕС ЗА ПРАВЕЊЕ НА ИСТИОТ**

(57) 1 Метод на подготвување на калемени скафолд за поправање на 'рскавица, особено кај пациент човек, ги содржи чекорите на:

- подготвување на воден раствор од желирачки полисахарид;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - подготвување на барем едно од: <ul style="list-style-type: none"> ° честички и/или влакна и ° клетки од цицачи; - мешање на наведениот воден раствор од желирачки полисахарид, наведените честички и/или влакна, и/или наведените клетки од цицачи за добивање на мешавина за печатење; - нанесување на наведената мешавина | <p>за печатење во тродимензионална форма,</p> <p>каде што наведениот желирачки полисахарид е гелан гума, ацетилирана и/или сулфирана гелан гума, и</p> <p>каде што наведената мешавина за печатење се содржи од 3% или 3.5% (w/v) од наведениот желирачки полисахарид, и каде што наведениот раствор од желирачки полисахарид понатаму содржи алгинат.</p> <p>има уште 14 патентни барања</p> |
|--|---|

Слика 1

(51) **C 07K 14/47**(11) **11203**

(13) T1

(21) **2020/573**

(22) 30/07/2020

(45) 28/02/2021

(30) GB201512369 15/07/2015 GB and

US201662192670P 15/07/2015 US

(96) 14/07/2016 EP16739102.8

(97) 10/06/2020 EP3322717

(73) **immatics biotechnologies GmbH Paul-Ehrlich-Strasse 15 72076 Tübingen, DE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) RAMMENSEE, Hans-Georg; SCHUSTER, Heiko; PEPPER, Janet and WAGNER, Philipp


(54) **Нови пептиди и комбинација на пептиди за употреба во имунотерапијата против епителијален оваријален канцер и други канцери**

(57) 1 Пептид што се состои од аминокиселинската секвенца според секвенцата SEQ ID No. 82.

има уште 13 патентни барања

A

B



(51) C 10L 1/30, C 10L 1/00

(11) 11219

(13) T1

(21) 2020/575

(22) 30/07/2020

(45) 28/02/2021

(30) GB201120924 06/12/2011 GB

(96) 04/12/2012 EP12799587.6

(97) 03/06/2020 EP2788459


(73) Johnson Matthey Public Limited Company

5th Floor 25 Farringdon Street London EC4A

4AB, GB

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски ул.

"Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје



(72) CROUD, Vincent Brian; MCCALLIEN,

Duncan William John and EDWORTHY, Ian Stuart

(54) ТРЕЈСЕРИ И МЕТОДИ НА ОЗНАЧУВАЊЕ
НА ЈАГЛЕВОРОДНИ ТЕЧНОСТИ

(57) има уште патентни барања

(51) C 07K 16/28, A 61P 35/00, A 61P 37/04

(11) 11220

(13) T1

(21) 2020/576

(22) 30/07/2020

(45) 28/02/2021

(30) US201662434761P 15/12/2016 US

(96) 15/12/2017 EP17826089.9

(97) 24/06/2020 EP3504242

(73) AbbVie Biotherapeutics Inc. 1500 Seaport

Boulevard Redwood City, CA 94063, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија

бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) HARDING, Fiona A.


(54) АНТИ-ОХ40 АНТИТЕЛА И НИВНА
УПОТРЕБА

(57) 1 Анти-ОХ40 антитело коешто содржи (i) VH низа којашто содржи три CDRs; и (ii) VL низа којашто содржи три CDRs, кадешто:


VH CDR#1 ја има аминокиселинската секвенца FTFSRYGMS (SEQ ID NO:101), VH CDR#2 ја има аминокиселинската секвенца TINSNGGRTYYPD SVKG (SEQ ID NO:102), VH CDR#3 ја има аминокиселинската секвенца

EGITTAYAMDY (SEQ ID NO:103), VL CDR#1 ја
има аминокиселинската секвенца
KASQSVDYDGDSYMН (SEQ ID NO:104), VL
CDR#2 ја има аминокиселинската секвенца

AASILES (SEQ ID NO:105), и VL CDR#3 ја има
аминокиселинската секвенца QQSNEPRT
(SEQ ID NO:106).
има уште 12 патентни барања



Сл.1А



(51) **C 07D 271/06, A 61K 31/4245, A 61P 37/06, A 61P 11/00, A 61P 25/00**

(11) **11221**

(13) T1

(21) **2020/577**

(22) 31/07/2020

(45) 28/02/2021

(30) US20080127603 14/05/2008 US

(96) 14/05/2009 EP15158887.8

(97) 15/07/2020 EP2913326


(73) **The Scripps Research Institute 10550 North Torrey Pines Road La Jolla, CA 92037, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје



(72) Roberts, Edward; Rosen, Hugh; Brown, Steven; Guerrero, Miguel A.; Peng, Xuemei and Poddutoori, Ramulu

(54) **НОВИ МОДУЛАТОРИ НА СФИНГОЗИН ФОСФАТНИ РЕЦЕПТОРИ**

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи соединение со формула 265:



или фармацевтска прифатлива сол, стереоизомер, хидрат или негов солват и фармацевтски прифатлив ексципиенс, кадешто фармацевтскиот состав е во формата на капсула, таблета, аеросол, раствор, суспензија или е формулирана за локална апликација. има уште 6 патентни барања



(51) **C 12N 15/113, C 12N 15/90, A 61K 48/00, A 61K 9/00**

(11) **11222**

(13) T1

(21) **2020/583**

(22) 04/08/2020

(45) 28/02/2021

(30) US201562129638P 06/03/2015 US and US201562147307P 14/04/2015 US

(96) 07/03/2016 EP16762307.3

(97) 06/05/2020 EP3265568


(73) **Massachusetts Eye & Ear Infirmary, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) PIERCE, Eric A.; FARKAS, Michael H. and SOUSA, Maria E.

(54) **ТЕРАПИЈА ЗА АУГМЕНТАЦИЈА НА ГЕНИ ЗА НАСЛЕДНА РЕТИНАЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЈА ПРИЧИНЕТА ОД МУТАЦИЈА НА PRPF31 ГЕНИ**

(57) 1 Адено асоциран вирус тип 2 (AAV2) вектор што се состои од секвенца што кодира човечки PRPF31, поврзан со промотор што поттикнува појава во ретиналните пигментни епителни (RPE) клетки, додека секвенцата PRPF31 е или содржи или го кодира истиот протеин како nts 1319-2818 од (секвенца со број за идентификација) SEQ ID NO:34. има уште 12 патентни барања



(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61K 31/519, A 61K 45/06, A 61P 37/00, A 61P 35/00**

(11) **11223**

(13) T1

(21) **2020/585**

(22) 05/08/2020

(45) 28/02/2021

(30) IN2012CHE4595 02/11/2012 IN and

US201361771812P 02/03/2013 US

(96) 01/11/2013 EP16185090.4

(97) 15/07/2020 EP3150256

(73) **Rhizen Pharmaceuticals S.A.; TG**

Therapeutics Inc. and Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies Fritz Courvoisier 40 2300 La Chaux de Fonds, CH; 2 Gransevoort Street, 9th Floor New York, NY 10014, US and 3, avenue des Tropiques ZA Courtaboeuf 91940 Les Ulis, FR


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Weiss, Michael; Miskin, Hari; Sportelli, Peter and Vakkalanka, Swaroop K.V.S

(54) **КОМБИНАЦИЈА НА АНТИ-CD20**

АНТИТЕЛО И РІЗ КИНАЗЕН СЕЛЕКТИВЕН ИНХИБИТОР


(57) 1 Ин витро постапка за инхибирање на пролиферација на клеточна популација којашто содржи контактирање на популацијата со комбинација којашто содржи
(i) соединение со формула А,




(A)

негов стереоизомер или фармацевтска прифатлива сол или негов солват и
(ii) анти-CD20 антитело или негов антиген-врзувачки фрагмент.
има уште 35 патентни барања

Results



RP 5307 Showed no CD 19 cell depletion at 1000 nM



RP 5307 Showed 1.35% CD20 cell depletion at 1000 nM

(51) A 61K 31/663, A 61K 31/704, A 61K 9/127, A 61K 39/00, A 61K 45/06, A 61K 38/20

(11) 11164

(13) T1

(21) 2020/697

(22) 07/09/2020

(45) 28/02/2021

(30) 201161507325 P 13/07/2011 US and 201161507821 P 14/07/2011 US

(96) 12/07/2012 EP12746128.3

(97) 17/06/2020 EP2731591

(73) Yissum Research Development Company of the Hebrew University of Jerusalem Ltd.; Shaare Zedek Scientific Limited and KING'S COLLEGE LONDON Hi-Tech Park, Edmond J. Safra Campus Givat Ram, 91390 Jerusalem, IL; P.O. Box 3235 91031 Jerusalem, IL and Strand London WC2R 2LS, GB

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) GABIZON, Alberto, A.; BARENHOLZ, Yechezkel; SHMEEDA, Hilary; MAHER, John and PARENTE PEREIRA, Ana Catarina


(54) **ЛИПОЗОМИ КОИ ШТО ЗАЕДНИЧКИ КАПСУЛИРААТ**

БИСФОСФОНАТ И АМФИПАТИЧЕН АГЕНС


(57) 1 Липозом кој што се состои од мембрана и интралипозомска водена фаза на вода, при што мембраната содржи барем еден липозом кој што формира липид, а интралипозомската водена фаза на водата содржи сол на бисфосфонат и амфипатичен слаб основен агенс кој што има рКа еднаков или под 11 и

logD на рН 7 во опсег помеѓу -2,5 и 1,5, при што амфипатичниот слаб основен агенс е

цитотоксичен агенс и е доксорубицин. има уште 14 патентни барања



СЛИКА 1А



СЛИКА 1Б

(51) **A 61K 39/295, A 61K 39/12**

(11) **11165**

(13) T1

(21) **2020/732**

(22) 18/09/2020

(45) 28/02/2021

(30) 2478DE2014 01/09/2014 IN

(96) 21/08/2015 EP15775490.4

(97) 05/08/2020 EP3188755

(73) **International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology Aruna Asaf Ali Marg New Delhi 110 067, IN**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) KHANNA, Navin and RAMASAMY, Viswanathan

(54) **ВАКЦИНА**

(57) 1 Честичка слична на вирус (VLP) која што содржи:


а.) рекомбинантен полипептид кој што содржи EDIII домен од секој серотиповите на Денге вирусот DENV-1, DENV- 2, DENV-3, и DENV-4 поврзан со N-терминалот на HBsAg каде што EDIII домените се фузионирани последотелно,

N-терминал со C-терминал, во низата DENV-1, DENV-3, DENV-4, DENV-2, каде што аминокиселинската низа на EDIII домените на серотиповите на секој од Денге вирусот DENV-1, DENV-2, DENV-3, и DENV-4 е НИЗА ИД Бр. 1,

2, 3, и 4 за секој посебно; како што е прикажано на Сликите 4а,б, в и г, за секој посебно, и б.) четири касети на експресија на HBsAg полипептид.

има уште 3 патентни барања

СЛИКА 1



(51) **A 01N 27/00, A 01P 7/04**

(11) **11166**

(13) T1

(21) **2020/757**

(22) 25/09/2020

(45) 28/02/2021

(30) 201605397 30/05/2016 BE

(96) 24/05/2017 EP17727546.8

(97) 01/07/2020 EP3457846

(73) **Katholieke Universiteit Leuven;
Globachem NV and VIB VZW
KU Leuven Research & Development
Waaistraat 6, Bus 5105 3000 Leuven, BE;
Lichtenberglaan 2019 3800 Sint-Truiden, BE
and Rijnvischestraat 120 9052 Gent, BE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) ZWARTS, Liesbeth Marie Renée;
SNELLINGS, Yannick Maria; CALLAERTS, Patrick
Frans Karel and DENRUYTER, Lieven

(54) **УПОТРЕБА НА 9-ТРИКОСЕН ЗА
КОНТРОЛА НА DROSOPHILA SUZUKII**

(57) 1 Употребата на 9-трикосен како средство
за контрола на штетници против Drosophila
suzukii.

има уште 5 патентни барања

СЛИКА 1



(51) Н 04N 19/105, Н 04N 19/11, Н 04N 19/157, Н 04N 19/91, Н 04N 19/593, Н 04N 19/70, Н 04N 19/176

(11) 11146

(13) T1

(21) 2020/765

(22) 29/09/2020

(45) 28/02/2021

(30) 20110108455 24/10/2011 KR

(96) 20/04/2012 EP12843965.0

(97) 16/09/2020 EP2773118

(73) INNOTIVE LTD Hill Dickinson LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street, London, EC2A 2EW, GB

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) PARK, Shin Ji

(54) МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКИ

(57) 1 Метод за декодирање на слики кој што се состои од:


реконструирање на групен индикатор на режим за интра предвидување и индекс на режим за предвидување на тековен блок;
конструирање на прва група која што вклучува три режими за интра предвидување со употреба на валидни режими за интра предвидување на левиот и горниот блок на тековниот блок;

одредување на режимот за интра предвидување што одговара на индексот на режимот за предвидување во првата група како режим за интра предвидување на тековниот блок кога групниот индикатор на режимот за интра предвидување ја индицира првата група и одредување на режимот за интра предвидување што одговара на индексот на режимот за предвидување во втората група кога групниот индикатор на режимот за интра предвидување ја индицира втората група; и создавање на блок за предвидување врз основа на утврдениот режим за интра предвидување на тековниот блок, каде што големината на блокот за предвидување се одредува во зависност од информациите за големината на трансформацијата, каде што кога е присутен само еден од режимите за интра предвидување

на левиот и горниот блок на тековниот блок, на првата група се додаваат два режими за интра предвидување, што се карактеризира со тоа што:

кога режимите за интра предвидување на левиот и горниот блок не се еднакви еден со друг и се насочувачки режими за интра предвидување, првата група ги вклучува режимите за интра предвидување на левиот и горниот блок и еден рамен режим, и кога режимите за интра предвидување на левиот и горниот блок не се еднакви еден со друг и се ненасочувачки режими за интра предвидување, првата група вклучува режими за интра предвидување на левиот и горниот блок и еден вертикален режим.

има уште 4 патентни барања



(51) H 02J 3/38

(11) 11147

(21) 2020/766

(13) T1

(22) 29/09/2020

(45) 28/02/2021

(30) 102017122963 04/10/2017 DE

(96) 18/07/2018 EP18184290.7

(97) 16/09/2020 EP3467988

(73) WestfalenWIND IT GmbH & Co. KG

Vattmannstrasse 6 33100 Paderborn, DE


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) Schomaker, Gunnar; Dubberke, Frithjof and Lackmann, Johannes

**(54) ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ДИСТРИБУЦИЈА
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УРЕД ЗА ИТ
ХОСТИНГ**

(57) 1 Децентрализирано снабдување со електрична енергија и уред за ИТ хостинг кој што се состои од инсталација за добивање електрична енергија од ветер (1, 31, 41) која што има вертикално поставена кула (2), куќиште на машината кое што ротирачки се држи на едниот крај од кулата (2) во хоризонтална рамнина, генератор за добивање електрична енергија од ветер затворен во куќиштето на машината, при што роторот е во интеракција со генераторот за добивање електрична енергија од ветер, линија за снабдување со електрична енергија (16, 23) која што води од генераторот за добивање електрична енергија од ветер до надворешна линија за снабдување со електрична енергија (17, 24), и контролор на работењето (6), компјутерски јазол (3, 33, 43) сместен во кулата (2) на инсталацијата за добивање електрична енергија од ветер (1, 31, 41) и кој што има најмалку еден компјутерски модул и најмалку еден модул за складирање на податоци, и линија за податоци (32, 34, 35) која што води до уредот и служи како примарна врска за имплементирање на далечински пристап до

компјутерскиот модул и/или модулот за складирање на податоци на компјутерскиот јазол (3, 33, 43), при што компјутерскиот модул и модулот за складирање на податоци на компјутерскиот јазол (3, 33, 43) се поврзани, од една страна преку линија за снабдување со електрична енергија со внатрешна контрола (27) со генераторот за добивање електрична енергија од ветер (1, 31, 41) на таков начин што електричната енергија за работа со компјутерскиот јазол (3, 33, 43) се обезбедува од генераторот за добивање електрична енергија од ветер преку линија за снабдување со електрична енергија со внатрешна контрола (27), а од друга страна најмалку со уште еден дополнителен надворешен извор на енергија, што се карактеризира со тоа што линијата за податоци (32, 34, 35) која што води до уредот е поставена како примарна врска, исто така, за имплементирање на далечински пристап до контролата на работењето (6) на инсталацијата за добивање електрична енергија од ветер (1, 31, 41), примарната врска за компјутерскиот јазол (3, 33, 43) е дизајнирана како оптички водич за бранови, уредот, покрај примарната врска има и дополнителна врска за податоци како секундарна врска за компјутерскиот модул и модулот за складирање на податоци на компјутерскиот јазол (3, 33, 43), и примарната врска од една страна и секундарната врска од друга страна се поврзани со две различни главни линии за податоци (29, 30).
има уште 7 патентни барања



(51) C 07D 401/06, C 07D 405/14, C 07D 405/08,
C 07D 231/14, C 07D 401/04, C 07D 413/06, C
07D 403/04, C 07D 405/04, C 07D 405/06, A 61K
31/4155, A 61K 31/415, A 61P 35/00

(11) 11148

(13) T1

(21) 2020/772

(22) 01/10/2020

(45) 28/02/2021

(30) 20150022245 16/12/2015 GB and

20160013945 15/08/2016 GB

(96) 16/12/2016 EP16816363.2

(97) 09/09/2020 EP3390395


(73) Loxo Oncology, Inc. Lilly Corporate Centre
Indianapolis Indiana 46285 , US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GUIBOT, Nicolas

(54) **СОЕДИНЕНИЈА КОРИСНИ КАКО
КИНАЗНИ ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединение во согласност со формула
(II) или негови фармацевтски прифатливи соли:



кадешто

0, 1 или 2 на A1, A2, A4 и A5 се независно
избрани од N и остатоците се CR7;

R1 претставува група избрана од: C1-8 алкил,
C1-8 халоалкил, C1-8 алкокси, C2-8 алкил етер,
-C(O)RA, C3-10 карбоциклична група, 3 до 10
член хетероциклична група, C1-8 алкил
супституиран со C3-10 карбоциклична група, и
C1-8 алкил супституиран со 3 до 10 член
хетероциклична група, кадешто секоја од
гореспоменатите групи се несупституирани или
супституирани со 1 до 5 супституенти
независно избран од : хало, C1-4 алкил, C1-4



халоалкил, C1-4 алкокси, C2-4 алкил етер, -ORA, -NRARB, =O, -OC(O)RA, -C(O)RA, -C(O)ORA, -NRAC(O)RB, -C(O)NRARB, -NRAS(O)2RB, -S(O)2NRARB, бензоил, 5 или 6 член хетероциклоарил, 3 до 6 член хетероциклоалкил прстен, C1-4 алкил супституиран со -ORA и C1-4 алкокси супституиран со -ORA, или единечен атом од R1 е супституиран два пати за да формира 3 до 6 член хетероциклоалкил или циклоалкил прстен;
R2 е NH₂;
R3 е -C(O)NH₂;
R4a и R4b се H;
R5 е H или C1-4 алкил;
R6 е група избрана од супституиран или несупституиран: фенил или 5 или 6 член хетероарил прстен, кадешто, кога е

супституиран, R6 содржи од 1 до 5 супституенти независно избран на секоја појава од : хало, -ORI, -NRIRJ, -CN, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, и C1-6 алкил супституиран со -ORI; R7 is избран од од : H, хало, C1-6 алкил, C1-6 халоалкил, C1-6 алкокси, и C1-6 алкил супституиран со -ORH;
m е 1;
RA и RB се, на секоја појава, независно избран од од : H, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 алкокси, фенил, бензил, или C1-4 алкил супституиран со -ORH;
RI, и RJ се независно на секоја појава избран од : H, C1-4 алкил, C1-4 халоалкил, C1-4 алкокси и C1-4 алкил супституиран со -ORH; и RH е избран од H или C1-4 алкил.
има уште 20 патентни барања

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395**

(11) **11116** (13) T1
(21) **2020/786** (22) 07/10/2020
(45) 28/02/2021

(30) 201161563903P 28/11/2011 US
(96) 21/11/2012 EP12790432.4
(97) 22/07/2020 EP2785375

(73) **Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LEGER, Olivier; NASTRI, Horacio, G.; IFFLAND, Christel; AN, Qi; CARTWRIGHT, Mark; McKENNA, Sean, D.; SOOD, Vanita, D. and HAO, Gang

(54) **АНТИ-PD-L1 АНТИТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Изолирано анти-PD-L1 антителио или негов антиген врзувачки фрагмент којшто содржи секвенца на тешка низа и лесна низа на варијабилан регион, кадешто:

(a) тешката низа содржи HVR-H1, HVR-H2 и HVR-H3, кадешто дополнително:

(i) HVR-H1 секвенца е SYIMM (SEQ ID NO: 15);
(ii) HVR-H2 секвенца е SIYPSGGITFYADTVKG (SEQ ID NO: 16);
(iii) HVR-H3 секвенца е IKLGTVTTVDY (SEQ ID NO: 17), и

(b) лесната низа содржи HVR-L1, HVR-L2 и HVR-L3, кадешто:

(iv) HVR-L1 секвенцата е TGTSSDVGGYNYVS (SEQ ID NO: 18);
(v) HVR-L2 секвенцата е DVSNRPS (SEQ ID NO: 19);
(vi) HVR-L3 секвенцата е SSYTSSSTRV (SEQ ID NO: 20); кадешто антителиото или фрагментот на антителио содржи:


(a) секвенци во рамка на тешка низа на варијабилан регион HC-FR1, HC-FR2, HC-FR3 и HC-FR4, јукстапозициониран помеѓу HVRs, формирање на секвенца со формулата: (HC-FR1)-(HVR-H1)-(HC-FR2)-(HVR-H2)-(HC-FR3)-(HVR-H3)-(HC-FR4), и

(b) секвенци во рамка на тешка низа на варијабилен регион LC-FR1, LC-FR2, LC-FR3 и LC-FR4, јукстапозициониран помеѓу HVRs, при што формирање на секвенцата со формулата:


(LC-FR1)-(HVR-L1)-(LC-FR2)-(HVR-L2)-(LC-FR3)-(HVR-L3)-(LC-FR4).

има уште 9 патентни барања

% Specific Binding



Слика 2



(51) G 01N 33/50, G 01N 33/68, G 01N 33/53

(11) 11167

(13) T1

(21) 2020/787

(22) 07/10/2020

(45) 28/02/2021

(30) PCT/EP2016/060897 13/05/2016 EP

(96) 10/05/2017 EP17726208.6

(97) 02/09/2020 EP3455625

(73) TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-

Universität Mainz gemeinnützige GmbH and

BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH

Freiligrathstrasse 12 55131 Mainz, DE and An der Goldgrube 12 55131 Mainz, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SAHIN, Ugur; LÖWER, Martin; VORMEHR, Mathias; SCHRÖRS, Barbara and BOEGEL, Sebastian

(54) **Методи за предвидување на корисноста на неоантигени за имунотерапија**

(57) 1 Метод за предвидување на корисноста на неговиот поврзан со канцер нео-антиген или нео-епитоп кој што содржи една или повеќе аминокиселински модификации за имунотерапија против канцер, при што методот се состои од утврдување на дистрибуцијата или локализацијата на нео-антигенот што се состои од утврдување во компјутерска база на податоци дали нео-антигенот е лоциран или го има во изобилие во цитозолот и/или во

егзозомите in vivo, каде што локализацијата или изобилството на нео-антигенот или нуклеинската киселина која што го кодира, или нео-епитоп на неоантигенот во цитозолот и/или во егзозомите in vivo укажува на тоа дека неговиот нео-антиген или нео-епитоп е корисен за имунотерапијата против канцер, каде што обработката и презентацијата на нео-антигенот во МНС I патеката резултира во препознавање на комплекси формирани од МНС I и нео-епитопи на нео-антигенот од страна на CD8+ Т клетките.
има уште 1 патентни барања



(51) **B 65F 1/14**

(11) **11117**

(21) **2020/788**

(13) T1

(22) 07/10/2020

(45) 28/02/2021

(30) 20120100541 24/10/2012 GR

(96) 14/10/2013 EP13795853.4

(97) 19/08/2020 EP2911872

(73) **PAPADOPOULOS, Georgios Kiprou str. 26 58400 Aridea Pellas, GR**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, Скопје


(72) **PAPADOPOULOS, Georgios**

(54) **Систем за набивање за одложување на композитен органски и отпад што може да се рециклира со употреба на стандардни контејнери за отпад**

(57) 1 Систем за набивање за одложување на композитен органски и отпад што може да се рециклира со употреба на стандардни

контејнери за отпад, кој се состои од: единица со систем за постепено набивање на отпад (1), кој вклучува простор за фрлање ѓубре (4) низ центарот на системот за постепено набивање и носач за блокирање и компресирање на отпад (5), со механизам за хидростатички притисок (6), лоциран во внатрешноста на носачот за блокирање и компресирање на отпад и под и концентричен на просторот за фрлање ѓубре (4) што делува на два водила за забрана и компресија (7) во контејнер за отпад (14), додека системот за постепено набивање на отпадот се наоѓа на горниот дел и во центарот на контејнерот (14), херметичко и водонепропусно надворешно

кукиште (3), кое се карактеризира со: систем за заштита на контејнер (2), кој се наоѓа веднаш под контејнерот (14), вклучувајќи основа на паралелепипед форма (8) со тркалочки осовини (9), кои делуваат концентрично и се паралелни едни на други и на подот на контејнерот (14), прифаќајќи го целиот притисок на уредот за постепено набивање на отпадот во внатрешноста на контејнерот, на внатрешните сидови на контејнерот (14), зголемувајќи ја неговата цврстина и заштитувајќи го од силите применети на неговиот под и со тоа прави отстранување на контејнерот полесно заради нивната ротирачка функција.



(51) C 07K 16/28, A 61K 39/00, A 61K 39/395, A 61P 35/00

(11) 11118

(21) 2020/789

(13) T1

(22) 07/10/2020

(45) 28/02/2021

(30) 201462050948P 16/09/2014 US;

201462083929P 25/11/2014 US and

201462093141P 17/12/2014 US

(96) 15/09/2015 EP15766120.8

(97) 05/08/2020 EP3193931

(73) Innate Pharma 117, Avenue de Luminy 13009 Marseille , FR

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) ANDRE, Pascale; BLERY, Mathieu; PATUREL, Carine and WAGTMANN, Nicolai

(54) НЕУТРАЛИЗИРАЊЕ НА ИНХИБИТОРНИ ПАТЕВИ ВО ЛИМФОЦИТИТЕ


(57) 1 Антитело које што го неутрализира хуманиот NKG2A за употреба во лекување на

канцер кај хуман пациент, при што тоа лекување опфаќа давање на пациент ефективно количество на секој од: (а) антитело кое што го неутрализира хуманиот NKG2A, и (b) антитело кое што го неутрализира хуманиот

PD-L1.

има уште 10 патентни барања

Клетки на тумор



(51) **A 24B 15/18, A 24B 3/18, A 24B 3/12, A 24B 3/04**

(11) **11119**

(13) T1

(21) **2020/790**

(22) 07/10/2020

(45) 28/02/2021

(30) 20130019288 31/10/2013 GB

(96) 30/10/2014 EP14793254.5

(97) 05/08/2020 EP3062641

(73) **British American Tobacco (Investments) Limited Globe House 1 Water Street London WCR 3LA , GB**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) **BENJAK, Denis; FIELD, Pedro; GLESSE, Alcindo and LINK, Matthias**

(54) **ТУТУНСКИ МАТЕРИЈАЛ И НЕГОВА ПЕРЕРАБОТКА**

(57) 1 Постапка за преработка на тутунскиот материјал во кој што е преработениот тутунски материјал има број на аеробни колонији од до 1000 CFU/g, при што таа постапка опфаќа

обезбедување на тутунски материјал во рамките на материјалот кој што ја задржува влага како и изложување на тој тутунски материјал на амбиентална температура на обработка од најмалку 45°C, при што тутунскиот материјал има густина на пакување

пресметно на маса на сува материја од најмалку 200 kg/m³ на почеток на постапка и има содржина на влага од помеѓу 10% и 15.5% пред и во тек на преработка. има уште 13 патентни барања





Fig 2



(51) **A 01F 25/13, A 01G 9/14, B 32B 27/32, B 32B 27/34, B 32B 33/00, B 32B 7/06, B 32B 27/08, B 32B 27/30**

(11) **11134**

(13) T1

(21) **2020/791**

(22) 07/10/2020

(45) 28/02/2021

(30) 20110006677 20/04/2011 GB

(96) 01/02/2012 EP12153448.1

(97) 23/09/2020 EP2514301

(73) **Plastika Kritis S.A. PO Box 1093 Iraklion 711 10 Crete, GR**

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, Скопје**

(72) **Lempidakis, Ioannis; Lempidakis, Emmanouil and Lempidakis, Michail**

(54) **Повеќеслоен пластичен филм со одделиви слоеви за покривање на пластеник на надувување**

(57) 1 Повеќеслоен полимерен филм за покривање на земјоделска конструкција или пластеник, при што тој филм содржи

(i) најмалку еден слој кој опфаќа етилен винил алкохол, и

(ii) најмалку еден понатамошен слој на полимер поврзан со него, назначен со тоа што, слојот (i) и слојот (ii) имаат просечна отпорност на раслојување помала од 250 g/15 mm кога се мери со помош на ASTM D-1876,

најмалку еден понатамошен слој (ii) на полимер опфаќа полимерен материјал избран од групата која ја сочинуваат полиетилен, полипропилен,

кополимер на етилен и винил ацетат,
кополимер на етилен и бутил акрилат,
термопластичен полиуретан и комбинација на
два или повеќе од нив, и

филмот има светлосна пропустливост поголема
од 30% кога се мери со помош на ASTM-D1003-
92.

има уште 15 патентни барања

(51) **A 01N 63/00, C 05F 11/02, C 05G 3/00, C 12N 1/20, C 12N 11/00, C 12R 1/07**

(11) **11135**

(13) T1

(21) **2020/792**

(22) 07/10/2020

(45) 28/02/2021

(30) 20151004809 14/04/2015 DE

(96) 13/04/2016 EP16727286.3

(97) 08/07/2020 EP3282847


(73) **Abitep GmbH Glienicker Weg 185 12489 Berlin, DE**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје

(72) BORRISS, Rainer; DIETEL, Kristin and
BEIFORT, Paul

(54) **“ИЗБОР И УПОТРЕБА НА BACILLUS
СОРТИ ТОЛЕРАНТНИ НА СТУД КАКО
БИОЛОШКИ ФИТОСТИМУЛАТОРИ”**

(57) 1 Состав за стимулирање на растот на
култивирани растенија, се карактеризира со тоа
што содржи соеви на *Bacillus atrophaeus*
толерантни на студ ABI02A DSM 32019 или
ABI03 DSM 32285 или ABI05 DSM 24918 или
мешавина од две или три од овие соеви.
има уште 8 патентни барања



(51) **G 01N 33/53, C 07K 16/24**

(11) **11136**

(13) T1

(21) **2020/793**

(22) 08/10/2020

(45) 28/02/2021

(30) 201161510268P 21/07/2011 US

(96) 05/07/2012 EP17168574.6

(97) 09/09/2020 EP3219729

(73) **Zoetis Services LLC 10 Sylvan Way Parsippany, NJ 07054, US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) Bammert, Gary F. and Dunham, Steven A.

(54) **ИНТЕРЛЕУКИН-31 МОНОКЛОНАЛНО
АНТИТЕЛО**

(57) 1 Изолирано антитело коешто
специфично се врзува за IL-31 од мачки,
кадешто споменатото антитело редуцира,
инхибира или неутрализира IL-31-поврзани

pSTAT од мачки коишто сигнализираат во клеточно базиран тест.

има уште 15 патентни барања



(51) A 61K 31/4745, A 61K 31/506, A 61K 31/7072, A 61P 35/00, A 61P 43/00

(11) 11137

(13) T1

(21) 2020/794

(22) 02/10/2020

(45) 28/02/2021

(30) 2013066073 27/03/2013 JP

(96) 27/03/2014 EP14773672.2

(97) 26/08/2020 EP2979701

(73) Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. 1-27, Kandanishiki-cho Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, JP


(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) OKABE, Hiroyuki

(54) АНТИТУМОРЕН АГЕНС КОЈ ВКЛУЧУВА ИРИНОТЕКАН ХИДРОХЛОРИД ХИДРАТ

(57) 1 Комбиниран лек кој содржи трифлуридин и типирацил хидрохлорид во моларен сооднос од 1:0.5 за употреба во третирање на цврст канцер, при што еден циклус од распоредот за внесување, во кој, во период од 14 дена, комбинираниот лек кој содржи трифлуридин и типирацил хидрохлорид во моларен сооднос од 1:0.5 се внесува во доза од 20 до 80 mg/m²/ден од трифлуридин во Деновите 1 до 5 и иринотекан хидрохлорид хидрат се внесува во доза од 50 до 200 mg/m²/ден во Ден 1, се повторува еднаш или двапати или повеќе пати.

има уште 5 патентни барања



(51) **C 07C 311/51, C 07C 311/21, C 07D 231/42, C 07D 311/16, C 07D 263/50, C 07D 285/04, C 07D 285/135, A 61P 3/00**

(11) **11138**

(13) T1

(21) **2020/795**

(22) 02/10/2020

(45) 28/02/2021

(30) 16183294 09/08/2016 EP

(96) 07/08/2017 EP17746149.8

(97) 22/07/2020 EP3497085


(73) **Dompé farmaceutici S.p.A. Via S. Martino Della Battaglia 12 20122 Milan, IT**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) BECCARI, Andrea; ARAMINI, Andrea; BIANCHINI, Gianluca; DE PIZZOL, Maria; SIRICO, Anna; ZIPPOLI, Mara and LIBERATI, Chiara Rossana Maria

(54) **СУЛФОНАМИДИ КАКО GPR40- И GPR120-АГОНИСТИ**

(57) 1 Соединение со формула (I):
и негова фармацевтски прифатлива сол,
каде што:



А е моно или ди-карбоксилен остаток, опционално делумно или целосно незаситен, кој содржи јаглеродни атоми и опционално еден или повеќе хетероатоми избрани од N, S или O; R1, R2, R3 се независно избрани од група која содржи -H, -халоген, -CF3, -CN, -CH2CN, -OMe, -OCF3, -OH, фенил, -OPh, -OCH2Ph, -OCH2OMe, -OCH2CN - NO2, -NR'R", линеарен или разгранет C1-C6 алкил, -O(CH2)p-S(O)2Me и петчлен прстен хетероцикл;

каде што R' и R" се независно -H

или C1-C4 алкил;

каде што фенил и петчлениот прстен хетероцикл се независно несупституирани или супституирани со група избрана од група која содржи линеарен или разгранет C1-C4 алкил, халоген, -OMe и -OH;

p е 1 до 4;

X е -CH2 или -C(O);

n е 0, 1 или 2;

R4 е -Y-C(O)OH, каде што Y е права низа C4-C18 јаглеводород, заситена или незаситена, по можност со 6 до 10 јаглеродни атоми; R4 е во позиција мета или пара во ароматичниот прстен;

каде што кога А е фенил, n е 0, Y е C4

јаглеводород, најмалку еден од споменатите R1, R2, R3 не е водород;

каде што кога А е фенил, n е 0, Y е C4

јаглеводород, R1 и R2 се водород, R3 не е Cl во позиција пара во ароматичниот прстен.

има уште 16 патентни барања

(51) **B 01J 4/00, B 01J 19/00**

(11) **11139**

(13) T1

(21) **2020/796**

(22) 09/10/2020

(45) 28/02/2021

(30)

(96) 12/11/2018 EP18205787.7

(97) 09/09/2020 EP3650115

(73) **HEION GmbH An der Trave 2 23623 Siblin, DE**

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) LEDWON, Anton and LEWTSCHENKO, Waldemar

(54) **РЕАКТОР ЗА ХЕМИСКА РЕАКЦИЈА И МЕТОД ЗА КОНТРОЛИРАЊЕ НА ХЕМИСКАТА РЕАКЦИЈА**


(57) 1 Реактор (1) за хемиска реакција, кој што се состои од

- куќиште (10) и комора за реакција (3);
- елемент на млазница (30) кој што има влез (32) за протокот на најмалку еден реактант во комората за реакција (3), каде што елементот на млазницата (30) е поставен така да се движи во однос на куќиштето (10);
- сензорски уред (80), со чија помош најмалку една варијабла за мерење може да се фати во текот на хемиската реакција; и
- уред за активирање (50), со чија помош може да се подеси најмалку еден параметар за

поставување кој што влијае врз движењето на елементот на млазницата (30),

- контролна единица (70), која што е дизајнирана така да прима сигнал за мерењето од сензорскиот уред (80) врз основа на варијаблата за мерење од сензорскиот уред (80) и да произведува контролен сигнал за уредот за активирање (50) во согласност со сигналот за мерење, каде што сензорскиот уред (80) има сензор за фаќање на фреквенцијата со која што вибрира елементот на млазницата.

има уште 13 патентни барања



(51) A 61K 31/20, A 61K 31/202, A 61K 31/232, A 61K 45/06, A 61K 9/48, A 61P 1/16, A 61P 11/00

(11) 11140
(21) 2020/797

(13) T1
(22) 09/10/2020
(45) 28/02/2021

(30) 20090173763P 29/04/2009 US
(96) 29/04/2010 EP17168056.4
(97) 09/09/2020 EP3278665

(73) **Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited**
2 Pembroke House Upper Pembroke Street 28-32 Dublin 2, IE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MANKU, Mehar


(54) **СТАБИЛЕН ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ И ПОСТАПКИ ЗА УПОТРЕБУВАЊЕ НА**

(57) 1 Фармацевтски состав којшто содржи барем 95% еикозапентаноична киселина (ЕПК) енкапсулиран во школка од капсула, кадешто

- а) фармацевтскиот состав има основна линија на вредност на пероксид не поголема од 5 Meq/kg и по чување на фармацевтскиот состав на 25°C и 60% RH за период од 6 месеци, фармацевтскиот состав има вредност на втор пероксид не поголема од 8 Meq/kg,
- б) школката на капсула содржи (i) материјал за формирање на филм којшто содржи желатин но значително не сукциниран желатин, (ii) хигроскопен пластификатор којшто содржи

глицерол и (iii) не-хигроскопен пластификатор избран од малтитол, лактитол, ксилитол, хидрогениран скроб хидролизат и глюкозен сируп,

кадешто хигроскопниот пластификатор и не-хигроскопниот пластификатор се присутни во тежински однос од околу 2:1 до околу 6:1. има уште 10 патентни барања



(51) C 07K 16/22, A 61K 39/395

(11) 11141

(13) T1

(21) 2020/798

(22) 13/10/2020

(45) 28/02/2021

(30) 201361859926P 30/07/2013 US;

201361864036P 09/08/2013 US;

201361911834P 04/12/2013 US and

201361913885P 09/12/2013 US

(96) 30/07/2014 EP14750421.1

(97) 02/09/2020 EP3027209

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MURPHY, Andrew J.; LATRES, Esther; YANCOPOULOS, George D.; GROMADA, Jesper and MORTON, Lori C.

(54) АНТИ-АКТИВИН А АНТИТЕЛА И НИВНИ УПОТРЕБИ

(57) 1 Изолирано антитело или негов антиген-врзувачки фрагмент којшто специфично се врзува за активин А со врзувачка рамнотежна константа на дисоцијација (KD) од помалку од 5 pM, опционално со KD од помалку од 4 pM, како што е измерен со тест за површинска плазмон резонанција на 25°C, кадешто антителото или антиген-врзувачки фрагмент содржи: HCDR1-HCDR2-HCDR3-LCDR1-LCDR2-LCDR3 домени, коишто имаат аминокиселински секвенци на SEQ ID NOs: 164-166-168-148-150-152, соодветно.

има уште 4 патентни барања

		1 uM mAb + 50 nM hActivin A													
α-Activin A	mAb Capture Level (nm)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (-)	13 (-)
H4H10446P2	1.66 ± 0.26	1	0.32	0.36	0.39	0.33	1.39	1.61	1.68	1.61	1.67	0.83	1.21	0.47	0.26
H4H10468P2	1.65 ± 0.27	2	0.33	0.39	0.40	0.41	1.41	1.68	1.73	1.66	1.70	1.08	0.79	0.41	0.28
H4H10442P2	1.73 ± 0.30	3	0.35	0.36	0.39	0.27	1.33	1.55	1.59	1.44	1.50	0.99	0.99	0.46	0.26
H4H10423P	1.62 ± 0.25	4	0.51	0.58	0.59	0.22	0.28	1.48	1.32	1.49	1.31	0.60	0.79	0.39	0.26
H4H10430P	1.67 ± 0.23	5	1.55	1.84	1.76	0.33	0.27	0.62	0.26	0.31	0.31	0.20	-0.03	0.49	0.27
H4H10429P	1.71 ± 0.29	6	1.24	1.37	1.40	1.39	0.65	0.32	0.26	0.34	0.29	0.16	-0.01	0.39	0.24
H4H10432P2	1.54 ± 0.45	7	1.36	1.58	1.63	1.32	0.28	0.32	0.24	0.29	0.27	0.15	-0.05	0.30	0.11
H4H10436P2	1.66 ± 0.45	8	1.22	1.32	1.39	1.41	0.28	0.36	0.23	0.30	0.27	0.16	-0.04	0.28	0.14
H4H10440P2	1.44 ± 0.35	9	1.17	1.37	1.40	1.22	0.29	0.41	0.27	0.32	0.28	0.13	-0.05	0.28	0.11
Control 1	1.33 ± 0.14	10	1.37	1.37	1.30	1.14	0.24	0.24	0.13	0.20	0.25	0.15	-0.05	0.27	0.12
Control 3	0.78 ± 0.10	11	0.69	0.35	0.15	0.58	0.06	0.01	0.01	0.00	0.08	-0.02	0.24	0.15	0.33
Isotype control	1.48 ± 0.27	12 (-)	0.22	0.25	0.23	0.18	0.23	0.22	0.14	0.20	0.23	0.26	-0.02	0.15	-0.02
Isotype control	1.18 ± 0.09	13 (-)	-0.12	0.02	0.01	-0.02	0.06	0.00	0.00	0.01	0.06	-0.03	0.20	-0.02	0.24

(51) A 01N 59/00, A 01P 1/00, B 65B 25/00, B 65B 55/18, B 65D 25/14, B 65D 85/72

(11) 11142

(13) T1

(21) 2020/799

(22) 14/10/2020

(45) 28/02/2021

(30) 201662421348 P 13/11/2016 US

(96) 13/11/2017 EPA17805366.6

(97) 15/07/2020 EP3468878

(73) CSP Technologies, Inc. 960 West Veterans Boulevard, Auburn, Alabama 36832, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) FREEDMAN, Jonathan R.; GUPTA, Deepti S.; JOHNSTON, Michael A. and BELFANCE, John

(54) АГЕНСИ И СИСТЕМИ ШТО ОСЛОБОДУВААТ АНТИМИКРОБЕН ГАС И МЕТОДИ ЗА УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ

(57) 1 Пакување за инхибирање или спречување раст на микроби и/или за убивање микроби во затворен контејнер што има производ сместен во него, пакувањето содржи:
а. затворен контејнер што дефинира внатрешен простор во истиот;
б. производ обезбеден во рамките на


внатрешниот простор;

ц. воздушен простор формиран во рамките на волумен од внатрешниот простор што не е окупиран од производот; и

д. агенс што ослободува антимикроби распореден во рамките на внатрешниот простор, агенсот што ослободува антимикроби ослободува хлор диоксид гас во воздушниот простор со реакција на влага со агенсот што ослободува антимикроби, назначено со тоа, што агенсот што ослободува антимикроби е обезбеден во барем еден носен полимерен член сместен во рамките на внатрешниот простор, носениот полимерен член содржи монолитен материјал што вклучува базен полимер, агенсот што ослободува антимикроби и канализирачки агенс, каде што монолитниот материјал се карактеризира со канали низ носениот полимер формиран од канализирачкиот агенс, каде што базниот полимер е полипропилен, полиетилен, полиизопрен, полибутadiен, полибутен, полисилоксан, поликарбонат, полиамид, етилен-винил ацетат кополимер, етилен-

метакрилат кополимер, поли(винил хлорид), полистирен, полиестер, полианхидрид, полиакрилонитрил, полисулфон, полиакрилен естер, полиуретан, полиацетал, или кополимер или нивна мешавина, и каде што канализирачкиот агенс е полиетилен гликол (PEG), етилен-винил алкохол (EVON),

поливинил алкохол (PVON), глицерин полиамин, полиуретан, поликарбоксилна киселина, пропилен оксид полимеризат-монобутил етер, пропилен оксид полимеризат, етилен-винил ацетат, најлон 6, најлон 66, или нивна мешавина.
има уште 26 патентни барања



(11) **11143**
(21) **2020/800**

(13) T1
(22) 14/10/2020
(45) 28/02/2021

(30) 11249717 03/05/2017 BG
(96) 15/06/2017 EP17746365.0
(97) 30/09/2020 EP3535133

(73) **Demax - Holograms AD Gorublyane District, 16 Abagar Street 1138 Sofia, BG**

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) MONOVSKI, Valentin Konstantinov;
STOILOV, Georgi Ivanov; DOBREV, Mario Rumenov; IVANOVSKIY, Andrii; POGAN, Ignat;
BALDZHIEV, Angel Georgiev; LASKOV, Evgeniy Anastasov; TONCHEV, Dimitar Antonov and DELCHEV, Ivo Rumenov

(54) **OPTICAL VARIABLE DEVICE ОПТИЧКИ ВАРИЈАБИЛЕН УРЕД**

(57) 1 Оптички варијабилен уред, вклучително и прва релјефна дифрактивна структура (1), составена од жлебови (2) во форма на Фреснел дифрактивни зони на произволен објект (3) и реконструирање на тродимензионална слика на споменатиот објект (3), при што е додадена втора релјефна дифрактивна структура (4) над првата релјефна дифрактивна структура (1), при што споменатата втора релјефна дифрактивна структура (4) која се состои од области (7) со граници кои се совпаѓаат со границите на областите во иста боја (7) од објектот (3), каде што наведените области (7) содржат вдлабнатини (5) различни по форма, големина и насока со растојание d помеѓу

вдлабнатините (5), каде $1\text{ mm} \leq d \leq 10\text{ mm}$ и профилот на вдлабнатини (5) е формиран од N по број дискретни рамнини (6) со висина h_i , каде што $2 \leq N \leq 7$, и $0,02\text{ }\mu\text{m} \leq h_i \leq 1\text{ }\mu\text{m}$, и во секоја област (7) растојанието d , бројот N на

рамнини (6) и висината h_i на рамнините (6) се исти, а нивните вредности зависат од бојата во соодветната област (7') на објектот (3).
има уште 6 патентни барања




FIG. 1a

Слика 1а




FIG. 1b

Слика 1б




FIG. 1c

Слика 1ц

(51) C 12N 15/113

(11) 11190

(13) T1

(21) 2021/1

(22) 04/01/2021

(45) 28/02/2021

(30) 201562199563 P 31/07/2015 US and

201662287518 P 27/01/2016 US

(96) 28/07/2016 EPA16750567.6

(97) 07/10/2020 EP3329002

(73) Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 300 Third Street, 3rd Floor, Cambridge, MA 02142, US

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) MAIER, Martin; RAJEEV, Kallanthottathil, G.; ZIMMERMANN, Tracy; CHAN, Amy and JADHAV, Vasant


(54) ТРАНСТИРЕТИН (TTR) ИРНК СОСТАВИ И МЕТОДИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА ЗА ТРЕТИРАЊЕ ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ TTR-ПОВРЗАНИ БОЛЕСТИ

(57) 1 Агенс од рибонуклеинска киселина со две низи (РНКи) за инхибирање експресија на транстиретин (TTR) во клетка, назначено со тоа, што наведениот агенс од РНКи содржи сензитивна низа комплементарно на антисензитивна низа, каде што наведената антисензитивна низа содржи регион комплементарно на СЕК ИД БР:2, каде што секоја низа е 14 до 30 нуклеотиди во должина, каде што супстанцијално сите нуклеотиди од сензитивната низа и супстанцијално сите нуклеотиди од

антисензитивната низа се модифицирани нуклеотиди, каде што сензитивната низа содржи не повеќе од 8 2'-флуоро модификации; каде што антисензитивната низа содржи не повеќе од 6 2'-флуоро модификации; каде што сензитивната низа и

антисензитивната низа секоја независно содржи две фосфоротиоат поврзувања на 5'-завршетокот; и каде што сензитивната низа е конјугирана за барем еден лиганд. има уште 15 патентни барања

Тритозоми



(51) **C 01B 3/38**

(11) **11191**

(13) T1

(21) **2021/2**

(22) 04/01/2021

(45) 28/02/2021

(30) 102017008088 25/08/2017 DE

(96) 22/06/2018 EPA18179346.4

(97) 11/11/2020 EP3447025

(73) **Messer Austria GmbH and Messer Group GmbH Industriestrasse 5, 2352**

Gumpoldskirchen, AT and Messer-Platz 1, 65812 Bad Soden, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) Demuth, Dr. Martin; Gaber, Christian Erich; Hochenauer, Prof. Dr. Christoph and Spoljaric, Davor



(54) **МЕТОДА ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНАТА ЕНЕРГИЈА ОД ИЗДУВНИ ГАСОВИ**

(57) 1 Метода за надоместување внатрешна енергија од топли издувни гасови, во која гас од

синтеза што содржи јаглерод монооксид и водород се согорува со помош на оксиданс што содржи кислород во печка (2) и со тоа се произведува топол издувен гас што содржи јаглерод диоксид и вода, издувниот гас се доведува во топлински контакт со залиха на топлина од прв реактор (3), при што залихата на топлина од првиот реактор (3) се загрева и издувниот гас се лади, подпроток од издувниот гас потоа се рециркулира и се доставува со гориво што содржи јаглеводород до втор реактор (4) во кој е присутна залиха на топлина што е загреана преку топлински контакт со топол издувен гас од печката (2), горивото и рециркулираниот издувен гас реагираат во вториот реактор (4) во ендотермна реакција за да дадат гас од синтеза што содржи јаглерод монооксид и водород, при што залихата на топлина од вториот реактор (4) се лади и гасот од синтеза од вториот реактор (4) потоа се доставува до печката (2), назначено со тоа, што

гас што содржи кислород се доставува како почетен материјал до вториот реактор (4) како додаток на и истовремено со горивото и

рециркулираниот подпроток од издувниот гас. има уште 7 патентни барања



(51) A 61K 31/405, A 61K 31/506, A 61K 9/00, A 61K 8/66, A 61K 8/49, A 61K 8/39, A 61K 8/19, A 61K 47/26, A 61K 47/18, A 61K 38/48, A 61K 47/02, A 61P 27/02, A 61P 25/00, A 61P 19/02, A 61P 19/00, A 61P 13/00, A 61P 5/00, A 61P 29/00, A 61Q 19/08

(11) 11192

(21) 2021/3

(13) T1

(22) 04/01/2021

(45) 28/02/2021

(30) PCT/EP2016/062085 27/05/2016 WO

(96) 26/05/2017 EP17728095.5

(97) 07/10/2020 EP3463432

(73) Ipsen Biopharm Limited and Nestlé Skin Health SA Unit 9, Ash Road, Wrexham Industrial Estate Wrexham LL13 9UF, GB and Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, CH

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(72) STAHL, Ulf; JARSTAD, Anders; FRIIS, Anna; GURELL, Ann; AGREN, Barbro; EDSTROM, Emilia and PICKETT, Andrew

(54) ТЕЧНА НЕУРОТОКСИН ФОРМУЛАЦИЈА СТАБИЛИЗИРАНА СО ТРИПТОФАН ИЛИ ТИРОЗИН

(57) 1 Течен состав што содржи протеински неуротоксин, сурфактанс, аминокиселина селектирана од триптофан и тирозин, пуфер

што содржи натриум, хлорид и фосфат јони, назначено со тоа, што наведениот течен состав има рН помеѓу 5.5 и 8, каде што наведениот состав е ослободен од протеини од животинско потекло, и каде што наведениот течен состав е стабилен со тек на време. има уште 17 патентни барања

(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85**

(11) **11120**

(13) T1

(21) **2021/6**

(22) 04/01/2021

(45) 28/02/2021

(30) 201261611950P 16/03/2012 US and

201261736930P 13/12/2012 US

(96) 15/03/2013 EP18158960.7

(97) 30/12/2020 EP3348140

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) MACDONALD, Lynn; MCWHIRTER, John and MURPHY, Andrew J.

(54) ХИСТИДИН ИЗГРАДЕНА ЛЕСНА НИЗА НА АНТИТЕЛА И ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ГЛОДАРИ ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ НА ИСТИТЕ

(57) 1 Постапка за генерирање на антитело коешто изразува рН-зависно врзување за антиген од интерес којашто содржи имунизирање на генетски модифициран не-човечки цицач со антиген од интерес, кадешто генетскиот модифициран не-човечки цицач содржи во неговата гермлинарја locus на имуноглобулинска лесна низа којшто содржи (i) генска секвенца на единечна преуредена човечка имуноглобулинска лесна низа на варијабилан регион којашто содржи човечки VL и JL сегмент на секвенци и (ii) генска секвенца на имуноглобулинска лесна низа на константен регион во оперативно поврзување со генска секвенца на единечна преуредена човечка

имуноглобулинска лесна низа на варијабилан регион, кадешто генската секвенца на единечна преуредена човечка имуноглобулинска лесна низа на варијабилан регион содржи барем едно генетско изградено вметнување или супституција на хистидин codon којшто не е кодиран со соодветната човечка гермлинарја на VL и JL генски секвенци, кадешто генската секвенца на единечна преуредена човечка имуноглобулинска лесна низа на варијабилан регион кодира имуноглобулинска низа којашто содржи лесна низа на варијабилан домен, кадешто хистидинскиот codon е во нуклеотидната секвенца којашто кодира комплементарен определувачки регион (CDR) на лесната низа на варијабилан домен, кадешто лесната низа на варијабилан домен содржи барем еден хистидин остаток на аминокиселинска позиција којашто кодира барем еден вметнат или супституиран хистидин codon, и кадешто имуноглобулинската лесна низа кодирана со locus на имуноглобулинската лесна низа е способен за спарување со множество на имуноглобулински тешки низи избрани од не-човечки цицач, кадешто секој од множеството на имуноглобулински тешки низи специфично се врзува за различни епитопи коишто се спарени со имуноглобулинската лесна низа и кадешто постапката дополнително содржи избирање на антитело коешто се врзува за антигенот од интерес со посакуван афинитет



за неутрална рН додека го прикажува
редуцираното врзување за антигенот од

интерес на кисела рН.
има уште 12 патентни барања

```

|-----FR1-IMGT-----||CDR1||-----FR2-IMGT---|C|-----
IGKV1-39*01  DIQMTQSPSSLSASVGDRVTITCRASQSISSYLNWYQKPKGKAPKLLIYAASSLQSGVPS
A             .....F...T.H.....I...V...YT...
B             A.....I...NF.....G.YN.....
C             .....HN.NN.....H.....N.....
D             .....A.....T...N.....
E             .....A.....T...N.....
F             .....N...D.....
G             A..L.....N...D.....
H             A.....N.N...H.....D...F.....
I             A..L.....
J             A.....
K             A..L.....M.....

-----FR3-IMGT-----||CDR3-|
IGKV1-39*01  RFSGSGSGTDFTLTISSLQPEDFATYYCQSYST-P-----
A             ...A.....T....NI...FTFGPGTKVDIKR
B             .....I...H---LTFGGGTKVEIKR
C             .....Y.....T.H...GN.....SMYTFGQGTQLEIKR
D             .....H.....I...ITFGQGTREIKR
E             .....H...I...ITFGQGTREIKR
F             .....T.H.....H...ITFGQGTREIKR
G             .....T.....H...ITFGQGTREIKR
H             .....P.ITFGQGTREIKR
I             ....K.....H.ITFGQGTREIKR
J             .....H.IP.ITFGQGTREIKR
K             ....T.....R.....H..P.ITFGQGTREIKR

```

(51) **A 61K 31/5575, A 61K 47/14, A 61K 9/00, A 61K 9/08, A 61P 27/06**

(11) **11193**

(13) T1

(21) **2021/8**

(22) 05/01/2021

(45) 28/02/2021

(30) 20180290082 12/07/2018 EP

(96) 10/07/2019 EP19185400.9

(97) 28/10/2020 EP3593788

(73) **Nicox S.A. Drakkar 2 - Bât D 2405 route des Dolines - CS 10313 Sophia Antipolis 06560 Valbonne, FR**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **PILOTAZ, Frédéric; WEINER, Alan L.; DO, Marina and SALDO, Julien**

(54) **ОФТАЛМОЛОШКИ СОСТАВИ КОИШТО СОДРЖАТ ПРОСТАМИД КОЈШТО ОСЛОБОДУВА АЗОТЕН ОКСИД**

(57) 1 Офталмолошки воден состав во формата на раствор којшто содржи 0.005% до 0.18% w/w хексаноична киселина, 6-(нитроксид)-, (1S,2E)-3-[(1R,2R,3S,5R)-2-[(2Z)-7-(етиламино)-7-оксо-2-хептен-1-ил]-3,5-дихидроксициклопентил]-1-(2-фенилетил)-2-пропен-1-ил естер, од 0.5% w/w до 1.5% w/w макрогол 15 хидроксистеарат. има уште 28 патентни барања

(51) **C 07D 213/75, A 61K 31/496, A 61K 9/20, A 61P 9/04**

(11) **11194**

(13) T1

(21) **2021/9**

(22) 08/01/2021

(45) 28/02/2021

(30) 201361785763 P 14/03/2013 US

(96) 14/03/2014 EPA14719472.4

(97) 14/10/2020 EP2968173

(73) **Amgen Inc. and Cytokinetics, Inc. One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US and 280 East Grand Avenue, South San Francisco, CA 94080, US**

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје**

(72) **Bl, Mingda and KUEHL, Robert**


(54) **ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Фармацевтска формулација што содржи:

фармацевтски прифатлива сол на омекамтив мекарбил, или фармацевтски прифатлив хидрат на истата;
агенс со контролирано ослободување;

агенс за модифицирање на pH селектиран од групата составена од фумарна киселина, винска киселина, глутаминска киселина, и која било комбинација на истите;
полнач; и
лубрикант.

има уште 14 патентни барања





(51) **C 07K 16/46, C 07K 16/28**

(11) **11195**

(13) T1

(21) **2021/10**

(22) 08/01/2021

(45) 28/02/2021

(30) 201462017467 P 26/06/2014 US

(96) 19/06/2015 EP15811659.0

(97) 14/10/2020 EP3161004

(73) **MacroGenics, Inc. 9704 Medical Center Drive Rockville, MD 20850, US**

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје**

(72) **BONVINI, Ezio; MOORE, Paul A.; JOHNSON, Leslie S.; SHAH, Kalpana; LA MOTTE-MOHS, Ross and KOENIG, Scott**

(54) **КОВАЛЕНТНО СВРЗАНИ ДИАТЕЛА КОИШТО ИМААТ ИМУНОРЕАКТИВНОСТ СО PD-1 И LAG-3, И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 Би-специфично Fc диатело способно за имуноспецифично врзување за епитоп на PD-1 и за епитоп на LAG-3, кадешто споменатото диатело содржи четири полипептидни низи, секој има аминокиселински завршеток и карбокси завршеток, и кадешто:

(A) споменатите први и втори полипептидни низи се ковалентно поврзани еден за друг, споменатите први и трети полипептидни низи се ковалентно поврзани еден за друг, и споменатите трети и четврти полипептидни низи се ковалентно поврзани еден за друг;
(B) споменатите први и трети полипептидни низи од споменатото диатело секој содржи, во правец на N-завршеток кон C-завршеток, лесна низа на варијабилен домен од антители коешто е имуноспецифично за PD-1 или LAG-3, тешка низа на варијабилен домен од антители коешто е имуноспецифично за LAG-3 или PD-1, и CH2-CH3 домен, кадешто споменатата лесна низа на варијабилни домени и споменатата тешка низа на варијабилни домени се неспособни за поврзување за да формира епитоп-врзувачко

место способно за врзување на епитоп од PD-1 или епитоп од LAG-3; и

(C) споменатите втори и четврти полипептидни низи од споменатото диатело секој содржи, во правец на N-завршеток за C-завршеток, лесна низа на варијабилен домен од антители коешто е имуноспецифично за PD-1 или LAG-3, тешка низа на варијабилен домен од антители коешто е имуноспецифично за LAG-3 или PD-1, кадешто споменатата лесна низа на варијабилни домени и споменатата тешка низа на варијабилни домени се неспособни за поврзување за да формира епитоп-врзувачко место способно за врзување на епитоп на PD-1 или епитоп на LAG-3;

и кадешто:

(I)


(1) споменатата лесна низа на варијабилен домен од споменатата прва полипептидна низа и споменатата тешка низа на варијабилен домен од споменатата втора полипептидна низа поврзана за да формира прво епитоп-врзувачко место и споменатата тешка низа на варијабилен домен од споменатата прва полипептидна низа и споменатата лесна низа на варијабилен домен од споменатата втора полипептидна низа поврзана за да формира второ епитоп-врзувачко место; и

(2) споменатата лесна низа на варијабилен домен од споменатата трета полипептидна низа и споменатата тешка низа на варијабилен домен од споменатата четврта полипептидна низа поврзана за да формира трето епитоп-врзувачко место и споменатата тешка низа на варијабилен домен од споменатата трета полипептидна низа и споменатата лесна низа на варијабилен домен од споменатата четврта полипептидна низа поврзана за да формира четврт епитоп-врзувачко место;


кадешто два од споменатите формирани епитоп-врзувачки места се способни за имуноспецифично врзување за епитоп на PD-1

и два од споменатите формирани епитоп-врзувачки места се способни за имуноспецифично врзување за епитоп на LAG-3; и


(II) споменатите CH2-CH3 домени од споменатите први и трети полипептидни низи се поврзани за да формираат Fc домен. има уште 14 патентни барања



Слика 1



Слика 2



Слика 3

(51) **C 07K 14/005, A 61K 35/12, A 61K 39/12**(11) **11196**

(13) T1

(21) **2021/17**

(22) 12/01/2021

(45) 28/02/2021

(30) 16163810 05/04/2016 EP

(96) 04/04/2017 EPA17715692.4

(97) 25/11/2020 EP3439672

(73) **Janssen Vaccines & Prevention B.V.****Archimedesweg 4, 2333 CN Leiden, NL**(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје(72) KRARUP, Anders and LANGEDIJK,
Johannes, Petrus, Maria(54) **СТАБИЛИЗИРАН РАСТВОРЛИВ ПРЕ-
ФУЗИОН РСВ Ф ПРОТЕИН ЗА УПОТРЕБА ВО
ПРОФИЛАКСАТА НА РСВ ИНФЕКЦИЈА**(57) 1 Рекомбинантен пре-фузион
респираторен синцитијален вирус (РСВ) Фузион
(Ф) протеин, што содржи аминокиселинска
секвенца од СЕК ИД БР: 1 за употреба во
профилактиката на РСВ инфекција.
има уште 2 патентни барања(51) **C 07D 403/12, C 07D 487/04, C 07D 403/04,
C 07D 495/04, C 07D 471/04, A 61K 31/437, A
61P 31/16**(11) **11197**

(13) T1

(21) **2021/18**

(22) 12/01/2021



















(45) 28/02/2021

(30) 16152095 20/01/2016 EP

(96) 19/01/2017 EPA17700580.8

(97) 18/11/2020 EP3405466

(73) **Janssen Sciences Ireland Unlimited****Company Barnahely, Ringaskiddy, Co Cork, IE**(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова
бр.15а-13,1000 Скопје(72) RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard;
JONCKERS, Tim Hugo Maria; MC GOWAN, David
Craig; GUILLEMONT, Jérôme Emile Georges;
EMBRECHTS, Werner Constant J; MERCEY,
Guillaume Jean Maurice; BUYCK, Christophe
Francis Robert Nestor and BALEMANS, Wendy
Mia Albert(54) **АРИЛ СУПСТИТУИРАНИ ПИРИМИДИНИ
ЗА УПОТРЕБА ВО ИНФЕКЦИЈА ОД ВИРУС
НА ГРИП**(57) 1 Соединение селектирано од
негова стерео-изомерна форма, фармацевтски
прифатлива сол, солват или полиморф.

има уште 6 патентни барања

(51) C 07D 405/12, A 61K 31/404, A 61K 9/10, A 61P 11/00

(11) 11198

(13) T1

(21) 2021/19

(22) 12/01/2021

(45) 28/02/2021

(30) 20100317376P 25/03/2010 US;
20100319953P 01/04/2010 US; 20100321561P
07/04/2010 US and 20100321636P 07/04/2010
US

(96) 25/03/2011 EP1417299.3

(97) 25/11/2020 EP2826776

(73) Vertex Pharmaceuticals Incorporated
50 Northern Avenue Boston, MA 02210, US

(74) Адвокатско друштво Поповски и Партнери
Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје


(72) Keshavarz-Shokri, Ali; Zhang, Beili; Alcacio,
Tim Edward; Lee, Elaine Chungmin; Zhang,
Yuegang and Krawiec, Mariusz

(54) ЦВРСТА ДИСПЕРЗИЈА НА АМОРФЕН
ОБЛИК НА (R)-1(2,2-
ДИФЛУОРОБЕНЗО(Д)(1,3)ДИОКСОЛ-5-ИЛ)-N-
(1-(2,3-ДИГИДРОКСИПРОПИЛ)-6-ФЛУОРО-2-

(1-ГИДРОКСИ-2-МЕТИЛПРОПАН-2-ИЛ)-1Н-
ИНДОЛ-5-ИЛ)-ЦИКЛОПРОПАНКАРБОКСАМИД

(57) 1 Цврста дисперзија што содржи цврст
суштински аморфен (R)-1-(2,2-
дифлуоробензо[д][1,3]диоксол-5-ил)-N-(1-(2,3-
дихидроксипропил)-6-флуоро-2-(1-хидрокси-2-
метилпропан-2-ил)-1Н-индол-5-
ил)циклопропанкарбоксамида и полимер, при
што цврстиот суштински аморфен (R)-1-(2,2-
дифлуоробензо[д][1,3]диоксол-5-ил)-N-(1-(2,3-
дихидроксипропил)-6-флуоро-2-(1-хидрокси-2-
метилпропан-2-ил)-1Н-индол-5-
ил)циклопропанкарбоксамида содржи помалку
од 5% од кристален (R)-1-(2,2-
дифлуоробензо[д][1,3]диоксол-5-ил)-N-(1-(2,3-
дихидроксипропил)-6-флуоро-2-(1-хидрокси-2-
метилпропан-2-ил)-1Н-индол-5-
ил)циклопропанкарбоксамида, при што
полимерот е хидроксипропилметилцелулоза
(ХПМЦ) или хидроксипропилметилцелулозен
ацетат сукцинат (ХПМЦАС).

има уште 19 патентни барања



(51) C 07D 263/34, A 61K 31/421, A 61P 9/12

(11) 11199

(13) T1

(21) 2021/20

(22) 12/01/2021



(45) 28/02/2021

(30) 201562118067P 19/02/2015 US


(96) 12/02/2016 EP16708268.4

(97) 21/10/2020 EP3259255

(73) Theravance Biopharma R&D IP, LLC

901 Gateway Boulevard South San Francisco,
CA 94080, US(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија
бр.27/2/22, 1000 Скопје(72) FLEURY, Melissa; RAPTA, Miroslav;
HUGHES, Adam D.; FENSTER, Erik; THALLADI,
Venkat R. and BEAUSOLEIL, Anne-Marie(54) (2R,4R)-5-(5'-ХЛОРО-2'-
ФЛУОРОБИФЕНИЛ-4-ИЛ)-2-ХИДРОКСИ-4-[(5-
МЕТИЛОКСАЗОЛ-2-**КАРБОНИЛ)АМИНО]ПЕНТАНОИЧНА
КИСЕЛИНА**(57) 1 Соединение (2R,4R)-5-(5'-хлоро-2'-
флуоробифенил-4-ил)-2-хидрокси-4-[(5-метил-
оксазол-2-карбонил)амино]пентаноична
киселина коешто ја има структурата:или негова фармацевтска прифатлива сол.
има уште 16 патентни барања

сл.1



(51) **E 04B 5/32**(11) **11211**

(13) T1

(21) **2021/24**

(22) 13/01/2021

(45) 28/02/2021

(30) 102016118298 28/09/2016 DE

(96) 27/09/2017 EP17778250.5


(97) 04/11/2020 EP3519645

(73) **Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH
Eupener Str. 35 32051 Herford, DE**(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје(72) PFEFFER, Karsten and WANNINGER,
Volkmar(54) **БЕТОНСКИ ПЛАФОН, КОМПЛЕТ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНСКИ ПЛАФОН И
МЕТОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНСКИ
ПЛАФОН**

(57) 1 Бетонски плафон (1), кој се состои од пониска армирачка мрежа (5) и горна армирачка мрежа (2), помеѓу кои се распоредени мноштво тела за поместување (10, 20, 30 40, 50, 60, 70, 80), при што долните и горните армирачки мрежи (2,5) и телата за поместување (10, 20, 30 40, 50, 60, 70, 80) се вградени во бетон и секое тело за поместување

(10, 20, 30 40, 50, 60, 70, 80) барем делумно опкружува барем еден канал (11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81) што воспоставува врска помеѓу бетонот на долната армирачка мрежа (5) и бетонот на горна армирачка мрежа (2), при што телата за поместување (10, 20, 30 40, 50, 60, 70, 80) се наоѓаат едни на други од најмалку три страни барем во делови во централниот регион на бетонскиот таван, коју се карактеризира со необезбедени дополнителни растојанија помеѓу соседните тела за поместување (10, 20, 30 40, 50, 60, 70, 80), така што позиционирањето на соседните тела на поместување се одвива од страничниот раб или од страничниот ѕид, на кои соседните тела за поместување контактираат едни со други и односот на пресекот на каналот (11, 21, 31, 41, 51, 61) во телото на поместување (10, 20, 30, 40, 50, 60) до површината на телата за поместување (10, 20, 30, 40, 50, 60) во план е најмалку помеѓу 0,2 и 0,45.

има уште 12 патентни барања

(51) **A 61K 31/5513, A 61K 9/16, A 61K 9/50, A
61P 25/22, A 61P 25/24**(11) **11212**

(13) T1

(21) **2021/27**

(22) 13/01/2021

(45) 28/02/2021

(30) 201361750797P 09/01/2013 US and
201361762833P 08/02/2013 US

(96) 09/01/2014 EP14702977.1

(97) 18/11/2020 EP2943185

(73) **Edgemont Pharmaceuticals LLC 1250 Capital of Texas Hwy South Building 3 Suite 400 Austin, Texas 78746, US**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) SALTEL, Douglas A. and VACHON, Michael

(54) ФОРМУЛАЦИИ НА ЛОРАЗЕПАМ СО ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ


(57) 1 Фармацевтска композиција, која што опфаќа

(i) перли со продолжено ослободување на лоразепам, каде што тие перли со продолжено ослободување на лоразепам не го ослободуваат 90% на лоразепам за помалку од 2 часа во USP уред од тип 1 (корпичка) со употреба на 0.1 N HCl како подлога за растворување, и

(ii) перли со одложено продолжено ослободување на лоразепам, каде што тие перли со одложено продолжено ослободување на лоразепам опфаќаат перли со продолжено

ослободување на лоразепам кои што имаат слој на надворешна обвивка која што предизвикува одложување на почеток на ослободување, каде што вкупното количество на лоразепам кој што ја содржи спомнатата композиција изнесува 0.5 до 10 mg, обично 1 до 6 mg, како што е 1 до 4 mg, каде што спомнатите перли со продолжено ослободување го опфаќаат лоразепамот диспергинизиран во полимерна матрица, а спомнатите перли со одложено продолжено ослободување го опфаќаат јазгрот со лоразепам диспергинизиран во полимерната матрица и ентерична обвивка која што го опкружува спомнатото јазгро, и каде што спомнатата полимерна матрица во перли со продолжено ослободување и перли со одложено продолжено ослободување ги опфаќа HPMS, полиакрилати, или полиетиленски оксиди.

има уште 15 патентни барања



(51) **A 61K 31/426, A 61K 47/02, A 61K 47/10, A 61K 47/12, A 61K 47/14, A 61K 47/18, A 61K 47/22, A 61K 47/38, A 61K 47/26, A 61K 47/32, A 61K 47/34, A 61P 13/10, A 61P 3/10**

(11) **11213**

(13) T1

(21) **2021/28**

(22) 13/01/2021

(45) 28/02/2021

(30) 20080101338P 30/09/2008 US

(96) 28/09/2009 EP09817723.1

(97) 30/12/2020 EP2345410

(73) **Astellas Pharma Inc. 5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku Tokyo 103-8411, JP**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(72) TAKAISHI Yuuki; TAKAHASHI Yutaka; NISHIZATO Takashi; MURAYAMA Daisuke; MURAYAMA Emiko; NAKAMURA Soichiro and SAKO Kazuhiro

(54) МОДИФИЦИРАНО ФАРМАЦЕВТСКА КОМПОЗИЦИЈА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ

(57) 1 Фармацевтска композиција за модифицирано ослободување, која што опфаќа (1) аниlid (R)-2-(2-аминотиазол-4-ил)-4'-[2-[(2-хидрокси-2-фенилетил)амино]етил]на оцетна киселина, или неговата фармацевтски прифатлива сол, (2) најмалку еден адитив кој што обезбедува продор на вода во фармацевтската композиција и кој што има растворливост таква да волуменот на вода потребен за растворување на 1g на адитив изнесува 10mL или помалку, и (3) полимер кој го формира хидрогел со просечна молекулска маса од 100 000 до 5 000 000 или вискозитет од 12 mPa·s или повеќе во 5% од воден раствор на 25°C и 7 500 mPa·s или помалку во 1% воден раствор на 25°C,


каде што адитивот кој обезбедува продор на вода во фармацевтска композиција е едно соединение, или два или повеќе соединенија избрани од група која што ја сочинуваат полиетиленгликол, поливинилпиролон, D-

манитол, лактоза, сахароза, натриумхлорид, и полиоксиетилен полиоксипропилен гликол;

каде што полимерот кој што го формира хидрогел е едно соединение, или два или повеќе соединенија избрани од група која што ја сочинуваат полиетиленоксид, хидроксипропил метилцелулоза, и хидроксипропил на целулоза; и

каде што брзината на растворување на лекот од фармацевтската композиција изнесува 75% или помалку по 1,5 час и најмалку 75% по 7 часа од почеток на тест на растворување, и каде што тестот на растворување се изведува во согласност со постапката на лопатичка опишан во United States Pharmacopoeia под услови кои што се применуваат 900mL USP на пуфер, pH 6,8, а брзината на ротација на лопатички е 50 до 200 o/min.

има уште 13 патентни барања



(51) **A 61K 39/04, A 61P 35/00, A 61P 13/10**(11) **11214**

(13) T1

(21) **2021/29**

(22) 13/01/2021

(45) 28/02/2021

(30) 20150166206 04/05/2015 EP and

201562387407P 23/12/2015 US

(96) 03/05/2016 EP16724315.3

(97) 30/12/2020 EP3291831

(73) **Vakzine Projekt Management GmbH****Mellendorfer Strasse 9 30625 Hannover, DE**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат ул.

Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,

Скопје

(72) GRODE, Leander

(54) **РЕКОМБИНАНТЕН MYCOBACTERIUM****КАКО ИМУНОТЕРАПЕВТСКИ АГЕНС ЗА****ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР**

(57) 1 Уреаза-дефицијентна на рекомбинантна *Mycobacterium bovis* BCG клетки од сој на Danish од подвид Prague, која што го опфаќа рекомбинантниот молекул на нуклеинска киселина кој што го кодира фузиониот полипептид кој што опфаќа:

(a) домен кој што може да предизвика имун

одговор, кој што ја опфаќа аминокиселинската секвенца од aa.41 до aa.51 во SEQ ID No.2, и (b) домен на *Listeria* на фаголизозомален излез, кодиран со молекул на нуклеинска киселина избран од


(i) нуклеотидна секвенца која што ги опфаќа нуклеотидите 211-1722 какви што се прикажани во SEQ ID No.1,

(ii) нуклеотидна секвенца која што ја кодира истата аминокиселинска секвенца како секвенца од (i), и

(iii) нуклеотидна секвенца која што ја хибридуира под строги услови со секвенцата од (i) или (ii)

за употреба на човечки субјект како имунотерапевтски агенс во третирање на карцином на мочниот меур, при што тоа третирање опфаќа локална употреба на тој имунотерапевтски агенс со везикуларно капнување во мочниот меур, особено по операцијата.

има уште 8 патентни барања



(51) **A 61K 31/13, A 61P 25/00**(11) **11215**

(13) T1

(21) **2021/30**

(22) 13/01/2021

(45) 28/02/2021

(30) 20160013828 11/08/2016 GB;
20170002552 16/02/2017 GB; 20170005762
10/04/2017 GB and 20170006854 28/04/2017
GB

(96) 11/08/2017 EP18210763.1

(97) 23/12/2020 EP3482754

(73) **IntraBio Ltd Summit House 170 Finchley
Road London NW3 6BP, GB**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) STRUPP, Michael

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ И
УПОТРЕБИ НАСОЧЕНИ КОН
ПОРЕМЕТУВАЊА НА ЛИЗОЗОМАЛНОТО
СКЛАДИРАЊЕ**

(57) 1 Ацетил-леуцин, или неговата
фармацевтски прифатлива сол, за употреба во
лекување на Niemann-Pickово заболување од
тип C или еден или повеќе симптоми поврзани
со Niemann-Pickово заболување од тип C кај
субјект на кој му е тоа потребно, при што таа
употреба опфаќа давање на терапевтски
ефективно количество на ацетил-леуцин на
субјект на кој му е тоа потребно во траење
избрано од најмалку 6 месеци, најмалку 1
година, најмалку 2 години, и најмалку 5 години.
има уште 11 патентни барања




FIG. 1A




FIG. 1B

(51) **A 61K 31/198, A 61P 25/06**(11) **11216**

(13) T1

(21) **2021/31**

(22) 13/01/2021

(45) 28/02/2021

(30) 20170009459 14/06/2017 GB

(96) 25/06/2018 EP18749124.6

(97) 11/11/2020 EP3638370

(73) **IntraBio Ltd Summit House 170 Finchley
Road London NW3 6BP, GB**


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул.
Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје, 1000,
Скопје

(72) STRUPP, Michael and FACTOR, Mallory

(54) **ЛЕКУВАЊЕ НА МИГРЕНА СО АЦЕТИЛ-
ЛЕУЦИН**

(57) 1 Ацетил-леуцин, или некоја негова фармацевтски прифатлива сол, за употреба во лекување или превенција на мигрена, или еден

или повеќе симптоми поврзани со неа.
има уште 14 патентни барања



(51) A 61K 31/415, A 61K 9/00, A 61K 47/32

(11) 11217

(13) T1

(21) 2021/33

(22) 05/01/2021

(45) 28/02/2021

(30) 201213562686 31/07/2012 US

(96) 31/07/2013 EP13766392.8

(97) 07/10/2020 EP2879664

(73) Egis Gyógyszergyár Zrt. Keresztúri út 30-38 1106 Budapest, HU

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.Орце Николов бр.68/4, реон 20, 1000 Скопје

(72) MIKULÁSIK, Endre; SPAITS, Tamás and SZAKÁLYNÉ SINKA, Ágota

(54) ТРАНСДЕРМАЛНА ФОРМУЛАЦИЈА КОЈАШТО СОДРЖИ СОХ ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Гел состав којшто содржи:

соединение на селективен СОХ-2 инхибитор,
барем еден солубилизер,
барем еден навлажнувачки агенс,
барем еден гел формирачки агенс,
барем еден агенс за таложење за да го доведе рН до 5,5 - 7,5 за гел формирачкиот агенс да набаври во вода,
барем еден испарлив силиксан агенс
барем еден растворувач, и
подобрувач за пенетрација,
се карактеризира со тоа што селективниот



COX-2 инхибитор е присутен во составот во цврста форма на честички и кадешто COX-2 инхибиторот е обложен со испарлив силиксан агенс или се карактеризира со тоа што селективниот

COX-2 инхибитор е растворен во составот и кадешто подобрувачот на пенетрацијата е обложен со испарлив силиксан агенс. има уште 42 патентни барања

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ / PASQYRA E PATENTAVE SIPAS KLASIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË PATENTAVE

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) – основен / Kodi sipas klasifikimit ndërkombëtar të patentave (KNP) - bazë

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / numri i regjistrimit të dokumentit, lloji i dokumentit

(51)	(51) основен / bazë	(11)	(13)
8A61K31/201	8A61K31/20	11158	T1
8A61K45/06	8C07K16/30	11161	T1
8A61K31/4439	8A01N35/00	11174	T1
8C07D215/14	8A01N35/00	11174	T1
8B01D53/92	8F01N3/033	11181	T1
8A61K31/519	8A61K31/519	11186	T1
8A61K39/395	8A61K39/00	11188	T1
8A61K38/48	8A61K38/48	11192	T1
8A61K9/00	8A61K38/48	11192	T1
8A61P27/02	8A61K38/48	11192	T1
8A61K47/14	8A61K9/00	11193	T1
8A61P27/06	8A61K9/00	11193	T1
8C07K16/46	8C07K16/28	11195	T1
8C07K14/54	8C12N15/00	11113	T1
8A61P3/00	8C07D401/14	11115	T1
8C08L69/00	8C08L69/00	11124	T1
8A61K31/416	8A61K31/416	11177	T1
8G01N33/68	8G01N33/50	11167	T1
8G01N33/574	8G01N33/574	11168	T1
8A61K31/415	8A61K9/00	11217	T1
8A61K31/7072	8A61K31/7072	11137	T1
8C07D285/04	8C07D231/42	11138	T1
8C12N5/16	8A61K35/12	11171	T1
8H04N19/91	8H04N19/70	11146	T1
8C07K16/30	8A61K43/00	11149	T1
8C04B37/02	8C04B35/645	11150	T1
8A61K39/095	8A61K39/095	11204	T1

8E04B5/32	8E04B5/32	11211	T1
8A61K9/16	8A61K9/16	11212	T1
8A61K9/50	8A61K9/16	11212	T1
8C12M3/00	8C12M3/00	11218	T1
8A61P11/00	8C07D271/06	11221	T1
8C12N15/90	8C12N15/90	11222	T1
8A61K31/519	8A61P35/00	11223	T1
8A61K39/395	8A61P35/00	11223	T1
8C07K16/28	8C07K16/46	11127	T1
8C01G25/00	8C01G25/00	11128	T1
8A61K31/439	8C07D471/10	11131	T1
8A61P11/00	8C07D471/10	11131	T1
8C07D471/10	8C07D471/10	11131	T1
8A23L3/3472	8A21D13/06	11133	T1
8G01N33/50	8C07K16/12	11126	T1
8G01N33/569	8C07K16/12	11126	T1
8B65B25/00	8A01P1/00	11142	T1
8C07K14/005	8A61K35/12	11196	T1
8A61K31/404	8A61K9/10	11198	T1
8A61K31/428	8A61K9/00	11155	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	11155	T1
8A61K9/20	8A61K9/00	11155	T1
8C12Q1/68	8A61K31/401	11156	T1
8A61K31/454	8A61K31/454	11157	T1
8A61P19/00	8C07D495/16	11200	T1
8A61K31/4439	8C07D417/14	11201	T1
8A61K31/7048	8A61K31/7048	11206	T1
8A61P9/00	8A61K31/7048	11206	T1

8A61K38/08	8A61K39/00	11208	T1
8A61K38/16	8A61K39/08	11229	T1
8A61P25/00	8A61K31/20	11158	T1
8A61P29/00	8A61K31/20	11158	T1
8C07K16/28	8C07K16/30	11161	T1
8H01L29/417	8H01L23/051	11173	T1
8C07D401/04	8A01N35/00	11174	T1
8A61K31/4375	8A61K31/4375	11175	T1
8F01N3/20	8F01N3/033	11181	T1
8A61F5/01	8A61F5/01	11187	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	11193	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	11194	T1
8A61P9/04	8A61K9/20	11194	T1
8H04N19/105	8H04N19/147	11112	T1
8H04N19/176	8H04N19/147	11112	T1
8A61K35/26	8C12N15/00	11113	T1
8A61K35/76	8C12N15/00	11113	T1
8A61P3/10	8A61K31/357	11114	T1
8C12N5/071	8A61K31/357	11114	T1
8A61P25/08	8A61K31/57	11121	T1
8A61K9/20	8A61K9/28	11125	T1
8A61K39/12	8A61K39/12	11165	T1
8A24B13/00	8A24B13/00	11179	T1
8G01N33/74	8G01N33/574	11168	T1
8A61K47/22	8A61K31/426	11213	T1
8A61K47/32	8A61K31/426	11213	T1
8A61K47/38	8A61K31/426	11213	T1
8A61P25/00	8A61K31/13	11215	T1
8A61K47/32	8A61K9/00	11217	T1
8B32B27/34	8A01G9/14	11134	T1
8A01N63/00	8A01N63/00	11135	T1
8A61K31/232	8A61P1/16	11140	T1
8A61K31/137	8A61K31/00	11145	T1
8C07D413/06	8C07D405/14	11148	T1
8A61P35/00	8A61K43/00	11149	T1
8A21D13/06	8A21D13/06	11133	T1
8A61K31/435	8C07D231/54	11162	T1
8A61P13/00	8C07D231/54	11162	T1
8A61K31/7084	8C07H21/02	11163	T1
8C07H21/02	8C07H21/02	11163	T1
8A61K38/37	8C07K14/47	11183	T1

8C07K14/755	8C07K14/47	11183	T1
8G01N33/50	8C07K16/28	11184	T1
8A61K31/437	8C07D403/12	11197	T1
8A61K31/401	8A61K31/401	11156	T1
8A61K31/421	8C07D263/34	11199	T1
8A61P11/00	8C07D417/14	11201	T1
8A61K9/10	8A61K31/7048	11206	T1
8A61K31/522	8A61K31/155	11207	T1
8A61K31/7048	8A61K31/155	11207	T1
8A61P3/10	8A61K31/155	11207	T1
8A61K38/16	8A61K39/00	11208	T1
8A61K38/08	8A61K39/08	11229	T1
8A61K31/202	8A61K31/20	11158	T1
8A61K45/06	8A61K31/20	11158	T1
8A61P27/00	8A61K31/20	11158	T1
8C07K16/18	8C07K16/30	11161	T1
8H01L29/08	8H01L23/051	11173	T1
8A01N35/00	8A01N35/00	11174	T1
8A61K31/11	8A01N35/00	11174	T1
8A61K31/416	8A01N35/00	11174	T1
8A61K31/437	8A01N35/00	11174	T1
8A61K31/4985	8A01N35/00	11174	T1
8B01D53/94	8F01N3/033	11181	T1
8F01N3/033	8F01N3/033	11181	T1
8G01N33/566	8A61K39/00	11188	T1
8A61P15/08	8C07K16/26	11189	T1
8A61K31/405	8A61K38/48	11192	T1
8A61K47/18	8A61K38/48	11192	T1
8A61P25/00	8A61K38/48	11192	T1
8A61P5/00	8A61K38/48	11192	T1
8A61Q19/08	8A61K38/48	11192	T1
8A61K9/08	8A61K9/00	11193	T1
8C07C317/14	8A61K31/18	11111	T1
8H04N19/139	8H04N19/147	11112	T1
8H04N19/70	8H04N19/147	11112	T1
8C12N5/10	8C12N15/00	11113	T1
8A61K31/366	8A61K31/357	11114	T1
8A61P13/00	8C07D401/14	11115	T1
8A61P9/00	8C07D401/14	11115	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	11116	T1
8A61K9/16	8A61K9/28	11125	T1



8A61K9/28	8A61K9/28	11125	T1
8A61K31/4196	8C07D403/12	11176	T1
8A61K31/704	8A61K9/127	11164	T1
8B29C65/00	8A24B13/00	11179	T1
8B65B29/00	8A24B13/00	11179	T1
8B65B51/26	8A24B13/00	11179	T1
8A61P25/28	8C07H15/203	11180	T1
8A61K47/12	8A61K31/426	11213	T1
8B32B27/32	8A01G9/14	11134	T1
8C05F11/02	8A01N63/00	11135	T1
8C07D311/16	8C07D231/42	11138	T1
8A61K45/06	8A61P1/16	11140	T1
8A24B15/18	8A24B15/18	11119	T1
8A24B3/12	8A24B15/18	11119	T1
8C12N7/00	8A61K35/12	11171	T1
8A61K31/415	8C07D405/14	11148	T1
8C07D231/14	8C07D405/14	11148	T1
8C07D405/04	8C07D405/14	11148	T1
8C07D405/06	8C07D405/14	11148	T1
8C04B35/645	8C04B35/645	11150	T1
8A61K31/5513	8A61K9/16	11212	T1
8A61K31/198	8A61P25/06	11216	T1
8C10L1/30	8C10L1/00	11219	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	11220	T1
8C07D271/06	8C07D271/06	11221	T1
8A61P37/00	8A61P35/00	11223	T1
8C12N9/16	8C07K16/46	11127	T1
8F28F9/16	8F28D1/053	11129	T1
8A23L3/3463	8A21D13/06	11133	T1
8D02G3/34	8D04D7/02	11152	T1
8A61K38/01	8A61K39/395	11153	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	11184	T1
8C07D487/04	8C07D403/12	11197	T1
8C07D495/04	8C07D403/12	11197	T1
8A61K9/10	8A61K9/10	11198	T1
8B65D17/50	8B65D17/40	11159	T1
8C07D263/34	8C07D263/34	11199	T1
8A61P35/00	8C07D495/16	11200	T1
8A61L27/26	8A61L27/26	11202	T1
8A61L27/46	8A61L27/26	11202	T1
8G07F17/32	8A63F5/00	11151	T1

8A61K31/4985	8C07D487/04	11226	T1
8A61P9/10	8A61K38/13	11227	T1
8A61P17/00	8A61K31/20	11158	T1
8A61K39/00	8C07K16/30	11161	T1
8A61K31/192	8A01N35/00	11174	T1
8A61K31/235	8A01N35/00	11174	T1
8A61K31/47	8A01N35/00	11174	T1
8C07D213/80	8A01N35/00	11174	T1
8F01N3/08	8F01N3/033	11181	T1
8A61K45/06	8A61K31/519	11186	T1
8A61P37/00	8A61K31/519	11186	T1
8A61K8/19	8A61K38/48	11192	T1
8A61K8/49	8A61K38/48	11192	T1
8C07D307/64	8A61K31/18	11111	T1
8A61P35/00	8C12N15/00	11113	T1
8C07K19/00	8C12N15/00	11113	T1
8C12N15/09	8C12N15/00	11113	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	11116	T1
8G01N33/74	8G01N33/74	11123	T1
8A61K45/06	8A61K31/416	11177	T1
8A61P31/10	8A61K31/416	11177	T1
8E01F15/04	8E01F15/04	11178	T1
8A61K45/06	8A61K9/127	11164	T1
8G01N33/543	8G01N33/574	11168	T1
8A61P35/00	8A61P13/10	11214	T1
8C12N11/00	8A01N63/00	11135	T1
8G01N33/53	8C07K16/24	11136	T1
8C07D285/135	8C07D231/42	11138	T1
8B01J19/00	8B01J4/00	11139	T1
8C12N15/67	8C12N15/67	11144	T1
8C12N15/85	8A01K67/027	11120	T1
8A61P27/02	8A61K31/00	11145	T1
8H04N19/157	8H04N19/70	11146	T1
8H02J3/38	8H02J3/38	11147	T1
8F03D1/04	8F03D1/04	11154	T1
8C10L1/00	8C10L1/00	11219	T1
8A61P37/04	8C07K16/28	11220	T1
8A61P25/00	8C07D271/06	11221	T1
8A61K9/00	8C12N15/90	11222	T1
8A61P35/00	8A61P35/00	11223	T1
8C07K16/28	8A61P35/00	11223	T1

8C07K14/705	8C07K16/46	11127	T1
8C07K16/30	8C07K16/46	11127	T1
8A61K31/416	8C07D231/54	11162	T1
8C07D401/12	8C07D231/54	11162	T1
8G01N33/566	8C07K16/12	11126	T1
8D04D7/02	8D04D7/02	11152	T1
8C12N15/86	8C07K14/47	11183	T1
8A61K39/00	8A61K39/395	11153	T1
8A61P35/02	8C07K16/28	11184	T1
8A61K31/4184	8C07D471/04	11185	T1
8A61K35/12	8A61K35/12	11196	T1
8C07D403/04	8C07D403/12	11197	T1
8C07D495/16	8C07D495/16	11200	T1
8C07D471/04	8C07D417/14	11201	T1
8A61L27/38	8A61L27/26	11202	T1
8A61L27/52	8A61L27/26	11202	T1
8C07K14/47	8C07K14/47	11203	T1
8A61K9/00	8A61K31/7048	11206	T1
8A61K31/155	8A61K31/155	11207	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	11208	T1
8C07K16/18	8A61P25/28	11209	T1
8A61P35/00	8A61K39/00	11210	T1
8A61K39/395	8C07K16/24	11225	T1
8G01N33/50	8C07K16/24	11225	T1
8A61K9/08	8A61K31/20	11158	T1
8A61K9/14	8A61K31/20	11158	T1
8C07K16/30	8C07K16/30	11161	T1
8C12N5/12	8C07K16/30	11161	T1
8H01L29/739	8H01L23/051	11173	T1
8A61K31/41	8A01N35/00	11174	T1
8A61P35/00	8A61K31/4375	11175	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	11188	T1
8C07K16/28	8A61K39/00	11188	T1
8C07K16/26	8C07K16/26	11189	T1
8A61K31/506	8A61K38/48	11192	T1
8A61P19/00	8A61K38/48	11192	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	11195	T1
8A61P9/04	8A61K31/18	11111	T1
8A61K31/444	8C07D213/75	11122	T1
8A61P35/00	8C07D403/12	11176	T1
8A61K31/4196	8A61K31/416	11177	T1

8A61K38/20	8A61K9/127	11164	T1
8A61K39/00	8A61K9/127	11164	T1
8A61K39/295	8A61K39/12	11165	T1
8A01N27/00	8A01N27/00	11166	T1
8A61P25/02	8C07H15/203	11180	T1
8A61K31/426	8A61K31/426	11213	T1
8A61K47/34	8A61K31/426	11213	T1
8A61P3/10	8A61K31/426	11213	T1
8A61P13/10	8A61P13/10	11214	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	11217	T1
8C12R1/07	8A01N63/00	11135	T1
8A61P43/00	8A61K31/7072	11137	T1
8C07D231/42	8C07D231/42	11138	T1
8C07D263/50	8C07D231/42	11138	T1
8A61K9/48	8A61P1/16	11140	T1
8B65F1/14	8B65F1/14	11117	T1
8A61P35/00	8A61K39/395	11118	T1
8A24B3/18	8A24B15/18	11119	T1
8C12N15/86	8A61K35/12	11171	T1
8A61K31/4174	8A61K31/00	11145	T1
8C07D401/04	8C07D405/14	11148	T1
8C12N15/87	8C12M3/00	11218	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	11220	T1
8F28F9/02	8F28D1/053	11129	T1
8F28F9/18	8F28D1/053	11129	T1
8C07D231/54	8C07D231/54	11162	T1
8C12Q1/37	8C07K16/12	11126	T1
8C07K16/24	8A61K39/395	11153	T1
8A61K39/00	8C07K16/28	11184	T1
8A61P25/28	8C07D471/04	11185	T1
8A61P11/00	8A61K9/10	11198	T1
8A61P25/02	8A61K31/401	11156	T1
8A61P9/12	8C07D263/34	11199	T1
8A61P37/00	8C07D495/16	11200	T1
8A61K31/341	8A61K31/155	11207	T1
8A61P35/00	8A61K39/00	11208	T1
8A61K38/16	8A61K39/00	11210	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	11210	T1
8B01I19/12	8B01I19/12	11224	T1
8C07K16/24	8C07K16/24	11225	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	11226	T1

8A61K31/20	8A61K31/20	11158	T1
8A61P35/00	8C07K16/30	11161	T1
8H01L29/66	8H01L23/051	11173	T1
8A61P7/06	8A01N35/00	11174	T1
8C07C65/21	8A01N35/00	11174	T1
8A61K47/26	8A61K38/48	11192	T1
8A61K31/496	8A61K9/20	11194	T1
8C07D213/75	8A61K9/20	11194	T1
8A61K31/357	8A61K31/357	11114	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	11115	T1
8C07D213/75	8C07D213/75	11122	T1
8C07D249/08	8C07D403/12	11176	T1
8C07D413/12	8C07D403/12	11176	T1
8B65B9/10	8A24B13/00	11179	T1
8A61K47/10	8A61K31/426	11213	T1
8A61K47/18	8A61K31/426	11213	T1
8A61K39/04	8A61P13/10	11214	T1
8A61K31/13	8A61K31/13	11215	T1
8A01F25/13	8A01G9/14	11134	T1
8B32B27/08	8A01G9/14	11134	T1
8B32B27/30	8A01G9/14	11134	T1
8B32B33/00	8A01G9/14	11134	T1
8C05G3/00	8A01N63/00	11135	T1
8A61K31/4745	8A61K31/7072	11137	T1
8A61P3/00	8C07D231/42	11138	T1
8C07C311/51	8C07D231/42	11138	T1
8A61P11/00	8A61P1/16	11140	T1
8C07K16/00	8A01K67/027	11120	T1
8A61K31/00	8A61K31/00	11145	T1
8H04N19/105	8H04N19/70	11146	T1
8A61K31/4155	8C07D405/14	11148	T1
8C07D403/04	8C07D405/14	11148	T1
8C07D405/08	8C07D405/14	11148	T1
8C07D405/14	8C07D405/14	11148	T1
8A61P25/06	8A61P25/06	11216	T1
8A61K31/4245	8C07D271/06	11221	T1
8A61K48/00	8C12N15/90	11222	T1
8A61K38/00	8C07K16/46	11127	T1
8F28F21/08	8F28D1/053	11129	T1
8C07D491/10	8C07D471/10	11131	T1
8A23L5/20	8A21D13/06	11133	T1

8F16B2/02	8F16B2/02	11160	T1
8F16B5/06	8F16B2/02	11160	T1
8A01P1/00	8A01P1/00	11142	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	11153	T1
8A61K39/12	8A61K35/12	11196	T1
8A61K9/08	8A61K9/00	11155	T1
8A61P35/00	8A61K31/454	11157	T1
8C07D519/00	8C07D495/16	11200	T1
8A61P11/06	8C07D417/14	11201	T1
8C07D417/14	8C07D417/14	11201	T1
8A63F5/00	8A63F5/00	11151	T1
8A61P25/28	8A61P25/28	11209	T1
8A61K39/08	8A61K39/08	11229	T1
8A61K38/13	8A61K38/13	11227	T1
8A61K38/26	8A61K38/13	11227	T1
8A61P19/00	8A61K31/20	11158	T1
8A61K39/395	8C07K16/30	11161	T1
8H01L29/06	8H01L23/051	11173	T1
8A61K31/4406	8A01N35/00	11174	T1
8A61K31/445	8A01N35/00	11174	T1
8C07C65/30	8A01N35/00	11174	T1
8C12N15/113	8C12N15/113	11190	T1
8A61K47/02	8A61K38/48	11192	T1
8A61K8/39	8A61K38/48	11192	T1
8A61P13/00	8A61K38/48	11192	T1
8A61P19/02	8A61K38/48	11192	T1
8A61P29/00	8A61K38/48	11192	T1
8A61K31/5575	8A61K9/00	11193	T1
8A61K31/18	8A61K31/18	11111	T1
8H04N19/147	8H04N19/147	11112	T1
8H04N19/96	8H04N19/147	11112	T1
8A61P5/48	8A61K31/357	11114	T1
8A61K31/4439	8C07D401/14	11115	T1
8A61K31/57	8A61K31/57	11121	T1
8A61P9/00	8C07D213/75	11122	T1
8A61P25/00	8C07D403/12	11176	T1
8C07D403/12	8C07D403/12	11176	T1
8A61K31/4174	8A61K31/416	11177	T1
8A61K31/663	8A61K9/127	11164	T1
8G01N33/50	8G01N33/50	11167	T1
8G01N33/53	8G01N33/50	11167	T1

8A61K47/14	8A61K31/426	11213	T1
8A61P13/10	8A61K31/426	11213	T1
8A01G9/14	8A01G9/14	11134	T1
8B32B7/06	8A01G9/14	11134	T1
8A61K31/506	8A61K31/7072	11137	T1
8C07C311/21	8C07D231/42	11138	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	11141	T1
8A24B3/04	8A24B15/18	11119	T1
8B65D17/00	8B65D17/00	11172	T1
8H04N19/11	8H04N19/70	11146	T1
8H04N19/593	8H04N19/70	11146	T1
8H04N19/70	8H04N19/70	11146	T1
8A61P35/00	8C07D405/14	11148	T1
8C07D401/06	8C07D405/14	11148	T1
8A61P25/24	8A61K9/16	11212	T1
8A61K45/06	8A61P35/00	11223	T1
8C07K16/46	8C07K16/46	11127	T1
8C01G25/02	8C01G25/00	11128	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	11130	T1
8B65D17/00	8B65D17/00	11132	T1
8A61P3/10	8C07D231/54	11162	T1
8A61P37/02	8C07H21/02	11163	T1
8G01N33/68	8C07K16/12	11126	T1
8B65D25/14	8A01P1/00	11142	T1
8B65D85/72	8A01P1/00	11142	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	11153	T1
8A61P31/16	8C07D403/12	11197	T1
8C07D403/12	8C07D403/12	11197	T1
8C07D471/04	8C07D403/12	11197	T1
8C07D405/12	8A61K9/10	11198	T1
8A61P29/00	8A61K31/401	11156	T1
8B65D17/40	8B65D17/40	11159	T1
8A61K31/519	8C07D495/16	11200	T1
8A61L27/54	8A61L27/26	11202	T1
8A61P35/00	8A61K39/08	11229	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	11226	T1
8A61K51/10	8C07K16/30	11161	T1
8H01L23/051	8H01L23/051	11173	T1
8C07C69/76	8A01N35/00	11174	T1
8C07D231/56	8A01N35/00	11174	T1
8G01N33/68	8A61K39/00	11188	T1

8C01B3/38	8C01B3/38	11191	T1
8A61K8/66	8A61K38/48	11192	T1
8C07K14/47	8C12N15/00	11113	T1
8C12N15/00	8C12N15/00	11113	T1
8A61P25/00	8C07D401/14	11115	T1
8A61P25/00	8A61K31/57	11121	T1
8A61K9/48	8A61K9/28	11125	T1
8A61K9/127	8A61K9/127	11164	T1
8A01P7/04	8A01N27/00	11166	T1
8B65B51/22	8A24B13/00	11179	T1
8B65B51/30	8A24B13/00	11179	T1
8C07H15/203	8C07H15/203	11180	T1
8A61K47/02	8A61K31/426	11213	T1
8A61K47/26	8A61K31/426	11213	T1
8C12N1/20	8A01N63/00	11135	T1
8C07K16/24	8C07K16/24	11136	T1
8A61P35/00	8A61K31/7072	11137	T1
8B01J4/00	8B01J4/00	11139	T1
8A61K31/20	8A61P1/16	11140	T1
8A61K31/202	8A61P1/16	11140	T1
8A61P1/16	8A61P1/16	11140	T1
8C07K16/22	8A61K39/395	11141	T1
8A61K39/00	8A61K39/395	11118	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	11118	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	11118	T1
8A61K35/12	8A61K35/12	11171	T1
8A61K38/17	8A61K35/12	11171	T1
8A01K67/027	8A01K67/027	11120	T1
8H04N19/176	8H04N19/70	11146	T1
8A61K43/00	8A61K43/00	11149	T1
8A61P25/22	8A61K9/16	11212	T1
8C12N7/00	8C12M3/00	11218	T1
8A61P37/06	8C07D271/06	11221	T1
8C12N15/113	8C12N15/90	11222	T1
8C07K16/32	8C07K16/46	11127	T1
8F28D1/053	8F28D1/053	11129	T1
8F28D21/00	8F28D1/053	11129	T1
8A23B9/04	8A21D13/06	11133	T1
8C12C1/02	8A21D13/06	11133	T1
8A61P9/00	8C07D231/54	11162	T1
8C07K16/12	8C07K16/12	11126	T1



8A01N59/00	8A01P1/00	11142	T1
8B65B55/18	8A01P1/00	11142	T1
8A61K48/00	8C07K14/47	11183	T1
8C07K14/47	8C07K14/47	11183	T1
8C07K16/44	8A61K39/395	11153	T1

8C07D471/04	8C07D471/04	11185	T1
8C07D487/04	8C07D417/14	11201	T1
8A61L27/36	8A61L27/26	11202	T1
8A61K47/36	8A61K31/7048	11206	T1
8A61K38/08	8A61K39/00	11210	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË PATENTAVE

(73) носител на правото на патент / Pronari i të drejtës së patentës

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) / Kodi sipas klasifikimit
ndërkombëtar të patentave (KNP)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit,
lloji i dokumentit

(73)	(51)	(11)	(13)
ALLERGAN, INC.	G 01N 33/68	MK/P/2019/0877	T1
ALLERGAN, INC.	C 07K 16/12	MK/P/2019/0877	T1
ALLERGAN, INC.	C 12Q 1/37	MK/P/2019/0877	T1
ALLERGAN, INC.	G 01N 33/50	MK/P/2019/0877	T1
ALLERGAN, INC.	G 01N 33/566	MK/P/2019/0877	T1
ALLERGAN, INC.	G 01N 33/569	MK/P/2019/0877	T1
ARCS Energy Limited	B 01J 19/12	MK/P/2020/0429	T1
AbbVie Biotherapeutics Inc.	A 61P 37/04	MK/P/2020/0576	T1
AbbVie Biotherapeutics Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2020/0576	T1
AbbVie Biotherapeutics Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2020/0576	T1
Abitep GmbH	C 12N 1/20	MK/P/2020/0792	T1
Abitep GmbH	C 12R 1/07	MK/P/2020/0792	T1
Abitep GmbH	C 05G 3/00	MK/P/2020/0792	T1
Abitep GmbH	C 05F 11/02	MK/P/2020/0792	T1
Abitep GmbH	A 01N 63/00	MK/P/2020/0792	T1
Abitep GmbH	C 12N 11/00	MK/P/2020/0792	T1
Acerta Pharma B.V.	A 61K 31/4985	MK/P/2020/0431	T1
Acerta Pharma B.V.	C 07D 487/04	MK/P/2020/0431	T1
Acerta Pharma B.V.	A 61P 35/00	MK/P/2020/0431	T1
Addex Pharma S.A	A 61K 31/4184	MK/P/2020/0415	T1
Addex Pharma S.A	C 07D 471/04	MK/P/2020/0415	T1
Addex Pharma S.A	A 61P 25/28	MK/P/2020/0415	T1
Again Life Italia Srl	A 61K 31/20	MK/P/2019/0894	T1
Again Life Italia Srl	A 61K 31/201	MK/P/2019/0894	T1
Again Life Italia Srl	A 61K 31/202	MK/P/2019/0894	T1
Again Life Italia Srl	A 61K 45/06	MK/P/2019/0894	T1
Again Life Italia Srl	A 61K 9/08	MK/P/2019/0894	T1
Again Life Italia Srl	A 61P 29/00	MK/P/2019/0894	T1
Again Life Italia Srl	A 61P 17/00	MK/P/2019/0894	T1
Again Life Italia Srl	A 61P 19/00	MK/P/2019/0894	T1
Again Life Italia Srl	A 61P 25/00	MK/P/2019/0894	T1



Again Life Italia Srl	A 61P 27/00	MK/P/2019/0894	T1
Again Life Italia Srl	A 61K 9/14	MK/P/2019/0894	T1
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/113	MK/P/2021/0001	T1
Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited	A 61K 31/20	MK/P/2020/0797	T1
Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited	A 61K 31/202	MK/P/2020/0797	T1
Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited	A 61K 31/232	MK/P/2020/0797	T1
Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited	A 61P 11/00	MK/P/2020/0797	T1
Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited	A 61K 9/48	MK/P/2020/0797	T1
Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited	A 61P 1/16	MK/P/2020/0797	T1
Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited	A 61K 45/06	MK/P/2020/0797	T1
Array Technologies, Inc.	F 16B 5/06	MK/P/2019/0896	T1
Array Technologies, Inc.	F 16B 2/02	MK/P/2019/0896	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61K 47/12	MK/P/2021/0028	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61P 13/10	MK/P/2021/0028	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61K 47/38	MK/P/2021/0028	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61K 47/34	MK/P/2021/0028	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61K 47/32	MK/P/2021/0028	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61K 47/26	MK/P/2021/0028	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61K 31/426	MK/P/2021/0028	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61K 47/02	MK/P/2021/0028	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61K 47/10	MK/P/2021/0028	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61P 3/10	MK/P/2021/0028	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61K 47/14	MK/P/2021/0028	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61K 47/18	MK/P/2021/0028	T1
Astellas Pharma Inc.	A 61K 47/22	MK/P/2021/0028	T1
Astrazeneca AB	C 07D 487/04	MK/P/2020/0570	T1
Astrazeneca AB	C 07D 471/04	MK/P/2020/0570	T1
Astrazeneca AB	C 07D 417/14	MK/P/2020/0570	T1
Astrazeneca AB	A 61P 11/06	MK/P/2020/0570	T1
Astrazeneca AB	A 61P 11/00	MK/P/2020/0570	T1
Astrazeneca AB	A 61K 31/4439	MK/P/2020/0570	T1
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.	A 61K 31/416	MK/P/2019/0899	T1
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.	C 07D 231/54	MK/P/2019/0899	T1
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.	A 61P 9/00	MK/P/2019/0899	T1
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.	A 61P 3/10	MK/P/2019/0899	T1
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.	A 61P 13/00	MK/P/2019/0899	T1
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.	C 07D 401/12	MK/P/2019/0899	T1
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.	A 61K 31/435	MK/P/2019/0899	T1
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.	A 61P 31/10	MK/P/2020/0408	T1
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.	A 61K 45/06	MK/P/2020/0408	T1
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.	A 61K 31/4196	MK/P/2020/0408	T1



Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.	A 61K 31/4174	MK/P/2020/0408	T1
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.	A 61K 31/416	MK/P/2020/0408	T1
B.R.A.H.M.S GmbH	G 01N 33/74	MK/P/2019/0873	T1
BASF Corporation	B 01D 53/92	MK/P/2019/0885	T1
BASF Corporation	B 01D 53/94	MK/P/2019/0885	T1
BASF Corporation	F 01N 3/033	MK/P/2019/0885	T1
BASF Corporation	F 01N 3/08	MK/P/2019/0885	T1
BASF Corporation	F 01N 3/20	MK/P/2019/0885	T1
Biogen MA Inc.	C 07D 413/12	MK/P/2020/0407	T1
Biogen MA Inc.	C 07D 403/12	MK/P/2020/0407	T1
Biogen MA Inc.	C 07D 249/08	MK/P/2020/0407	T1
Biogen MA Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2020/0407	T1
Biogen MA Inc.	A 61P 25/00	MK/P/2020/0407	T1
Biogen MA Inc.	A 61K 31/4196	MK/P/2020/0407	T1
Biogen MA Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2020/0418	T1
Biogen MA Inc.	G 01N 33/566	MK/P/2020/0418	T1
Biogen MA Inc.	G 01N 33/68	MK/P/2020/0418	T1
Biogen MA Inc.	A 61K 39/00	MK/P/2020/0418	T1
Biogen MA Inc.	A 61K 39/395	MK/P/2020/0418	T1
Biohaven Therapeutics Ltd.	A 61K 9/20	MK/P/2019/0891	T1
Biohaven Therapeutics Ltd.	A 61K 9/00	MK/P/2019/0891	T1
Biohaven Therapeutics Ltd.	A 61K 31/428	MK/P/2019/0891	T1
Biohaven Therapeutics Ltd.	A 61K 9/08	MK/P/2019/0891	T1
Bluebird Bio, Inc.	A 61K 35/12	MK/P/2020/0401	T1
Bluebird Bio, Inc.	C 12N 7/00	MK/P/2020/0401	T1
Bluebird Bio, Inc.	C 12N 5/16	MK/P/2020/0401	T1
Bluebird Bio, Inc.	C 12N 15/86	MK/P/2020/0401	T1
Bluebird Bio, Inc.	A 61K 38/17	MK/P/2020/0401	T1
Bochumer Eisenhütte Heintzmann GmbH & Co. Bau- und Beteiligungs-KG	E 01F 15/04	MK/P/2020/0409	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 13/00	MK/P/2019/0847	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/4439	MK/P/2019/0847	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 9/00	MK/P/2019/0847	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 401/14	MK/P/2019/0847	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 3/00	MK/P/2019/0847	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 25/00	MK/P/2019/0847	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/439	MK/P/2019/0880	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 11/00	MK/P/2019/0880	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 471/10	MK/P/2019/0880	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07D 491/10	MK/P/2019/0880	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/155	MK/P/2020/0425	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/341	MK/P/2020/0425	T1



Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/522	MK/P/2020/0425	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61P 3/10	MK/P/2020/0425	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	A 61K 31/7048	MK/P/2020/0425	T1
British American Tobacco (Investments) Limited	A 24B 15/18	MK/P/2020/0790	T1
British American Tobacco (Investments) Limited	A 24B 3/12	MK/P/2020/0790	T1
British American Tobacco (Investments) Limited	A 24B 3/04	MK/P/2020/0790	T1
British American Tobacco (Investments) Limited	A 24B 3/18	MK/P/2020/0790	T1
CSP Technologies, Inc.	B 65D 25/14	MK/P/2020/0799	T1
CSP Technologies, Inc.	B 65B 25/00	MK/P/2020/0799	T1
CSP Technologies, Inc.	B 65B 55/18	MK/P/2020/0799	T1
CSP Technologies, Inc.	A 01P 1/00	MK/P/2020/0799	T1
CSP Technologies, Inc.	A 01N 59/00	MK/P/2020/0799	T1
CSP Technologies, Inc.	B 65D 85/72	MK/P/2020/0799	T1
Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 9/04	MK/P/2019/0843	T1
Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 31/18	MK/P/2019/0843	T1
Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 307/64	MK/P/2019/0843	T1
Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc.	C 07C 317/14	MK/P/2019/0843	T1
CeMM-Forschungszeentrum für Molekulare Medizin GmbH	A 61P 5/48	MK/P/2019/0846	T1
CeMM-Forschungszeentrum für Molekulare Medizin GmbH	A 61P 3/10	MK/P/2019/0846	T1
CeMM-Forschungszeentrum für Molekulare Medizin GmbH	A 61K 31/366	MK/P/2019/0846	T1
CeMM-Forschungszeentrum für Molekulare Medizin GmbH	A 61K 31/357	MK/P/2019/0846	T1
CeMM-Forschungszeentrum für Molekulare Medizin GmbH	C 12N 5/071	MK/P/2019/0846	T1
Coherus Biosciences, Inc.	A 61K 39/00	MK/P/2020/0197	T1
Convergence Pharmaceuticals Limited	A 61P 25/02	MK/P/2019/0892	T1
Convergence Pharmaceuticals Limited	C 12Q 1/68	MK/P/2019/0892	T1
Convergence Pharmaceuticals Limited	A 61K 31/401	MK/P/2019/0892	T1
Convergence Pharmaceuticals Limited	A 61P 29/00	MK/P/2019/0892	T1
Cytokinetics, Inc.	C 07D 213/75	MK/P/2019/0872	T1
Cytokinetics, Inc.	A 61P 9/00	MK/P/2019/0872	T1
Cytokinetics, Inc.	A 61K 31/444	MK/P/2019/0872	T1
Cytokinetics, Inc.	A 61P 9/04	MK/P/2021/0009	T1
Cytokinetics, Inc.	A 61K 9/20	MK/P/2021/0009	T1
Cytokinetics, Inc.	A 61K 31/496	MK/P/2021/0009	T1
Cytokinetics, Inc.	C 07D 213/75	MK/P/2021/0009	T1
DJO, LLC	A 61F 5/01	MK/P/2020/0417	T1
Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co.,Ltd.	C 01G 25/00	MK/P/2019/0879	T1
Daiichi Kigenso Kagaku Kogyo Co.,Ltd.	C 01G 25/02	MK/P/2019/0879	T1
Deciphera Pharmaceuticals, LLC	A 61K 31/4375	MK/P/2020/0406	T1
Deciphera Pharmaceuticals, LLC	A 61P 35/00	MK/P/2020/0406	T1
Deutsches Krebsforschungszentrum	A 61K 43/00	MK/P/2020/0237	T1
Deutsches Krebsforschungszentrum	C 07K 16/30	MK/P/2020/0237	T1



Deutsches Krebsforschungszentrum	A 61P 35/00	MK/P/2020/0237	T1
Dompé farmaceutici S.p.A.	C 07D 285/04	MK/P/2020/0795	T1
Dompé farmaceutici S.p.A.	C 07D 285/135	MK/P/2020/0795	T1
Dompé farmaceutici S.p.A.	C 07C 311/21	MK/P/2020/0795	T1
Dompé farmaceutici S.p.A.	A 61P 3/00	MK/P/2020/0795	T1
Dompé farmaceutici S.p.A.	C 07D 263/50	MK/P/2020/0795	T1
Dompé farmaceutici S.p.A.	C 07D 231/42	MK/P/2020/0795	T1
Dompé farmaceutici S.p.A.	C 07C 311/51	MK/P/2020/0795	T1
Dompé farmaceutici S.p.A.	C 07D 311/16	MK/P/2020/0795	T1
ETH Zürich	A 61L 27/36	MK/P/2020/0572	T1
ETH Zürich	A 61L 27/26	MK/P/2020/0572	T1
ETH Zürich	A 61L 27/52	MK/P/2020/0572	T1
ETH Zürich	A 61L 27/54	MK/P/2020/0572	T1
ETH Zürich	A 61L 27/46	MK/P/2020/0572	T1
ETH Zürich	A 61L 27/38	MK/P/2020/0572	T1
Edgemont Pharmaceuticals LLC	A 61P 25/24	MK/P/2021/0027	T1
Edgemont Pharmaceuticals LLC	A 61K 9/50	MK/P/2021/0027	T1
Edgemont Pharmaceuticals LLC	A 61K 9/16	MK/P/2021/0027	T1
Edgemont Pharmaceuticals LLC	A 61K 31/5513	MK/P/2021/0027	T1
Edgemont Pharmaceuticals LLC	A 61P 25/22	MK/P/2021/0027	T1
Egis Gyógyszergyár Zrt.	A 61K 47/32	MK/P/2021/0033	T1
Egis Gyógyszergyár Zrt.	A 61K 31/415	MK/P/2021/0033	T1
Egis Gyógyszergyár Zrt.	A 61K 9/00	MK/P/2021/0033	T1
FONDITAL S.p.A.	F 28D 1/053	MK/P/2019/0890	T1
FONDITAL S.p.A.	F 28D 21/00	MK/P/2019/0890	T1
FONDITAL S.p.A.	F 28F 9/18	MK/P/2019/0890	T1
FONDITAL S.p.A.	F 28F 9/02	MK/P/2019/0890	T1
FONDITAL S.p.A.	F 28F 9/16	MK/P/2019/0890	T1
FONDITAL S.p.A.	F 28F 21/08	MK/P/2019/0890	T1
Genesis Pharma SA	A 61K 38/26	MK/P/2020/0432	T1
Genesis Pharma SA	A 61K 38/13	MK/P/2020/0432	T1
Genesis Pharma SA	A 61P 9/10	MK/P/2020/0432	T1
GlaxoSmithKline Biologicals SA	A 61K 39/095	MK/P/2020/0422	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/41	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/416	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/437	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/4406	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/445	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/47	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/4985	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61P 7/06	MK/P/2020/0405	T1



Global Blood Therapeutics, Inc.	C 07C 65/21	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	C 07C 65/30	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	C 07C 69/76	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	C 07D 213/80	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	C 07D 215/14	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	C 07D 231/56	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	C 07D 401/04	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/235	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/192	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/11	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 01N 35/00	MK/P/2020/0405	T1
Global Blood Therapeutics, Inc.	A 61K 31/4439	MK/P/2020/0405	T1
HEION GmbH	B 01J 19/00	MK/P/2020/0796	T1
HEION GmbH	B 01J 4/00	MK/P/2020/0796	T1
Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH	E 04B 5/32	MK/P/2021/0024	T1
Helsinn Healthcare SA	A 61P 35/00	MK/P/2019/0893	T1
Helsinn Healthcare SA	A 61K 31/454	MK/P/2019/0893	T1
Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg	A 61K 9/28	MK/P/2019/0876	T1
Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg	A 61K 9/48	MK/P/2019/0876	T1
Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg	A 61K 9/20	MK/P/2019/0876	T1
Hennig Arzneimittel GmbH&Co. Kg	A 61K 9/16	MK/P/2019/0876	T1
ID Pharma Co., Ltd.	A 61K 38/37	MK/P/2020/0413	T1
ID Pharma Co., Ltd.	A 61K 48/00	MK/P/2020/0413	T1
ID Pharma Co., Ltd.	C 07K 14/47	MK/P/2020/0413	T1
ID Pharma Co., Ltd.	C 07K 14/755	MK/P/2020/0413	T1
ID Pharma Co., Ltd.	C 12N 15/86	MK/P/2020/0413	T1
INNOTIVE LTD	H 04N 19/91	MK/P/2020/0765	T1
INNOTIVE LTD	H 04N 19/70	MK/P/2020/0765	T1
INNOTIVE LTD	H 04N 19/593	MK/P/2020/0765	T1
INNOTIVE LTD	H 04N 19/176	MK/P/2020/0765	T1
INNOTIVE LTD	H 04N 19/105	MK/P/2020/0765	T1
INNOTIVE LTD	H 04N 19/11	MK/P/2020/0765	T1
INNOTIVE LTD	H 04N 19/157	MK/P/2020/0765	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61P 35/00	MK/P/2020/0426	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 39/00	MK/P/2020/0426	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 38/16	MK/P/2020/0426	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 38/08	MK/P/2020/0426	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61P 35/00	MK/P/2020/0428	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 39/00	MK/P/2020/0428	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 38/08	MK/P/2020/0428	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 38/16	MK/P/2020/0428	T1



Immatics Biotechnologies Gmbh	A 61K 38/16	MK/P/2020/0435	T1
Immatics Biotechnologies Gmbh	A 61K 39/08	MK/P/2020/0435	T1
Immatics Biotechnologies Gmbh	A 61P 35/00	MK/P/2020/0435	T1
Immatics Biotechnologies Gmbh	A 61K 38/08	MK/P/2020/0435	T1
Innate Pharma	A 61P 35/00	MK/P/2020/0789	T1
Innate Pharma	A 61K 39/395	MK/P/2020/0789	T1
Innate Pharma	A 61K 39/00	MK/P/2020/0789	T1
Innate Pharma	C 07K 16/28	MK/P/2020/0789	T1
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology	A 61K 39/12	MK/P/2020/0732	T1
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology	A 61K 39/295	MK/P/2020/0732	T1
IntraBio Ltd	A 61P 25/00	MK/P/2021/0030	T1
IntraBio Ltd	A 61K 31/13	MK/P/2021/0030	T1
IntraBio Ltd	A 61K 31/198	MK/P/2021/0031	T1
IntraBio Ltd	A 61P 25/06	MK/P/2021/0031	T1
Janssen Biotech, Inc.	C 07K 16/44	MK/P/2019/0888	T1
Janssen Biotech, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2019/0888	T1
Janssen Biotech, Inc.	C 07K 16/24	MK/P/2019/0888	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61K 39/395	MK/P/2019/0888	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61K 39/00	MK/P/2019/0888	T1
Janssen Biotech, Inc.	A 61K 38/01	MK/P/2019/0888	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 495/16	MK/P/2020/0569	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 519/00	MK/P/2020/0569	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 35/00	MK/P/2020/0569	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 19/00	MK/P/2020/0569	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61K 31/519	MK/P/2020/0569	T1
Janssen Pharmaceutica NV	A 61P 37/00	MK/P/2020/0569	T1
Janssen Sciences Ireland Unlimited Company	C 07D 403/12	MK/P/2021/0018	T1
Janssen Sciences Ireland Unlimited Company	C 07D 403/04	MK/P/2021/0018	T1
Janssen Sciences Ireland Unlimited Company	A 61P 31/16	MK/P/2021/0018	T1
Janssen Sciences Ireland Unlimited Company	A 61K 31/437	MK/P/2021/0018	T1
Janssen Sciences Ireland Unlimited Company	C 07D 471/04	MK/P/2021/0018	T1
Janssen Sciences Ireland Unlimited Company	C 07D 495/04	MK/P/2021/0018	T1
Janssen Sciences Ireland Unlimited Company	C 07D 487/04	MK/P/2021/0018	T1
Janssen Vaccines & Prevention B.V.	A 61K 39/12	MK/P/2021/0017	T1
Janssen Vaccines & Prevention B.V.	A 61K 35/12	MK/P/2021/0017	T1
Janssen Vaccines & Prevention B.V.	C 07K 14/005	MK/P/2021/0017	T1
Johnson Matthey Public Limited Company	C 10L 1/00	MK/P/2020/0575	T1
Johnson Matthey Public Limited Company	C 10L 1/30	MK/P/2020/0575	T1
Juno Therapeutics, Inc.	C 12N 7/00	MK/P/2020/0553	T1
Juno Therapeutics, Inc.	C 12N 15/87	MK/P/2020/0553	T1
Juno Therapeutics, Inc.	C 12M 3/00	MK/P/2020/0553	T1



KING'S COLLEGE LONDON	A 61K 31/663	MK/P/2020/0697	T1
KING'S COLLEGE LONDON	A 61K 31/704	MK/P/2020/0697	T1
KING'S COLLEGE LONDON	A 61K 38/20	MK/P/2020/0697	T1
KING'S COLLEGE LONDON	A 61K 39/00	MK/P/2020/0697	T1
KING'S COLLEGE LONDON	A 61K 9/127	MK/P/2020/0697	T1
KING'S COLLEGE LONDON	A 61K 45/06	MK/P/2020/0697	T1
Katholieke Universiteit Leuven	A 01N 27/00	MK/P/2020/0757	T1
Katholieke Universiteit Leuven	A 01P 7/04	MK/P/2020/0757	T1
Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies	A 61P 37/00	MK/P/2020/0585	T1
Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies	A 61K 31/519	MK/P/2020/0585	T1
Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies	A 61K 39/395	MK/P/2020/0585	T1
Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies	A 61K 45/06	MK/P/2020/0585	T1
Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies	A 61P 35/00	MK/P/2020/0585	T1
Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies	C 07K 16/28	MK/P/2020/0585	T1
Les Laboratoires Servier	A 61P 9/00	MK/P/2020/0424	T1
Les Laboratoires Servier	A 61K 31/7048	MK/P/2020/0424	T1
Les Laboratoires Servier	A 61K 47/36	MK/P/2020/0424	T1
Les Laboratoires Servier	A 61K 9/00	MK/P/2020/0424	T1
Les Laboratoires Servier	A 61K 9/10	MK/P/2020/0424	T1
Loxo Oncology, Inc.	C 07D 413/06	MK/P/2020/0772	T1
Loxo Oncology, Inc.	C 07D 405/14	MK/P/2020/0772	T1
Loxo Oncology, Inc.	C 07D 405/08	MK/P/2020/0772	T1
Loxo Oncology, Inc.	C 07D 405/06	MK/P/2020/0772	T1
Loxo Oncology, Inc.	C 07D 405/04	MK/P/2020/0772	T1
Loxo Oncology, Inc.	C 07D 403/04	MK/P/2020/0772	T1
Loxo Oncology, Inc.	C 07D 401/06	MK/P/2020/0772	T1
Loxo Oncology, Inc.	C 07D 401/04	MK/P/2020/0772	T1
Loxo Oncology, Inc.	C 07D 231/14	MK/P/2020/0772	T1
Loxo Oncology, Inc.	A 61P 35/00	MK/P/2020/0772	T1
Loxo Oncology, Inc.	A 61K 31/415	MK/P/2020/0772	T1
Loxo Oncology, Inc.	A 61K 31/4155	MK/P/2020/0772	T1
MacroGenics, Inc.	C 07K 16/46	MK/P/2021/0010	T1
MacroGenics, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2021/0010	T1
Massachusetts Eye & Ear Infirmary	C 12N 15/113	MK/P/2020/0583	T1
Massachusetts Eye & Ear Infirmary	C 12N 15/90	MK/P/2020/0583	T1
Massachusetts Eye & Ear Infirmary	A 61K 9/00	MK/P/2020/0583	T1
Massachusetts Eye & Ear Infirmary	A 61K 48/00	MK/P/2020/0583	T1
Medimmune Limited	A 61P 25/28	MK/P/2020/0427	T1
Medimmune Limited	C 07K 16/18	MK/P/2020/0427	T1
Menarini Silicon Biosystems S.p.A.	G 01N 33/74	MK/P/2020/0391	T1
Menarini Silicon Biosystems S.p.A.	G 01N 33/543	MK/P/2020/0391	T1



Menarini Silicon Biosystems S.p.A.	G 01N 33/574	МК/Р/2020/0391	T1
Merck Patent GmbH	C 07K 16/32	МК/Р/2019/0878	T1
Merck Patent GmbH	C 07K 16/30	МК/Р/2019/0878	T1
Merck Patent GmbH	C 07K 16/28	МК/Р/2019/0878	T1
Merck Patent GmbH	A 61K 38/00	МК/Р/2019/0878	T1
Merck Patent GmbH	C 12N 9/16	МК/Р/2019/0878	T1
Merck Patent GmbH	C 07K 16/46	МК/Р/2019/0878	T1
Merck Patent GmbH	C 07K 14/705	МК/Р/2019/0878	T1
Merck Patent GmbH	C 07K 16/28	МК/Р/2020/0786	T1
Merck Patent GmbH	A 61K 39/395	МК/Р/2020/0786	T1
Messer Austria GmbH	C 01B 3/38	МК/Р/2021/0002	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61K 31/405	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61Q 19/08	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61K 38/48	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61K 47/02	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61K 47/18	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61K 47/26	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61K 8/19	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61K 8/39	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61K 8/49	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61K 8/66	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61K 9/00	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61P 13/00	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61P 19/00	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61P 19/02	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61P 25/00	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61P 27/02	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61P 29/00	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61P 5/00	МК/Р/2021/0003	T1
Nestlé Skin Health SA	A 61K 31/506	МК/Р/2021/0003	T1
New Gluten World S.r.l.	A 21D 13/06	МК/Р/2019/0881	T1
New Gluten World S.r.l.	A 23B 9/04	МК/Р/2019/0881	T1
New Gluten World S.r.l.	A 23L 3/3463	МК/Р/2019/0881	T1
New Gluten World S.r.l.	A 23L 3/3472	МК/Р/2019/0881	T1
New Gluten World S.r.l.	A 23L 5/20	МК/Р/2019/0881	T1
New Gluten World S.r.l.	C 12C 1/02	МК/Р/2019/0881	T1
Nicox S.A.	A 61K 31/5575	МК/Р/2021/0008	T1
Nicox S.A.	A 61P 27/06	МК/Р/2021/0008	T1
Nicox S.A.	A 61K 9/08	МК/Р/2021/0008	T1
Nicox S.A.	A 61K 9/00	МК/Р/2021/0008	T1
Nicox S.A.	A 61K 47/14	МК/Р/2021/0008	T1



Novartis AG	A 61P 37/00	MK/P/2020/0416	T1
Novartis AG	A 61K 45/06	MK/P/2020/0416	T1
Novartis AG	A 61K 31/519	MK/P/2020/0416	T1
Novartis AG	A 61K 39/395	MK/P/2020/0430	T1
Novartis AG	C 07K 16/24	MK/P/2020/0430	T1
Novartis AG	G 01N 33/50	MK/P/2020/0430	T1
Novomatic AG	A 63F 5/00	MK/P/2019/0886	T1
Novomatic AG	G 07F 17/32	MK/P/2019/0886	T1
Novomer, Inc.	C 08L 69/00	MK/P/2019/0874	T1
PAPADOPOULOS, Georgios	B 65F 1/14	MK/P/2020/0788	T1
Piech, Gregor Anton	B 65D 17/40	MK/P/2019/0895	T1
Piech, Gregor Anton	B 65D 17/50	MK/P/2019/0895	T1
Piech, Gregor Anton	B 65D 17/00	MK/P/2020/0165	T1
Piech, Gregor Anton	B 65D 17/00	MK/P/2020/0402	T1
Plastika Kritis S.A.	B 32B 27/34	MK/P/2020/0791	T1
Plastika Kritis S.A.	B 32B 7/06	MK/P/2020/0791	T1
Plastika Kritis S.A.	B 32B 27/32	MK/P/2020/0791	T1
Plastika Kritis S.A.	B 32B 27/30	MK/P/2020/0791	T1
Plastika Kritis S.A.	B 32B 27/08	MK/P/2020/0791	T1
Plastika Kritis S.A.	A 01G 9/14	MK/P/2020/0791	T1
Plastika Kritis S.A.	A 01F 25/13	MK/P/2020/0791	T1
Plastika Kritis S.A.	B 32B 33/00	MK/P/2020/0791	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 39/00	MK/P/2020/0414	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61P 35/02	MK/P/2020/0414	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/28	MK/P/2020/0414	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	G 01N 33/50	MK/P/2020/0414	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 61K 39/395	MK/P/2020/0798	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/22	MK/P/2020/0798	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 12N 15/85	MK/P/2021/0006	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027	MK/P/2021/0006	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/00	MK/P/2021/0006	T1
ReproPharm Vet	A 61P 15/08	MK/P/2020/0421	T1
ReproPharm Vet	C 07K 16/26	MK/P/2020/0421	T1
SGL Carbon SE	C 04B 35/645	MK/P/2020/0543	T1
SGL Carbon SE	C 04B 37/02	MK/P/2020/0543	T1
Sage Therapeutics, Inc.	A 61P 25/08	MK/P/2019/0871	T1
Sage Therapeutics, Inc.	A 61P 25/00	MK/P/2019/0871	T1
Sage Therapeutics, Inc.	A 61K 31/57	MK/P/2019/0871	T1
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/96	MK/P/2019/0844	T1
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/70	MK/P/2019/0844	T1
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/176	MK/P/2019/0844	T1



Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/147	MK/P/2019/0844	T1
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/105	MK/P/2019/0844	T1
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/139	MK/P/2019/0844	T1
Staszór, Roman	F 03D 1/04	MK/P/2019/0889	T1
Swedish Match North Europe AB	B 65B 29/00	MK/P/2020/0410	T1
Swedish Match North Europe AB	B 65B 51/22	MK/P/2020/0410	T1
Swedish Match North Europe AB	B 65B 51/26	MK/P/2020/0410	T1
Swedish Match North Europe AB	B 65B 51/30	MK/P/2020/0410	T1
Swedish Match North Europe AB	B 65B 9/10	MK/P/2020/0410	T1
Swedish Match North Europe AB	A 24B 13/00	MK/P/2020/0410	T1
Swedish Match North Europe AB	B 29C 65/00	MK/P/2020/0410	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität	C 12N 15/67	MK/P/2019/0882	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	A 61K 39/395	MK/P/2019/0898	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	A 61K 45/06	MK/P/2019/0898	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	A 61K 51/10	MK/P/2019/0898	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	A 61P 35/00	MK/P/2019/0898	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	C 07K 16/18	MK/P/2019/0898	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	C 07K 16/30	MK/P/2019/0898	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	C 12N 5/12	MK/P/2019/0898	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	A 61K 39/00	MK/P/2019/0898	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	C 07K 16/28	MK/P/2019/0898	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	G 01N 33/53	MK/P/2020/0787	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	G 01N 33/68	MK/P/2020/0787	T1
TRON - Translationale Onkologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- Universität Mainz gemeinnützige GmbH	G 01N 33/50	MK/P/2020/0787	T1
Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.	A 61K 31/4745	MK/P/2020/0794	T1
Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.	A 61P 43/00	MK/P/2020/0794	T1
Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.	A 61P 35/00	MK/P/2020/0794	T1
Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.	A 61K 31/7072	MK/P/2020/0794	T1
Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.	A 61K 31/506	MK/P/2020/0794	T1
The Regents of the University of California	A 61K 31/7084	MK/P/2019/0900	T1
The Regents of the University of California	C 07H 21/02	MK/P/2019/0900	T1
The Regents of the University of California	A 61P 37/02	MK/P/2019/0900	T1
The Scripps Research Institute	A 61P 25/00	MK/P/2020/0577	T1
The Scripps Research Institute	A 61P 11/00	MK/P/2020/0577	T1
The Scripps Research Institute	A 61K 31/4245	MK/P/2020/0577	T1
The Scripps Research Institute	A 61P 37/06	MK/P/2020/0577	T1



The Scripps Research Institute	C 07D 271/06	MK/P/2020/0577	T1
The University of Kansas	A 61P 25/02	MK/P/2019/0884	T1
The University of Kansas	C 07H 15/203	MK/P/2019/0884	T1
The University of Kansas	A 61P 25/28	MK/P/2019/0884	T1
Theravance Biopharma R&D IP, LLC	A 61P 9/12	MK/P/2021/0020	T1
Theravance Biopharma R&D IP, LLC	A 61K 31/421	MK/P/2021/0020	T1
Theravance Biopharma R&D IP, LLC	C 07D 263/34	MK/P/2021/0020	T1
Vakzine Projekt Management GmbH	A 61K 39/04	MK/P/2021/0029	T1
Vakzine Projekt Management GmbH	A 61P 13/10	MK/P/2021/0029	T1
Vakzine Projekt Management GmbH	A 61P 35/00	MK/P/2021/0029	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61P 11/00	MK/P/2021/0019	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61K 9/10	MK/P/2021/0019	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	A 61K 31/404	MK/P/2021/0019	T1
Vertex Pharmaceuticals Incorporated	C 07D 405/12	MK/P/2021/0019	T1
Voom, LLC	A 61P 27/02	MK/P/2019/0883	T1
Voom, LLC	A 61K 31/137	MK/P/2019/0883	T1
Voom, LLC	A 61K 31/00	MK/P/2019/0883	T1
Voom, LLC	A 61K 31/4174	MK/P/2019/0883	T1
WestfalenWIND IT GmbH & Co. KG	H 02J 3/38	MK/P/2020/0766	T1
Yamaguchi University	A 61K 35/26	MK/P/2019/0845	T1
Yamaguchi University	A 61K 35/76	MK/P/2019/0845	T1
Yamaguchi University	A 61P 35/00	MK/P/2019/0845	T1
Yamaguchi University	C 07K 14/47	MK/P/2019/0845	T1
Yamaguchi University	C 07K 14/54	MK/P/2019/0845	T1
Yamaguchi University	C 07K 19/00	MK/P/2019/0845	T1
Yamaguchi University	C 12N 5/10	MK/P/2019/0845	T1
Yamaguchi University	C 12N 15/00	MK/P/2019/0845	T1
Yamaguchi University	C 12N 15/09	MK/P/2019/0845	T1
Yunteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi	D 02G 3/34	MK/P/2019/0887	T1
Yunteks Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi	D 04D 7/02	MK/P/2019/0887	T1
Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd.	H 01L 23/051	MK/P/2020/0403	T1
Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd.	H 01L 29/06	MK/P/2020/0403	T1
Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd.	H 01L 29/08	MK/P/2020/0403	T1
Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd.	H 01L 29/417	MK/P/2020/0403	T1
Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd.	H 01L 29/739	MK/P/2020/0403	T1
Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd.	H 01L 29/66	MK/P/2020/0403	T1
Zoetis Services LLC	C 07K 16/24	MK/P/2020/0793	T1
Zoetis Services LLC	G 01N 33/53	MK/P/2020/0793	T1
immatics biotechnologies GmbH	C 07K 14/47	MK/P/2020/0573	T1





ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / APLIKIMET PËR MARKA TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Intelektuale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID*(standart WIPO ST.60):

- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Датум на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (442) Датум на објавување на пријавата / Data e publikimit të aplikimit
- (300) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (731) Подносител: име и адреса / Emri dhe adresa e pronarit të së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësuesi juridik
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои / Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка / Marka tregtare individuale/kolektive
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Nice) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6) / Kualifikimi ndërkombëtar i elementeve figuratie të markave (Kualifikimi i Vienës (6))

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(210) **TM 2019/1379** (220) 12/12/2019
(442) 28/02/2021
(731) **СЕРВИС ТЕРМО КИНГ ДООЕЛ ул.**
Востаничка бр. 21, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) сина, црвена, бела
(531)
26.11.00;27.05.00;27.05.25;29.01.01;29.01.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, готвење, ладење,
сушење, вентилација, снабдување со вода
и за санитарна намена (воздушни завеси)

(210) **TM 2020/76** (220) 03/02/2020
(442) 28/02/2021
(300) 018103376 02/08/2019 ЕМ
(731) **Mastercard International**
Incorporated 2000 Purchase Street,
Purchase, New York 10577, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) црвена, портокалова, сива
(531) 27.05.11;27.05.22
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерска хардверска и
софтверска платформа за овозможување
и управување со уплати, банкарство,
кредитни картички, дебитни картички,
платежни картички, услуги за машини со
автоматско одговарање, наснимена
вредност, електронски трансфер на
парични средства, електронски плаќања,
електронска обработка и пренос на
податоци за платени сметки, исплата на
готовина, верификација на трансакција,
распределба, авторизација и услуги за
срамнување, откривање на измама и
контрола, услуги за енкрипција и
надоместок по несреќи; компјутерски
софтвер и хардвер што ја овозможува
идентификацијата и автентикацијата на
уреди за комуникација во блиско поле
(NFC) и уреди за радио фреквентна
идентификација (RFID); компјутерски
хардвер и софтвер што содржи дигитален
паричник кој складира кориснички
информации на клиентите за пристап до
купони, ваучери, кодови од ваучери и
попусти кај трговците на мало и да добие
награди за лојалност и парични награди
што можат да се кредитираат на нивните
сметки; научни апарати и инструменти;
магнетни носачи на податоци, дискови за
снимање; механизми што работат на
монети или жетони за продажни машини;
регистар каси; опрема за обработка на
податоци; компјутери, компјутерски
хардвер, компјутерски софтвер и
компјутерски програми; телекомуникациски
и електрични апарати и инструменти,
имено, апарати за регистрирање, пренос и
репродукција на податоци вклучително
звук и слики; сметководствени машини;
апарати за регистрирање, пренос и
репродукција на податоци вклучително
звук и слики; поддржувачи за магнетно
снимање; апарати за следење,

управување и анализа на финансиски сметки преку глобална компјутерска мрежа; компјутерски хардвер и софтвер, особено за развој, одржување и користење на локални и широкопојасни компјутерски мрежи; системи за читање мемориски картички и системи за читање податоци во мемории вклучително мемории на интегрирани кола и мемории на банкарски картички; електронски публикации што се превземаат; апарати за печатење вклучително апарати за печатење за системи за обработка на податоци и финансиски трансакциски системи; машини со автоматско одговарање и готовина за банкарски утврдувања; уреди за енкодирање и декодирање; модеми; компјутерски хардвер и софтвер за овозможување платежни трансакции по електронски пат преку безжични мрежи, глобални компјутерски мрежи и/или мобилни телекомуникациски уреди; компјутерски хардвер и софтвер за енкрипција, енкрипциски клучеви, дигитални сертификати, дигитални потписи, софтвер за заштитено складирање податоци и повраток и пренос на доверливи информации за потрошувачите што ги користат поединци, банкарски и финансиски институции; компјутерски софтвер за автоматизирање на процес за автентикација на идентитет користејќи постоечка база на податоци во врска со издавањето и управувањето со дигитални сертификати што се користат за автентикација или енкрипција на дигитални комуникации, или автентикација на дигитален потпис во електронска трансакција или комуникација, преку интернет и други компјутерски мрежи; превземачки компјутерски програми и апликативен софтвер за мобилни телефони и други дигитални уреди што

овозможуваат корисниците да пристапат до купони, ваучери, ваучер кодови, намалувања, информации за споредби со цени, прегледи на производи, линкови до малопродажни вебстрани од други, и информации за попусти; софтверска апликација што се употребува во врска со безконтактни платежни терминали со цел да им се овозможи на трговците да прифаќаат безконтактни мобилни трговски трансакции, безконтактна презентација на акредитиви за лојалност, и безконтактно откупување на купони, попусти, намалувања, ваучери и специјални понуди; софтверска апликација што овозможува трговците да доставуваат купони, попусти, намалувања, ваучери и специјални понуди директно до мобилни телекомуникациски уреди на потрошувачи доставени преку безконтактни RFID или NFC комуникации; софтверска апликација што овозможува трговците да распоредуваат паметни постери во малопродажни и големопродажни места во продавници каде што потрошувачите ќе можат да ги допрат со нивните мобилни телекомуникациски уреди за да пристапат до купони, попусти, намалувања, ваучери и специјални понуди доставени по пат на безконтактни RFID или NFC комуникации; чипови со интегрирано коло за употреба во мобилни телефони и NFC и RFID уреди; магнетни енкодирани картички и картички што содржат чип со интегрирано коло (паметни картички); сигурносни енкодирани картички; картички енкодирани со сигурносни функции за автентикациски намени; картички енкодирани со сигурносни функции за идентификациски намени; картички импрегнирани со холограм; наплатни картички, банкарски картички, кредитни картички, дебитни картички, чип картички, картички со

наснимена вредност, картички за носење електронски податоци, платежни картички и платежни картички сите енкодирани; банкарски картички вклучително печатени банкарски картички и банкарски картички што користат магнетни мемории и мемории од интегрирани кола; читачи на картички; читачи на магнетно кодирани картички, картички со електронски носач на податоци, читачи на магнетно кодирани картички, читачи на картички со електронски носач на податоци, електронски уреди за енкрипција, компјутерски хардвер, компјутерски терминали, компјутерски софтвер за употреба во финансиските услуги, банкарството и телекомуникациските индустрии; компјутерски софтвер дизајниран да овозможи паметните картички да комуницираат со терминали и читачи; превземачки и претходно-вчитан софтвер што овозможува корисниците на пристапат до купони, попусти, намалувања, ваучери и специјални понуди онлајн преку вебстрани, со скенирање купони, попусти, намалувања, ваучери и специјални понуди од печатени материјали и со допирање на мобилни телефони и други мобилни уреди за NFC-овозможено печатење или постери и праќање вакви купони, попусти, намалувања, ваучери и специјални понуди до мобилни телефони и други мобилни телекомуникациски уреди за откуп на малопродажни или големопродажни локации; превземачки и претходно-вчитан софтвер што овозможува корисниците на пристапат до купони, попусти, намалувања, ваучери и специјални понуди онлајн преку вебстрани, со скенирање купони, попусти, намалувања, ваучери и специјални понуди од печатени материјали и со допирање на мобилни

телефони и други мобилни уреди за NFC-овозможено печатење или постери и праќање вакви купони, попусти, намалувања, ваучери и специјални понуди до мобилни телефони и други мобилни телекомуникациски уреди за откуп на виртуелни продажни места; компјутерски чипови вградени во телефони и други комуникациски уреди; телекомуникациска опрема; трансакциски терминали како место за продажба и компјутерски софтвер за пренесување, прикажување и складирање трансакциска, идентификациска и финансиска информација за користење во финансиските услуги, банкарството и телекомуникациските индустрии; радио фреквентни уреди за идентификација (транспондери); апарати за електронска верификација за верифицирање автентикација на наплатни картички, банкарски картички, кредитни картички, дебитни картички и платежни картички; машини што даваат готовина; компјутерски периферни уреди и електронски производи, имено машини за сметање, џебни уреди за планирање, мобилни телефони, мобилни телефонски рачни сетови, таблет компјутери, дигитални читачи и персонални дигитални асистенти (PDA) и аларми; компјутерски софтвер за обработка на електронски плаќања; компјутерски софтвер за биометриски системи за идентификација и автентикација за лица; компјутерски софтвер за енкрипција и заштита на интегритет на податоци и електронска комуникација преку компјутерски мрежи; компјутерски софтвер за имплементирање енкрипција, автентикација, контрола на пристап и други сигурносни карактеристики во компјутерски мрежи и преку надворешни конекции; компјутерски

софтвер за имплементирање сигурносна методологија што вклучува енкрипција на броеви на платежни катрички и сродни податоци и пренос преку компјутерски мрежи; кориснички упатства и водичи во електронски формат за сите од горенаведените дистрибуирани како единица со софтверот; компјутерски софтвер за употреба при анализа и известување на податоци од логови на огнен ѕид (firewall)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; деловни советодавни услуги; консултантски услуги за маркетинг; услуги за истражување на пазарот; обработка на податоци од областа на банкарство и плаќања; услуги за деловни информации од областа на аналитиката на податоци поврзани со маркетиншка демографија и следење на однесувањето на купување на потрошувачите; промоција на производи и услуги на други по пат на купони, попусти, реклами, награди и стимулација создадени во врска со користењето на кредитни и дебитни картички, електронски линкови до трговци и веб страни на продавници, и преку промотивни натпревари; промоција на производи и услуги на други преку дистрибуција на печатени материјали и рекламирања; услуги за промоција и рекламирање на културни евенти, хуманитарни евенти, концерти, спортски евенти, патувачки искуства, евенти на формални вечери, фестивали, шоуа за доделување награди, и специјални евенти на други; деловна администрација на програми за лојалност и награди; подготвување на извештаи за кориснички сметки; услуги за презентација на сметки; односи со јавност; здружување, во корист на другите, различни финансиски услуги во врска со обезбедување на кредитни картички и дебитни картички што

озможуваат на потрошувачите полесно да ги споредат и купат тие услуги, обезбедени онлајн, преку мрежи или други електронски средства; управување со компјутерски бази на податоци; обезбедување информации во врска со купување на производи и услуги онлајн преку интернет и други компјутерски мрежи; услуги за обработка и верификација на податоци; услуги за информации на клиентски профили и складирање податоци; управување со финансиски досиеа; информациски, советодавни и консултациски услуги поврзани со сите горенаведени услуги; услуги на именик и комерцијални информации; обезбедување услуги на комерцијални информации и информациски онлајн именик за лоцирање интернет и други адреси на компјутерски мрежи и демографски информации за субјекти, и обезбедување именик на организации, индивидуи, адреси, и ресурси достапни преку користење на интернет и други компјутерски мрежи; услуги за наплата; подготовка на прилагодени деловни извештаи за други; деловни услуги од природата на услуги управувани од инфраструктура на јавен клуч, имено, сигурносни услуги за апликациска и мрежна инфраструктура

кл. 36 финансиски услуги, имено банкарство, услуги за кредитни картички, услуги за дебитни картички, услуги за наплатни картички, услуги за при-пејд картички понудени преку картички со наснимена вредност, електронски кредитни и дебитни трансакции, услуги за плаќање и презентација на сметки, исплата на готовина, верификација на чекови, уновчување на чекови, услуги за машини со автоматско одговарање и пристап до депозит, услуги за

авторизација и срамнување на трансакции, помирување трансакции, управување со готовина, срамнување на консолидирани парични средства; финансиски услуги, имено обработка на консолидирани спорови, услуги за информации на клиентски профили и складирање податоци, и сродни услуги за префрлување, премин, срамнување/подмирување, и преместување на парични средства од областа на платежни картички, услуги за обработка на електронски плаќања, услуги за автентикација и верификација на платежни трансакции; финансиски услуги, имено услуги за вредносна размена, имено, безбедни електронски готовински трансакции и електронски готовински преноси, преку јавна компјутерска мрежа за овозможување на електронско тргување, електронски трансфер на парични средства, обезбедување финансиски информации, имено податоци и извештаи за кредитни и дебитни картички, управување со финансиски досиеа, услуги за електронски трансфер на парични средства и размена на валути, услуги за управување со финансиска проценка и ризик за други од областа на потрошувачки кредит; финансиски услуги, имено обезбедување услуги за обработка на финансиски информации и трансакции по електронски начини преку интернет и други компјутерски мрежи, и мониторинг на финансиски трансакции и процена на веројатност на измама преку повеќе-факторен систем на бодување, од областа на услуги за електронски трансфер на средства и обработка на плаќања; распространување финансиски информации преку глобална компјутерска мрежа, финансиски информации направени од компјутер со помош на

безбедна информациска компјутерска мрежа и советодавни услуги во врска со сите претходно споменати услуги; обезбедување финансиски услуги за поддршка на малопродажни услуги обезбедени преку мобилни телекомуникациски средства, имено, платежни услуги преку безжични уреди; обезбедување финансиски услуги за поддршка на малопродажни услуги обезбедени он-лајн, преку електронски мрежи; финансиски анализи и консултации; услуги за осигурување; финансиски работи, монетарни работи; финансиски услуги; банкарски и кредитни услуги; обезбедување услуги за кредитни картички, дебитни картички, наплатни картички и при-пејд картички со наснимена вредност; услуги за банкарство, плаќање, кредити, задолженија, наплата, исплата на готовина, пристап до влогови со наснимена вредност; услуги за плаќање сметки; услуги за кредитни картички, дебитни картички, наплатни картички, при-пејд картички и картички со наснимена вредност; услуги за верификација на чекови и уновчување на чекови; услуги за машини со автоматско одговарање; обработка на финансиски трансакции он-лајн преку компјутерска датотека или преку телекомуникации така и на самото место на продажба; услуги за обработка на финансиски трансакции што ги вршат носители на картички преку машини за автоматско одговарање; обезбедување податоци за салдо, влогови и повлекувања на парични средства кон носителите на картичките преку машини за автоматско одговарање; услуги за финансиско срамнување и финансиска авторизација во врска со обработката на финансиски платежни трансакции; услуги за патничко осигурување; издавање и откупување на

патнички чекови и патнички ваучери; услуги за автентикација на плаќачот; верификација на финансиски информации; одржување на финансиски досиеа; услуги за електронски трансфер на средства и размена на валути; услуги за плаќање од оддалечено место; услуги за електронски портмонеа со наснимена вредност, што обезбедуваат електронски трансфер на средства и валути, услуги за електронско плаќање, услуги за исплата на готовина, и услуги за авторизација и сравнување на трансакциите; обезбедување услуги за задолженија и кредити со помош на радио фреквентни уреди за идентификација (транспондер); обезбедување услуги за задолженија и кредити со помош на комуникациски и телекомуникациски уреди; услуги за верификација на чекови; услуги за издавање и исплата при што сите се однесуваат на патнички чекови и патнички ваучери; обезбедување финансиски услуги за поддршка на малопродажните услуги што се обезбедуваат преку мобилни телекомуникациски средства, вклучително и услуги за плаќање преку безжични уреди; обработка на кредитни и дебитни трансакции по телефонска и телекомуникациска врска; обезбедување финансиски услуги за поддршка на малопродажните услуги кои се обезбедени он-лајн, преку мрежи или други електронски начини со употреба на електронско дигитализирани информации; услуги за вредносна размена, имено, безбедна размена на вредности, вклучително и електронска готовина, преку компјутерски мрежи достапни преку паметни картички; услуги за плаќање сметки кои се обезбедуваат преку вебсајт; он-лајн банкарство; финансиски услуги кои се обезбедуваат преку телефон и со

помош на глобална компјутерска мрежа или интернет; обезбедување финансиски услуги со помош на глобална компјутерска мрежа или интернет; финансиски услуги, имено, обезбедување безkontakтни мобилни плаќања преку трговци на малопродажни, онлајн и големопродажни локации; финансиски услуги, имено, обезбедување дигитален паричник на облак што ги складира информациите за сметките на потрошувачите за пристап на купони, ваучери, ваучер кодови и попусти кај трговците на мало и да се добие лојалност или парична награда што може да се кредитира на нивните сметки преку системи за повраток на пари; услуги за недвижности; услуги за недвижен имот; проценка на недвижен имот; управување со инвестиции за недвижен имот; инвестициски услуги за недвижен имот; услуги за осигурување на недвижен имот; осигурување за сопственици на имот; услуги за осигурување кои се однесуваат на имот; финансирање за недвижен имот; посредување за недвижен имот; проценување недвижен имот; услуги на агенции за недвижен имот; вреднување недвижен имот; администрација со недвижен имот; администрација со финансиски работи кои се однесуваат на недвижен имот; обезбедување заеми за недвижен имот; финансиски услуги кои се однесуваат на развој на недвижен имот; услуги за финансиско посредување за недвижен имот; финансиски услуги кои се однесуваат на недвижен имот и згради; финансиски услуги за купување недвижен имот; организирање договори за заеми со гаранции од недвижен имот; организирање заедничка сопственост на недвижен имот; организирање на обезбедување финансиски средства за купување недвижен имот; помагање во стекнување

на и интереси врз недвижен имот;
 капитални инвестиции во недвижен имот;
 услуги за инвестиции во комерцијална сопственост; финансиски услуги кои се однесуваат на стекнување на имот;
 финансиски услуги кои се однесуваат на продажба на имот; финансиско вреднување на слободен имот;
 финансиско вреднување на имот кој е под закуп; организирање изнајмување на недвижен имот; организирање закуп на недвижен имот; лизинг на сопственост; лизинг на недвижен имот; лизинг на слободен имот; услуги за раководење со имот кои се однесуваат на трансакции со недвижен имот; вреднување на имот; управување со досиеа за сопствености; управување со сопствености; советодавни услуги кои се однесуваат на сопственост врз недвижен имот; советодавни услуги кои се однесуваат на вреднување на недвижен имот; советодавни услуги кои се однесуваат на корпоративен недвижен имот; услуги за компјутеризирани информации кои се однесуваат на недвижен имот; советодавни услуги кои се однесуваат на недвижен имот; обезбедување информации кои се однесуваат на недвижен имот; обезбедување информации кои се однесуваат на пазар на имоти; услуги за истражување кои се однесуваат на стекнување недвижен имот; услуги за истражување кои се однесуваат на селекција на недвижен имот; финансирање на хипотеки и претворање на имот во ликвидни средства; советодавни услуги што се однесуваат на решенија за плаќања, банкарство, кредитни картички, дебитни картички, платежни картички и услуги за машини со автоматско одговарање; обезбедување информации од компјутерски складирани

банки на податоци или преку интернет од областа на финансиски услуги;
 администрација и обработка на побарувања под проширена гаранција за автентикација, услуги за енкриптирање и сертификација што се користат за обезбедување безбедност во електронските трансакции и комуникации што се случуваат преку интернет и други компјутерски мрежи

кл. 38 обезбедување безбеден електронски пренос на податоци, информации и пораки преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување безбеден електронски пренос на податоци за платни и финансиски услуги преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување безбеден електронски пренос на податоци од природата на машински читливи кодови што се прикажани на екраните на мобилните уреди и се пренесуваат преку глобална мрежа за далечинска обработка на податоци, вклучително и интернетот; обезбедување повеќе-кориснички пристап до безбедна компјутеризирана информациска мрежа за трансфер и ширење на низа информации од областа на финансиските услуги; информативни, советодавни и консултантски услуги во врска со сите гореспоменати услуги; пренос на податоци преку употреба на електронска обработка на слика преку мобилна телефонска врска; електронска пошта, услуги за испраќање и примање пораки; услуги за емитирање; изнајмување временски пристап до компјутерска база на податоци; телекомуникациски услуги; мобилни телекомуникациски услуги; телекомуникациски услуги базирани на интернет; услуги за комуникација на податоци

кл. 42 научни и технолошки услуги и

истражувања и дизајн кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; дизајн, развој, одржување и ажурирање на компјутерски софтвер; обезбедување привремена употреба на не-превземачки софтвер и апликации за управување, лоцирање, активирање и одземање на автентикација и дигитални акредитиви на уреди за комуникација во блиско поле (NFC); дизајн, развој, одржување и ажурирање на компјутерски апликативен софтвер за мобилни дигитални уреди; дизајн, развој, одржување и ажурирање на превземачки компјутерски програми и апликативен софтвер за мобилни телефони и други дигитални уреди што овозможуваат корисниците да пристапат до купони, ваучери, ваучер кодови, намалувања, информации за споредби со цени, прегледи на производи, линкови до малопродажни вебстрани од други, и информации за попусти; дизајн, развој, одржување и ажурирање на превземачки компјутерски програми и апликативен софтвер што овозможува корисниците да пристапат до промотивни понуди за продажба и да добијат парични награди што можат да се кредитираат на нивната сметка преку системи за враќање пари; дизајн, развој, одржување и ажурирање на превземачки компјутерски програми и апликативен софтвер што овозможува корисниците да пристапат до промотивни понуди за продажба и да добијат парични награди што можат да се кредитираат на нивната сметка; консултациски услуги за компјутерски хардвер и софтвер; компјутерско програмирање; поддршка и консултациски услуги за управување со компјутерски системи, бази на податоци и апликации; услуги на добавувач на апликациски услуги (ASP), добавувач на

апликативен софтвер (ASP) што содржи софтвер за примање, пренос и прикажување ваучери, купони, ваучер кодови, специјални понуди, прегледи, информации за производи, информации за споредба на цени, линкови до вебстрани, и примање и пренос на податоци за купување на производи и услуги; добавувач на апликациски услуги што содржат софтвер за обезбедување на потрошувачите со информации во врска со попусти, ваучери и специјални понуди за производи и услуги од други; услуги на добавувач на апликациски услуги што се однесуваат за софтвер за социјално вмрежување; графички дизајн за компилација на веб страни на интернет; информации поврзани со компјутерски хардвер или софтвер обезбедени онлајн од глобална компјутерска мрежа или интернет; креирање и одржување веб-страни; хостинг на веб-страни за други; креирање на веб страни; дизајн, креирање и хостинг на вебстрани на трговци; дизајн, креирање и хостинг на вебстрани за плаќање сметки; услуги за повраток на складирани податоци; енкрипција и дешифрирање на податоци од финансиски информации; услуги за автентикација на дигитален потпис за автентикација на други, имено, енкрипција на податоци и интегритет на податоци; обезбедување за други енкриптирани и дигитално потпишани и автентифицирани податоци за употреба во издавање, и валидација на дигитални сертификати од областа на автентикација на документи; верификација, автентикација, издавање, дистрибуција и управување со дигитални сертификати; услуги за техничка консултација од областа на компјутерско програмирање, финансиски компјутерски мрежи, обработка на податоци, безбедна

комуникација, енкриптирање и декриптирање на податоци и безбедност на локална мрежа; распространување на информации преку глобална компјутерска мрежа од областа на компјутерски софтвер, компјутерски хардвер, финансиски компјутерски мрежи и локални мрежи; дизајн, развој, одржување и ажурирање на компјутерски хардвер и апликативен софтвер за мобилни уреди; услуги поврзани со компјутери и интернет, имено, обезбедување онлајн електронски бази на податоци преку глобална компјутерска мрежа од областа на автентикација и верификација на идентитет, платежни картички, управување со измами и ризик, и банкарство; софтвер како услуга [SaaS]; електронски мониторинг на лична идентификација на информации за откривање кражба на идентитет преку интернет; дизајн и развој на веб-страници; консултантски услуги од областа на компјутерски услуги; консултантски услуги поврзани со енкриптирање на броеви на платежни картички и сродни податоци; услуги за безбедност и управување со компјутерска мрежа; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; конверзија на податоци или документи од физички во електронски медиуми; креирање и спроведување на процедури и практики за издавање и управување со дигитални сертификати; услуги поврзани со компјутери, имено, управувана компјутерска мрежа и услуги за безбедност на интернет, имено, верификација, автентикација, дистрибуција и управување со инфраструктура на јавен клуч (PKI), издавање, верификација и управување со дигитални сертификати, и интеграција на софтвер за претпријатија; компјутерски

консултации во врска со компјутерски мрежи и внатрешни компјутерски мрежи, безбедносни услуги за компјутерски мрежи и внатрешни компјутерски мрежи, имено, инсталирање, дизајнирање и прилагодување на интернет и мрежен огнен ѕид (firewall) софтвер за други; компјутерски консултантски услуги од областа на безбедносната интеграција, мрежна безбедност, мрежна архитектура, технологија за енкриптирање, и компјутерска безбедност; безбедносна верификација на огнени ѕидови (firewalls) на компјутерската мрежа, сервери и другите мрежни уреди од неовластен пристап, имено, анализирање на ранливост на глобална компјутерска информациска мрежа и внатрешна компјутерска мрежа; услуги за автентикација, имено, обезбедување услуги за автентикација на корисник и идентитет со користење на софтверска и хардверска технологија; обезбедување автентикација на идентитетот; развој, дизајн, имплементација, тестирање, анализа, и консултантски услуги од областа на безбедност, пристап, авторизација, енкрипција на автентикација, и системите за идентификација за компјутери, компјутерски хардвер, компјутерски мрежи и веб-страници; развој, интеграција и операции на компјутерски системи за поддршка на издавање и управување со дигитални сертификати

(210) ТМ 2020/177 (220) 28/02/2020

(442) 28/02/2021

(731) ПАРТНЕР & ЦО дооел Гостивар
Браќа Ѓиноски бр. 46-1/1/10, Гостивар,
МК

(540)



(591) црна, тиркиз
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер кој се користи за извршување функции на деловно управување; компјутерски софтвер кој се користи за управување со корпоративни функции за човекови ресурси; компјутерски софтвер кој се користи за управување со корпоративни процеси за човекови ресурси; компјутерски софтвер кој се користи за управување со финансиски трансакции, финансиско планирање и финансиско управување; компјутерски софтвер кој се користи за извршување сметководство; компјутерски софтвер кој се користи за водење и управување со корпоративни ревизии; компјутерски софтвер кој се користи за водење и управување со корпоративни ревизии; компјутерски софтвер кој се користи за водење и управување со кој се користи за обезбедување сметководствени услуги; компјутерски софтвер кој се користи за водење даночни анализи; компјутерски софтвер кој се користи за олеснување на правилно планирање на дизајнот, развојот, примената и одржувањето на компјутерски и информатички системи; публикации, имено, електронски упатства во областите на управување со сметководствена работа, услуги на даночно советување, услуги на ревизија и осигурување, финансиски статистики и управување со човекови ресурси

кл. 35 сметководствени услуги и услуги на советување и консултации во областа на сметководството; услуги на сметководствена ревизија и ревизија на работењето; услуги на управување со

бизниси; купување бизниси и советување за спојувања; подготовка на даноци; услуги на даночно советување, имено, услуги на даночно усогласување и советодавни услуги; сметководствени услуги; услуги на управување со богатство, имено, управување со финансиски регистри; советодавни услуги за деловно работење; советодавни услуги за управување со деловни ризици; советодавни услуги за управување со влади, имено, обезбедување информации во областа на владини работи; совети поврзани со организација и управување со деловни потфати, имено, помагање и советување други за организација и управување со деловни потфати или деловно управување на трговски функции на комерцијални или индустриски фирми; економски предвидувања и анализи, имено, економски истражувања за постигнување корист, деловни пречки и утврдување на загуби за услуги за одредување трошоци; советување за вработување и регрутирање; советодавни услуги за управување со сметководствена работа; советодавни услуги за управување со човекови ресурси; услуги за распоредување персонал и регрутирање; планирање на даноци и оданочување, совети, информативни и советодавни услуги; осигурителни услуги, имено, ревидирање, подготовка и анализа на финансиски и не-финансиски информации за други, имено, финансиски извештаи, ревидирање на сметководствена усогласеност, советодавни услуги за финансиско сметководство и услуги за истражување измами и разрешување на спорови; информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото

кл. 36 финансиски услуги и советодавни и

консултативни услуги во областа на финансиски услуги; услуги на финансиско управување, услуги на финансиско планирање, услуги за управување со финансиски портфолија, услуги на финансиско предвидување, услуги на финансиски гаранции и осигурувања, финансиски истражувања, услуги на анализи и советување, финансиски информации обезбедени преку електронски средства и услуги на советување и консултации во областа на финансиски услуги; финансиско планирање и инвестициско советување и услуги за управување; услуги за осигурителни консултации и советување; осигурителни консултации, имено, обезбедување совети поврзани со осигурителни прашања; актуарски услуги; истражувања за достигнување на осигурување и придонеси за вработените, деловни пречки и утврдување на загуби; услуги на инвестирање во недвижности; услуги на финансирање; сметководствени услуги за индивидуално пензионирање; брокерство со општи хартии од вредност и услуги на инвестициско банкарство; советодавни услуги во областа на придонесите на вработените во врска со осигурување, финансии и финансиски програми за надоместоци; совети поврзани со организација и управување со деловни потфати, имено, помагање и советување други за управување со финансиски трговски функции на комерцијални или индустриски фирми; информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото; советодавни услуги за даноци од продажба, имено, обезбедување совети на ентитети за автоматизација на софтвер и известувачки функции за сметање, собирање и плаќање

даноци од продажба; услуги на управување со богатство; финансиско советување и осигурително советување, имено евалуација на осигурителни продукти за управување со планирање на богатство; информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото

кл. 42 компјутерски услуги; дизајнирање и развој на компјутерски хардвер, софтвер и компјутерски системи по мерка за други; советодавни услуги во областа на компјутерски базирани информациски системи за деловни потфати и влади; советодавни услуги во областа на идентификување, приоритизација, анализа, дизајн, развој и имплементација на компјутерски базирани информациски системи за осигурување и други финансиски услуги, деловни потфати и други индустрии; технички советодавни услуги и помош со компјутерски базирани информациски системи и нивни компоненти; советодавни услуги за ИТ и информатичка безбедност, имено, обезбедување советодавни услуги за ИТ и електронска безбедност и управување со ризик за ИТ и електронска безбедност за банки и други финансиски институции; водење ИТ безбедносни ревизии; ИТ советување во областите на проценка на ризик, ИТ и безбедност на електронски информации, истрајност на ИТ и електронски деловни информациски и подготвеност за опоравување после катастрофи, внатрешна ревизија и планирање на ревизија за ИТ и електронски информации; компјутерски осигурителни услуги поврзани со развој на безбедносни системи и планирање непредвидливи настани за информациски системи; информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре

споменатото; обезбедување привремено користење на онлајн компјутерски софтвер кој не може да се презема кој му овозможува на корисникот да пристапи до централизирано управување со документи и портал за комуникација на вработени дизајнирани специјално за користење од страна на комерцијални банки и кредитни униии; обезбедување привремено користење на онлајн софтвер кој не може да се симнува и апликации за електронска пошта, ставање во календар и управување со документи; онлајн компјутерски програм кој не може да се симнува за закажување состаноци и настани, управување со групни календари, делегирање задачи и известување, запишување белешки, пренесување податоци до и од бази со податоци и до и од компјутерски програми и компјутерски датотеки; онлајн компјутерски софтвер кој не може да се симнува за управување со адреси; информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото

кл. 45 услуги за поддршка при парничарење во вид на истражни ревизии и финансиски анализи; поддршка при парничарење во економија, сметководство и финансии, имено, истражни ревизии и финансиски анализи; услуги на даночно советување, имено, советувања за даночна усогласеност поврзани со усогласеност со федерални, државни и странски даночни закони и регулатива, информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото; застапување клиенти во даночни работи пред даночните управи; информативни, советодавни и консултативни услуги поврзани со погоре споменатото

(210) ТМ 2020/208 (220) 11/03/2020
(442) 28/02/2021

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ПОНС ДОО – Скопје
ул. 1638 бр. 3, Скопје, МК
(540)

DISINALL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 средства за дезинфекција,
дезинфекциони средства за хигиенска
употреба

(210) ТМ 2020/450 (220) 24/08/2020
(442) 28/02/2021

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН
ГРУПА ДООЕЛ Скопје ул. 15ти Корпус
бр.3, Скопје, МК
(540)



(591) светла црвена, темна црвена, црна,
бела, златна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 33 вино

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со вино

(210) ТМ 2020/451 (220) 24/08/2020
(442) 28/02/2021

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН
ГРУПА ДООЕЛ Скопје ул. 15ти Корпус
бр.3, Скопје, МК

(540)



(591) светла црвена, темна црвена, црна, бела, златна

(551) сертификатна

(510, 511)

кл. 33 вино


кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со вино

(210) ТМ 2020/452 (220) 24/08/2020

(442) 28/02/2021

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН ГРУПА ДООЕЛ Скопје ул. 15ти Корпус бр.3, Скопје, МК

(540)



(591) црна, црвена, златна, крем, кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со вино

(210) ТМ 2020/558 (220) 30/06/2020

(442) 28/02/2021

(731) Цветановски Борис ул. Мирослав Крлежа бр. 39/10, Скопје, МК

(540)

RIS FLOWER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење со работи; управување со работи

кл. 41 културни активности; забава

(210) ТМ 2020/602 (220) 14/07/2020

(442) 28/02/2021

(300) 88785897 05/02/2020 US

(731) Amgen, Inc One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, US

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.

Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

TEZVAYO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи за третман на респираторни заболувања и нарушувања, белодробни заболувања и нарушувања, кардиоваскуларни заболувања и нарушувања, воспаленија, воспалителни болести и нарушувања, автоимуни заболувања и нарушувања, карцином, онколошки заболувања и нарушувања, хематолошки заболувања и нарушувања, туморни заболувања, невролошки заболувања и нарушувања и метаболички заболувања и нарушувања

(210) ТМ 2020/658 (220) 30/07/2020

(442) 28/02/2021

(731) До Ре Ми дооел Скопје Кеј Димитар Влахов бр. 15, Скопје, МК

(540)

Do Re Mi musical instruments

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 15 музички инструменти

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на музички инструменти

(210) ТМ 2020/691 (220) 10/08/2020
(442) 28/02/2021(731) **Фуфарма ДОО Скопје ул. Наум Наумовски Борче бр. 40 кат 5 локал 8, Скопје, МК**

(540)

NEFRINOR 4mg / 4ml IV Solution for Infusion

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2020/710 (220) 12/08/2020
(442) 28/02/2021(731) **Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа бр.53, Битола, МК**

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

(540)

HealthUp

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен

кл. 41 услуги на здравствени клубови; услуги на личен тренер (фитнес)

кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]

кл. 44 услуги за советување за здравјето; телемедицински услуги; здравствена заштита; здравствени центри; услуги на алтернативна медицина

(210) ТМ 2020/711 (220) 12/08/2020
(442) 28/02/2021(731) **Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа бр.53, Битола, МК**

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

(540)

МајХелтСам

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен

кл. 41 услуги на здравствени клубови; услуги на личен тренер (фитнес)

кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]

кл. 44 услуги за советување за здравјето; телемедицински услуги; здравствена заштита; здравствени центри; услуги на алтернативна медицина

(210) ТМ 2020/712 (220) 12/08/2020
(442) 28/02/2021(731) **Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. Хераклеа бр.53, Битола, МК**

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВСКА

ГРОЗДАНОВСКА бул. Св. Климент

Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје

(540)

MyHealthSum

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; компјутерски

програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен
 кл. 41 услуги на здравствени клубови; услуги на личен тренер (фитнес)
 кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]
 кл. 44 услуги за советување за здравјето; телемедицински услуги; здравствена заштита; здравствени центри; услуги на алтернативна медицина

(210) ТМ 2020/775 (220) 27/08/2020
 (442) 28/02/2021

(731) Центар за информатика и обука
ИНФО-СОФТ Сашко и Љубица
Јосифовски ЈТД Кочани ул. Скопска бр. 21, Кочани, МК

(740) Сања Ѓорѓиева ул. 11 Октомври бр. 25/708, 1000, Скопје
 (540)

My GPM info-soft

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 обука тренирање; организирање и водење на работилници (обука)
 кл. 42 компјутерско програмирање; програмирање компјутерски системи; давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет страници; изнајмување компјутерски програми; одржување компјутерски програми; инсталирање компјутерски програми; изработка на компјутерски програми; анализа на компјутерски системи; советување за компјутерски програми; осовременување на компјутерски програми; советодавни услуги од областа на компјутерската технологија

(210) ТМ 2020/778 (220) 27/08/2020
 (442) 28/02/2021

(731) **CINEPLEXX International GmbH**
Siebensterngasse 37, 1070 Vienna, AT

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

CINEPLEXX

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 кино прикажувања, прикажување филмови, планирање шоу програми, кинематографски забавни услуги, образовни услуги, подготовка за обука (тренинг), забава, спортски и културни активности
 кл. 43 служење храна и пијалаци,, кафетерии и снек-барови, бифеа, резервирање за привремено сместување

(210) ТМ 2020/802 (220) 02/09/2020
 (442) 28/02/2021

(731) **НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ ул. Ристо Шишков бр. 24/3, Скопје, МК**
 (540)



NATURA
THERAPY

(591) зелена
 (531) 02.09.15;05.03.13
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 додатоци во исхрана за луѓе

(210) ТМ 2020/822 (220) 10/09/2020
 (442) 28/02/2021

(731) **ЈОКИ ДООЕЛ ул. 36 бр. 2А - н. Илинден, Скопје, МК**
 (540)



alphapor

(531) 26.04.10;26.04.16;26.07.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 материјали за подлошки, за запитување и за изолација, стиропорни маси

кл. 35 производство и продажба на големо и мало на изолациони материјали

(210) ТМ 2020/834 (220) 15/09/2020

(442) 28/02/2021

(731) **ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с. Бојане Општина Сарај Населено место без уличен систем с. Бојане, Сарај, МК**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела

(531) 26.04.18;27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 немедицински козметички и тоалетни препарати; немедицински забни пасты; парфимерија, есенцијални масла; средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување

кл. 5 фармацевтски, медицински и

ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и животни; фластери, материјали за завои; материјал за пломбирање на заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење [готвење], ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 16 хартија и картон; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали и канцелариски предмети, освен мебел; лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали за сликање и материјали за уметници; сликарски четки; материјали за обука и настава; пластични листови, фолии и кеси за завиткување и пакување; печатарски букви, клишиња

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производи од жита; леб, производи од тестото и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; оцет, сосови [како мирудии]; мраз [замрзната вода]

кл. 32 пива; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; продажба на големо

и мало на: хигиенски и козметички препарати; медицински и ветеринарни препарати; апарати за осветлување и греење; хартија и картон; прехранбени производи; алкохолни и безалкохолни пијалоци; апарати за домаќинство и садови за готвење; текстилни производи; облека и обивки; производи за возила и нивно одржување; материали и алати за градежништво
 кл. 39 транспорт; пакување и складирање стоки; организирање патувања
 кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) ТМ 2020/845 (220) 16/09/2020
 (442) 28/02/2021

(731) Приватна здравствена установа-Поликлиника од примарната здравствена заштита Д-р ЛОЖАНОВСКИ Скопје ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бе. 10/1-1, Скопје, МК
 (740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат ул. Маршал Тито бр. 10/1-1, 1000 Скопје
 (540)

ГЕНЕА

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 44 медицински услуги; услуги на медицински анализи поврзани со лекување на луѓето

(210) ТМ 2020/848 (220) 17/09/2020
 (442) 28/02/2021

(731) Cephalon, Inc 145 Brandywine Parkway West Chester, PA 19380, US
 (740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

CINQAERO

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати за третман на воспалителни нарушувања

(210) ТМ 2020/913 (220) 28/09/2020
 (442) 28/02/2021

(731) Малески Игор ул. Мислешески пат бр. 78, Струга, МК
 (740) Адвокат Драган Алексов ул. Атинска бр. 21/12, 1000, Скопје
 (540)



(591) црвена, зелена, жолта, сина
 (531) 02.01.08; 05.13.01; 25.01.15
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски и културни активности

(210) ТМ 2020/920 (220) 29/09/2020
 (442) 28/02/2021

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК
 (740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
 (540)

Nouv  Blanc

(531) 27.05.07; 27.05.08; 27.05.17
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 сапун; парфимерија, козметика, дезодоранси и производи против знојење за лична употреба; производи за чистење, нега и разубавување на косата; козметички производи за сончење.

Претежно за куќна употреба и хотелерство

кл. 20 душеци, спални соби; душеци со воздух/полнење, не за медицински цели и перници; перници со воздух/полење не за медицински цели; перници за потпирање; лежалки, столови (седење) со перница од текстил; фотелји; кревети; плакари; декоративни завеси за кревети; врвки за завеси; рамки (текстилни везови); покривки за кревети, освен постелнина; покривки за миалници који можат да се менуват; простирки за спиење; рафтофи за намештај; сандуци со фјоки; кревети без душеци од дрво или материали од имитација на дрво; огледала; шини или стапови за завеси; анатомски перници, кој не се опфатени во други класи

кл. 21 чешел и сунѓер; мали преносливи (портабл) конејнери и садови за домашинство и кујна (не од благородни метали или покриени од нив), кујнски или садови за домаќинство, посебно не електрични котли, тенџериња не електрични со притисок, апарати за кафе не електрични; котли за млеко, тави, тави и холандски фурни, садови за фурни, чинии за печење, длабоки садови, калапи, тави, апарати за сладолед, апарати за припремање на кисело млеко; четки (освен четките за сликари), посебно електрични и не електрични четки; средства за чистење, апарати и средства, посебно електрични и не електрични паравосмукалки и новните додатоци, машини за прскање који се употребуват за парфемисање и дезинфекција; садови од стакло, порцелан и садови од глина који не се опфатени во другите класи, керамика

кл. 24 текстилни покривки за кревети; постелнина и навлаки, постелнина (текстил), навлаки за душеци; постава за навлаки, постави (текстилни), кебиња за кревети; крпи за тапацир; тврдо парче за тапацир или везење; дамаск; покривки за душеци; покривки за перници; навлаки за душеци (покривки за душеци); навлаки за јастуци; јорган со пердуви (како покривки за кревети); декоративни покривки за перници; трикотажа (тканина); тканина за простирање за маси, не од хартиа; завеси за купатила од текстил или пластични материали; завеси за прозори и врати; тул; пешкири за купатило, освен за облекување; пешкири за лице од текстил; пешкири од текстил; дебели простирки за подови

кл. 28 игри и играчки; украси за новогодишна елка и украси за други празници

(210) ТМ 2020/934 (220) 29/09/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Елисавета Арсова ул. Браќа Минкови бр. 29 А, Струмица, МК**

(740) Адвокатско друштво Димитровски ул. Рузвелтова бр. 17 локал 3, 7000, Битола
(540)



(591) розова, црна
(531) 26.04.18;27.05.13
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 24 ткаенини; волнени ткаенини; памучни ткаенини; растегливи ткаенини; свила (платно); ткаенина од рајон

(вештачка свила); постави; материјали (текстилни материјали); ткаенини за текстилна употреба
 кл. 25 облека; готова облека; јакни; комбинезони; велови (облека); крзно (облека);
 трикотажна облека; облека од имитација на кожа; облека за на плажа; ракавици (облека); горна облека (наметки); готови постави (делови од облека); обувки; обувки за на плажа
 кл. 26 брошеви (додатоци за облека); ленти за коса; петлици

(210) **TM 2020/935** (220) 28/09/2020
 (442) 28/02/2021
(731) Amazon Technologies, Inc 410 Terry Avenue North, Seattle, Washington 98109, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)



(531) 24.15.13;27.05.17

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер што може да се преземе за создавање и испорака на дигитална содржина и рекламирање преку глобални комуникациски мрежи;
 компјутерски софтвер што може да се преземе, имено, софтвер што собира кориснички преференции за прилагодување на темата и изгледот на дигиталните содржини и рекламирање;
 компјутерски софтвер што може да се преземе за следење, надгледување и известување за трендовите за рекламни, маркетинг и промотивни цели;
 компјутерски софтвер што може да се преземе за проценка и анализа на однесувањето на потрошувачите во областа на рекламирање и маркетинг;

компјутерски софтвер што може да се преземе за купување медиумски простор;
 компјутерски софтвер што може да се преземе со цел развој на технологијата, податоците и аналитичките алатки фокусирани на рекламирање; компјутерски софтвер што може да се преземе со цел да се оцени однесувањето на потрошувачите; компјутерски софтвер што може да се преземе за прилагодување на темата и изгледот на дигиталните содржини и рекламирање

кл. 16 печатени рекламни и промотивни материјали, имено печатени визуелни материјали во вид на информативна графика и промотивни материјали кои се продаваат на други за рекламирање и промовирање на стоките и услугите на други

кл. 35 рекламни и маркетинг услуги обезбедени со помош на маркетинг на социјални медиуми и пребарувачи; објавување на рекламни текстови; анализа на истражување на пазарот и рекламни податоци за да се обезбедат рекламни и маркетинг стратегии и сознанија; деловно стратешко планирање во областа на односите со медиумите истражување на пазарот, анализа на пазарот, истражување на потрошувачите и спроведување анкети за истражување на бизнисот и пазарот; креирање, пишување, уредување, објавување и дистрибуирање на рекламни материјали кои содржат текстови, визуелни материјали и содржини; услуги за купување и планирање на медиумски простор, имено, советување клиенти за изнајмување и купување на време за рекламирање и простор за рекламирање за испорака на рекламни пораки преку време на емитување, простор за печатење, внатрешен простор, надворешен простор или дигитален

простор; рекламирање на отворено; услуги за рекламирање со плаќање по клик; подготвување аудиовизуелни презентации за употреба во рекламирање; производство, постпродукција, уредување, објавување и дистрибуција на рекламни материјали во форма на кинематографски, видео и аудио дела; обезбедување на анализа на податоци во вид на собирање и анализирање на трендовите и карактеристиките на купување на потрошувачите за оптимизирање на дигиталните понуди и промоции; услуги на агенции за односи со јавност; изнајмување и купување на рекламно време и рекламен простор на сите комуникациски средства и медиуми; Рекламирање и маркетинг; услуги на агенција за рекламирање; услуги на дигитално рекламирање; онлајн рекламни услуги за други; работење на онлајн пазари за продавачи на производи и/или услуги; развој на концепти за интернет рекламирање; производство на рекламни материјали и реклами; бизнис менаџмент консалтинг во врска со стратегијата, маркетингот, продажбата, работењето, дизајнот на производот особено специјализирани за употреба на аналитички и статистички модели за разбирање и предвидување на трендовите и активностите на потрошувачите, бизнисите и пазарот

кл. 41 образовни услуги, имено, развивање на наставна програма за други во областите на рекламирање и маркетинг

кл. 42 обезбедувач на апликациски услуги (ASP) што содржи софтвер за употреба при креирање на реклами за други; софтвер како услуга (SAAS) за создавање и испорака на дигитална содржина и рекламирање преку глобални комуникациски мрежи; софтвер како услуга (SAAS), имено, софтвер што собира

кориснички преференции за прилагодување на темата и изгледот на дигиталните содржини и рекламирање; софтвер како услуга (SAAS) за следење, надгледување и известување за трендовите за рекламни, маркетинг и промотивни цели; софтвер како услуга (SAAS) за проценка и анализа на однесувањето на потрошувачите во областа на рекламирање и маркетинг; софтвер како услуга (SAAS) со цел развој на технологијата, податоците и аналитичките алатки фокусирани на рекламирање; софтвер како услуга (SAAS) со цел да се оцени однесувањето на потрошувачите; онлајн софтвер што не може да се преземе за купување медиумски простор; онлајн софтвер што не може да се преземе за создавање и испорака на дигитална содржина и рекламирање преку глобални комуникациски мрежи; онлајн софтвер што не може да се преземе за прилагодување на темата и изгледот на дигиталните содржини и рекламирање

(210) ТМ 2020/944 (220) 05/10/2020
(442) 28/02/2021

(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-105, 2200, Свети Николе, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, кафена, зелена
(531) 05.07.06;08.01.06;27.05.24;29.01.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 производи врз база на млеко; какао путер; чоколаден путер на база на лешници; крем на база на лешници
 кл. 30 производи врз база на чоколадо; производи од какао и врз база на какао; крем на база на какао и лешници; чоколаден крем врз база на лешници
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; услуги на увоз-извоз и трговија на големо и мало со: производи врз база на млеко; какао путер; чоколаден путер на база на лешници; крем на база на лешници; производи врз база на чоколадо; производи од какао и врз база на какао; крем на база на какао и лешници; чоколаден крем врз база на лешници

(210) ТМ 2020/945 (220) 05/10/2020
 (442) 28/02/2021

(731) ЛИОН ДОО ул. Регионален пат R-105, 2200, Свети Николе, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црвена, сина
 (531) 28.05.00;29.01.01;29.01.04
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 производи врз база на млеко; какао путер; чоколаден путер на база на лешници; крем на база на лешници
 кл. 30 производи од тесто и слатки; слаткарски производи; бисквити; бонбони; вафли; гуми за жвакање; колачиња; производи врз база на чоколадо; производи од какао и врз база на какао; крем на база на какао и лешници; чоколаден крем врз база на лешници; слатки; чајни колачиња

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; услуги на увоз-извоз и трговија на големо и мало со: производи врз база на млеко; какао путер; чоколаден путер на база на лешници; крем на база на лешници; производи од тесто и слатки; слаткарски производи; бисквити; бонбони; вафли; гуми за жвакање; колачиња; производи врз база на чоколадо; производи од какао и врз база на какао; крем на база на какао и лешници; чоколаден крем врз база на лешници; слатки; чајни колачиња

(210) ТМ 2020/948 (220) 05/10/2020
 (442) 28/02/2021

(731) Ѓорѓиевска Магдалена ул., „Љубо Петровиќ“ бр. 59, Скопје, МК
 (540)



(591) жолта, црвена, бела
 (531)
 03.07.17;13.03.02;20.07.00;24.17.00;28.11.00

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 печатени работи, книги, брошури, каталози, проспекти, материјали за обука и настава (освен апарати)
 кл. 41 високообразовна дејност во прв, втор и трет циклус на студии образовни услуги, студии за надградување, продлабочување или проширување на знаењата и за континуирано образование и доживотно учење; подготвување

настава, забава, спортски и културни активности организирање на научни и уметнички собири, симпозиуми, семинари, советувања и други видови на собири; работата на библиотеката и организирање на библиотечно - информациска и документациона дејност, размена на научни и стручни услуги и производи на домашни и странски правни физички лица; физичко образование, академии, информирање за образование, организирање натпревари, услуги на клубови (забава или образование) професионално насочување (совети во врска со образование и оспособувањето), издавање уверенија, дипломи и други исправи за завршени студии и други видови образование

кл. 42 научно-истражувачката дејност истражувања и планирање што се однесуваат на истите, научно-истражувачка дејност, применувачка и уметничка дејност во една или во повеќе сродни, односно меѓусебно поврзани научни и стручни дисциплини и уметнички области и грижа за нивниот развој; развој на наставно-научна дејност, научно - истражувачка, применувачка и уметничка дејност, остварување на соработка со сродни високообразовни и научни установи во земјата и странство; остварување на издавачка дејност во рамките на образовани и високообразовна дејност, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **ТМ 2020/972** (220) 14/10/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Друштво за производство, промет, услуги ЕУРОКАФЕ ДОО Тетово ул. Иво Лола Рибар бр. 62, Тетово, МК**

(740) **СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје**
(540)



(591) црна, портокалова

(531) 27.05.00;29.01.01;29.01.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, преработено кафе, печено и непечено кафе, замена за кафе, шеќер за кафе и напивки кои содржат кафе, капсули со кафе

кл. 35 продажба на мало и големо на кафе, преработено кафе, печено и непечено кафе, замена за кафе, шеќер за кафе и напивки кои содржат кафе, капсули со кафе

(210) **ТМ 2020/973** (220) 09/10/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Друштво за производство, промет, услуги ЕУРОКАФЕ ДОО Тетово ул. Иво Лола Рибар бр. 62, Тетово, МК**

(740) **СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје**
(540)



(591) црна, сива, бела

(531) 26.04.00;27.05.00;29.01.08

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, преработено кафе, печено и непечено кафе, замена за кафе, шеќер за кафе и напивки кои содржат кафе, капсули со кафе

кл. 35 продажба на мало и големо на кафе, преработено кафе, печено и непечено кафе, замена за кафе, шеќер за кафе и напивки кои содржат кафе, капсули со кафе

(210) ТМ 2020/979 (220) 13/10/2020
(442) 28/02/2021

(731) Друштво за производство, трговија и услуги БИГ ШОП извоз-увоз ДООЕЛ Велес ул. Ѓошо Органџиев бр. 8, Велес, МК

(740) Бошкоски Мартин ул. Македонија бр. 11/1-5, Скопје
(540)



(591) портокалова, бела, темно сина
(531) 10.03.00;28.11.00;29.01.02;29.01.04
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; промовирање на продажбата за трети лица; презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања; испорачување стоки


кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со

нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; давање простор за веб [интернет] страници; сервери (изнајмување веб [интернет] сервери); обезбедување алатки за пребарување по интернет

(210) ТМ 2020/992 (220) 16/10/2020
(442) 28/02/2021

(731) Несет Изаир; Neset Izairi, and Мухамет Шехаби; Muhamet Shehabi ул. 101 бр. ББ, Долно Палчиште; rr. 101 nr. BB, Palçisht i Poshtëm, Тетово; Tetovë, МК and ул. Питу Гули бр. 81; rr. Pitu Guli nr. 81, Тетово; Tetovë, МК

(540)



(591) сива, сина, бела, црна; e përhimtë, e kaltërt, e bardhë, e zezë

(531) 01.05.00;28.11.00;29.01.06;29.01.12

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба; substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësor

кл. 32 вода; ujë

кл. 35 продажба на големо и мало со диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба и вода; shitje me shumicë dhe pakicëme substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësor dhe ujë

(210) ТМ 2020/993 (220) 16/10/2020

(442) 28/02/2021

(731) **МАД ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје ул. Петар Попарсов бр. 8/1-4, Скопје, МК**
 (740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
 Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје, 1000
 (540)

MAD DESIGN

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 проекти
 кл. 20 мебел; мебел од метал; полици [мебел]
 кл. 29 замрзнато овошје; зеленчук, сушен;
 мармалад; кандирано овошје; суво грозје
 кл. 35 рекламирање; ревизија
 кл. 37 надзор на градежни работи;
 издање; изградба
 кл. 40 производство на енергија
 кл. 42 внатрешно уредување
 кл. 43 изнајмување за времено сместување

(210) **TM 2020/994** (220) 16/10/2020
 (442) 28/02/2021

(731) **МАД ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје ул. Петар Попарсов бр. 8/1-4, Скопје, МК**
 (740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
 Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје, 1000
 (540)



(591) црна, бела, сина
 (531) 02.09.04;27.05.00;27.05.24;29.01.08
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 16 проекти
 кл. 20 мебел; мебел од метал; полици [мебел]
 кл. 29 замрзнато овошје; зеленчук, сушен;

мармалад; кандирано овошје; суво грозје
 кл. 35 рекламирање; ревизија
 кл. 37 надзор на градежни работи;
 издање; изградба
 кл. 40 производство на енергија
 кл. 42 внатрешно уредување
 кл. 43 изнајмување за времено сместување

(210) **TM 2020/995** (220) 16/10/2020
 (442) 28/02/2021

(731) **Миа Милошеска Бул. Јане Сандански бр. 74-23, Скопје, МК**
 (740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
 Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје, 1000
 (540)

STARDUST BOOKING

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 оптички дискови; дискови за снимање звук; компакт дискови [аудио - видео]
 кл. 16 билети; брошури; летоци; печатени материјали; постери
 кл. 25 маици со кратки ракави
 кл. 35 маркетинг; односи со јавноста; промовирање на продажбата за трети лица; рекламирање; телевизиско рекламирање
 кл. 41 изнајмување звучни записи; известување за забави ;забави (планирање забави); забава; изнајмување диск-џокеј; организирање и водење концерти; продавање билети [забава]; продукција на музика; услуги на естрадни уметници (забавувачи)
 кл. 43 ресторани; ресторани со самопослужување; служење храна и пијалаци; услуги во барови

(210) **TM 2020/996** (220) 16/10/2020
 (442) 28/02/2021


(731) **Миа Милошеска Бул. Јане Сандански бр. 74-23, Скопје, МК**
 (740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
 Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
 Скопје, 1000
 (540)



(591) црна, бела, сива, црвена
 (531) 26.01.00;27.05.24;28.11.00;29.01.06
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 оптички дискови; дискови за снимање звук; компакт дискови [аудио - видео]
 кл. 16 билети; брошури; летоци; печатени материјали; постери
 кл. 25 маици со кратки ракави
 кл. 35 маркетинг; односи со јавноста; промовирање на продажбата за трети лица; рекламирање; телевизиско рекламирање
 кл. 41 изнајмување звучни записи; известување за забави; забави (планирање забави); забава; изнајмување диск-џокеј; организирање и водење концерти; продавање билети [забава]; продукција на музика; услуги на естрадни уметници (забавувачи)
 кл. 43 ресторани; ресторани со самопослужување; служење храна и пијалаци; услуги во барови

(210) **ТМ 2020/1000** (220) 21/10/2020
 (442) 28/02/2021

(731) **Друштво за трговија и услуги А&М ДОО увоз-извоз Скопје ул. Киро Крстевски бр. 15/3, Скопје, МК**
 (740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
 Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
 Скопје, 1000
 (540)



(591) црна, бела, розева, жолта, сина
 (531) 27.05.00;27.05.24;28.11.00
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 18 женски чанти; имитации на кожа; кожнени торби за пакување; кофчежиња од кожа или од кожа и картон; кутии од кожа или од кожа и картон; мали патни торби; мрежести торби за пазарење; мрежести чанти со синџири; кожени ремени; папки за визит-картички; портмонеа; рамки за женски чанти; ранци; ранци кои се носат на едно рамо; ремени за водење мали деца; ремени за носење доенчиња; ремени од кожа; спортски торби; торби; торби за патување; торби за плажа; торби со ремени за носење доенчиња; торби со тркала за пазарење; траки од кожа; ученички училишни торби; футроли за кредитни картички; чадори; чадори за сонце; штавени кожи; џебни паричници
 кл. 25 облека; јакни [облека]; комбинезони [облека]; готова облека [конфекциска облека]; јакни [облека]; качулки [облека]; дресови [облека]; престилки [облека]; трикотажна облека; габардин [облека];

ракавици [облека]; штитници за уши од студ [облека]; панделки за коса [облека]; корсети [долна облека]; облека за велосипедисти; горна облека [наметка]; бебешки комплети [облека]; полнети јакни [облека]; облека од кожа; облека за гимнастика; ремени [облека]; долна облека за апсорбирање пот; облека за на плажа; облека од имитација на кожа; ремени за носење пари [облека]

кл. 26 пердуви од ној [додатоци на облека]; значки за облека, што не се од благородни метали; украси за облека; брошеви [додатоци на облека]; броеви за одбележување облека; букви за одбележување облека; пердуви [додатоци на облека]; срнсурки [украси за облека]; токи [додатоци на облека]; птичји пердуви [додатоци на облека]

кл. 35 агенции за вработување; агенции за рекламирање; маркетинг; претставување на производител; рекламирање; уредување излози

(210) ТМ 2020/1001 (220) 21/10/2020
(442) 28/02/2021

(731) Друштво за трговија и услуги А&М ДОО увоз-извоз Скопје ул. Киро Крстевски бр. 15/3, Скопје, МК

(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје, 1000

(540)



(591) црна, бела, зелена, црвена

(531) 27.05.00;27.05.24;28.11.00

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 женски чанти; имитации на кожа; кожни торби за пакување; кофчежиња од кожа или од кожа и картон; кутии од кожа или од кожа и картон; мали патни торби; мрежести торби за пазарење; мрежести чанти со синцири; кожени ремени; папки за визит-картички; портмонеа; рамки за женски чанти; ранци; ранци кои се носат на едно рамо; ремени за водење мали деца; ремени за носење доенчиња; ремени од кожа; спортски торби; торби; торби за патување; торби за плажа; торби со ремени за носење доенчиња; торби со тркала за пазарење; траки од кожа; ученички училишни торби; футроли за кредитни картички; чадори; чадори за сонце; штавени кожи; џебни паричници

кл. 25 облека; јакни [облека]; комбинезони [облека]; готова облека [конфекциска облека]; јаки [облека]; качулки [облека]; дресови [облека]; престилки [облека]; трикотажна облека; габардин [облека]; ракавици [облека]; штитници за уши од студ [облека]; панделки за коса [облека]; корсети [долна облека]; облека за велосипедисти; горна облека [наметка]; бебешки комплети [облека]; полнети јакни [облека]; облека од кожа; облека за гимнастика; ремени [облека]; долна облека за апсорбирање пот; облека за на плажа; облека од имитација на кожа; ремени за носење пари [облека]

кл. 26 пердуви од ној [додатоци на облека]; значки за облека, што не се од благородни метали; украси за облека; брошеви [додатоци на облека]; броеви за одбележување облека; букви за одбележување облека; пердуви [додатоци на облека]; срнсурки [украси за облека]; токи [додатоци на облека]; птичји пердуви

[додатоци на облека]

кл. 35 агенции за вработување; агенции за рекламирање; маркетинг; претставување на производителите; рекламирање; уредување излози

(210) ТМ 2020/1003 (220) 22/10/2020
(442) 28/02/2021

(731) Друштво за производство трговија транспорт и услуги ХХЛ ФАТИНА

ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар ул. Беличица 89, Гостивар, МК

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, бела

(531) 26.05.08;27.05.17;29.01.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала за слики, производи од плута, трска, рогозина, трска, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар морска пена или замена на сите тие материјали или од пластика
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(210) ТМ 2020/1008 (220) 20/10/2020
(442) 28/02/2021

(731) ГАЛЕНИКА АД Београд

ул. Батајнички друм бб, Београд, RS

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат

ул. "М.Х. Јасмин" 52В-1/6, 1000, Скопје

(540)

HEPALPAN

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции адаптирани за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и животни; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2020/1023 (220) 26/10/2020
(442) 28/02/2021

(731) Златевски Љубиша ул. Фазанерија 1 бр. 96, Долна Бањица, Гостивар, МК

(540)



GT-5

(591) бела, сива, црна, црвена

(531) 19.03.01;27.05.17;28.11.00

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалоци

(210) ТМ 2020/1030 (220) 28/10/2020
(442) 28/02/2021

(731) ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ ул. 20 бр. 236, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје
(540)



(591) црвена, зелена, бела, сива
(531) 27.05.17;27.05.24;28.11.00;29.01.14
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицински козметички и тоалетни
препарати; немедицински забни пасти;
парфимерија, есенцијални масла;
средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски, медицински и
ветеринарни препарати; санитарни
препарати за медицински цели; диететска
храна и супстанции прилагодени за
медицинска или ветеринарна употреба,
храна за бебиња; додатоци во исхраната
за луѓе и животни; фластери, материјали
за завои; материјал за пломбирање на
заби, забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
на штетници; фунгициди, хербициди
кл. 16 хартија и картон; печатени работи;
книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјали и канцелариски
предмети, освен мебел; лепила за
канцелариска и куќна употреба;
материјали за сликање и материјали за
уметници; сликарски четки; материјали за
обука и настава; пластични листови,
фолии и кеси за завиткување и пакување;
печатарски букви, клишиња
кл. 25 облека; обувки; капи
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

преработки; конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук;
туршија, ајвар, лутеница и други
преработки од зеленчук; желе, џемови,
компоти; јајца; млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе;
ориз; грав; тапиока и саго; шеќер; брашно
и производи од жита; леб, производи од
тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол;
оцет, сосови [како мирудии]; мраз
[замрзната вода]
кл. 31 сурови и непреработени
земјоделски, аквакултурни, хортикултурни
и шумски производи; сурови и
непреработени зрна и семиња; свежо
овошје и зеленчук, свежи билки; природни
билки и цвеќиња; луковици, садници и
семиња за садење; храна и пијалоци за
животни; слад
кл. 32 пива; минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалоци
кл. 35 рекламирање; водење на
работење; управување со работи;
канцелариски работи; продажба на големо
и мало на: хигиенски и козметички
препарати; медицински и ветеринарни
препарати; хартија и картон; прехранбени
производи; сурови и непреработени
земјоделски, аквакултурни, хортикултурни
и шумски производи; свежо овошје и
зеленчук, свежи билки; алкохолни и
безалкохолни пијалоци; апарати за
домаќинство и садови за готвење;
текстилни производи; облека и обивки;
производи за возила и нивно одржување;
материали и алати за градежништво
кл. 39 транспорт; пакување и складирање
стоки; организирање патувања

(210) **TM 2020/1033** (220) 28/10/2020
(442) 28/02/2021
(731) **ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ ул. 20 бр. 236, Скопје, МК**
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, црвена, бела
(531) 09.01.10;26.01.00;29.01.03;29.01.04
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; туршија, ајвар, лутеница и други преработки од зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тапиока и саго; шеќер; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; оцет, сосови [како мирудии]; мраз [замрзната вода]
кл. 31 сурови и непреработени земјоделски, аквакултурни, хортикултурни и шумски производи; сурови и непреработени зрна и семиња; свежо овошје и зеленчук, свежи билки; природни билки и цвеќиња; луковици, садници и семиња за садење; храна и пијалоци за животни; слад

(210) **TM 2020/1034** (220) 28/10/2020
(442) 28/02/2021
(731) **Друштво за логистички услуги Б ПОСТ ДООЕЛ Скопје Качанички пат бр. 130/ИНД. ЗОНА ВИЗБЕГОВО-Бутел, Скопје, МК**
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела
(531) 27.05.17;29.01.04;29.01.12
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспорт, пакување, складирање и испорака на стока, доставувачки и курирски услуги; услуги на превезување и пренесување на товар; карго услуги; пренесување и складирање на документи, пакети и други работи; услуги околу преминување на стоката преку царина и плаќање на царинските давачки

(210) **TM 2020/1037** (220) 28/10/2020
(442) 28/02/2021
(300) 35390 22/10/2020 AD
(731) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(591) темно црвена, црвена, портокалова, жолта, темно сина, сина

(531) 25.07.01;26.05.11;29.01.15

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретец цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчиња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за

гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(210) ТМ 2020/1047 (220) 30/10/2020

(442) 28/02/2021

(731) Друштво за филмска продукција и услуги Вертиго Висуал доо Скопје ул. Скупи 3 бр. 73, Скопје, МК

(740) Адвокат Симона Костадинова ул.

Шар Планина бр. 4, Скопје

(540)



(591) сина, бела, жолта, розева

(531) 27.05.17;28.05.00;29.01.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер, снимен; анимирани ликови

кл. 16 прецртани слики; графички цртежи

кл. 35 продажба на големо и мало на книги, боенки, училишен прибор, облека, ранци, вода, сокови, чаши, играчки, репрезентативен материјал, новогодишни украси, прехранбени продукти

кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]

(210) ТМ 2020/1048 (220) 30/10/2020

(442) 28/02/2021

(300) 35238 25/08/2020 AD

(731) Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово



(540)

BIJI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(210) **TM 2020/1049** (220) 30/10/2020

(442) 28/02/2021

(300) 35239 25/08/2020 AD

(731) **Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО
КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

NENA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 жичен вапоризатор за електронски цигари и електронски уреди за пушење; тутун, сиров или преработен; производи од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси, тутун за мотање на цигари, тутун за луле, тутун за цвакање, бурмут, кретек цигари; тутун во прав; замени за тутун (кои не се користат во медицински цели); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтери за цигари, конзерви за тутун, кутии за цигари и пепелници, лулиња, џебни машинки за мотање на цигари, запалки; кибрити; стапчња од тутун, производи од тутун за загревање, електронски уреди и нивни делови за загревање на цигари или тутун со цел за ослободување на аеросоли кои содржат никотин за инхалација; раствори од течен никотин за електронски цигари; електронски уреди за пушење; електронски цигари; електронски цигари како замена за традиционални цигари; електронски уреди за инхалација со аеросоли кои содржат никотин; орални вапоризатори за пушачи, производи од тутун и замени за тутун; артикли за пушачи за електронски цигари; делови и опрема за горенаведените производи кои се вклучени во класата 34; апарати за гаснење на загреани цигари и пури како и загреани стапчиња од тутун; табакери за полнење на електронски цигари

(210) **TM 2020/1055** (220) 02/11/2020

(442) 28/02/2021

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**

Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) зелена, бела

(531) 05.01.05;05.01.16;27.03.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 формула за новороденчиња;
хранливи додатоци

кл. 29 месо и производи од месо, риба и производи од риба, живина и производи од живина, дивеч и производи од дивеч, колбасици и сувомеснато, школки, не живи, производи од школки, не живи, морска храна, не жива, производи од морска храна, не живи; екстракти од месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук и овошје; конзервирани, замрзнати, сушени и готвени овошје и зеленчук, вклучувајќи ги гореспоменатите производи закиселени во сладок и/или кисел сос; производи направени од компири; желе; џемови, мармалади, пире од овошје, слатки намази направени од овошје или зеленчук, слатки намази направени со јатки; јајца, млеко и млечни производи, путер, сирење, производи од сирење, крем, јогурт, кварк, млеко во прав за храна, десерти од овошје, јатки, јогурт, кварк и/или крем; подготвени јатки, мискови од јатки, мискови од јатки со сушено овошје; масла

и масти што се јадат; супи во конзерва, препарати за правење супа, чорби; салати во чиј состав доминира месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или млечни производи; готови јадења кои содржат во главно месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или млечни производи; замрзната храна во чиј состав доминира месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или млечни производи; дететска храна, освен за медицински цели, во чиј состав доминира месо, риба, живина, дивеч, школки, зеленчук, овошје и/или млечни производи

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, вештачко кафе; кафе, чај, какао и чоколадни пијалаци; препарати од кафе и какао за правење алкохолни и безалкохолни пијалаци; брашно и препарати направени од житарици, житарици, мусли и интегрални производи; тестенини, нудли и производи од нудли, пица и производи од пица; суши; леб, отворени сендвичи, сендвичи; слатки и слаткарски производи, слаткарски производи од шеќер, чоколадо и производи од чоколадо; мраз што се јаде; пудинзи; мед, меласа; квасец, прашок за печиво, скроб за храна; сол; сенф; мајонез, кечап; оцет, сосови (додатоци за храна), преливи за салата; зачини, екстракти од зачини, сушени билки; засладувачи за храна; готови јадења кои се состојат во главно од препарати направени од житарици, тестенини, нудли, ориз, леб, слатки и/или слаткарски производи; замрзната храна во чиј состав доминираат производи од житарици, тестенини, нудли, ориз, леб, печива и/или слаткарски производи; диететска храна, освен за медицински цели, во чиј состав

доминираат производи од житарици, тестенини, нудли, ориз, леб, печива и/или слаткарски производи

кл. 31 свежи овошје и зеленчук; јатки [овошје]; семки, природни растенија и цвеќиња; сушени растенија; храна за животни; производи за сламена подлога за животни

кл. 32 пива, безалкохолно пиво, диетално пиво, мешани пијалоци од пиво; минерална и газирана вода и други безалкохолни пијалоци; лимонади; овошни пијалаци и овошни џусеви; џус од зеленчук; смути; сирупи и други препарати за правење пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пива), вина, жестоки пијалоци (пијалоци), ликери, алкохолни мешани пијалоци, коктейли базирани на жестоки пијалоци и вино и аперитиви, пијалоци кои содржат вино; препарати за правење на алкохолни пијалоци

(210) **TM 2020/1056** (220) 02/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

Fin Carré

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 чоколадо, чоколадни продукти, слаткарски производи; вклучувајќи ги сите гореспоменати стоки кои се направени со употреба на замени на шеќер

(210) **TM 2020/1057** (220) 02/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

G. Bellini

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни; парфимерија, козметика, есенцијални масла; лосиони за коса; пасти за заби

(210) **TM 2020/1058** (220) 02/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

Crownfield

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 житни препарати за храна, житарици, житни барови, корнфлекс, мусли, мусли барови

(210) **TM 2020/1059** (220) 02/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Lidl Stiftung & Co. KG**
Stiftsbergstrasse 1, 74172, Neckarsulm, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

Alesto

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 ужинки, имено сушени, печени, солени и/или зачинети зрна од кикирики, јатки, бадеми и зрна од индиски ореви, чипс од компир, стапчиња од компир; ужинки направени од екструдирани производи од компир; ужинки од компир пржени во фритеза; сушено овошје; чипс од овошје

кл. 30 слаткарски производи; слатки, особено чајни бисквити, колачиња направени со шприц, вафли, кисели слатки, переци, слатки со кромид и слатки со сирење, наполитанки, бисквити, двопеци, колачиња од ѓумбир и мед, крекери, слатки готови за јадење за тостирање, особено слатки од кисели сендвичи; пуканки, корнфлекс; ужинки направени од екструдирани производи од пченица, ориз и пченка; брашно и препарати направени од житарици, сите видови на житарици

кл. 31 сите видови на јатки и бадеми; свежи овошја

(210) **TM 2020/1060** (220) 02/11/2020
(442) 28/02/2021

(300) UK00003512838 16/07/2020 UK
(731) **Sportsdirect.com Retail Limited Unit A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, GB**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) сина, црвена, бела

(531) 26.04.18;26.04.22;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека; обувки; производи кои се носат на глава; ветровки; ленти за ракав [облека]; платнена капа; ремени [облека]; ремени од имитација на кожа; кожни ремени; чизми; фантомки; капчиња (бања -); капи [капи]; наметки; палта; фустани; спортска облека; модна облека; јакни за риболов, чизми и елеци; наметки за риболов; копачки; фудбалски дресови; гамаши; ракавици; капи; хулахопки; јакни; фармерки; облека за одмор; лежерна облека; Лесна облека; мантии; вратоврски; заштитна облека за сурфање; пуловери; реплики на фудбалски униформи; заштитна облека, ракавици, капи и обувки (освен за заштита од несреќи или повреди); комбинезони за скијање; платнени широки појаси; шалови; кошули; обувки; скијачка облека; маски за спиење; костум за спиење; кецели; чорапи; спортски артикли (облека) за коњски спортови; спортски артикли [облека] за коњски спортови; спортска облека; спортски алишта; спортска облека за глава (освен шлемови); спортски чевли, чизми; спортска униформа; спортска облека; клинови за копачки [чевли]; шорцеви за сурфање; облека за пливање; термичка облека; патики; панталони; маици; долна облека; елеци; чизми; водоотпорна и непропустлива облека; водоотпорна облека; непропустлива облека; одела за пливање; средновековни женски шамии за на глава; нараквици [облека]; се од горенаведеното освен облека за велосипедисти; делови, додатоци и компоненти за сите горенаведени стоки
кл. 35

рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис

администрација; канцелариски функции; сметководство, водење книги и ревизија; сметководство; сметки (изготвување на извештаи за -); администрација (комерцијално -) на лиценцирање на стоки и услуги на други лица, на програма за попуст за овозможување на учесниците да добијат попусти на стоки и услуги преку употреба на членска картичка со попуст, натпревари за рекламни цели, програми за лојалност на потрошувачите, лојалност на клиентите и шеми за стимулирање, програми за лојалност кои вклучуваат попусти или стимулации, програми за наградување на лојалност, шеми за членство, претплата на весници [за други], шеми за продажба и промотивни стимулации, програми за поттик за промоција на продажба, деловни работи на франшизи, деловни работи на продавници за малопродажба; администрација во врска со методите за маркетинг и продажба; услуги со картички за административна лојалност; административна обработка на налози; административна поддршка и услуги за обработка на податоци; рекламирање, маркетинг и промотивни услуги; реклама за други на Интернет; рекламни и маркетинг услуги обезбедени со помош на социјални медиуми; рекламирање по пошта; рекламирање на стоки на други продавачи, овозможувајќи им на клиентите удобно да ги прегледуваат и споредуваат стоките на тие продавачи; рекламирање особено услуги за промоција на стоки; рекламни услуги за унапредување на е-трговија; рекламирање преку сите јавни комуникациски средства; совети кои се однесуваат на деловниот менаџмент на фитнес клубовите; совети во врска со деловниот менаџмент на здравствените клубови; совети во врска со деловното

работење на фитнес клубовите; совети во врска со деловното работење на здравствените клубови; уредување и спроведување на рекламни настани, саеми и изложби за деловни и рекламни цели; организирање комерцијални трансакции, за други, преку онлајн продавници; организирање на претплати за весници за други; уредување дисплеи за комерцијални цели, дисплеи за трговски цели, изложби за рекламни цели, изложби за комерцијални цели, презентации за рекламни цели, презентации за комерцијални цели; организирање претплати на онлајн публикации на други лица, на електронски списанија, на информативни медиуми, на медиумски пакети, на телекомуникациски услуги за други; услуги за личитација; ревизија; објавување на сметки; услуги за создавање, проценка, позиционирање, стратегија и тестирање на бренд; услуги за деловна администрација за обработка на продажба направена на Интернет; деловни совети и консултации во врска со франшизинг; деловни советодавни услуги; деловна анализа и услуги за информации и истражување на пазарот; деловни проценки; деловна помош, управување и административни услуги; деловни консултантски услуги и советодавни услуги; деловни консултантски услуги во врска со управување, маркетинг и промоција на кампањи за собирање средства; анализа на деловни податоци; деловни информативни услуги; деловни истражувања; служби за деловно разузнавање; деловни истраги; консултантски услуги за управување со бизнис и организација; управување со бизнисот за продавници, места за забава, хотели, изведувачи, спортски личности, продажни места, спортски клуб, спортски

објекти, спортски места, спортски луѓе, комплекси за базени, продажни места на големо и мало; услуги за управување со бизнисот; деловно следење и консултантски услуги, имено, следење на корисниците и рекламирање на други лица за да се обезбеди стратегија, увид, маркетинг упатства и за анализа, разбирање и предвидување на однесувањето и мотивацијата на потрошувачите и трендовите на пазарот; деловно вмрежување; деловно работење на трговски центри и трговски молови; деловна организација и консултантски услуги за управување; услуги за деловно планирање; услуги за промоција на бизнисот; деловно истражување; услуги за деловно стратешко планирање; службени лица за земање на налози за продажба; собирање деловна статистика; комерцијална администрација на лиценцирање на стоки и услуги на други лица; комерцијални консултантски услуги; комерцијални информации; комерцијални информации и совети за потрошувачите [продавница за совети за потрошувачи]; комерцијална или индустриска помош за управување; управување со компанијата [за други]; услуги за споредба на шопинг; компилација на реклами за употреба на интернет-страници; компилација на деловни информации; компилација на информации во компјутерски бази на податоци; составување на статистички податоци; составување, производство и дисеминација на рекламна материја; составување и одржување на мрежни директориуми; услуги за снимање компјутерски податоци; компјутерско управување со датотеки; консултации во продажни техники и продажни програми; консултантски услуги во врска со маркетингот; консултантски услуги во

врска со публицитет; корпоративно планирање; анализа на цената на трошоците; услуги за клупски клиенти и услуги за лојалност на клиенти, за комерцијални, промотивни и / или рекламни цели; обработка на податоци, систематизација и управување; демонстрација на стоки; услуги за дигитално рекламирање; дигитален маркетинг; рекламирање преку пошта; дисеминација на рекламна материја; дистрибуција на рекламен, маркетинг и промотивен материјал; дистрибуција на примероци; репродукција на документи; економско предвидување; експерти за ефикасност; агенции за вработување; маркетинг на настани; извоз-увоз агенциски услуги; изложби на модни ревији за комерцијални цели; модни ревији за промотивни цели (организација на -); управување со датотеки (компјутерски -); франшизинг (деловни совети во врска со -); управување со човечки ресурси и услуги за вработување; увоз-извоз агенции; информации за методите на продажба; информативни услуги во врска со рекламирање; фактурирање; услуги за распоред за рекламни цели; лојалност, стимулативни и бонус програмски услуги; рекламирање списанија; малопродажни услуги за облека по пошта; рекламирање по нарачка; управување (советодавни услуги за бизнис -); помош при управување; анализа на пазарот и услуги за истражување; маркетинг; маркетиншко истражување; маркетинг услуги; маркетинг на стоки и услуги на други со дистрибуција на купони; моделирање за рекламирање или промоција на продажба; услуги за отсекување вести; изнајмување канцелариски машини и опрема; он-лајн рекламирање; он-лајн рекламирање на компјутерска мрежа; реклами преку

Интернет и е-пошта, вклучително и развој и производство на кампањи за социјални медиуми и вирални мерки за маркетинг; маркетинг преку Интернет; услуги за нарачување преку Интернет; анкетирање на мислења; организација на програми за лојалност на клиенти за комерцијални, промотивни или рекламни цели; организација на изложби и настани за комерцијални или рекламни цели; организација на наградни извлекувања за рекламни цели; организација на промоции со употреба на аудио-визуелни медиуми; организација на саеми за комерцијални или рекламни цели; организација, работење и надзор на шемите за лојалност, шемите за стимулирање, продажните и промотивните стимулативни шеми; организација на изложби, настани, изложби, саеми и саеми за комерцијални или рекламни цели; услуги за аутсорсинг [деловна помош]; подготовка на платен список; консултантски услуги за управување со персонал; вработување на персонал; услуги за фотокопирање; поставување реклами и промотивни дисплеи на електронски страници до кои се пристапува преку компјутерски мрежи; планирање на стратегии за рекламирање и маркетинг; презентација на стоки и услуги; презентација на стоки на комуникациски медиуми, за малопродажни цели; услуги за споредба на цени; услуги за набавки за други [купување стоки и услуги за други бизниси]; демонстрации на производи и услуги за прикажување производи; информации за продажба на производи; производство на рекламни материјали и реклами; промовирање на стоките и услугите на другите; промовирање на стоки и услуги на други со дистрибуција на купони, со помош на шема за картички за лојалност, преку

програми за картички со попусти, преку администрација на продажни и шеми за промотивни стимулации кои вклучуваат марки за тргување, со доделување на купувачки поени за употреба на кредитни картички, преку промотивни настани, преку дистрибуција на печатен материјал и промотивни натпревари; промовирање на продажба на услугите [во име на другите] со уредување реклами; промоција на натпревари и настани, стоки и услуги за други, стоки и услуги преку спонзорство, специјални настани, спортски натпревари и настани; услуги за промоција во врска со настани во е-спорт; промотивно управување за спортски личности; промотивни услуги; обезбедување на водич за рекламирање преку интернет што може да се пребарува, со стоки и услуги на онлајн продавачи; обезбедување рекламен простор на веб-страница; обезбедување деловни информации преку Интернет ;; обезбедување комерцијални информации на потрошувачите; обезбедување информации за потрошувачки производи преку Интернет; обезбедување информации во врска со организирање и спроведување на волонтерски програми и проекти за заеднички услуги; обезбедување информации за пазарот во врска со производи за широка потрошувачка; обезбедување информации за купување; обезбедување и ширење на деловни информации, рекламни и рекламни материјали во врска со изложби, трговски изложби и изложби за деловни цели; обезбедување и ширење на деловни информации, помош и совети за присутните на изложбите, посетителите и изложувачите; обезбедување и изнајмување на рекламен простор, време и медиуми; обезбедување на онлајн пазар

за купувачи и продавачи на стоки и услуги; обезбедување информации и совети на потрошувачите во врска со изборот на производи и предмети што треба да се купат; обезбедување на информации и советодавни услуги во врска со е-трговија; обезбедување услуги за споредба на цени преку Интернет; односи со јавноста; објавување на публицитетни текстови; публицитет; услуги за преместување за деловни активности; изнајмување на рекламен простор, на време за рекламирање на комуникациски медиуми, на канцелариски машини и опрема, на машини за фотокопирање, на автомати; истражување за деловни цели; истражувачки услуги во врска со рекламирање и маркетинг; услуги за малопродажба на облека; малопродажба на при-пејд картички од трета страна за набавка на облека; малопродажба при-пејд картички од трета страна за набавка на забавни услуги; Услуги за уредување излози на малопродажба; промоција на продажбата; промоција на продажбата за други со помош на привилегирани кориснички картички; промоција на продажбата преку програми за лојалност на клиентите; продажни промоции во моментот на купување или продажба, за други; секретарски услуги; Услуги за уредување излози на продавници; спонзорско пребарување; претплата на информативен медиумски пакет; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; услуги за агенции за таленти; подготовка на данок; телекомуникациски услуги (организирање претплата на -) за други; услуги за телемаркетинг; телефонско одговарање за недостапни претплатници; телевизиско рекламирање; трговски шоу и услуги за комерцијална изложба; транскрипција;

пишување; ажурирање на рекламен материјал; обработка на текст; пишување рекламни текстови; услуги за малопродажба, услуги за трговија на малопродажба преку Интернет, услуги за трговија на големопродажба и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на хемикалии за употреба во индустријата, науката и фотографијата, како и во земјоделството, хортикултурата и шумарството, необработени вештачки смоли, необработена пластика, гаснење пожар и композиции за превенција на пожар, препарати за калење и лемење, супстанции за штавење животински кожи, лепила за употреба во индустријата, китови и други полнила за паста, компост, ѓубрива, вештачки ѓубрива, биолошки препарати за употреба во индустријата и науката; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на бои, лакови, лакови, конзерванси од 'рѓа и против влошување на дрво, бои, фарби, мастила за печатење, обележување и гравура, сурови природни смоли, метали во форма на фолија и прав за употреба во сликање, украсување, печатење и уметност, нагризувачки средства, фарби, бои, пигменти и мастила, бои во прашок, фарби за храна, бои за храна, тонери за печатачи, полнети, за принтери и фотокопири; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на немедицински козметички производи и тоалетен прибор, немедицински пасти за заби, парфимерија, есенцијални масла, препарати за белење

и други супстанции за употреба на перење на алишта, чистење, полирање, препарати за чистење и абразивни средства, препарати за чистење на тело и нега на убавина, козметика, тоалетен прибор, препарати за орална хигиена, парфимерија и мириси, препарати за чистење животни, ароматични екстракти; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, трговија на големо и малопродажба преку директна пошта за трговија со мириси за домаќинства, препарати за перење алишта, препарати за кожа и за чистење и полирање за чевли, препарати за чистење на возила, сапун против потење, антиперспиранси, препарати за вештачко сончање, лосиони за бања, соли за бања не за медицински цели, омекнувачи за брада, производи за нега на убавина, маски за убавина; услуги за малопродажба, услуги за малопродажба преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на препарати за белење и други супстанции за употреба за перење на алишта, чистење, полирање, средства за чистење и абразивни производи, производи за нега на тело, пудра за тело, крем за чизми, лак за чизми, агенси за чистење на рацете, препарати за чистење, средства за чистење, млеко за чистење за тоалетни цели, работи за боење, козметички комплекти, козметички препарати за сончање на кожата, козметика, креми; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на пасти за заби, дезодорансни сапуни, дезодоранси, препарати за депилација, детергенти, средства за дезинфекција,

прашок за боење (козметика), бои за брада, колонска вода, турпии, шмиргли, шмиргли за кретење на ноктите, смарова хартија, есенцијални масла, шминка за очи, козметика за веѓи, моливи за веѓи, гелови за употреба на косата, препарати за белење на коса, производи за нега на коса, бои за коса; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на бои за коса, лосиони за коса, препарати за поставување коса, спреј за коса, препарати за брановидна коса, препарати за нега на рацете, мелеми за усни [немедицински-], лосиони за козметички цели, шминка, прав за шминка, препарати за шминка, препарати за отстранување шминка, медицински сапуни, хидратантни средства, средства за миенење на устата, препарати за нега на ноктите, лак, препарати за отстранување на лак од нокти, лак за нокти; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на немедицински препарати за употреба после бричење, немедицински тоалетни препарати, масло за тело, масла за козметички цели, масла за парфеми и мириси, парфимерија, парфеми, препарати за нега на телото, препарати за освежување на здивот [не медицински], лосиони пред бричење и после бричење, шампони, препарати за бричење, сапуни за бричење, крем за чевли, лак за чевли, восок за чевли; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на препарати за

туширање, производи за нега на кожа, препарати за нега на кожа, сапуни, средства за отстранување на дамки, препарати за сончање, талк, нијанси и лосиони сите за коса и брада, марамчиња импрегнирани со козметички лосион, тоалетни производи, тоалетна вода, тоалетен прибор, крпи што содржат немедицински тоалетни препарати, препарати за миене и бања; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги на трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на индустриски масла и масти, восок, лубриканти, композиции за апсорпција на прашина, влажни и врзувачки композиции, горива и илуминанти, свеќи и фитили за осветлување, нехемиски адитиви од гориво, волна за употреба како гориво, свеќи за новогодишна елка, електрична енергија, маст за подмачкување на чизми, чевли и кожа, осветлувачки восок, масла за бои; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на парфимирани и миризливи свеќи, чистење (композиции за врзување прашина за -), восочни свеќи, текстилно масло, фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња, додатоци во исхраната за човечки суштества и животни, фластери, материјали за преврски, материјал за пломбирање на заби, забен восок; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на

средства за дезинфекција, препарати за уништување на штетници, фунгициди, хербициди, леплив малтер, лепила за протези, препарати за освежување на воздухот, аналгетици, антисептички препарати, бактериолошки култури (средства за -), завои и преврски, ремени за хигиенски марамчиња [крпи], освежувачи на воздухот за автомобили;, јаглехидрати во течна форма; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на хемиски спроводници за електрокардиографски електроди, ладни креми за третман на спортски повреди, препарати за чистење контактни леќи, додатоци во исхраната за луѓе и животни, диететски пијалаци прилагодени за медицински цели, диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња, диететски препарати за храна со мала содржина на маснотии [прилагодени за медицински цели]; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на диететска храна прилагодена за лица кои имаат комплексни метаболички нарушувања за медицински цели, диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, диететски супстанции за медицинска употреба при контрола на телесната тежина, средства за дезинфекција за хигиенски цели, производи за миене кучиња, пијалаци претежно од минерали или витамини, лекови за медицински цели, полни кутии и комплекти за прва помош, додатоци на храна; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало

преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на храна за лица кои имаат комплексни метаболички нарушувања, завои од газа [преврски], препарати за дезинфекција на рацете, комплети што содржат медицински препарати, материјали за преврски, замена на оброци и микс од пијалаци како додатоци во исхраната, прашоци за замена на оброк, медицинска храна за спортисти, медицинска храна за спортски лица [витамины или минерали], медицински препарати и супстанции; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на минерални и протеински препарати и супстанции, минерални пијалаци [медицински], мускулни релаксанти, натуропатски и хомеопатски препарати и супстанции, хранливи материи и хранливи состојки, хранливи и додатоци на исхраната, кислород за медицински цели, пестициди, фармацевтски препарати и супстанции, растителни соединенија и екстракти за употреба како додатоци во исхраната, фластери; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, трговија на големо и малопродажба преку директна пошта кои се однесуваат на продажба на концентрати на диететска храна во прав и диететски супстанции за употреба во програма за намалување на телесната тежина за медицински цели, препарати за диететска употреба, протеинска храна за исхрана на луѓето [прилагодена за медицински цели], протеински суплементи, радиум за медицински цели, средства за стерилизирање, стимуланси направени од витамини; услуги за малопродажба, услуги

за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на траки за завој, витамински, диететски и минерални додатоци, витамински пијалаци, витамински препарати, витамини, води [пијалаци] за медицински цели, обични метали и нивни легури, руди, метални материјали за градење и конструкција, преносни згради од метал, неелектрични кабли и жици од обичен метал, мали предмети од метален хардвер, метални контејнери за складирање или транспорт; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на сефови, мали предмети од метален хардвер, необработени и полуобработени обични метали, вклучувајќи едноставни производи изработени од нив, значки од метал за возила, метални значки, привезоци за клучеви и синџири за клучеви, брави, клучеви, украси, метални корпи, клучеви, бланко клучеви, знаци, статуи, статуетки и фигурини, бронзи, трофеи изработени од метал, кутии за пари; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на кутии, трофеи, модели од благороден метал, сите изработени во целост или главно од обични метали, машини, машински алати, електрични алатки, мотори и машини, освен за сувоземни возила, Машински спојници и трансмисииски елементи, освен за сувоземни возила, земјоделски средства, освен рачни алатки за рачна употреба, инкубатори за јајца, автоматски машини за продажба; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало

преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на рачни алатки и средства, рачно управувани, прибор за јадење, странични краци, жилети, рачни хигиенски и средства за убавина за луѓе и животни, алатки за подигнување, рачни алатки за итни случаи и спасување, градинарски алат, рачно управувани, ножици, пегли за коса, фига̀ро за виткање коса, виткачи за трепки, сетови за маникир, ножици за нокти, турпии за нокти, комплети за педикир, ножици за кастрење, пинцети, клешти, секачи за пица; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку малопродажба преку директна пошта, поврзани со продажба на научни, истражувачки, навигациски, геодетски, фотографски, кинематографски, аудио-визуелни, оптички, мерење на тежина, мерење, сигнализација, откривање, тестирање, проверка, живото-спасувачки-апарати и инструменти за настава, апарати и инструменти за спроведување, префрлување, трансформација, акумулирање, регулирање или контрола на дистрибуцијата или употребата на електрична енергија; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на апарати и инструменти за снимање, пренесување, репродукција или обработка на звук, слики или податоци, снимени и медиуми што може да се преземаат, компјутерски софтвер, празни дигитални или аналогни снимања и медиуми за складирање, механизми за апарат што работи со парички, каси, уреди за пресметување, компјутери и компјутерски периферни

уреди, костуми за нуркање, маски за нуркачи, Чепчиња за уши за нуркачи; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, трговија на големо и малопродажба преку директна пошта за продажба на штипки за нос за нуркачи и пливачи, ракавици за нуркачи, апарати за дишење за подводно пливање, апарати за гаснење пожар, абдоминални заштитници (за заштита од несреќи и повреди), аларми, засилувачи, антени, апарати и инструменти за снимање, пренесување и репродукција на звук, податоци и / или слики, апарати за снимање, пренесување или репродукција на звук или слики; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на апарати за употреба со компјутери, аудио и видео ленти и дискови, сите во однапред снимена форма, аудио апарат, аудио записи, аудио звучници, аудио системи, машини за автоматска репродукција, торби и футроли специјално прилагодени за држење или носење преносни, мобилни, рачни и таблет уреди и опрема и додатоци за такви уреди, батерии, батерии, електрични, кутии за батерии; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на полначи за батерии, двогледи, празни и претходно снимени ЦД-а, дискови, плочи, ленти и касети, празни ленти за снимање аудио и видео, заштитници на телото, книги снимени на диск, заштитни средства за гради, ормани и штандови, сите прилагодени за аудио, видео и телевизиски апарати и инструменти, кабли, електрични, машини за

пресметување, калкулатори, камкордери, филм за камера, леќи за камери; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на фотоапарати, картички што содржат чип за интегрирано коло, картички кодирани со безбедносни карактеристики за цели на автентикација, картички со користење на магнетни мемории и мемории на интегрално коло, носачи за мобилни телефони, футроли за носење прилагодени за очила за сонце, футроли прилагодени за двоглед, футроли за мобилни телефони, футроли за очила и очила за сонце, магнетофон, ЦД плеери, ЦД радио касети; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, трговија на големо и малопродажни услуги преку малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на ЦД-ромови, мобилни телефони, ланци и жици за очила и очила за сонце, кинематографски филм, експозиционирани, апарати за чистење на дискови за снимање на звук, часовници (уреди за снимање на време) и тајмери, облека за заштита од несреќи, зрачење и пожар, апарати за управување со монети (механизми за -), комбинирани телевизии и видеорекордери, компакт дискови, магацини за компании преземени преку Интернет; услуги за малопродажба, услуги за малопродажба преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на компјутерски апликациски софтвер, компјутерски апликациски софтвер за преносни, мобилни, рачни и таблет уреди, компјутерски апликациски софтвер што се однесуваат на или содржат игри, казино игри, игри со карти,

коцкање или обложување, програми за компјутерски игри и видео игри, софтвер за компјутерски игри, компјутерски игри, хардвер за компјутерски игри, компјутерски хардвер, компјутерски периферни уреди, компјутерски програми; услуги за малопродажба, услуги за малопродажба преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на компјутерски софтвер, апарати за компјутерски софтвер и компјутерски хардвер со мултимедијални и интерактивни функции, компјутерски софтвер и компјутерски програми што може да се преземат или обезбедени преку Интернет, компјутерски софтвер и компјутерски програми што се однесуваат на или содржат игри, игри базирани на вештина, игри во казино, игри со карти, коцкање или обложување; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на компјутерски софтвер за телекомуникации и комуникација преку локални или глобални комуникациски мрежи, вклучувајќи Wi-Fi, интернет, интранет, екстранет, телевизија, мобилна комуникација, мобилни сателитски мрежи, компјутерски терминали, компјутери, компјутери, лаптоп и лаптоп преносни компјутери, компјутери за играње, проводници, електрични, кутии за микроскопски стакла; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта, поврзани со продажба на контролори и тастатури за греење, вентилација, климатизација, осветлување и безбедност, сметачи, носачи на

податоци со интегрирани електронски чипови, носачи на податоци со интегрирани микропроцесорски чипови, дигитални аудио ленти, дигитални разноврсни дискови, дискови и касети, сите за видео игри, драјвери за дискови, дискови и касети, сите за видео игри, дискови со видеоснимки, апарати за нуркачи; услуги за малопродажба, услуги за малопродажба преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на софтвер и програми за компјутерски и видео игри кој може да се презема, софтвер и програми за електронски компјутерски игри и видео игри за преземање, електронски публикации за преземање, софтвер и програми за интерактивни компјутерски игри и видео игри за преземање, публикации што може да се преземат, имено, списанија на компании што може да се преземат преку Интернет; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на софтвер и програми за компјутерски игри и видео игри на виртуелна реалност за преземање, чепчиња за уши, подлоги за лакти, штитови и заштитници, електричен апарат за чистење, електричен апарат за виткање коса, електрични инсталации за далечинско управување на индустриски работи, електрични пегли, електрични кабли за напојување, електрични полирачи на чевли, електрични сетови на пареа за виткање на коса; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на електрично црево за вакуум, електрични апарати и

инструменти, сите за канцелариска употреба, електрични апарати за домаќинство, електролизатори, апарати за електролиза за лична употреба за галванизација, електронски билтен табли, електронски програми за компјутерски игри и видео игри, електронски компјутерски игри и софтвер за видео игри, електронски игри; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на табли за електронски пораки и табли за прикажување на електронски информации, електронски публикации дистрибуирани преку е-пошта, кодирани картички и магнетни енкодери, кодирани чип картички кои содржат програмирање користено за финансиски апликации, Програми за лојалност, програми за награди и преференции на носителите на картички, продолжни кабли, продолжни кабли, кутии за очила, очила; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на наочари, очила, очила за сонце, спортски очила и наочари, очила за пливање, штитови за лице, апарати и инструменти за обработка на факсимили, огради (електрифицирани -), филтри за респираторни маски, флексибилни (обликувани) навлаки за контроли на електричен апарат, гуми за капење и пливање, флуоресцентни екрани, рамки и леќи за очила и очила за сонце, рамки за очила; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на игри прилагодени за употреба со телевизиски

приемници, софтвер за игри, очила за скијање, очила за употреба во спорт, графички еквилајзери, апарати за стилизирање коса, апарати за брановидна коса, ленти за чистење на главата, слушалки, слушалки, шлемови (освен шлемови за велосипедисти), држачи прилагодени за мобилни телефони, картички импрегнирани со холограм, холограми; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на програми за интерактивни компјутерски игри и видео игри, софтвер за интерактивни компјутерски игри и за видео игри, софтвер за интерактивни електронски компјутерски игри и за видео игри, софтвер и програми за интерактивни мултимедијални компјутерски игри и видео игри, џојстици за употреба со компјутери, џубокси, машини за караоке, подлоги за колена, штитови и заштитници, футроли за носење лаптоп; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на навлаки за лаптопи, леќи за наочари, очила и очила за сонце, појаси за спасување, јакни и пловки, жици што спроведуваат светло [оптички влакна], ваги за багаж, магнетни носачи на податоци, дискови за снимање, магнети, лупи, мерачи, мерни инструменти, ленти за мерење, мемориски стикови, мобилни апликации со софтвер и игри за виртуелна реалност; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на навлаки за мобилни телефони, ленти за мобилни телефони,

мобилни телефони, безжични телефони, машини за броење и сортирање пари, апарати за следење, електрични, подлоги за глумчиња, подлошки за глумчиња, заштитници за уста (штитови за непца), mp3 плеери и преносни и рачни дигитални електронски уреди за снимање, организирање, пренесување, манипулирање и преглед на датотеки со текст, податоци, аудио и видео; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта кои се однесуваат на продажба на навигациски апарати за возила [борд компјутери], одондогарди, канцелариски машини, оптички апарати и инструменти, апарати за пејџинг, педометри, перископи, лични ЦД плеери, лично стерео, телефонски апарати, телефонски навлаки [специфично прилагодени] и навлаки за преносни и рачни дигитални електронски уреди, записи со фонограф, касети и дискови; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на апарати и инструменти за фотокопирање, фотографски апарати и инструменти, картички покриени со пластика со печатена материја [кодирани], приклучоци, штекери и други контакти [електрични врски], , џебни калкулатори, преносни аудио апарати и инструменти, при-пејд магнетни картички, тајмери што може да се програмираат, уреди за заштита од несреќи, заштитна облека и додатоци за лична употреба; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на заштитна облека за нуркање, заштитна облека за

учесници во мото спортови [за спречување несреќи], заштитна облека, опрема за глава и обувки за употреба во спортот, заштитни очила, очила за сонце и наочари, заштитни шлемови, Машини за перфорирани картички за канцеларии, радио касети, радио приемници, радија, радио часовници, рекордери, апарати за далечинско управување; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на безбедносни одела за преживување, сателитски навигациски апарати, сателити и декодери, ваги, безбедносни кодирани картички, полупроводници, обликувани капацита за контроли на електричен апарат, сигнални свирки, скејтборд кациги, паметни картички, магнетни кодирани картички, картички за електронски носачи на податоци, картички за полнење, банкарски картички, кредитни картички, дебитни картички, чип картички, картички со складирана вредност, платежна картичка; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на припејд картички, приклучоци, електрично загревани, снимање на звук, звучници, гласни звучници, слушалки за во уво, кабли за звучници, држачи за очила, спортски очила [очила], спортски очила, спортски наочари, спортски кациги и визирни, поштенска марка (апарат за проверка -), ремени и футроли за очила и очила за сонце, ремени за очила за сонце, очила за сонце, штитници од нагло зголемување на волтажа, очила за пливање, касетофон; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за

трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на магнетофони, ленти, дискови и флопи дискови, сите снимени со компјутерски програми, телекомуникациски апарати (вклучително и меѓународни припејд телефонски картички и електронски ваучери), телекомуникациски инсталации, апарати и инструменти, телекомуникациски апарати (вклучително и меѓународни припејд телефонски картички и електронски ваучери), апарати и инструменти за телефонска секретарка, телефонски апарати; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на телефони, мобилни телефони, безжични телефони, телевизиски антени, телевизиски апарати и инструменти, телевизии, телевизии за примање на сателитско емитување, токени за активирање на електрични, електронски и телекомуникациски апарати и инструменти, трансформатори, приемници, грамофони, апарати и инструменти за пишување, дигитални уреди за складирање; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на видео апарати и инструменти, видео камери, плеери за видео дискови, софтвер за видео игри, видео игри, машини за снимање видео, компјутерски игри за виртуелна реалност и програми за видео игри, компјутерски игри за виртуелна реалност и софтвер за видео игри, слушалки и шлемови за виртуелна реалност, единици за визуелен приказ, машини за гласање, монитори за видео дисплеј што се носат, апарати и

инструменти за обработка на текст; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, материјали за шиене, терапевтски и асистивни уреди прилагодени за лица со попреченост, апарат за масажа, апарат, уред и артикли за доенчиња, завои, ладни и топли пакувања за медицински цели, стоматолошки маски за лице и стоматолошки ракавици; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на еластични обвивки за екстремитети и зглобови за медицинска употреба, маски за лице за медицинска употреба, штитници за слух, неопренови протези за екстремитети и зглобови за медицинска употреба, ортодонтски машини и инструменти за стоматолошка намена, протетски инструменти за стоматолошки цели, спортски потпори, суспензивни завои за употреба во спортот; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на апарати и инсталации за осветлување, греење, генерирање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, водоснабдување, санитарни цели, апарати и инсталации за ладење, скара (лава камења за употреба во -), климатизиран воздух (инсталации за -), ламби за виткање, торбички за стерилизација за еднократна употреба; услуги за малопродажба, услуги за

трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на филтри за вода за пиење, запалка за гас, светлечки стапчиња, апарати и апарати за сушење коса, апарати за греење, шишиња со топла вода, хидранти, ламби, нуклеарно гориво и нуклеарен модерирачки материјал (инсталации за обработка), радијатори, електрични, фрижидери, машина за правење смог на сцени, тоалетни школки, факели за осветлување, ламби со ултравиолетови зраци, не за медицински цели, инсталации за наводнување, автоматски; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на возила, апарати за движење по копно, воздух или вода, штитници за шофершајбна за автомобили и штитници од сонце, организери за во автомобил, прекривки за автомобилски седишта, електрични возила, рачни автомобили, внатрешни гуми (опрема за поправка на -), колички за пазарење, санки, додатоци за возила, компоненти и делови вклучени во оваа класа, гуми за тркала на возила [гуми], додатоци за гуми за тркала на возила, компоненти и делови; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на шофершајбни, огнено оружје, муниција и проектили, експлозиви, огномети, благородни метали и нивни легури, накит, скапоцени и полускапоцени камења, хоролошки и хронометриски инструменти, часовници со аларм, беџови од благороден метал, кутии, кутии од благороден метал, нараквици, футроли за

часовници и рачни часовници, футроли за правење часовници, ланци од благороден метал, кутии за часовници, стрелки на часовници, часовници; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на манжетни, игли за вратоврски, брошеви за вратоврски, имитација на злато, кутии за накит од скапоцени метали, накит и имитација на накит, кутии за накит, привезоци за клучеви, кујнски контејнери од благороден метал, медали, значки од благородни метали, прстени за држење свеќи од благороден метал, подвижни делови за часовници и рачни часовници, украси од скапоцени метали, прстени што се накит, спортски часовници, инструменти за чување време; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на ситни украси, трофеи, токи на ремени, сите од благороден метал или обложени со нив, ремчиња за часовници, ремени за часовници, часовници, рачни часовници, музички инструменти, музички штандови и штандови за музички инструменти, диригентски палки, хартија и картон, печатени материјали, материјал за врзување книги, фотографии, канцелариски материјал и канцелариски реквизити, освен мебел; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на лепила за канцелариски материјал или за домаќинство, материјали за цртање и материјали за уметници, четки за сликање, упатства и наставни материјали,

пластични листови, филмови и кеси за завиткување и пакување, видови на печатачи, блокови за печатење, лепило за канцелариски цели, држачи за лепливи ленти [канцелариски прибор], лепила за канцелариски материјал или за домаќинство, агенди, албуми; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на модели на архитекти, материјали на уметници, вреќи [пликови, торбички] од хартија или пластика, за пакување, блок бележници, материјал за врзување книги, книги, списанија [периодични списанија], брошури, летоци и други печатени публикации, брошури, календари, картички изработени од пластика [освен кодирани или магнетни], футроли за пенкала, футроли за канцелариски материјал, каталози, бројаници, компаси; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на прецртани слики, подлошки за белешки, дневници, Фасцикли за документи [канцелариски материјал], табли за цртање, инструменти за цртање, гуми, програми за настани, фломастери со тенок врв, картички за подароци, ваучери за подароци, лепак во стапче, честитки, марамчиња од хартија, маркери, индексирани книги за евиденција на информации во врска со обука за фитнес, пенкала со мастило, мастила за пенкала; услуги за малопродажба, услуги за малопродажба преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта за малопродажба до продажба на упатства и наставни материјали (освен апарати), етикета за багаж изработена од кожа, списанија,

пенкала за обележување (канцелариски материјал), билтени, бележници, тефтери за белешки, официјални програми [печатени материјали], четки за боја, хартија, картон и стока направена од овие материјали, кои не се вклучени во други класи, постели [боички], кутии за моливи, острилки за моливи, моливи, пенкала; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на периодични списанија [печатени материјали], фотографии, пластичен филм за завиткување, пластични материјали за пакување (не се вклучени во други класи), постери, печатени агенди, печатени материјали, печатени публикации, печатени билети, видови на принтови, блокови за печатење, отстранливи самолепливи белешки, тетоважи што може да се отстранат, линијари, торби за пазарење од пластика (што се носат), програми за сувенири, печати [жигови, отпечатоци], хевталици; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на муниција за хевталици, канцелариски материјал, матрици, марамчиња, машини за пишување и канцелариски реквизити (освен мебел), сидни графикони за употреба како дневници, сидни графикони за употреба како дневници, бели плочи, необработена и полу-преработена гума, гутаперка, гума, азбест, мика и замени за сите овие материјали, пластика и смоли во екструдирана форма за употреба во производството; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во

врска со продажба на материјали за пакување, запирање и изолација, флексибилни цевки, туби и црева, не од метал, кожа и имитации на кожа, животински кожи и кожи, багаж и торби за носење, чадори и чадори за сонце, стапови за одење, камшици, узди и самарчиња, јаки, поводници и облека за животни, уметнички портфолија [кутии], предмети за багаж, атлетски торби, аташеа; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на носачи за бебиња и деца, ранци, багаж, торби, торби за додатоци за патувања, чанти за плажа, торби за ремени, ремени, ремени изработени од имитација на кожа, ремени изработени од кожа, новчаници на преклопување, торби за чевли, актовки, футроли за деловни картички, торби за кампување, бастуни, кутии за картички, држачи за картички, држачи за чекови, рачен багаж, футроли, футроли за мобилни телефони; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, трговија на големо и малопродажба преку директна пошта малопродажни услуги во врска со продажба на кутии, пликоа - ташни, козметички торби, футроли за кредитни картички, држачи за кредитни картички, торби за пелени, кутии за документи, торбици, вечерни ташни, прицврстувачи и ремени од кожа, торба со конструкции во вид на ранец за носење бебиња, рамки за чанти, рамки за чадори, торби за облека, чадори за седишта за голф, голф чадори, торби за теретана, чанти, ремени, торби за преку рамо; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во

врска со продажба на кожи, торбички за колкови, патнички торби, прекривки за коњи, прибор за коњи, прибор за коњи и коњички производи, кутии за клучеви, привезоци за клучеви изработени од кожа кои вклучуваат прстени за клучеви, привезоци за клучеви направени од кожа кои вклучуваат прстени за клучеви, држачи за клучеви, торбички за клучеви, ранци, врвки (кожа -), ремени (кожа -), кожни производи, вклучувајќи прибор за коњи и коњски производи, кожни портфолија [корици], багаж, ознаки за багаж; услуги за малопроджба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопроджба преку директна пошта во врска со продажба на ремени за багаж, торби за пренокување, багаж за пренокување, торби за на велосипед, чадори за сонце, цепни книги, цепни паричници, портфолија, торбички, чанти, чанти, торби за снимање, седла за јавање, седла за јавање, ранци, самарчиња, училишни торби, училишни чанти, ранци на ученици, торби за чевли, торби за купување, колички за купување [торби за купување на тркала), торби за рамо, кожи и кожи, спортски торби, спортски ташни; услуги за малопроджба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопроджба преку директна пошта во врска со продажба на каиши за лизгалки, куфери, тоалетни торби, платнени торби за пазарување, патни торби, патнички куфери, големи куфери за патување, големи куфери, седишта со чадори, чадори, торби што се носат на половина, бубрежиња, торбички што се носат на половина, торбички за бубрежиња, стапови за одење, паричници, паричници за прицврстување на ремените, камшици, графикони за употреба како дневници, бели табли; услуги за

малопроджба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопроджба преку директна пошта во врска со продажба на материјали, не од метал, за градење и конструкција, крути цевки, не од метал, за градење, асфалт, смола, катран и битумен, преносни згради, не од метал, споменици, не од метал, мебел, огледала, рамки за слики, контејнери, не од метал, за складирање или транспорт, необработена или полуработена коска, рог, коска од кит или бисерна школка; услуги за малопроджба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопроджба преку директна пошта во врска со продажба на школки, морска пена, жолт килибар, постелнина [освен линена], кревети за домашни миленици, нараквици (идентификација), не од метал, за болнички цели, кабли или цевки од пластика, мебел за кампување, закачалки за облека, прстени за завеси, украси од пластика за прехранбени производи, табли за изложување, душеци за кампување од пена, додатоци за мебел, не од метал; услуги за малопроджба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопроджба преку директна пошта во врска со продажба на плетени корпи [корпи], перници на надувување [освен за медицинска употреба] за поставување околу вратот, кукли, перници, вреќа за спиење, прибор за домаќинство или кујна и контејнери, садови за готвење и сервиси за јадење, освен виљушки, ножеви и лажици, чешли и сунѓери, четки, освен четки за бои, материјали за правење четки, производи за чистење; услуги за малопроджба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и

малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на необработено или полуобработено стакло, освен градежно стакло, стакларија, порцелан и глинени садови, корпи за домашна употреба, чаши за пиво, чинии и садови, производи за четки, горилници, држачи за свеќи, прстени за држење свеќи од благороден метал, свеќници од благороден метал, украси од порцелан, инструменти за чистење [рачно управувани], коктел-шејкери, фезвиња за кафе неелектрични, контејнери за домаќинство; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на контејнери за домаќинства, сите од благороден метал, контејнери за храна, контејнери за употреба во домаќинството за складирање, садови за готвење, ладни вреќи, ладни вреќи за мамци за риболов, козметички прибор, чаши, украсни производи изработени од стакло, украсен порцелан, сервиси од порцелан, глинени садови или порцелан, шишиња за пијалаци, сламки за пиење, садови за пиење, фигурини, рамни железни штандови, саксии за цвеќе, шишиња за вода што можат да се преклопат; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на апарати за екстракција на овошни сокови (рачно управувани), артикли за поклони и уметнички дела, сите изработени од порцеланска коска, порцелански кристал, глинени садови, стакло, порцелан или керамика, стакло, необработени или полуобработени [освен градежно стакло], домаќински или кујнски прибор и садови, кофи за мраз, стапици за инсекти, бокали

и садови за пиење, чајници, кујнски и прибор за домаќинство и контејнери, кутии за храна; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на минијатурни фигури, миксери [неелектрични] за мешање пијалаци, миксери, рачни [коктел-шејкери], чаши, неелектрични инструменти и материјали, сите за чистење, украси, корпи за излети (опремени -), вклучувајќи садови, чинии, порцелански садови, сламки за пиење кои може да се користат повеќе пати, сламки кои може да се користат повеќе пати, тацни од благороден метал, шишиња - шејкери, спортски шишиња, челична волна, контејнери за чување храна; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на садови за складирање за домаќинство, сламки, резервоари, термоизолирани кеси за употреба во домаќинството или во кујна при транспорт и складирање на храна и пијалаци, термоизолирани садови за храна, термички изолирани матарки за употреба во домаќинството, четки за заби, чепкалки за заби, послужавници за домашна употреба, кутии за ситници, вазни и урни, шишиња за вода, канти за наводнување, градинарски производи, уметнички дела; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на јажиња и жици, мрежи, шатори и церади, настрешници на текстилни или синтетички материјали, едра, вреќи за транспорт и складирање на материјали на големо, обложување, материјали за амортизација и полнење,

освен хартија, картон, гума или пластика, непогодни облоги, сурови влакнести текстилни материјали и нивни замени, восочна ткаенина, навлаки за камуфлажа; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на предива и конци, за текстилна употреба, памучен конец и предиво, конец и предиво за шиене, свилен конец и предиво, волнен конец и предиво, памучен конец, свила и волна, текстил и замени за текстил, постелнина за домаќинство, завеси од текстил или пластика, транспаренти, ткаенини за бања, навлаки за кревети и маси, чаршафи за кревет, покривки за кревет, постелнини за кревет, навлаки за кревети, ролетни, подметки за чаши, навлаки (обликувани навлаки за тоалетни капаци -) од ткаенина; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на навлаки за перници, врвки за завеси, завеси, навлаки за перничина, навлаки за јоргани, јоргани, јоргани од гускини перја, крпи за лице, фланели, покривки за мебел, марамчиња, кујнски крпи, ткаенини за постелнина и тапацир, марабути [платно], салфетки, неткаени текстилни ткаенини, навлаки за перници, покривки за перници, печатарски платна од текстил, навлаки за ќебиња, ќебиња, килими, чаршафи; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на завеси за туширање, платно, вреќи за спиење, чаршафи за на маса, прекривки за на маса, навлаки за на маса, постелнина за маса, простирки за на маса, салфетки за

на маса, крпи за чај, текстилна драперија за завеси, текстилни производи, текстилни материјали, текстил за правење производи од облека, крпи, крпи од текстил, прекривки за патување, прекривки за патување [прекривки за скут], ткаенини за тапацир, сидни закачки од текстил, ракавици за перење, лента од бело платно; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на облека, обувки, производи што се носат на глава, јакни во вид на дуксер, траки за на рака [облека], балаклави, ремени [облека] ремени изработени од имитација на кожа., ремени изработени од кожа, чизми, фантомки, капи (за туширање -), капи [облека за на глава], елеци за тренинг, палта, фустани, облека за вежбање, модна облека, рибарски јакни, чизми и елеци, наметки за риболов, копачки, фудбалски дресови, гамаши, ракавици, капи, хулахопки; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на јакни, фармерки, облека за одмор, лежерна облека, лесна облека, мантии, вратоврски, заштитна облека за сурфање, пуловери, реплики на фудбалски униформи, заштитна облека, ракавици, производи што се носат на глава и обувки (освен за заштита од несреќи или повреди), комбинезони за скијање, Платнени широки појаси, шалови, кошули, чевли, скијачка облека, маски за спиење, облека за спиење, кеџели, чорапи; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на спортски производи (облека) за коњичка

употреба, спортски производи [облека] за коњичка употреба, спортска облека, спортска облека, спортски производи што се носат на глава (освен шлемови) , спортски чевли, чевли за одење, спортски униформи, спортска облека, клинови за копачки [чевли], шорцеви за сурфање, облека за пливање, термална облека, патики, панталони, маици, долна облека; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на елечи, чевли за пешачење, водоотпорна и непропустлива облека, водоотпорна облека, непропустлива облека, одела за пливање, Средновековни женски шамии за на глава, нараквици [облека], тантела, плетено и везови , Ленти [позамантерија] и панделки, копчиња, куки и окца, топуски и игли, вештачки цвеќиња, украси за коса, лажна коса, кутии за игли, брошови (додатоци за облека), токи (додатоци за облека); услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на прицврстувачи за облека, прицврстувачи за коса, украси за коса, ленти за коса, игли за плетење, перничкиња за топуски и игли, Значки за украсна бижутерија, врвки за чевли, натпреварувачки броеви, патенти, додатоци за облека, производи за шиенење и украсни текстилни производи, теписи, килими, подлоги и рогозини, линолеум и други материјали за покривање на постојните подови; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на сидни завеси, не од текстил, имитација на трева,

тапети, патосници за во автомобил, душеци, вештачки подлоги, сидни и тавански прекривки, простирки за јога, игри, играчки и предмети за играње, апарати за видео игри, гимнастички и спортски производи, украси за новогодишни елки, апарати за бокс, апарати за играње игри со вештини, апарати за играње спортови, апарати за скијање; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на апарати за употреба во фудбалски игри, средства за стрелаштво, вештачки новогодишни елки и постолје за новогодишни елки, табла (игра), торби прилагодени за носење спортски артикли, торби специјално дизајнирани за скијачки и даски за сурфање, торби специјално прилагодени за спортска опрема, балони, топки, топки што се спортски производи, топки за игри; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, трговија на големо и малопродажба со малопродажба преку директна пошта кои се однесуваат на продажба на топки за употреба во спортови, топки вклучувајќи тениски топчиња, тениски рекети, сквош рекети и сродна стока и додатоци од оваа класа, маски за бејзбол, реквизити за мажуретки, палки, палки за спорт, палки за спортови, друштвени игри, заштитници за тело, апарати за бодибилдинг, апарати за бодибилдинг спортски производи за употреба во игри со ракет; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на апарати за бодибилдинг / апарати за тренирање на тело / апарати за рехабилитација (тело -), заштитници за гради, маскирни екрани

[спортски артикли], игри со карти, кутии прилагодени за носење спортски апарати, дама, шах, новогодишни украси, постолје за новогодишни елки, новогодишни елки од синтетички материјал, опрема за игри со парички, компјутерски игри, конфети; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на крикет торби, подлоги за пикадо, пикадо, штитници за лактите (спортски артикли), електронски игри, опрема за вежбање, апарати за возење на терен, рибни куки, апарати за риболов и артикли, опрема за риболов, штитници за тупаници [спортски артикли], опрема за фитнес, машини за фитнес вежби, фудбалски ракавици, голови за рагби или фудбал, чипови за игри, игри; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на игри прилагодени за употреба со телевизиски приемници, апарати за игри, игри во врска со игри со вештини, игри во врска со спорт, ракавици за спортски цели [специјално прилагодени за], мрежи за гол, стативи за гол, торби за голф, со или без тркала, подлоги за голф, гимнастички и спортски производи и апарати, направи за вежбање на раце, направи за вежбање на раце [освен за терапевтска употреба]; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на рачни електронски игри, заштитни средства за раце прилагодени за спортска употреба, рачни и преносни уреди за игри, - заштитници за колкови специјално направени за спортување [делови од

спортски костуми], предмети на надувување во вид на фудбалски топки, рагби топки, кошарски топки, одбојкарски топки, топки на надувување за спорт, ролерки, сложувалки, калеидоскопи, штитници за колена [спортски артикли]; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на заштитници за колена прилагодени за употреба додека се спортува, заштитници за колена за употреба при учество во спорт, заштитници за нозе прилагодени за спортување, заштитници за нозе прилагодени за спортување, подлоги за костобрани [спортски артикли], воени фигурини [играчки], Ефтини играчки, Ефтини играчки за забави, игранки, базени за веслање, капи за забави од хартија, делови и додатоци за апарати за скијање; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на делови и прибор за игри и играчки, делови и прибор за горенаведената стока., физички вежби (машини за -), пластични траки, шатори за играње, опрема за игралишта, карти за играње, играчки, ролерки, едрилици, картички што се гребат за играње лотарија, костобрани за спортска употреба, подлоги за костобрани [спортски написи], скејтборди, даски за сурфање, даска за скијање, скии, лизгалки; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на игри со вештини, чипови за игри со вештини, опрема за игри со вештини, топчиња и стапови за снукер, маси за снукер, мрежи за фудбалски голови, меки

играчки, сувенири, спортски артикли ; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на спортски производи за употреба во бокс, гимнастика, атлетика во затворено и на отворено, и за употреба во играње игри на бадминтон, сквош, хокеј, хокеј на мраз, рагби, лакрос, фајвс, пинг-понг, нетбол, боулс, тенис на тревник, крикет, крокет, часовник голф -вид на голф игра, голф, фрлање на прстени на стапче, диск голф путинг (discs and golf putting), ватерполо, куглање, одбојка, спортови слични на хокеј, спортови, кои вклучуваат употреба на топка; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, трговија на големо и малопродажба преку директна пошта малопродажба во врска со продажба на стапови за голф и поло, спортски артикли за употреба при играње рагби [освен облека или производи за заштитни цели] рагби или фудбалски голови, спортски артикли за употреба во игри со рекет, спортски производи за носење прилагодени за употреба во специфични спортови; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на спортски артикли, вклучувајќи артикли и додатоци за игри како тенис, скваш, пинг-понг, софтбоул, голф, бадминтон, одбојка, кошарка, бејзбол, хокеј на мраз и хокеј, спортски торби, спортска опрема и додатоци, спортски ракавици, стационарни велосипеди за вежбање, заштитници на стомакот [прилагодени за употреба во одреден спорт], жични материјали за спортски рекети; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет,

услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на ленти кои апсорбираат пот за рекети, базени [играчки], тениски мрежи и столпчиња, термички торби за тенис, играчки велосипеди , светлечки стапчиња за играње, играчки минијатурни фигурини, вештачки новогодишни елки и постолја за новогодишни елки, играчки камиони , играчки и игри, апарати за обука за употреба во врска со фудбал, свирчиња, заштитници за зглобови за спортска употреба; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на месо, риба, живина и дивеч, екстракти од месо, зачувани, замрзнати, суви и варени овошја и зеленчуци, желеа, џемови, компоти, јајца, млеко , сирење, путер, јогурт и други млечни производи, масла и маснотии за храна, чипс од компири, подготвени оброци, протеински препарати во форма на барови за консумирање од страна на луѓето, закуски [прехранбени производи]; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на кафе, чај, какао и вештачко кафе, ориз, тестенини и нудли, тапиока и саго, брашно и препарати направени од житарици, леб, колачи и слатки , чоколадо, сладолед, сорбети и други мразови за јадење, шеќер, мед, меласа, квасец, прашок за пециво, сол, Мирудија, зачини, зачувани билки, оцет, сосови и други зачини, мраз (замрзната вода); услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, трговија на големо и малопродажба преку малопродажба преку директна пошта во

врска со продажба на пијалаци направени од житарки, бисквити, леб, пециво и слатки, колачи, житни препарати, пијалаци врз основа на чоколадо, чоколадни пијалаци со млеко, пијалаци базирани на кафе, пијалаци од кафе со млеко, ароми на кафе, слатки за украсување новогодишни елки, колачиња, деривати на пченкарен скроб во форма на прав за правење пијалаци, украси за торти што се јадат; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на мразови за јадење, енергетски барови., ароми [освен есенцијални масла] за пијалаци, фондани, ледени шербети, ледени сорбети, мразови, инстант прашок за правење на пијалаци со вкус, кечап, пити со месо, сенф, не медицински адитиви за пијалаци: газирани пијалаци со база на кафе, какао или чоколадо, паштети [слатки], пити, пици, пуканки, прашок за правење на пијалаци; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, трговија на големо и малопродажба во врска со продажба на препарати за употреба како диететски адитиви за консумирање од страна на спортски лица, препарати направени од житарици за храна, протеински барови од житарки, протеински барови за јадење, пудинзи, сендвичи, сосови, снек барови (прехранбени производи), закуски, тартови, пијалаци врз основа на чај, чај пијалаци, вафли, белила (не млечни) за пијалаци; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на сурови и необработени земјоделски, аквакултурни, градинарски и шумарски производи, сурови и

необработени житарки и семиња, свежо овошје и зеленчук, свежи билки, природни растенија и цвеќиња, луковици, садници и семиња за садење, живи животни, прехранбени производи и пијалаци за животни, слад, пива, безалкохолни пијалаци, минерални и газирани води, овошни пијалаци и овошни сокови; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на сирупи и други безалкохолни препарати за правење пијалаци, пива, пијалаци за употреба како помошни средства за слабеење [не за медицински цели]., ликери, енергетски пијалаци, енергетски пијалаци кои содржат кофеин, енергетски пијалаци за луѓе од спортот и спортисти, газирани пијалаци со вкус, овошни пијалаци и овошни сокови, изотонични пијалаци [не за медицински цели]; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на минерални и газирани води и други безалкохолни пијалаци, препарати за правење безалкохолни пијалаци, селцери [пијалаци], шанди, сорбети [пијалаци], спортски пијалаци, сирупи и други препарати за правење пијалаци, тисани [немедицински пијалаци и други освен врз основа на чај], вода, алкохолни пијалаци, освен пива, алкохолни препарати за правење пијалаци; услуги за малопродажба, услуги за трговија на мало преку Интернет, услуги за трговија на големо и малопродажба преку директна пошта во врска со продажба на тутун и замени за тутун, цигари и пури, електронски цигари и орални испарувачи за пушачи, производи за пушачи, кибрит; информации, советодавни и консултантски

услуги во врска со претходното

(210) **TM 2020/1063** (220) 03/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) **U&P PTE. LTD. 2 BANYAN PLACE,
JURONG ISLAND, SINGAPORE 627700,
SG**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(531) 01.01.03;27.05.10;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла, индустриски
масти, средства за подмачкување, масла,
горива, горива за бродови

(210) **TM 2020/1064** (220) 04/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) **MEGA DISPOSABLES S.A. of 148
Dekelias street, 13678 Aharnes, GR**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) сино-зелена

(531) 06.01.04;27.05.05

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 памук за козметички цели; памук во
форма на марамчиња за козметичка
употреба; стапчиња обложени со памук
наопени со препарати за отстранување
на шминка

кл. 5 биоциди; антисептици; антисептички
памук; асептичен памук; памук за
фармацевтски цели; памук за медицински
цели; апсорбирачки вати за медицинска
употреба; антисептици; импрегнирани
антисептички марамчиња; антисептички
средства за чистење; дезинфекциски
средства и антисептици; антисептици со
профилактичко дејство; антибактериски
дезинфекциски гелови за кожа на база на
алкохол; антисептички спрејови во форма
на аеросол за употреба на кожа

кл. 10 хируршки маски; хируршки маски за
дишење; хируршки маски со висока
филтрација; маски за лице за хируршка
употреба; маски за лице за хируршка
употреба за антибактериска заштита;
заштитни маски за дишење за хируршка
примена; заштитни маски за употреба од
страна на хирурзи при оперативни зафати;
заштитни маски за дишење за хируршка
намена изработени од неткаен материјал;
санитарни маски за медицинска употреба;
маски за лице за медицинска употреба;
заштитни маски за медицинска употреба;
респираторни маски за медицинска
употреба; заштитни маски за лице за
медицинска употреба; заштитни маски за
нос за медицинска употреба; заштитни
маски за уста за медицинска употреба;
маски за лице за медицинска употреба за
антибактериска заштита; медицински
маски; заштитни маски за употреба од
страна на лица кои работат во
медицината; заштитни маски за дишење
за медицинска примена изработени од
неткаен материјал

(210) ТМ 2020/1065 (220) 30/10/2020

(442) 28/02/2021

(731) Туда Уран ул. Кузман Шапкарев бр.

12, Струга, МК

(540)

TUDA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 агенции за вработување;агенции за рекламирање;агенции за увоз и извоз;административна обработка на нарачки за купување;ажурирање и одржување информации во регистри;ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци;ажурирање на рекламниот материјал;анализа на цените;ангажирање манекени за рекламирање или промовирање на производи;ангажирање надворешни фирми за административно управување со компании;аукционерство;аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси];барање спонзорства;бизнис информации;бизнис испитување;бизнис истражување;бизнис менаџмент кај уметничките професии;бизнис менаџмент на хотели;бизнис пребарување;бизнис проценки;бизниси (услуги за преместување на бизнисите);вработување персонал;дактилографски услуги;деловно управување за независни вршители на услуги;деловно управување на спортисти;деловно управување со програми за рефундирање за други;дизајнирање рекламен материјал;директно рекламирање преку пошта;дистрибуција на примероци;договарање претплата на весници за трети лица;договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица;економско прогнозирање;експерти за

ефикасност;изнајмување автомати [за цигари или пијалаци];изнајмување билборди [панона за рекламирање];изнајмување време за рекламирање преку медиумите;изнајмување канцелариски машини и опрема *;изнајмување машини за фотокопирање;изнајмување рекламен материјал;изнајмување рекламен простор;изнајмување штандови за продажба;изработка на изводи од сметки;испитување на јавното мислење;книговодство;комерцијална администрација за издавање лиценци за стоки и услуги за други лица;комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи];комерцијално-информативни агенции;компјутерско рекламирање преку интернет;консултации за раководење со персонал;консултации за стратегија на комуникации во односи со јавноста;консултации за стратегија на комуникации во рекламирање;лепење плакати;малопродажба и големопродажба на фармацевтски, ветеринарни и хигиенски препарати и медицински материјал;маркетинг;маркетинг истражување;маркетинг студии;обезбедување деловни информации преку веб-страница;обезбедување комерцијални и деловни контакт информации;обезбедување онлајн пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги;обработка на текстови;објавување рекламни текстови;огласување со плаќање по клик;одговор (телефонски одговор за претплатниците што не се достапни; односи со јавноста; оптимизација за пребарувачи; оптимизација на сообраќајот на интернет страници; организирање изложби за комерцијални или рекламни

цели; организирање модни реви и за промотивни цели; организирање трговски саеми за комерцијални или рекламни цели; пишување лични биографии за други;

пишување рекламни текстови; подготвување платни списоци; подготвување даночни уплати; помош во водењето бизнис; помош за комерцијално или индустриско управување; пребарување податоци во компјутерски датотеки за трети лица; преговарање и склучување трговски трансакции за трети лица; преговори за бизнис контакти со други; презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба; преписи; претставување на производителите; продукција на програми за телевизиска продажба; производство на рекламни филмови; промовирање на продажбата за трети лица; професионално бизнис консултирање; психолошко тестирање за селекција на персонал; раководење со датотеки (компјутеризирано раководење со датотеки); раководење (советодавни услуги за бизнис раководење); ревизија; регистрација на писмена комуникација и податоци; рекламирање; рекламирање преку пошта; рекламирање преку радио; рекламни огласи (ширење на рекламните огласи);

секретарски услуги; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци; служби за споредување на цените; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; советување за бизнис работење и организација; советување за бизнис работење;

советување за организирање на работењето; составување пописи на информации за комерцијални или рекламни цели; стенографски услуги; телевизиско рекламирање; умножување документи; уредување излози; услуги за дизајн на страници, за рекламни цели; услуги за набавки за трети лица [купување производи и услуги за други фирми]; услуги за посредување во трговија; услуги за пријавување данок; услуги за следење на печатените вести; услуги за телемаркетинг; услуги за управување со деловни проекти за градежни проекти; услуги на деловно посредување за поврзување на потенцијални приватни; инвеститори со претприемачи кои бараат средства; фактурирање; фотокопирање;

кл. 36 агенции за наплаќање долгови; агенции за недвижности; агенции за станови; агенции за кредити; анализирање (финансиско анализирање); банкарски служби за дебитни картички; банкарски трансакции од дома; банкарство; брокерство *; верификација на чекови; гаранции; давање заеми врз основа на хипотеки; депонирање скапоцености; доверителство; заеднички фондови; заеми; здравствено осигурување; известување за цени на хартии од вредност; издавање вредносни купони; издавање кредитни картички; издавање патнички чекови; изнајмување заеднички канцеларии за работење; изнајмување канцеларии [недвижности]; изнајмување станови; инвестирање средства; капитални инвестиции; кредити со отплата на рати; кредитирање со заложно обезбедување; купување на кредит; лизинг

на недвижности;лизинг на фарми;наплаќање кирија;нумизматичка проценка;обезбедување финансиски информации преку интернет;организирање на финансирањето за градежни проекти;организирање наплаќање;осигурителни информации;осигурување;осигурување на живот;осигурување од несреќи;осигурување од пожар;позајмување врз основа на залог;поморско осигурување;порамнување, финансиско;посредници за недвижности;посредување за хартии од вредност;посредување при осигурување;пренесување средства (електронско пренесување средства);прибирање добротворни средства;проценка за надоместок на штета [финансиска проценка];проценување антиквитети;проценување накит;проценување недвижен имот;проценување поштенски марки;проценување уметнички дела;разменување пари;служби за кредитни картички;советување во врска со остварување;советување во врска со финансии;статистички услуги;тргоја за акции и обврзници;управување со емисии на јаглерод;управување со недвижни имоти;управување со станбени згради;услуги за берзанско посредување;услуги за ликвидирање претпријатија, финансиски работи;услуги за плаќање пензија;услуги за советување во врска со задолжување;услуги на фондови за помош за позајмување;услуги поврзани со индивидуални сефови во банки; факторинг [администрирање на побарувачката на една организација со посредство на надворешен

орган];финансиска проценка на волна;финансиска проценка на несечени дрва; финансиски информации; финансиски проценки [осигурување, ба;нкарство, недвижнини];финансиски услуги; финансиско спонзорирање;финансиско управување; финансиско управување со исплатата на надомести за други;фискално проценување; царина; штедилници кл. 37 антикорозивно заштитување;асфалтирање;балансирање гуми;бензиски станици за возила [полнење гориво и одржување];вулканизирање гуми [поправање];градење бродови;градење заштитни сидови на пристаништа;градење и поправање складишта;градење под вода;градење пристаништа;градење фабрики;дезинфицирање;дератизација;дупчење нафтни или гасни дупки;занитнување;заштитување од 'рѓосување на возила;изградба *,изградба и одржување цевководи;изградба на штандови и продавници;изнајмување багери;изнајмување булдожери;изнајмување кранови [градежна опрема];изнајмување машини за миење садови;изнајмување машини за перење облека;изнајмување машини за сушење садови;изнајмување машини за чистење улици;изнајмување одводни пумпи;изнајмување опрема за градење;изолирање градби;изолирање градежни работи;инсталирање и поправање телефони;информации за поправки информирање за градби;ископување руда;калаисување;компјутерски хардвер (инсталирање, одржување и поправање на компјутерски хардвер);консултации за градење;копање бунари;лакирање лепење тапети;малтерисување;машини за

чистење (изнајмување машини за чистење); менување гуми; миенење; миенење возила; молерисување, внатрешност и надворешност; монтирање врати и прозорци; монтирање и поправање алармни уреди; монтирање и поправање апарати за мрзнење; монтирање и поправање апарати за греење; монтирање и поправање електрични апарати; монтирање и поправање клима уреди; монтирање и поправање лифтови; монтирање и поправање печки; монтирање и поправање пламеници; монтирање и поправање противпожарни аларми; монтирање и поправање уреди за наводнување; Монтирање кујнска опрема; Монтирање, одржување и поправка на машини; Мсштирање. рдржување и поправка на канцелариски машини и опрема; надзор на градежни работи; Натписи (бојосување или поправка натписи); обновување машини што се амортизирани или делумно уништени; обновување мебел; обновување мотори што се амортизирани или делумно уништени; обновување облека; одржување базени; одржување возила; одржување и поправање авиони; одржување и поправање каси; одржување и поправање трезори; одржување и поправка на моторни возила; одржување крзна, чистење и поправање; одржување мебел; одржување на кожа, чистење и поправка; острење ножеви; отстранување пречки кај електрични апарати; пеглање облека; пеглање платна; перење алишта; перење ленено платно; подводни поправања; подмачкување возила; полирање возила; полнење акумулатори за возила; полнење тонери за печатачи; поправање возила; поправање и одржување кино проектори; поправање

облека; поправање пумпи; поправање сигурносни брави; поправање тапациран мебел; поправање фотографски апарати; поправање чадори; поправање чадори за сонце; поправање часовници; поправање чевли; поправка на електрични водови; поставување асфалтна површина на патишта; поставување водоводни инсталации; поставување скелиња; реставрација на музички инструменти; реставрација на уметнички дела; рушење градби; светнување со пемза; ставање покриви на објекти; стерилизација на медицински инструменти; столарски услуги; тапацирање; уништување штетници, освен за земјоделство, аквакултура, хортикултура и шумарство; услуги за контрола на штетници, освен за земјоделство, аквакултура, хортикултура и шумарство; услуги за произведување вештачки снег; услуги на хидраулично фрактурирање; услуги поврзани со каменолом; хемиско чистење; чистење возила; чистење градби [внатрешност]; чистење градби [надворешни површини]; чистење и полирање со песочен млаз; чистење и поправање бојлери; чистење облека; чистење оџаци; чистење платна; чистење прозорци; чистење улици; сидарски услуги; сидање кл. 38 безжично емитување; електронска пошта; емитување кабелска телевизија; емитување радио програми; емитување телевизиски програми; изнајмување апарати за испраќање пораки; изнајмување време за пристап на глобалната компјутерска мрежа; изнајмување модеми; изнајмување телекомуникациска опрема; изнајмување телефакс апарати; изнајмување телефони; информации од областа на

телекомуникациите; испраќање пораки;
 комуникации со телефон; комуникација со
 мобилни телефони; комуникација со
 помош на компјутерски терминали;
 комуникација со помош на мрежи со
 оптички кабли; комуникација со телеграми;
 обезбедување интернет соби за разговор;
 обезбедување кориснички пристап на
 глобалната компјутерска мрежа
 [провајдери на услуги]; обезбедување
 пристап до бази на податоци;
 обезбедување телекомуникациски врски
 на глобалната компјутерска мрежа;
 обезбедување телекомуникациски канали
 за телевизиско купување [телешопинг];
 обезбедување услуги за онлајн форуми;
 повикување [радио, телефонски или други
 средства за електронска комуникација];
 пренесување по факс; пренесување преку
 сателит; пренесување слики и пораки со
 помош на компјутери; пренесување
 телеграми; пренос на дигитални датотеки;
 пренос на честитки преку интернет; проток
 на податоци; радиокомуникации;
 телеграфска служба; телеграфски услуги;
 телекс услуги;
 телефонски услуги; услуги за
 видеоконференција; услуги на
 поставување телекомуникациски довод и
 приклучок; услуги на пренесување
 конференции од далечина; услуги со
 говорна пошта; услуги со електронски
 огласни табли [телекомуникациски услуги];
 кл. 39 автобуски превоз; бродски
 превоз; влечење; влечење возила; возачки
 услуги; Воздушен транспорт; давање
 инструкции за возење за туристички цели;
 дистрибуирање вода; дистрибуирање
 електрична енергија; дистрибуирање
 енергија; дополнување на готовина во
 банкомати; железнички превоз;
 завиткување стоки; изнајмување авиони;
 изнајмување автобуси; изнајмување

автомобили; изнајмување автомобили за
 трки; изнајмување багажници за возила
 што се монтираат на кров; изнајмување
 бродови; изнајмување возила;
 изнајмување гаражи; изнајмување
 електрични ладилници за вино;
 изнајмување замрзнувачи; изнајмување
 инвалидски колички; изнајмување
 камиони; изнајмување контејнери за
 складирање; изнајмување костуми за
 нуркање;
 изнајмување коњи; изнајмување
 ладилници; изнајмување магацини;
 изнајмување места за паркирање;
 изнајмување на мотори на
 авиони; изнајмување навигациски системи;
 изнајмување патнички автобуси;
 изнајмување свона за нуркање;
 информирање за превоз; информирање за
 сообраќајот; испорачување весници;
 испорачување пакети; испорачување
 пораки; испорачување стоки;
 испорачување стоки порачани по пошта;
 испорачување цвеќе; кршење мраз;
 лансирање сателити за други; логистички
 услуги за транспорт; носење
 багаж; операции за спасување [превоз];
 организирање крстарења; организирање
 патувања; ослободување на заринкани
 бродови; пакување подароци; пакување
 стоки; паркиралишта за автомобили;
 патнички транспорт; пилотирање;
 поморски превоз; поморско посредување;
 посредување за превоз посредување за
 шпедиција; поштенски услуги [пораки или
 стока]; превезување; превезување и
 складирање ѓубре; превезување мебел;
 превезување патници; превезување по
 цевоводи; превезување со брод за излет;
 превезување со камиони; превезување со
 траект; превоз на стока со товарни
 бродови; превоз на товар од брод на
 пристаниште со брод за претовар; превоз

со автомобили;превоз со амбулантна кола;превоз со блиндирано возило;превоз со колички;пренос на скапоцености со обезбедување; придружување патници; разгледувања културни знаменитости и обиколки [туризам]; растоварање товар; резервации за патувања; резервации за превоз; резервирање места за патувања; речен превоз; складирање; складирање во бродови; складирање информации; складирање стоки; складирање (физичко складирање) на електронски зачувани податоци или документи; снабдување со вода; спасување; спасување бродови; спасување под вода; такси превоз; товарење и растоварање бродови; трамвајски превоз; транспортирање; транспортирање стоки; управување со превојници на канали; услуги за полнење шишиња; услуги за преселување; услуги на заедничко користење автомобил; франкирање пошта; шпедитерски услуги кл. 40 боење автомобилски стакла;боење кожа;боење на прозорци со обработка на површината;бојосување крзно;бојосување платно;бојосување текстил;бојосување чевли;брусење;брусење оптичко стакло;ватирање [пополнување]; везење; водоотпорна обработка на текстил;врамување уметнички дела;вулканизација [обработка на материјали];галванизација;галванопластик а;гмечење овошје;давање сјај на крзно;дезодорирање на воздухот;деконтаминација од штетни материји;доработка на текстил;доработка на хартија;дување стакло;забен техничар (услуги на забен техничар);замрзнување храна;избелување текстил;изнајмување апарати за загревање простор;изнајмување генератори;изнајмување клима-уреди;изнајмување котли;изнајмување

машини за плетење;изработка на копии на клучеви;изработка на производи од крзно по нарачка;изработување на казани;информации за обработка на материјали;калење метали;кинематографски филмови (обработка на кинематографски филмови);книговезничарство;ковачки работи;колење животни;конзервирање храна и пијалаци;кројачки услуги;ламинирање;ласерско пишување; лемење;лиење метали;литографско печатење; магнетизирање; мазнење со стругање [пилана];мелење брашно;набирање платно;обложување со злато;обложување со кадмиум;обложување со лим;обложување со метал;обложување со никел;обложување со сребро;обложување со хром;обработка за одделување на бои;обработка на волна;Обработка на дрво;обработка на кожа;обработка на крзно против молци;обработка на метали;обработка на аплатно против тукње;обработка на текстил;обработка на текстил против молци;обработка на хартија;обработка со лупење;обработување метали;огноотпорна обработка на платно;одржување на крзно;освежување на воздухот;офсет печатење;палење отпад и ѓубре;печатење;печатење на примероци;печатење на свила;печење керамички производи; позлатување;полирање со стружење;порабување платно;предење [разбои];премачкување кожа;препарирање животни;преправање облека;преработка на вода;преработка на нафта;преработување отпад [трансформирање];производство на енергија;прочистување на воздухот;развивање фотографски

филм;резбарство;рециклирање на отпад и
ѓубре;рециклирање[рециклирање
отпад];сатинирање на крзно;седларски
занает;сечење платно;сечење со пила
[пилана];собирање на платното со
перење;соборување и обработка на
дрва;сортирање отпад и материјали за
рециклирање
[трансформирање];составување
материјали по нарачка за трети
лица;стружење;трајно пресување на
текстил;уништување отпад и ѓубре;услуги
за бојосување;услуги за
заварување;услуги за
криопрезервација;услуги за
пескарење;услуги за рафинирање;услуги
за составување фотографии;
фотограура;фотографско
печатење;чадење храна;шиеење;штавење
кожа
кл. 41 аикидо обука;академии
[образование];библиотеки за изнајмување
книги;вариетеа;гимнастичка
обука;дизајнерски услуги што не се за
рекламни цели;дресирање
животни;електронско
издаваштво;забава;забава со помош на
радио;забави (планирање
забави);забавишта;забавни
паркови;зоолошки градини;известување за
забави;известување за
рекреација;изнајмување аудио
опрема;изнајмување
видеокамери;изнајмување
видеоленти;изнајмување
видеорекодери;изнајмување внатрешни
аквариуми;изнајмување диск-
џокеј;изнајмување звучни
записи;изнајмување играчки;изнајмување
кинематографски филмови;изнајмување
опрема за играње;изнајмување опрема за
нуркање;изнајмување радио и телевизиски
апарати;изнајмување спортска опрема, со

исклучок на возила;изнајмување спортски
терени;изнајмување
стадиони;изнајмување сценски декор за
приредби;изнајмување сценски
декор;изнајмување тениски
игралишта;изнајмување уметнички
дела;изнајмување уреди за осветлување
за театарска сценографија и телевизиски
студија;изнајмување филмски проектори и
прибори;интернати;информирање за
образование;казина [коцкање]
(обезбедување опрема во
казина);калиографски услуги;коцкање
[играње за пари];курсеви за
кореспонденција;микрофилмување
[снимање микрофилмови];монтажа на
видеоленти;настава по веронаука;ноќни
клубови;обезбедување видео автомати за
забава;обезбедување електронски он-лајн
публикации што не можат да се
даунлодираат; обезбедување
користењеонлајн музика, која не може да
се преземе;обезбедување користење
онлајн видеа, кои не може да се
преземаат;обезбедување спортска
опрема;обезбедување услуги за
караоке;образовни услуги;обука
[тренирање];објавување книги;објавување
текстови, со исклучок на рекламни
текстови;одржување претстави во
живо;одржување часови по фитнес;он-лајн
публикување електронски книги и
списанија;опрема за голф [обезбедување
опрема за голф];опрема за музеи
(обезбедување опрема за музеи)
[претставувања, изложби];организирање
балови;организирање време на спортски
натпревари;организирање и водење
колоквиуми;организирање и водење
концерти;организирање и водење
конференции;организирање и водење
конгреси;организирање и водење
работилници [обука];организирање и

водење семинари;организирање и водење симпозиуми;организирање избори на убавици;организирање изложби за културни или образовни цели;организирање лотарии;организирање модни ревији за забавни цели;организирање натпревари [образование или забава];организирање спортски натпревари;организирање шоу програми [импресарио услуги];педагошки истражувања;пишување текстови што не се рекламни текстови;подучување;позирање за уметници како модели;практична обука [демонстрирање];преведуваче;прикажување филмови;продавање билети [забава];продукција на музика;продукција на радио и телевизиски програми;продукција на шоу програми;производство на филмови;професионално насочување [совети во врска со образованието и оспособувањето];резервирање места за шоу програми;садо обука [обука за чајна церемонија];синхронизација;снимање видеоленти;ставање на располагање на тв програми, кои не можат да се преземат, по пат на усл. на пренос на видео записи на барање;ставање на располагање на филмови, кои не можат да се преземаат, по пат на услуги на пренос на видео записи на барање;театарски изведби;телевизиска забава;титлување филмови;толкување јазик со знаци;услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање);услуги за вокална преквалификација;услуги за толкување;услуги на дискотеки;услуги на естрадни уметници [забавувачи];услуги на здравствени клубови;услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа;услуги на кампови за летување [забава];услуги на клубови

[забава за образование];услуги на компонирање музика;услуги на личен тренер (фитес);услуги на обука кои се даваат преку симулатори;услуги на оркестри;услуги на пишување сценарија;услуги на подвижни библиотеки;услуги на репортер;услуги на спортски кампови;услуги на студија за снимање;физичко образование;филмски студија;фотографија;фотографски репортажи;циркуси;школски образовни услуги
 кл. 42 анализа на водата;анализа на компјутерски системи;анализа на ракопис [графологија];Анализи за искористување на нафтените полиња;архитектура;бактериолошки истражувања;биолошки истражувања;внатрешно уредување;водење студија за техничко проектирање;временска прогноза;геолошки испитувања;геолошки истражувања;геолошки истражувања на терен;градежно советување;графички дизајн;давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници;давање простор за веб [интернет] страници;дигитализација на документи [скенирање];дизајнирање [индустриски дизајн];дизајнирање облека;електронско зачувување податоци;електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку Интернет;електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку Интернет;енергетска ревизија;изнајмување веб [интернет] сервери;изнајмување компјутери;изнајмување компјутерски програми;изработка на градежни планови;изработка на компјутерски

програми;индустриски
 дизајн;инженерство;инсталирање
 компјутерски програми;испитувања на
 нафтените полиња;испитување
 материјали;истражувања во
 козметиката;истражувања во
 техниката;истражувања на полето на
 заштита на животната
 средина;истражување во
 машинството;истражување и развој за
 други;калибрирање
 [мерење];картографски услуги;клинички
 испитувања;компјутерско програмирање
 конверзија на компјутерски програми и
 податоци, освен физичка
 конверзија;конверзија на податоци од
 физички на електронски
 носачи;консултации за безбедноста на
 Интернет;консултации за безбедност на
 податоци;контролирање на
 квалитетот;креирање и дизајнирање за
 други на индекси на информации
 засновани на Интернет [услуги на
 информатичка технологија];креирање и
 одржување веб [интернет] страници за
 други;метеоролошки
 информации;надгледување компјутерски
 системи заради откривање
 дефекти;надгледување компјутерски
 системи заради откривање неовластен
 пристап или повреда на податоци;научно
 истражување;обезбедување алатки за
 пребарување по интернет;обезбедување
 научни информации, совети и консултации
 во однос на намалување на емисијата на
 јаглен;обновување компјутерски бази на
 податоци;обработка на облак [Cloud
 computing];одржување компјутерски
 програми;осовременување на
 компјутерските програми;отклучување
 мобилни телефони;подводно
 истражување;премерување; премерување
 земјиште;програмирање компјутерски

системи;процена на квалитетот на
 непречесени дрва;процена на квалитетот
 на волна;следење компјутерски системи
 со далечински пристап;советодавни услуги
 од областа на компјутерската
 технологија;советодавни услуги од
 областа на технологијата;советодавни
 услуги од областа на телекомуникациските
 технологии;советување во врска со
 информатичка технологија;советување за
 заштеда на енергија;советување за
 компјутерски програми;советување за
 правење веб-страници;советување на
 полето на компјутерски
 хардвер;создавање вештачки
 дождови;софтвер како услуга
 [SaaS];тестирање на возната состојба на
 возилата;тестирање на нафтени
 извори;тестирање ткаенини;трагање по
 нафта;умножување компјутерски
 програми;урбанистичко планирање;услуги
 за дизајн на амбалажи;услуги за заштита
 на компјутери од вируси;услуги на
 кодирање податоци;услуги на надворешни
 фирми во областа на информациските
 технологии;услуги на научни
 лаборатории;утврдување автентичност на
 уметнички дела;физика
 [истражување];хемиски анализи;хемиски
 истражувања;хемиски услуги;хостирање
 сервери;чување резервни копии на
 податоци надвор од мрежата
 кл. 43 бироа за сместување [хотели,
 пансиони];бифеа; детски јасли;
 изнајмување автомати за вода за пиење;
 изнајмување за времено сместување;
 изнајмување преносни градежни објекти *;
 изнајмување простории за состаноци;
 изнајмување столови, маси, чаршави и
 стакларија;
 изнајмување уреди за готвење;
 изнајмување уреди за осветлување;
 изнајмување шатори;

изработка на скулптури од храна;
кантини;
кафетерии [експрес ресторани];
летувалишта;
мотели;
обезбедување објекти за кампување;
пансиони;
пансиони за сместување животни;
резервирање за привремено сместување;
резервирање пансиони;
резервирање хотели;
ресторани;
ресторани со самопослужување;
рецепциски услуги за привремено
сместување [управување со
пристигнувања и заминувања];
служење храна и пијалаци;
снек-барови;
старечки домови;
услуги во барови;
услуги на вашоку ресторан;
услуги на камповите за летување;
хотели
кл. 44 аранжирање
цвеќе; болници; болници за
закрепнување; воздушно и површинско
распрскување ѓубриња и други
земјоделски хемикалии; градинарство;
депилирање со восок; дизајнирање
пејсажи; домови за нега на немоќни лица;
домови за тешко болни или
сиромашни; забарство; здравствена
заштита; здравствени центри; изнајмување
медицинска опрема; изнајмување опрема
за земјоделство; изнајмување санитарна
опрема; изработување венци; козметички
салони; маникирање; масажа; медицинска
помош; медицински клиники; медицински
совети за лица со инвалидитет; негување
болни луѓе; одгледување
животни; одржување тревници; оптичарски
услуги; ортодонски услуги; пејсажно
градинарство; пластична

хирургија; подготвување рецепти во
аптеки; помош при породување
[акушерство]; пресадување коса; психолози
(услуги на психолози); рехабилитација на
пациенти дрогирани со отровни материи
(детоксикација); садење дрва за
намалување на емисијата на
јаглен; санаториуми; телемедицински
услуги; терапевтски
услуги; тетовирање; тимарење домашни
миленичиња; тимарење животни; турски
бањи; уништување плевел; уништување
штетници за земјоделство, аквакултура,
хортикултура и шумарство; услуги за
говорна терапија; услуги за контрола на
штетници за земјоделство, аквакултура,
хортикултура и шумарство; услуги за
советување за здравјето; услуги на
аквакултура; услуги на алтернативна
медицина; услуги на ароматерапија; услуги
на банка на човечки ткива; услуги на банки
за крв; услуги на ветеринари; услуги на
вештачко оплодување; услуги на
визажисти; услуги на инвитро
оплодување; услуги на расадници;
услуги со лековити бањи; услуги со сауна;
услуги со солариум; фармацевтски совети;
физикална терапија; фризерски салони;
хиропракса [лекување со масажа на
'рбетните пршлени]; хирургија на дрва;
хортикултура; јавни бањи за хигиенски
потреби
кл. 45 агенции за арбитража; агенции за
консултирање за интелектуална
сопственост; агенции за
посвојување; брачни агенции враќање
изгубени работи; гаснење
пожари; генеалогски
истражувања; детективски агенции; закуп
на имиња на Интернет домени; издавање
лиценци за интелектуална
сопственост; издавање лиценци за
компјутерски програми [правни

услуги]; изнајмување вечерни фустани; изнајмување облека; изнајмување противпожарни апарати; изнајмување противпожарни аларми; изнајмување сефови; истражување на лични биографии; консултации за физичко обезбедување; кремирање; лични телохранители; медијација; менаџмент со авторски права; Надгледување куќи; надгледување на аларми против крадци и безбедносни аларми; наоѓање украдени предмети; ноќни стражи; организирање верски церемонии; организирање погребни; организирање религиозни средби; отворање безбедносни брави; планирање и организирање венчавки; погребни; помош при облекување кимоно; потраги по исчезнати лица; правење хороскопи; правни услуги во врска со преговори за договори за други; правно истражување; правно управување со дозволи; придружување; проверка на багаж заради сигурност; проверување фабрики од безбедносни причини; регистрација на домени [правни услуги]; стражи; услуги за балсамирање; услуги за изработка на правни документи; услуги за мирно решавање спорови; услуги за надгледување на правата од интелектуална сопственост; услуги за онлајн социјални мрежи; услуги за посредување при наоѓање партнер; услуги за пуштање гулаби за посебни настани; услуги на шетање куче; услуги при водење судски процеси; чување деца; чување домашни миленичиња

(210) ТМ 2020/1067 (220) 05/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС

ДОО Скопје ул. Качанички пат бр. 156, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје (540)



(591) нијанси на жолта и портокалова

(531) 24.13.14; 24.17.05; 26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 не-медицински козметички производи и препарати за лична хигиена; не-медицински препарати за нега на забите; парфимерија, етерични масла; препарати за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување
кл. 5 фармацевтски производи, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња; диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои; материјали за пломбирање заби, забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди; хербициди

(210) ТМ 2020/1068 (220) 05/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, вафли и бонбони ул. 808 бр. 8 , 1000, Скопје, МК (540)



(591) бела, светло кафена, златна
(531) 05.03.20;08.01.19;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 ексклузивно млечно чоколадо со
бадеми, лешници и суво грозје

(210) ТМ 2020/1069 (220) 05/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8 , 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло кафена, златна
(531) 05.03.20;08.01.19;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 ексклузивно темно чоколадо со
бадем

(210) ТМ 2020/1070 (220) 05/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8 , 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло кафена, златна

(531) 05.03.20;08.01.19;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 ексклузивно темно чоколадо со
брусница

(210) ТМ 2020/1071 (220) 05/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади,
вафли и бонбони ул. 808 бр. 8 , 1000,
Скопје, МК

(540)



(591) бела, светло кафена, златна

(531) 05.03.20;08.01.19;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 ексклузивно темно чоколадо со
лешници

(210) ТМ 2020/1072 (220) 05/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) TARCHOMINSKIE ZAKLADY
FARMACEUTYZZNE "POLFA" Spolka
Akcyjna ul. A.Fleminga 2 03-176,
WARSZAWA, PL

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000,
Скопје

(540)

Davercin

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2020/1073 (220) 05/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) TARCHOMINSKIE ZAKLADY
FARMACEUTYZZNE "POLFA" Spolka

**Akcynja ul. A.Fleminga 2 03-176,
WARSAWA, PL**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Димитрие Чуповски" 4/ 1-1, 1000,
Скопје
(540)

Lorafen

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) ТМ 2020/1076 (220) 06/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) **ТУШИ ТОБАККО ДООЕЛ Тетово ул.
Илинденска бр. 1/1/ ГТЦ/приземје,
Тетово, МК**
(540)



(591) црвена, црна
(531) 26.05.12;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продажба на големо и мало на
јаглен за скара и јаглен за наргиле

(210) ТМ 2020/1081 (220) 09/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) **МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна
индустриска зона Индустриска 2, 1040
Маџари, Скопје, МК**
(540)



(591) бела, сина, темно сина, темно
кафена, портокалова
(531) 02.01.01;02.01.04;08.01.10

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити
кл. 35 услуги на големо и мало со
бисквити

(210) ТМ 2020/1082 (220) 09/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Друштво за производство услуги и
трговија на големо и мало ПРО-КОМЕРЦ
АНФИ ДООЕЛ Битола ул. Цветан Димов
бр. 1, 7000, Битола, МК**
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000,
Скопје
(540)



(591) жолта, кафена, бела
(531) 05.07.02;05.07.05;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 леб (од житно брашно битолско)
кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на леб (од житно
брашно битолско)

(210) ТМ 2020/1083 (220) 09/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Друштво за производство услуги и
трговија на големо и мало ПРО-КОМЕРЦ
АНФИ ДООЕЛ Битола ул. Цветан Димов
бр. 1, 7000, Битола, МК**
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000,
Скопје

(540)



ЖИТО
БИТОЛСКО
БРАШНО

(591) кафена, бела

(531) 07.01.24;07.01.25;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 брашно за исхрана (житно, брашно)

кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на брашно за исхрана
(житно,битолско)

(210) **TM 2020/1085** (220) 09/11/2020

(442) 28/02/2021

(731) **IPMO ADVISORY AG at**
Sihleggstrasse str. no. 23 8832, Wollerau,
CH

(740) Николчо Лазаров, адвокат Ул.

Димитар Чуповски бр.4/1-14, 1000, Скопје

(540)

PMO Week

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 агенции за наплаќање долгови;
агенции за недвижности; агенции за
станови; агенции за кредити; банкарски
служби за дебитни картички; анализирање
(финансиско анализирање); банкарски
трансакции од дома; банкарство;
верификација на чекови; брокерство *;
гаранции; депонирање скапоцености;
давање заеми врз основа на хипотеки;
заеднички фондови; доверителство;
заеми; здравствено осигурување;
издавање вредносни купони; известување
за цени на хартии од вредност; издавање

кредитни картички; издавање патнички
чекови; изнајмување заеднички
канцеларии за работење; изнајмување
канцеларии [недвижности]; изнајмување
станови; инвестирање средства;
капитални инвестиции; кредити со отплата
на рати; кредитирање со заложно
обезбедување; купување на кредит; лизинг
на недвижности; наплаќање кирија; лизинг
на фарми; нумизматичка проценка;
обезбедување финансиски информации
преку интернет; организирање на
финансирањето за градежни проекти;
организирање наплаќање; осигурителни
информации; осигурување; осигурување
на живот; осигурување од несреќи;
осигурување од пожар; позајмување врз
основа на залог; поморско осигурување;
порамнување, финансиско; посредници за
недвижности; посредување за хартии од
вредност; посредување при осигурување;
проценка за надоместок на штета
[финансиска проценка]; прибирање
добротворни средства; пренесување
средства (електронск пренесување
средства); проценување антиквитети;
проценување накит; проценување
недвижен имот; проценување поштенски
марки; проценување уметнички дела;
разменување пари; служби за кредитни
картички; советување во врска со
осигурување; советување во врска со
финансии; статистички услуги; трговија за
акции и обврзници; управување со емисии
на јаглерод; управување со недвижни
имоти; управување со станбени згради;
услуги за ликвидирање претпријатија,
финансиски работи; услуги за берзанско
посредување; услуги за плаќање пензија;
услуги за советување во врска со
задолжување; услуги на фондови за
помош за позајмување; услуги поврзани со
индивидуални сефови во банки; факторинг

[администрирање на побарувачката на една организација со посредство на надворешен орган]; финансиска процена на волна; финансиска процена на несечени дрва; финансиски информации; финансиски проценки [осигурување, банкарство, недвижности]; финансиски услуги; финансиско спонзорирање; финансиско управување; финансиско управување со исплатата на надомести за други; фискално проценување; царина; штедилници

кл. 41 аикидо обука; академии [образование]; библиотеки за изнајмување книги; вариетеа; гимнастичка обука; дресирање животни; дизајнерски услуги што не се за рекламни цели; електронско издаваштво; забава; забава со помош на радио; забави (планирање забави); забавишта; забавни паркови; зоолошки градини; известување за забави; известување за рекреација; изнајмување аудио опрема; изнајмување видеокамери; изнајмување видеоленти; изнајмување видеорекордери; изнајмување внатрешни аквариуми; изнајмување диск-џокеј; изнајмување звучни записи; изнајмување играчки; изнајмување кинелатографски филмови; изнајмување опрема за играње; изнајмување опрема за нуркање; изнајмување радио и телевизиски апарати; изнајмување спортска опрема, со исклучок на возила; изнајмување спортски терени; изнајмување стадиони; изнајмување сценски декор за приредби; изнајмување сценски декор; изнајмување тениски игралишта; изнајмување улетнички дела; изнајмување уреди за осветлување за театарска сценографија и телевизиски студија; изнајмување филмски проектори и прибори; интернати; казина

[коцкање] (обезбедување опрема во казина); инфорлтирање за образование; калиографски услуги; коцкање [играње за пари]; курсеви за кореспонденција; микрофилмување [снимкање микрофилмови]; монтажа на видеоленти; настава по веронаука; ноќни клубови; обезбедување видео автопати за забава; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се даунлодираат; обезбедување користење онлајн музика, која не може да се преземат; обезбедување користење онлајн видео, кои не може да се преземат; обезбедување спортска опрема; обезбедување услуги за караоке; образовни услуги; обука [тренирање]; објавување книги; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; одржување претстави во живо; одржување часови по фитнес; он-лајн публикување електронски книги и списанија; опрема за голф (обезбедување опрема за голф); опрема за лузер (обезбедување опрема за лузер) [претставувања, изложби]; организирање балови; организирање врска на спортски натпревари; организирање и водење колоквиуми; организирање и водење концерти; организирање и водење конференции; организирање и водење конгреси; организирање и водење работилници [обука]; организирање и водење селлинари; организирање и водење симпозиуми; организирање избори на убавици; организирање изложби за културни или образовни цели; организирање лотарии; организирање плодни ревији за забавни цели; организирање натпревари [образование или забава]; организирање спортски натпревари; организирање шоу програм (интерпретација услуги); педагошки

истражувања; пишување текстови што не се реклаллни текстови; подучување; позирање за уллетници како ллодели; практична обука [деллонстрирање]; преведување; прикажување филллови; продавање билети [забава]; продукција на ллузика; продукција на радио и телевизиски програлли; продукција на шоу програлли; производство на филллови; професионално насочување [совети во врска со образованието и оспособувањето]; резервирање ллеста за шоу програлли; садо обука [обука за чајна цереллонија]; синхронизација; сниллање видеоленти; ставање на располагање на телевизиски програлли, кои не лложат да се презеллат, по пат на услуги на пренос на видео записи на барање; ставање на располагање на филллови, кои не лложат да се презеллаат, по пат на услуги на пренос на видео записи на барање; театарски изведби; телевизиска забава; титлување филллови; толкување јазик со знаци; услови за рекреирање (обезбедување услови за рекреирање); услуги за вокална преквалификација; услуги за толкување; услуги на дискотеки; услуги на естрадни уметници [забавувачи]; услуги на здравствени клубови; услуги на игри што се обезбедуваат он-лајн од една информатичка мрежа; услуги на кампови за летување [забава]; услуги на клубови [забава или образование]; услуги на компонирање музика; услуги на личен тренер (фитнес); услуги на обука кои се даваат преку симулатори; услуги на оркестри; услуги на пишување сценарија; услуги на подвижни библиотеки; услуги на репортери; услуги на спортски кампови; услуги на студија за снимање; физичко образование; филмски студија; фотографија; фотографски репортажи; циркуси; школски образовни услуги

кл. 42 анализа на водата; анализа на компјутерски системи; анализа на ракопис [графологија]; анализи за искористување на нафтените полиња; архитектура; бактериолошки истражувања; биолошки истражувања; внатрешно уредување; водење студија за техничко проектирање; временска прогноза; геолошки испитувања; геолошки истражувања; геолошки истражувања на терен; градежно советување; графички дизајн; давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет- страници; давање простор за веб [интернет] страници; дигитализација на документи [скенирање]; дизајнирање [индустриски дизајн]; дизајнирање облека; електронско зачувување податоци; електронско нагледување на податоци за лична идентификација заради откривање кражба на идентитет преку интернет; електронско надгледување на користење кредитни картички заради откривање измами преку интернет; енергетска ревизија; изнајмување веб [интернет] сервери; изнајмување компјутери; изнајмување компјутерски програми; изработка на градежни планови; изработка на компјутерски програми; индустриски дизајн; инженерство; инсталирање компјутерски програми; испитувања на нафтените полиња; испитување материјали; истражувања во козметиката; истражувања во техниката; истражувања на полето на заштита на животната средина; истражување во машинството; истражување и развој за други; калибрирање [мерење]; картографски услуги; клинички испитувања; компјутерско

програмирање; конверзија на компјутерски програми и податоци, освен физичка конверзија; конверзија на податоци од физички на електронски носачи; консултации за безбедноста на интернет; консултации за безбедност на податоци; контролирање на квалитетот; креирање и дизајнирање за други на индекси на информации засновани на интернет [услуги на информатичка технологија]; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; метеоролошки информации; надгледување компјутерски системи заради откривање дефекти; надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; научно истражување; обезбедување алатки за пребарување по интернет; обезбедување научни информации, совети и консултации во однос на намалување на емисијата на јаглен; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [Cloud computing]; одржување компјутерски програми; осовременување на компјутерските програми; отклучување мобилни телефони; подводно истражување; премерување; премерување земјиште; програмирање компјутерски системи; процена на квалитетот на непречесени дрва; процена на квалитетот на волна; следење компјутерски системи со далечински пристап; советодавни услуги од областа на компјутерската технологија; советодавни услуги од областа на технологијата; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; советување за заштеда на енергија; советување во врска со информатичка технологија; советување за компјутерски програми; советување за правење веб-страници; советување на

полето на компјутерски хардвер; создавање вештачки дождови; софтвер како услуга [saas]; тестирање на возната состојба на возилата; тестирање на нафтени извори; тестирање ткаенини; трагање по нафта; умножување компјутерски програми; урбанистичко планирање; услуги за дизајн на амбалажи; услуги за заштита на компјутери од вируси; услуги на кодирање податоци; услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии; услуги на научни лаборатории; утврдување автентичност на уметнички дела; физика [истражување]; хемиски анализи; хемиски истражувања; хемиски услуги; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата

(210) ТМ 2020/1087 (220) 11/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг МЕД
ФОКУС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Огњен Прица бр. 1-1/2, Скопје, МК
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28
лок.8, 1000, Скопје
(540)



(591) златно жолта, бела
(531) 26.04.03; 26.11.13; 27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(210) ТМ 2020/1090 (220) 12/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Шејдоски Риза ул. Маршал Тито
бр. 115, 6250, Кочани, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црна, зелена, виолетова

(531) 26.03.23;26.11.11;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други
супстанции за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на
забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; дезинфекциони
средства; дезинфекциони производи за
медицинска употреба, дезинфекциони
средства за хигиенска употреба;
препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди

кл. 35 рекламирање, водење на
работење; управување со работата,
групирање во корист на други,
овозможувајќи потрошувачите соодветно
да ги гледаат и купуваат овие стоки;
услуги при увоз-извоз и продажба на
големо и мало со: Средства за белење и
други супстанции за перење, препарати за
чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на
забите; фармацевтски и ветеринарни

производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; дезинфекциони
средства; дезинфекциони производи за
медицинска употреба, дезинфекциони
средства за хигиенска употреба;
препарати за уништување штетници;
фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2020/1105 (220) 18/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Д.П.Т.Т.У МОНСЕНЕГРО Љубе и
Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
ул. Илинденска бр. 265, Гостивар, МК**
(540)



(591) темно сина, бела, црвена, кафена,
светло сина, зелена, жолта

(531) 01.15.11;03.04.02;05.05.20

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 прехранбен производ, замена за
топено сирење

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспецијализирани продавници
за прехранбени производи

кл. 39 транспорт; пакување и складирање
стоки

(210) ТМ 2020/1106 (220) 18/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Д.П.Т.Т.У МОНСЕНЕГРО Љубе и
Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
ул. Илинденска бр. 265, Гостивар, МК**
(540)



Maestro mlevara 250g 16 Portions creme

(591) темно сина, бела, црвена, кафена,

светло сина, зелена, жолта

(531) 01.15.11;03.04.02;05.05.20

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 прехранбен производ, замена за
топено сирење

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспецијализирани продавници
за прехранбени производи

кл. 39 транспорт; пакување и складирање
стоки

(210) ТМ 2020/1107 (220) 18/11/2020

(442) 28/02/2021

(731) Д.П.Т.Т.У МОНТЕНЕГРО Љубе и
Јован експорт-импорт ДОО Гостивар
ул. Илинденска бр. 265, Гостивар, МК
(540)



(591) темно сина, светло сина, бела,
црвена, кафена, жолта, сива

(531) 08.01.06;08.03.08;26.01.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 прехранбен производ, замена за
топено сирење

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало во неспецијализирани продавници
за прехранбени производи

кл. 39 транспорт; пакување и складирање
стоки

(210) ТМ 2020/1113 (220) 23/11/2020

(442) 28/02/2021

(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New
York, New York, 10017 , US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.11.02;26.11.06;26.11.12

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; санитарни
препарати за медицински цели; вакцини

(210) ТМ 2020/1114 (220) 23/11/2020

(442) 28/02/2021

(731) FAES FARMA, S.A. MÁXIMO
AGUIRRE, 14 - 48940 LEIOA (BIZKAIA), ES

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

SALCROZINE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диетална храна и супстанции прилагодени
за медицинска или ветеринарна употреба,
храна за бебиња; додатоци во исхраната
за луѓе и животни; фластери, материјали
за преврзување; материјал за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства; препарати за уништување
штетници

(210) **TM 2020/1115** (220) 23/11/2020
(442) 28/02/2021

(731) **HERTZ SYSTEM INC. a corporation
organized and existing under the laws of
the State of Delaware 8501 Williams Road,
Estero, FL 33928, US**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HERTZ MY BUSINESS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги на клубови за членови,
имено, обезбедување попусти за
изнајмување возила

кл. 37 услуги за чистење на автомобили

кл. 39 услуги за изнајмување возила

(210) **TM 2020/1150** (220) 01/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **ПРОТОНСОН ДОО Скопје ул.
Христо Татарчев 22А 10Б, Скопје, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена

(531) 21.03.21;26.15.01;27.01.06

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 финансиски работи; монетарни
работи; услуги за вршење електронско
плаќање, финансиски трансфери и
трасакции и платежни услуги; електронски
трансфер на средства; размена на пари;
организирање на наплата; услуги на
дебитни и кредитни картички; услуги на
безбедносни депозити; финансиски
информации, вклучувајќи и по пат на
електронски средства; услуги за
електронски трансфер на пари; услуги за
трансфер на пари по електронски пат;
услуги за трансфер на пари со користење
на електронски картички; услуги за
управување со готовина; услуги во врска
со финансиски трансакции; услуги за
пренос на пари; управување со
финансиски трансакции
кл. 38 телекомуникации, интернет
телекомуникации, комуникација со помош
на компјутерски терминали;електронски
комуникациски услуги кои се однесуваат
на авторизација на кредитни
картички;комуникации со помош на
компјутерски терминали;услуги на
пренесување пораки он-лајн (on-line),
обезбедување интернет соби за разговор,
обезбедување на групи за дискусија со
помош на интернет, интернет и поврзани
услуги за приватните потрошувачи и

трговски претпријатија, обезбедување на средствата за комуникација за размена на податоци по пат на електронските медиуми; услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на податоци, обезбедување вести и информации по пат на глобална комуникациска мрежа; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот, услуги на пренесување конференции од далечина кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; изработка и развој на компјутерски софтвер; развој и дизајнирање на мобилни апликации, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2020/1156** (220) 07/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Apatinska Pivara Apatina d.o.o. Trg oslobođenja br. 5, RS-25260 APATIN, RS**
(740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје**
(540)

APA KVASTER

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоци на база на слад; безалкохолни пијалоци

(210) **TM 2020/1162** (220) 10/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип ул. Гоце Делчев 209, 2000, Штип, МК**

(740) **Стево Наумов, адвокат бул. Партизански одреди 21/3-1, 1000, Скопје**
(540)

AKTIVA

(591) сина, бела
(531) 27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола),

апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 40 обработка на материјали

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер


(210) ТМ 2020/1163 (220) 10/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) Друштво за управување со пакување и отпад од пакување АЛПАК-ЕКО ДОО Скопје ул. Димитрије Чуповски бр. 13, 1000, Скопје, МК
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, зелена
(531) 24.15.01;24.15.15
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 40 обработка на материјали; отпадоци (обработка на отпадоци); отпадоци и ѓубре (рециклажа на ѓубре и отпадоци), рециклирање на амбалажни матерјали
кл. 41 обука; обука (практична обука), организирање и водење конгреси, организирање и водење конференции, организирање и водење концепти, организирање и водење работилници (обука), организирање и водење семинари, организирање и водење симпозиуми; обука, семинари, симпозиуми, конференции за менаџирање со амбалажи и амбалажен отпад

(210) ТМ 2020/1167 (220) 10/12/2020
(442) 28/02/2021
(731) Нејат Курт ул. Драговити бр. 11Б, Ѓорче Петров, Скопје, МК
(540)



(591) црна, бела, сива, сина, зелена, портокалова, розева

(531) 27.05.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 чорапи; чорапи против потење;
петици за чорапи; кратки чорапи; жартели
за кратки чорапи; ластици за женски
чорапи; жартели за чорапи

(210) ТМ 2020/1171 (220) 11/12/2020

(442) 28/02/2021

(731) **ШИПАД МЕБЕЛ ДОО ул. Божидар
Рајковиќ 51 А, Скопје, МК**

(740) Зоран Манасов ул. Божидар Рајковиќ
51 А, Скопје

(540)

**ШИПАД МЕБЕЛ**

(591) зелен

(531) 26.01.10;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики,
неметални контејнери за складирање или
транспорт; необработена или
полуобработена коска, рог; китова коска
или седеф; школки; морска пена; килибар

(210) ТМ 2020/1198 (220) 11/12/2020

(442) 28/02/2021

(731) **Друштво за трговија и услуги
ПХАРМАЛИНЕ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје бул. Партизански Одреди бр.
155/мезанин 3, 1000, Скопје, МК**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) сина

(531) 26.13.25;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи,
медицински и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се
користат во медицината и ветерината,
храна за бебиња; диететски суплементи за
луѓето и животните; фластери, материјали
за завои; материјали за пломбирање заби,
забарски смоли; средства за
дезинфекција; препарати за уништување
штетници; фунгициди; хербициди
кл. 10 хируршки, медицински,
стоматолошки и ветеринарни апарати и
инструменти; вештачки екстремитети, очи
и заби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за шиене; терапевтски и
помошни направи прилагодени за
хендикепирани лица; апарати за масажа;
апарати, уреди и артикли за доенчиња;
апарати, уреди и артикли за сексуални
активности
кл. 35 огласување; водење на
работење; управување со
работи; канцелариски работи


(210) ТМ 2020/1201 (220) 15/12/2020

(442) 28/02/2021

(731) **Prizren Commerce Group SH.P.K.
Lubizhdë pn., Prizren, Republia e
Kosovës, XX**

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7,
1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, кафена, зелена, бела

(531) 04.05.01;08.07.08;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирани, сушени и варени
производи од компири

кл. 30 чипс

(210) **TM 2020/1203** (220) 15/12/2020

(442) 28/02/2021

(300) 302020012960 17/06/2020 DE

(731) **OneFor Holding GmbH**

**Blumenstrasse 14, D-40212, Düsseldorf,
DE**

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000,
Скопје

(540)

OneFor

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 дебитни и кредитни картички
[кодирани или магнетни]; софтвер за
обработка на електронски плаќања од и за
трети лица; софтвер за автентикација

кл. 16 дебитни и кредитни картички [не-
кодирани или не-магнетни]

кл. 35 менаџмент; администрација на
компанијата, особено истражување на
податоци во компјутерски датотеки,
истраги за деловни работи, доделување
информации за комерцијални и деловни
прашања, истражување на пазарот,
анализа на пазарот; канцелариска работа,

особено канцелариска работа за
управување со плаќање и побарувања,
исто така како резервна услуга
кл. 36 финансии; парични трансакции;
недвижен имот; осигурување услуги за
електронски трансфер на пари; услуги за
електронско плаќање со електронска
обработка на податоци за плаќање;
обработка на трансакции со кредитни и
дебитни картички; услуги за наплата;
мобилни услуги за електронско плаќање;
финансиски услуги, особено електронски
трансфер на капитал; обезбедување на
услуги за плаќање преку мобилен телефон
за трети лица; електронска обработка на
девизни плаќања; услуги за обработка на
плаќање, имено обработка на трансакции
во виртуелни валути за трети лица;
расчистување и усогласување на
финансиските трансакции преку
компјутерска мрежа ширум светот;
финансиско сметководство, особено
обезбедување финансиски информации,
финансиски анализи, финансиски
консултации, финансиски услуги за
обработка на набавка на побарувања за
трети лица; финансиски трансакции,
особено наплата на побарувања за сметки
[трансакции со наплата], управување со
плаќања и побарувања, преглед на
кредитната способност и солидност на
трговските претпријатија и приватни лица,
доделување на информации во областа на
наплата на долгови и финансиски
побарувања во повикувачки центри,
кредитни проверки и кредитен рејтинг и
проценка на ризик врз основа на
математичко-статистички пресметки
[бодување], вклучително и создавање
картички за бодови
кл. 38 електронско пренесување на
податоците за плаќање
кл. 42 научни и технолошки услуги и

сродни дизајнерски услуги, особено дизајнирање на картички за бодови; обезбедување привремена употреба на онлајн софтвер, што не може да се преземе, за обработка на дигитални или електронски плаќања; обезбедување на привремена употреба на софтвер за автентикација преку интернет, што не може да се преземе, за контролирање пристап и комуникација со мобилни уреди, компјутери и компјутерски мрежи

(210) **TM 2020/1204** (220) 15/12/2020
(442) 28/02/2021

(300) 302020013581 25/06/2020 DE

(731) **OneFor Holding GmbH**

Blumenstrasse 14, D-40212, Düsseldorf, DE

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје

(540)



(531) 26.04.18;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 дебитни и кредитни картички

[кодирани или магнетни]; софтвер за обработка на електронски плаќања од и за трети лица; софтвер за автентикација

кл. 16 дебитни и кредитни картички [не-кодирани или не-магнетни]

кл. 35 менаџмент; администрација на компанијата, особено истражување на податоци во компјутерски датотеки,

истраги за деловни работи, доделување информации за комерцијални и деловни прашања, истражување на пазарот, анализа на пазарот; канцелариска работа, особено канцелариска работа за управување со плаќање и побарувања, исто така како резервна услуга
кл. 36 финансии; парични трансакции; недвижен имот; осигурување услуги за електронски трансфер на пари; услуги за електронско плаќање со електронска обработка на податоци за плаќање; обработка на трансакции со кредитни и дебитни картички; услуги за наплата; мобилни услуги за електронско плаќање; финансиски услуги, особено електронски трансфер на капитал; обезбедување на услуги за плаќање преку мобилен телефон за трети лица; електронска обработка на девизни плаќања; услуги за обработка на плаќање, имено обработка на трансакции во виртуелни валути за трети лица; расчистување и усогласување на финансиските трансакции преку компјутерска мрежа ширум светот; финансиско сметководство, особено обезбедување финансиски информации, финансиски анализи, финансиски консултации, финансиски услуги за обработка на набавка на побарувања за трети лица; финансиски трансакции, особено наплата на побарувања за сметки [трансакции со наплата], управување со плаќања и побарувања, преглед на кредитната способност и солидност на трговските претпријатија и приватни лица, доделување на информации во областа на наплата на долгови и финансиски побарувања во повикувачки центри, кредитни проверки и кредитен рејтинг и проценка на ризик врз основа на математичко-статистички пресметки [бодување], вклучително и создавање

картички за бодови
 кл. 38 електронско пренесување на податоците за плаќање
 кл. 42 научни и технолошки услуги и сродни дизајнерски услуги, особено дизајнирање на картички за бодови; обезбедување привремена употреба на онлајн софтвер, што не може да се преземе, за обработка на дигитални или електронски плаќања; обезбедување на привремена употреба на софтвер за автентикација преку интернет, што не може да се преземе, за контролирање пристап и комуникација со мобилни уреди, компјутери и компјутерски мрежи

(210) ТМ 2020/1208 (220) 15/12/2020
 (442) 28/02/2021

(731) ПАБЛИК МЕДИА-ВИРАЛ ДОО
 Московска 30, Карпош, Скопје, МК
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
 Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

 Monako
 Mebel

(591) црна, црвена, сива, бела

(531) 26.15.01;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, мебел за домаќинство и неговите делови, производство на мебел (тапациран и корпусен), огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика; библиотекарски полици, врати, врати за мебел, двоседи, троседи, детски креветчиња, детски столчиња со масичка за јадење, дрвени украси, држачи за

изложување, закачалки, изложбени витрини [мебел], канцелариски мебел, комоди со фиоки, кревети, маси, маси за компјутери, ногарки за маси [мебел], опрема за мебел што не е од метал, перничиња, перници, плакари, полици, полици [мебел], работни маси, рамки за слики, рамки од дрво за кревети, латофлекси, софи, столчиња, тоалетни комоди, фотељи, шанкови, душеци, душеци со федери, душеци и перници изработени од сунѓер, термопластична мемори пена со релаксирачки, комфортни и ортопедски својства

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси; постелнина, прекривки за душеци, прекривки за кревети, прекривки за мебел од текстил

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при производство, увоз-извоз и трговија на големи и мало со: мебел, мебел за домаќинство и неговите делови, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика, библиотекарски полици, врати, врати за мебел, двоседи, троседи, детски креветчиња, детски столчиња со масичка за јадење, дрвени украси, држачи за изложување, закачалки, изложбени витрини [мебел], канцелариски мебел, комоди со фиоки, кревети, маси, маси за компјутери, ногарки за маси [мебел], опрема за мебел што не е од метал, перничиња, перници, плакари, полици, полици [мебел], работни маси, рамки за слики, рамки од дрво за кревети,

латофлекси, софи, столчиња, тоалетни
комоди, фотељи, шанкови; душеци,
душеци со федери, душеци и перници
изработени од сунѓер, термопластична
мемори пена со релаксирачки, комфортни
и ортопедски својства; текстил и текстилни
производи кои не се опфатени со другите
класи; покривки за кревети и маси;
постелнина, прекривки за душеци,
прекривки за кревети, прекривки за мебел
од текстил

(210) **TM 2020/1210** (220) 15/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Alma Lasers Ltd. 14 Halamish St.,
POB 3021, Caesarea Industrial Park,
Caesarea, IL**

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14,
кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,
Скопје

(540)



(591) светло сина, темно сина, црна, бела

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 хируршки, медицински,
стоматолошки и ветеринарни апарати и
инструменти; вештачки екстремитети очи и
заби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за шиене; терапевтски
помагала за хендикепирани особи;
апарати за масажа; апарати, уреди и
производи за доенчиња; имено игли за
медицинска употреба, игли за шиене,
хируршки, ракавици за медицинска
употреба, перници за медицинска
употреба, хируршки прибор, вреќи со лед
за медицинска употреба, вбригувачи за
медицинска употреба, ласери за

медицинска употреба, ласери за
отстранување на влакна, ласери за
подмладување на кожата, апарати за
отстранување на тетоважи, ласери за
отстранување на оштетувања на кожата,
ласери за отстранување на вени, апарати
за намалување на маснотии во телото,
ласери за лекување на псоријаза, ласери
за лекување на егземи и себороичен
дерматитис, апарати за лекување на
витиго, целулит и акни, лампи за
медицинска употреба, шприцеви за
медицинска употреба, апарати што се
користат во медицински анализи, маски
користени од медицински персонал,
медицински водечки конец, апарати за
ДНК и РНК тестови за употреба во
медицина, фластери за ладење за
медицинска употреба

кл. 41 едукативни услуги; подготовки на
обука; разонода; спортски и културни
активности, имено академии (едукативни),
учење на далечина, настава, обука, услуги
на пружање на обука, организирање
водење на конференции, организирање
водење конгреси, организирање изложби
за едукативни цели, практична настава
(обука преку демонстрација),
организирање и водење работилници
(обука), организирање и водење на
едукативни форуми во живо
кл. 44 медицински услуги; хигиенска
заштита и нега на убавина за луѓето;
имено услуги на медицински клиници,
болнички услуги, здравствена нега,
медицинска помош, пластична хирургија,
изнајмување на медицинска опрема,
услуги на здравствени центри, услуги со
користење на ласери и апарати за
отстранување на влакна, подмладување
на кожата, отстранување на тетоважи,
отстранување на оштетувања на кожата,
отстранување на вени, намалување на

маснотии во телото, лекување на
псоријаза, егзема, себореичен
дерматитис, витилиго, целулит и акни

(210) **TM 2020/1211** (220) 15/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Alma Lasers Ltd. 14 Halamish St.,
POB 3021, Caesarea Industrial Park,
Caesarea, IL**

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр.
14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура,
1000, Скопје

(540)

Soprano
Titanium

(531) 27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 хируршки, медицински,
стоматолошки и ветеринарни апарати и
инструменти; вештачки екстремитети очи и
заби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за шиене; терапевтски
помагала за хендикепирани особи;
апарати за масажа; апарати, уреди и
производи за доенчиња; имено игли за
медицинска употреба, игли за шиене,
хируршки, ракавици за медицинска
употреба, перници за медицинска
употреба, хируршки прибор, вреќи со лед
за медицинска употреба, вбригувачи за
медицинска употреба, ласери за
медицинска употреба, ласери за
отстранување на влакна, ласери за
подмладување на кожата, апарати за
отстранување на тетоважи, ласери за
отстранување на оштетувања на кожата,
ласери за отстранување на вени, апарати
за намалување на маснотии во телото,
ласери за лекување на псоријаза, ласери
за лекување на егземи и себороичен

дерматитис, апарати за лекување на
витилиго, целулит и акни, лампи за
медицинска употреба, шприцеви за
медицинска употреба, апарати што се
користат во медицински анализи, маски
користени од медицински персонал,
медицински водечки конец, апарати за
ДНК и РНК тестови за употреба во
медицина, фластери за ладење за
медицинска употреба
кл. 41 едукативни услуги; подготовки на
обука; разонода; спортски и културни
активности, имено академии (едукативни),
учење на далечина, настава, обука, услуги
на пружање на обука, организирање
водење на конференции, организирање
водење конгреси, организирање изложби
за едукативни цели, практична настава
(обука преку демонстрација),
организирање и водење работилници
(обука), организирање и водење на
едукативни форуми во живо
кл. 44 медицински услуги; хигиенска
заштита и нега на убавина за луѓето;
имено услуги на медицински клиники,
болнички услуги, здравствена нега,
медицинска помош, пластична хирургија,
изнајмување на медицинска опрема,
услуги на здравствени центри, услуги со
користење на ласери и апарати за
отстранување на влакна, подмладување
на кожата, отстранување на тетоважи,
отстранување на оштетувања на кожата,
отстранување на вени, намалување на
маснотии во телото, лекување на
псоријаза, егзема, себореичен
дерматитис, витилиго, целулит и акни

(210) **TM 2020/1212** (220) 15/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Alma Lasers Ltd. 14 Halamish St.,
POB 3021, Caesarea Industrial Park,
Caesarea, IL**

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр.
14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура,
1000, Скопје
(540)

Soprano

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 хируршки, медицински,
стоматолошки и ветеринарни апарати и
инструменти; вештачки екстремитети очи и
заби; ортопедски артикли; хируршки
материјали за шиене; терапевтски
помагала за хендикепирани особи;
апарати за масажа; апарати, уреди и
производи за доенчиња; имено игли за
медицинска употреба, игли за шиене,
хируршки, ракавици за медицинска
употреба, перници за медицинска
употреба, хируршки прибор, вреќи со лед
за медицинска употреба, вбригувачи за
медицинска употреба, ласери за
медицинска употреба, ласери за
отстранување на влакна, ласери за
подмладување на кожата, апарати за
отстранување на тетоважи, ласери за
отстранување на оштетувања на кожата,
ласери за отстранување на вени, апарати
за намалување на маснотии во телото,
ласери за лекување на псоријаза, ласери
за лекување на егземи и себороичен
дерматитис, апарати за лекување на
вителиго, целулит и акни, лампи за
медицинска употреба, шприцеви за
медицинска употреба, апарати што се
користат во медицински анализи, маски
користени од медицински персонал,
медицински водечки конец, апарати за
ДНК и РНК тестови за употреба во
медицина, фластери за ладење за
медицинска употреба
кл. 41 едукативни услуги; подготовки на
обука; разонода; спортски и културни

активности, имено академии (едукативни),
учење на далечина, настава, обука, услуги
на пружање на обука, организирање
водење на конференции, организирање
водење конгреси, организирање изложби
за едукативни цели, практична настава
(обука преку демонстрација),
организирање и водење работилници
(обука), организирање и водење на
едукативни форуми во живо
кл. 44 медицински услуги; хигиенска
заштита и нега на убавина за луѓето;
имено услуги на медицински клиники,
болнички услуги, здравствена нега,
медицинска помош, пластична хирургија,
изнајмување на медицинска опрема,
услуги на здравствени центри, услуги со
користење на ласери и апарати за
отстранување на влакна, подмладување
на кожата, отстранување на тетоважи,
отстранување на оштетувања на кожата,
отстранување на вени, намалување на
маснотии во телото, лекување на
псоријаза, егзема, себореичен
дерматитис, вителиго, целулит и акни

(210) TM 2020/1213 (220) 15/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) Alma Lasers Ltd. 14 Halamish St.,
POB 3021, Caesarea Industrial Park,
Caesarea, IL

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул.Партизански Одреди бр. 14,
кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,
Скопје
(540)

ALMA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 хируршки, медицински,
стоматолошки и ветеринарни апарати и
инструменти; вештачки екстремитети очи и
заби; ортопедски артикли; хируршки

материјали за шиене; терапевтски помагала за хендикепирани особи; апарати за масажа; апарати, уреди и производи за доенчиња; имено игли за медицинска употреба, игли за шиене, хируршки, ракавици за медицинска употреба, перници за медицинска употреба, хируршки прибор, вреќи со лед за медицинска употреба, вбризгувачи за медицинска употреба, ласери за медицинска употреба, ласери за отстранување на влакна, ласери за подмладување на кожата, апарати за отстранување на тетоважи, ласери за отстранување на оштетувања на кожата, ласери за отстранување на вени, апарати за намалување на маснотии во телото, ласери за лекување на псоријаза, ласери за лекување на егземи и себороичен дерматитис, апарати за лекување на витилиго, целулит и акни, лампи за медицинска употреба, шприцеви за медицинска употреба, апарати што се користат во медицински анализи, маски користени од медицински персонал, медицински водечки конец, апарати за ДНК и РНК тестови за употреба во медицина, фластери за ладење за медицинска употреба

кл. 41 едукативни услуги; подготовки на обука; разонода; спортски и културни активности, имено академии (едукативни), учење на далечина, настава, обука, услуги на пружање на обука, организирање водење на конференции, организирање водење конгреси, организирање изложби за едукативни цели, практична настава (обука преку демонстрација), организирање и водење работилници (обука), организирање и водење на едукативни форуми во живо

кл. 44 медицински услуги; хигиенска заштита и нега на убавина за луѓето;

имено услуги на медицински клиники, болнички услуги, здравствена нега, медицинска помош, пластична хирургија, изнајмување на медицинска опрема, услуги на здравствени центри, услуги со користење на ласери и апарати за отстранување на влакна, подмладување на кожата, отстранување на тетоважи, отстранување на оштетувања на кожата, отстранување на вени, намалување на маснотии во телото, лекување на псоријаза, егзема, себореичен дерматитис, витилиго, целулит и акни

(210) **TM 2020/1214** (220) 15/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Alma Lasers Ltd. 14 Halamish St.,
POB 3021, Caesarea Industrial Park,
Caesarea, IL**

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА,
АДВОКАТ бул. Партизански Одреди бр. 14,
кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000,
Скопје
(540)



(531) 26.13.25; 27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 10 хируршки, медицински, стоматолошки и ветеринарни апарати и инструменти; вештачки екстремитети очи и заби; ортопедски артикли; хируршки материјали за шиене; терапевтски помагала за хендикепирани особи; апарати за масажа; апарати, уреди и производи за доенчиња; имено игли за медицинска употреба, игли за шиене, хируршки, ракавици за медицинска употреба, перници за медицинска употреба, хируршки прибор, вреќи со лед за медицинска употреба, вбризгувачи за медицинска употреба, ласери за

медицинска употреба, ласери за отстранување на влакна, ласери за подмладување на кожата, апарати за отстранување на тетоважи, ласери за отстранување на оштетувања на кожата, ласери за отстранување на вени, апарати за намалување на маснотии во телото, ласери за лекување на псоријаза, ласери за лекување на егземи и себороичен дерматитис, апарати за лекување на витилиго, целулит и акни, лампи за медицинска употреба, шприцеви за медицинска употреба, апарати што се користат во медицински анализи, маски користени од медицински персонал, медицински водечки конец, апарати за ДНК и РНК тестови за употреба во медицина, фластери за ладење за медицинска употреба

кл. 41 едукативни услуги; подготовки на обука; разонода; спортски и културни активности, имено академии (едукативни), учење на далечина, настава, обука, услуги на пружање на обука, организирање водење на конференции, организирање водење конгреси, организирање изложби за едукативни цели, практична настава (обука преку демонстрација), организирање и водење работилници (обука), организирање и водење на едукативни форуми во живо

кл. 44 медицински услуги; хигиенска заштита и нега на убавина за луѓето; имено услуги на медицински клиники, болнички услуги, здравствена нега, медицинска помош, пластична хирургија, изнајмување на медицинска опрема, услуги на здравствени центри, услуги со користење на ласери и апарати за отстранување на влакна, подмладување на кожата, отстранување на тетоважи, отстранување на оштетувања на кожата, отстранување на вени, намалување на

маснотии во телото, лекување на псоријаза, егзема, себороичен дерматитис, витилиго, целулит и акни

(210) **TM 2020/1215** (220) 16/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B-1, Üsküdar, TR-34692 İstanbul, TR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)



(591) сина, црвена, жолта, бела

(531) 27.05.04; 27.05.23

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко, сирење и кашкавал, путер, јогурт и други млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз; тестенини и резанки, тапиока и саго; брашно и производи од жита; леб, производи од тесто и слатки; чоколадо; сладолед; шербет и други мразови за јадење; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, мирудии, зачини, конзервирани билки; оцет, сосови и други мирудии; мраз (замрзната вода)

кл. 32 пиво; безалкохолни напитки; минерална и сода вода; напитки од овошје и овошни сокови; сирупи и други безалкохолни препарати за производство на напитки

кл. 35 огласување; водење на работење;



управување со работи; канцелариски работи

(210) **TM 2020/1216** (220) 16/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company) 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

KINSIDRO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии што се користат во земјоделството, имено стимуланси за раст на растенија; препарати за прихрана на растенија; микроорганизми или спори за заштита на растенија; регулатори за раст на растенија, вклучително биостимуланси, феромони и хемикалии за употреба во земјоделството, хортикултурата и шумарството, ѓубрива

(210) **TM 2020/1217** (220) 16/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company) 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

SOSDIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемикалии што се користат во земјоделството, имено стимуланси за раст на растенија; препарати за прихрана на растенија; микроорганизми или спори за заштита на растенија; регулатори за раст на растенија, вклучително биостимуланси, феромони и хемикалии за употреба во

земјоделството, хортикултурата и шумарството, ѓубрива

(210) **TM 2020/1218** (220) 16/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company) 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

HOLZEM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 производи за биоконтрола, имено земјоделски биопестициди, биоинсектициди; инсектициди; биофунгициди, фунгициди; биогермициди, гермициди; биохербициди, хербициди; биофумиганти, фумиганти, бионематодиди, нематодиди

(210) **TM 2020/1219** (220) 16/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company) 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

SAVIQRESS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 производи за биоконтрола, имено земјоделски биопестициди, биоинсектициди; инсектициди; биофунгициди, фунгициди; биогермициди, гермициди; биохербициди, хербициди; биофумиганти, фумиганти, бионематодиди, нематодиди

(210) **TM 2020/1220** (220) 16/12/2020

(442) 28/02/2021

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ЕМ АГРИЦОМ ДООЕЛ Неготино, МК**

(740) Весна Јовановска ул. 1737 бр. 32/1-28, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, сива

(531) 26.15.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделието, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материи; смеси за гаснење и спречување пожар; препарати за калење и заварување метали; супстанции за штавење на животински кожи; адхезиви [лепливи материи] наменети за индустријата, кит [мека, леплива смеса] и други пасти и полнила; компост, природни и вештачки ѓубриња; биолошки препарати за употреба во индустријата и науката

кл. 3 немедицински козметички и тоалетни препарати; немедицински забни пасти; парфимерија, есенцијални масла; средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување

кл. 5 фармацевтски, медицински и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции прилагодени за медицинска или ветеринарна употреба, храна за бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и животни; фластври, материјали за завои; материјал за пломбирање на заби, забарски смоли; средства за

дезинфекција; препарати за уништување на штетници; фунгициди, хербициди

(210) ТМ 2020/1222 (220) 16/12/2020

(442) 28/02/2021

(731) **Друштво за трговија и услуги на големо и мало ФЕРНЕТИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ЏОН КЕНЕДИ 25-5/19, МК**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)



(591) бела, црна, црвена и темно сина

(531) 26.13.25;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 компост, течни и цврсти ѓубрива за почва за употреба во земјоделие и градинарство, за стимулирање на раст на растенијата и зголемување на приносот
кл. 35 огласување и рекламирање поврзано со компост, течни и цврсти ѓубрива за почва за употреба во земјоделие и градинарство, за стимулирање на раст на растенијата и зголемување на приносот

(210) ТМ 2020/1223 (220) 16/12/2020

(442) 28/02/2021

(731) **Borsodi Sörgyár Kft. Bösc, Rákóczi u. 81., H-3574, HU**

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје (540)



WAI MOMENT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци; јаболковача; вина, жестоки алкохолни пијалоци и ликери; газирани алкохолни пијалоци; газирани алкохолни пијалоци со вкус на овошје

(210) **TM 2020/1224** (220) 16/12/2020

(442) 28/02/2021

(731) **KTM AG Stallhofner Strasse 3, 5230 Mattighofen, AT**

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)

GASGAS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 наочари; наочари за сонце; заштитна облека за спречување повреди на моторцикли; особено заштитни ракавици; обувки; кациги и штитници (заштита на колена и лакти); тахометри
кл. 12 возила и делови за нив; велосипеди; моторцикли; скутери; мопеди; мали моторцикли; велосипеди на електричен погон (палење); велосипеди за обука и образование и делови и додатоци за нив; мотори за копнени возила; пневматици; тркала; облоги за кочници; прилагодиви навлаки за седишта на моторни возила; седишта за велосипеди; седишта за моторцикли; странични огледала за возила; е-велосипеди; носачи на багаж за возила; кочници за велосипеди; управувачи; покривачи за каросерија на возила; бисаги (странични кофери) за моторцикли; капачиња за резервоар за возила; странични торби и бисаги за велосипеди; постоље за

моторцикли; држачи како дел од велосипеди; држачи како делови на дво-точкаши; клупи за моторцикли; резервоари како делови на моторцикли; носачи на регистарски таблички на дво-точкаши; калници за возила; педали за дво-точкаши; фелни/бандажи; рамови за велосипеди; амортизери за возила; амортизери за велосипеди; навлаки за седишта на велосипеди; навлаки за седишта на моторцикли; звона за велосипеди; мотори за велосипеди; пумпи за велосипеди; оквири за моторцикли; педали; спојлери за возила; држачи на предни светла (делови за моторцикли); држачи на кумплунг за возила; запчаници за задни тркала; дискови за кочници за моторцикли; полуги/лостови за кочници за возила; рачки/полуги (делови за возила); рачки за управувачи на велосипеди; држачи за седишта за велосипеди; поклопци за палење; (делови од возила); заштитна цилиндрична навлака за моторцикли; рачки/полуги за моторцикли; рачки/полуги за велосипеди
кл. 25 Т-мајци; тренирки; блузони; пуловери; кошули; водоотпорни крзнени блузи со капуљача; панталони; комбинизони; ракавици; ракавици за моторцикли; облека за моторцикли (доколку е опфатена во класа 25); долна облека; чорапи; обувки; покривки за глава; лежерни обувки; сандали; гумени чизми; капи/капчиња; бандани (шалови за облека); каиши (облека); облека; јакни; елеци; капи; марами; поло мајци; дресови; облека за бебиња; облека за деца; порткили за бебиња

(210) **TM 2020/1225** (220) 16/12/2020

(442) 28/02/2021

(731) **KTM AG Stallhofner Strasse 3, 5230 Mattighofen, AT**

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул.
Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена

(531) 27.05.21;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 наочари; наочари за сонце; заштитна облека за спречување повреди на моторцикли; особено заштитни ракавици; обувки; кациги и штитници (заштита на колена и лакти); тахометри
кл. 12 возила и делови за нив; велосипеди; моторцикли; скутери; мопеди; мали моторцикли; велосипеди на електричен погон (палење); велосипеди за обука и образование и делови и додатоци за нив; мотори за копнени возила; пневматици; тркала; облоги за кочници; прилагодиви навлаки за седишта на моторни возила; седишта за велосипеди; седишта за моторцикли; странични огледала за возила; е-велосипеди; носачи на багаж за возила; кочници за велосипеди; управувачи; покривачи за каросерија на возила; бисаги (странични кофери) за моторцикли; капачиња за резервоар за возила; странични торби и бисаги за велосипеди; постоље за моторцикли; држачи како дел од велосипеди; држачи како делови на дво-точкаши; клупи за моторицикли; резервоари како делови на моторцикли; носачи на регистарски таблички на дво-точкаши; калници за возила; педали за дво-

точкаши; фелни/бандажи; рамови за велосипеди; амортизери за возила; амортизери за велосипеди; навлаки за седишта на велосипеди; навлаки за седишта на моторцикли; звона за велосипеди; мотори за велосипеди; пумпи за велосипеди; оквири за моторцикли; педали; спојлери за возила; држачи на предни светла (делови за моторцикли); држачи на кумплунг за возила; запчаници за задни тркала; дискови за кочници за моторцикли; полуцилиндрици за кочници за возила; рачки/полуцилиндрици (делови за возила); рачки за управувачи на велосипеди; држачи за седишта за велосипеди; поклопци за палење; (делови од возила); заштитна цилиндрична навлака за моторицикли; рачки/полуцилиндрици за моторцикли; рачки/полуцилиндрици за велосипеди
кл. 25 Т-мајци; тренерки; блузони; пуловери; кошули; водоотпорни крзнени блузи со капуљача; панталони; комбинизони; ракавици; ракавици за моторцикли; облека за моторцикли (доколку е опфатена во класа 25); долна облека; чорапи; обувки; покривки за глава; лежерни обувки; сандали; гумени чизми; капи/капчиња; бандани (шалови за облека); каиши (облека); облека; јакни; елеци; капи; марами; поло мајци; дресови; облека за бебиња; облека за деца; портки за бебиња

(210) **TM 2020/1226** (220) 16/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, US**

(740) Адвокатско друштво Поповски и Партнери Никола Вапцаров 2/4, 1000, Скопје
(540)

FAIRY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции за употреба за перење алишта; препарати за чистење, полирање, триење и одмастување; сапуни; препарати за миене садови, козметика, марамчиња заситени со препарати за чистење

кл. 5 антибактериски сапун; сапун за дезинфекција; средства за дезинфекција за хемиски тоалети; средства за дезинфекција за хигиенски цели; антибактериски средства за миене раце; биоциди; фунгициди; хербициди; гермициди; вируциди; марамчиња импрегнирани со дезинфекциски, антибактериски, фунгицидни, гермицидни или вирицидни препарати; хигиенски сапуни и детергенти; средства за хигиена за употреба во домаќинство

(210) **TM 2020/1228** (220) 17/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Borsodi Sörgyár Kft. Bőcs, Rákóczi u. 81., H-3574, HU**

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, темно сина

(531) 01.15.15;26.15.01;27.05.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 алкохолни пијалоци; јабоковача; вина; жестоки пијалоци и ликери; газирани

алкохолни пијалоци; газирани алкохолни пијалоци со вкус на овошје

(210) **TM 2020/1229** (220) 17/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **A1 Македонија ДООЕЛ Скопје**
Плоштад Пресвета Богородица 1, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

A1 Go Music

(531) 27.05.17;27.07.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/,организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен

материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 слуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани

комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци

на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2020/1230** (220) 17/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **A1 Македонија ДООЕЛ Скопје**
Плоштад Пресвета Богородица 1, 1000,
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

A1 Go Music Free

(531) 27.05.17;27.07.17

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/,организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци

кл. 38 слуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и

услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани

комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2020/1232** (220) 18/12/2020

(442) 28/02/2021

(300) 80917 15/07/2020 JM

(731) Mars, Incorporated a corporation under the laws of the state of Delaware 6885 Elm Street, McLean, VA 22101, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768

(540)

BEN'S ORIGINAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба (не жива); живина; дивеч (не жив); екстракти од месо; шаркутерија; замени за месо; замрзнат зеленчук; конзервиран зеленчук; зеленчук, сушен; зеленчук, зготвен; овошје, конзервирано; суво овошје; зготвено овошје; обработено овошје, фунги и зеленчук (вклучувајќи зрнести/јаткасти плодови (nuts) и легуминози (pulses); обработен зеленчук; обработени легуминози; леќа; обработена леблебија; обработен грав; печен грав;

грав во сос; соја зрна, конзервирани, за храна; тофу; домати пире; зеленчуково пире; доматиен џус за готвење; домати во конзерва; зеленчукови џусеви за готвење; кисели краставички; подготовки за правење на супа; супи; коцки за супа (stocks); препарати за правење бујон; бујон; кокосово млеко; кокосово масло; кокосова маст; растителни масти за храна; макала; зрнести/јаткасти плодови, подготвени; намази на база на зрнести/јаткасти плодови; семиња, подготвени; закуски (snack food) на база на овошје; закуски (snack food) на база на легуминози (legumes); закуски (snack food) на база на зрнести/јаткасти плодови; закуски (snack food) на база на зеленчук; претходно зготвена чорба од кари; вегетаријанско чили; чили со месо; подготвени јадења кои се состојат воглавно од месо; подготвени салати; подготвени зеленчукови јадења; подготвени оброци кои се состојат првенствено од месо; подготвени оброци кои се состојат првенствено од замени за месо; подготвени оброци кои се состојат првенствено од живина; подготвени оброци кои се состојат првенствено од зеленчук; подготвени оброци кои се состојат првенствено од риба; замрзнати оброци кои се состојат првенствено од зеленчук; замрзнати оброци кои се состојат првенствено од месо; замрзнати оброци кои се состојат првенствено од замени за месо; замрзнати оброци кои се состојат првенствено од риба; замрзнати оброци кои се состојат првенствено од живина; готови зготвени оброци кои се состојат првенствено од месо; готови зготвени оброци кои се состојат првенствено од замени за месо; готови зготвени оброци кои се состојат првенствено од живина; готови зготвени

оброци кои се состојат првенствено од зеленчук; готови зготвени оброци кои се состојат првенствено од риба
 кл. 32 ориз; тапиока; саго; паста; резанци (noodles); кнедли; вермичели (vermicelli); кускус (семолина); подготовки направени од житарици; обработени зрна; обработени житарици; ориз од цело зрно; ориз од долго зрно; див ориз; кафеав ориз; басмати ориз; обработен (parboiled) ориз; рижото; мешавини од ориз; мешавини од ориз со зеленчук, екстракти од пилешко, екстракти од месо, сирење, грав, легуминози, зачини, ароми, тревки, мирудии; пакувани мешавини за оброци кои се состојат првенствено од ориз; обработена киноа (quinoa); пици; пити; кондименти; сосови; сосови за готвење; подготовки за правење во сосови; кари сосови; сосови за паста; сосови за паста со печење; чили сос; соја сос; лут сос; слатко-кисел сос; зачинети сосови; солени (savory) сосеви; сосеви за ориз; прашоци за сос; мешавини за подготовка на сосови; ароми во форма на концентрирани сосови; подготвени јадења во форма на сосови; маринади; преливи за салати; chutneys; пасти (брашнеста храна); relishes; изворни сосови (gravy); згуснувачи за готвење јадења; песто (сос); сенф; оцет; сол; зачини; мирудии; кулинарски тревки; обработен лук за употреба како мирудија; обработен ѓумбир за употреба како мирудија; мелен ѓумбир; пасти како мирудии; пипер; чили мирудии; чили паста за употреба како мирудија; ароматични подготовки за храна; ароми за храни; екстракти кои се употребуваат како ароми (не есенцијални масла); мешавини од зачини; подготовки за зачин; екстракти од зачин; зачини за поховање; кари мешавини; подготвени јадења на база на паста; подготвени јадења на база на ориз;

подготвени јадења на база на резанци (noodle-based); инстант резанци; инстант ориз; закуска (snack food) (на база на житарици); закуска (snack food) (на база на ориз); закуски (snack food) кои се состојат воглавно од паста; закуски (snack food) кои се состојат воглавно од ориз; оброци кои се состојат првенствено од паста; оброци кои се состојат првенствено од ориз; оброци кои се состојат првенствено од обработени зрна; оброци кои се состојат првенствено од обработени житарици; оброци кои се состојат првенствено од киноа (quinoa) и обработени житарици; оброци кои се состојат првенствено од резанци; замрзнати оброци кои се состојат првенствено од паста; замрзнати оброци кои се состојат првенствено од ориз; замрзнати оброци кои се состојат првенствено од обработени зрна; замрзнати оброци кои се состојат првенствено од обработени житарици; замрзнати оброци кои се состојат првенствено од киноа (quinoa) и обработени житарици; замрзнати оброци кои се состојат првенствено од резанци; суви и течни готови-за-послужување оброци, кои главно се состојат од ориз; суви и течни готови-за-послужување оброци, кои главно се состојат од паста; суви и течни готови-за-послужување оброци, кои главно се состојат од резанци; обработени зрна комбинирани во унитарни пакувања со мирудии и ароми; обработени житарици комбинирани во унитарни пакувања со мирудии и ароми; обработена киноа (quinoa) и житарици комбинирани во унитарни пакувања со мирудии и ароми; ориз комбиниран во унитарни пакувања со мирудии и ароми; обработени зрна комбинирани во унитарни пакувања со јадливи семиња, легуминози (pulses), легуминози, или зеленчук; обработени

житарици комбиниран во унитарни пакувања со јадливи семиња, легуминози (pulses), легуминози, или зеленчук; обработена киноа (quinoa) и житарици комбинирани во унитарни пакувања со јадливи семиња, легуминози (pulses), легуминози, или зеленчук; ориз комбиниран во унитарни пакувања со јадливи семиња, легуминози (pulses), легуминози, или зеленчук; паста комбинирана во унитарни пакувања со јадливи семиња, легуминози (pulses), легуминози, или зеленчук; резанци комбинирани во унитарни пакувања со јадливи семиња, легуминози (pulses), легуминози, или зеленчук

(210) ТМ 2020/1234 (220) 18/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) КАМ ДОО ул.Индустриска бб,
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, сина, зелена

(531) 01.03.10;27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; печурки, сушени, конзервирани; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 32 минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од

овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци, екстракти за правење пијалаци; овошни сирупи, безалкохолни; сокови произведени од овошје и/или зеленчук, шербети [пијалаци]

кл. 35 рекламирање, водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при производство, увоз-извоз и трговија на големи и мало со: месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; печурки, сушени, конзервирани; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци, екстракти за правење пијалаци; овошни сирупи, безалкохолни; сокови произведени од овошје и/или зеленчук, шербети [пијалаци]

(210) ТМ 2020/1235 (220) 18/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **МАКПРОГРЕС ДОО ул. Војдан Чернотрински бр. 8, Винаца, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ROCKY

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 солени крекери, грицки, солени, бисквити, мали печива, снек (спаск) храна, двопек, брашно и производи од жита
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; трговски дејности; услуги на увоз-извоз и трговија на големо и мало со: солени крекери, грицки, солени, бисквити,

мали печива, снек (спаск) храна, двопек, брашно и производи од жита

(210) ТМ 2020/1240 (220) 21/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) **Друштво „ИНСИДЕР“ ДООЕЛ**
Приштина ул.Тринге Смајли бр. 40,
Приштина, Р. Косово, ХХ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

 **Insajderi**
Gazetë online

(591) зелена, црна

(531) 24.15.21;27.05.04;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; комерцијално-информативни агенции; услуги за информирање и обезбедување вести; објавување и пишување рекламни текстови; рекламирање, огласување (рекламни огласи); обработка на текстови; компјутерско рекламирање преку интернет; обезбедување деловни информации преку веб-страница; раководење со датотеки; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; бизнис информации; изнајмување рекламен простор; изнајмување време за рекламирање преку медиумите; услуги за следење на печатените вести; договарање претплата на весници; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; односи со јавноста, испитување на јавното мислење; медиумска презентација; медиуми за комуникација; преписи на соопштениа
кл. 38 телекомуникации; обезбедување пристап до бази на податоци; пренос на

дигитални датотеки; обезбедување услуги за онлајн форуми; проток на податоци кл. 41 образовни услуги; забава; културни активности; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; организирање и водење работилници [обука]; он-лајн публикување електронски списанија; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се даунлодираат; фотографски репортажи; пишување текстови што не се рекламни текстови; обезбедување користење онлајн видеа, кои не може да се преземат; разонода

(210) ТМ 2020/1241 (220) 21/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) Друштво „ИНСИДЕР“ ДООЕЛ
Приштина ул.Тринге Смајли бр. 40,
Приштина, Р. Косово, ХХ
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) зелена, бела

(531) 27.05.24


(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; комерцијално-информативни агенции; услуги за информирање и обезбедување вести; објавување и пишување рекламни текстови; рекламирање, огласување (рекламни

огласи); обработка на текстови; компјутерско рекламирање преку интернет; обезбедување деловни информации преку веб-страница; раководење со датотеки; организирање изложби за комерцијални или рекламни цели; бизнис информации; изнајмување рекламен простор; изнајмување време за рекламирање преку медиумите; услуги за следење на печатените вести; договарање претплата на весници; собирање информации во компјутерските бази на податоци; собирање статистички податоци; односи со јавноста, испитување на јавното мислење; медиумска презентација; медиуми за комуникација; преписи на соопштениа кл. 38 телекомуникации; обезбедување пристап до бази на податоци; пренос на дигитални датотеки; обезбедување услуги за онлајн форуми; проток на податоци кл. 41 образовни услуги; забава; културни активности; објавување текстови, со исклучок на рекламни текстови; организирање и водење работилници [обука]; он-лајн публикување електронски списанија; обезбедување електронски он-лајн публикации што не можат да се даунлодираат; фотографски репортажи; пишување текстови што не се рекламни текстови; обезбедување користење онлајн видеа, кои не може да се преземат; разонода

(210) ТМ 2020/1242 (220) 21/12/2020
(442) 28/02/2021

(731) Друштво за производство,
трговија и услуги ВАЛОО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
ЈНА 7, 1300, Куманово, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) жолта, сина, виолетова, црна

(531) 27.05.04

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 средства за дезинфекција;
дезинфекциони средства за хигиенска
употреба; дезинфициенси; гелови за
дезинфекција; дезинфекциони стапчиња;
сапуни за дезинфекција

кл. 10 хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи; хируршки
материјали за шиене; медицински
маски; маски, заштитни визири за
медицинска употреба, медицински
апарати и инструменти, термометри за
медицинска употреба, апарати за мерење
крвен притисок

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски
работи; водење дејност; водење на
комерцијални работи; рекламирање;
ширење на рекламен материјал,
проспекти, печатени примероци; рекламни
огласи; објавување рекламни текстови;
организирање дејности; проучување на
пазарот (маркетинг); комерцијална
администрација; услуги при продажба на
големо и мало и увоз-извоз со: средства за
дезинфекција; дезинфекциони средства за
хигиенска употреба; дезинфициенси;
гелови за дезинфекција; дезинфекциони
стапчиња; сапуни за дезинфекција;

хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти,
вештачки екстремитети, очи и заби,
ортопедски производи; хируршки
материјали за шиене; медицински маски;
маски, заштитни визири за медицинска
употреба, медицински апарати и
инструменти, термометри за медицинска
употреба, апарати за мерење крвен
притисок

(210) **TM 2020/1250** (220) 23/12/2020

(442) 28/02/2021

(731) **British American Tobacco (Brands)
Inc 251 Little Falls Drive, Suite 100,
Wilmington, US**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

LUCKY STRIKE FLOW FILTER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 цигари; тутун, сиров или
преработен; тутун за виткање; тутун за
луле; производи од тутун; замени за тутун
(не за медицински цели); пури;
цигарилоси; запалки за цигари; запалки за
пури; кибрит; артикли за пушачи; хартија
за цигари; туби за цигари; филтри за
цигари; џебни апарати за виткање цигари;
рачни машини за вбризгување на тутун во
хартиени туби; електронски цигари;
течности за електронски цигари;
производи од тутун наменети за
загревање

(210) **TM 2020/1251** (220) 23/12/2020

(442) 28/02/2021

(731) **The Coca-Cola Company One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

COCA-COLA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пива; минерална и газирана вода и останати неалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и останати средства за правење пијалаци

(210) **TM 2020/1252** (220) 23/12/2020

(442) 28/02/2021

(731) **EXELTIS İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** Kültür Mah. Nispetiye Cad. No:56 Akmerkez B Blok K:6 D:574-Etiler, Beşiktaş, İstanbul, TR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

GYNOMAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи за гинеколошки третмани

(210) **TM 2020/1260** (220) 24/12/2020

(442) 28/02/2021

(731) **ЦМЦ ГРОУП** Трговско друштво инженеринг, советување и застапување ДОО Скопје Борис Трајковски бр. 280, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.

Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) зелена, темна сина

(531) 26.11.01;27.05.11;27.05.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и

истражувања и планирања кои се

однесуваат на истите; услуги за

индустриски анализи и индустриски

истражувања; проектирање и развој на

компјутерски хардвер и софтвер

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E APLIKIMEVE PËR MARKA TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(510)	(210)
1	МК/Т/2020/1216
1	МК/Т/2020/1217
1	МК/Т/2020/1220
1	МК/Т/2020/1222
3	МК/Т/2020/0834
3	МК/Т/2020/0920
3	МК/Т/2020/1030
3	МК/Т/2020/1057
3	МК/Т/2020/1064
3	МК/Т/2020/1067
3	МК/Т/2020/1090
3	МК/Т/2020/1220
3	МК/Т/2020/1226
4	МК/Т/2020/1063
5	МК/Т/2020/0208
5	МК/Т/2020/0602
5	МК/Т/2020/0691
5	МК/Т/2020/0802
5	МК/Т/2020/0834
5	МК/Т/2020/0848
5	МК/Т/2020/0992
5	МК/Т/2020/1008
5	МК/Т/2020/1030
5	МК/Т/2020/1055
5	МК/Т/2020/1064
5	МК/Т/2020/1067
5	МК/Т/2020/1072

5	МК/Т/2020/1073
5	МК/Т/2020/1090
5	МК/Т/2020/1113
5	МК/Т/2020/1114
5	МК/Т/2020/1198
5	МК/Т/2020/1218
5	МК/Т/2020/1219
5	МК/Т/2020/1220
5	МК/Т/2020/1226
5	МК/Т/2020/1242
5	МК/Т/2020/1252
6	МК/Т/2020/1162
9	МК/Т/2020/0076
9	МК/Т/2020/0177
9	МК/Т/2020/0710
9	МК/Т/2020/0711
9	МК/Т/2020/0712
9	МК/Т/2020/0935
9	МК/Т/2020/0995
9	МК/Т/2020/0996
9	МК/Т/2020/1047
9	МК/Т/2020/1162
9	МК/Т/2020/1203
9	МК/Т/2020/1204
9	МК/Т/2020/1224
9	МК/Т/2020/1225
10	МК/Т/2020/1064

10	МК/Т/2020/1198
10	МК/Т/2020/1210
10	МК/Т/2020/1211
10	МК/Т/2020/1212
10	МК/Т/2020/1213
10	МК/Т/2020/1214
10	МК/Т/2020/1242
11	МК/Т/2019/1379
11	МК/Т/2020/0834
12	МК/Т/2020/1224
12	МК/Т/2020/1225
15	МК/Т/2020/0658
16	МК/Т/2020/0834
16	МК/Т/2020/0935
16	МК/Т/2020/0948
16	МК/Т/2020/0993
16	МК/Т/2020/0994
16	МК/Т/2020/0995
16	МК/Т/2020/0996
16	МК/Т/2020/1030
16	МК/Т/2020/1047
16	МК/Т/2020/1203
16	МК/Т/2020/1204
17	МК/Т/2020/0822
18	МК/Т/2020/1000
18	МК/Т/2020/1001
20	МК/Т/2020/0920



20	МК/Т/2020/0993
20	МК/Т/2020/0994
20	МК/Т/2020/1003
20	МК/Т/2020/1171
20	МК/Т/2020/1208
21	МК/Т/2020/0920
24	МК/Т/2020/0920
24	МК/Т/2020/0934
24	МК/Т/2020/1208
25	МК/Т/2020/0934
25	МК/Т/2020/0995
25	МК/Т/2020/0996
25	МК/Т/2020/1000
25	МК/Т/2020/1001
25	МК/Т/2020/1030
25	МК/Т/2020/1060
25	МК/Т/2020/1167
25	МК/Т/2020/1224
25	МК/Т/2020/1225
26	МК/Т/2020/0934
26	МК/Т/2020/1000
26	МК/Т/2020/1001
28	МК/Т/2020/0920
29	МК/Т/2020/0834
29	МК/Т/2020/0944
29	МК/Т/2020/0945
29	МК/Т/2020/0993
29	МК/Т/2020/0994
29	МК/Т/2020/1030
29	МК/Т/2020/1033
29	МК/Т/2020/1055
29	МК/Т/2020/1059
29	МК/Т/2020/1105
29	МК/Т/2020/1106
29	МК/Т/2020/1107
29	МК/Т/2020/1201
29	МК/Т/2020/1215
29	МК/Т/2020/1232
29	МК/Т/2020/1234
30	МК/Т/2020/0834
30	МК/Т/2020/0944

30	МК/Т/2020/0945
30	МК/Т/2020/0972
30	МК/Т/2020/0973
30	МК/Т/2020/1030
30	МК/Т/2020/1033
30	МК/Т/2020/1055
30	МК/Т/2020/1056
30	МК/Т/2020/1058
30	МК/Т/2020/1059
30	МК/Т/2020/1068
30	МК/Т/2020/1069
30	МК/Т/2020/1070
30	МК/Т/2020/1071
30	МК/Т/2020/1081
30	МК/Т/2020/1082
30	МК/Т/2020/1083
30	МК/Т/2020/1201
30	МК/Т/2020/1215
30	МК/Т/2020/1235
31	МК/Т/2020/1030
31	МК/Т/2020/1033
31	МК/Т/2020/1055
31	МК/Т/2020/1059
32	МК/Т/2020/0834
32	МК/Т/2020/0992
32	МК/Т/2020/1023
32	МК/Т/2020/1030
32	МК/Т/2020/1055
32	МК/Т/2020/1156
32	МК/Т/2020/1215
32	МК/Т/2020/1232
32	МК/Т/2020/1234
32	МК/Т/2020/1251
33	МК/Т/2020/0450
33	МК/Т/2020/0451
33	МК/Т/2020/0452
33	МК/Т/2020/1055
33	МК/Т/2020/1087
33	МК/Т/2020/1223
33	МК/Т/2020/1228
34	МК/Т/2020/1037

34	МК/Т/2020/1048
34	МК/Т/2020/1049
34	МК/Т/2020/1250
35	МК/Т/2020/0076
35	МК/Т/2020/0177
35	МК/Т/2020/0450
35	МК/Т/2020/0451
35	МК/Т/2020/0452
35	МК/Т/2020/0558
35	МК/Т/2020/0658
35	МК/Т/2020/0822
35	МК/Т/2020/0834
35	МК/Т/2020/0935
35	МК/Т/2020/0944
35	МК/Т/2020/0945
35	МК/Т/2020/0972
35	МК/Т/2020/0973
35	МК/Т/2020/0979
35	МК/Т/2020/0992
35	МК/Т/2020/0993
35	МК/Т/2020/0994
35	МК/Т/2020/0995
35	МК/Т/2020/0996
35	МК/Т/2020/1000
35	МК/Т/2020/1001
35	МК/Т/2020/1003
35	МК/Т/2020/1030
35	МК/Т/2020/1047
35	МК/Т/2020/1060
35	МК/Т/2020/1065
35	МК/Т/2020/1076
35	МК/Т/2020/1081
35	МК/Т/2020/1082
35	МК/Т/2020/1083
35	МК/Т/2020/1090
35	МК/Т/2020/1105
35	МК/Т/2020/1106
35	МК/Т/2020/1107
35	МК/Т/2020/1115
35	МК/Т/2020/1162
35	МК/Т/2020/1198



35	МК/Т/2020/1203
35	МК/Т/2020/1204
35	МК/Т/2020/1208
35	МК/Т/2020/1215
35	МК/Т/2020/1222
35	МК/Т/2020/1229
35	МК/Т/2020/1230
35	МК/Т/2020/1234
35	МК/Т/2020/1235
35	МК/Т/2020/1240
35	МК/Т/2020/1241
35	МК/Т/2020/1242
35	МК/Т/2020/1260
36	МК/Т/2020/0076
36	МК/Т/2020/0177
36	МК/Т/2020/1065
36	МК/Т/2020/1085
36	МК/Т/2020/1150
36	МК/Т/2020/1203
36	МК/Т/2020/1204
37	МК/Т/2020/0993
37	МК/Т/2020/0994
37	МК/Т/2020/1065
37	МК/Т/2020/1115
37	МК/Т/2020/1162
37	МК/Т/2020/1260
38	МК/Т/2020/0076
38	МК/Т/2020/1065
38	МК/Т/2020/1150
38	МК/Т/2020/1203
38	МК/Т/2020/1204
38	МК/Т/2020/1229
38	МК/Т/2020/1230
38	МК/Т/2020/1240
38	МК/Т/2020/1241
39	МК/Т/2020/0834
39	МК/Т/2020/0979

39	МК/Т/2020/1030
39	МК/Т/2020/1034
39	МК/Т/2020/1065
39	МК/Т/2020/1105
39	МК/Т/2020/1106
39	МК/Т/2020/1107
39	МК/Т/2020/1115
40	МК/Т/2020/0993
40	МК/Т/2020/0994
40	МК/Т/2020/1065
40	МК/Т/2020/1162
40	МК/Т/2020/1163
41	МК/Т/2020/0558
41	МК/Т/2020/0710
41	МК/Т/2020/0711
41	МК/Т/2020/0712
41	МК/Т/2020/0775
41	МК/Т/2020/0778
41	МК/Т/2020/0913
41	МК/Т/2020/0935
41	МК/Т/2020/0948
41	МК/Т/2020/0995
41	МК/Т/2020/0996
41	МК/Т/2020/1065
41	МК/Т/2020/1085
41	МК/Т/2020/1163
41	МК/Т/2020/1210
41	МК/Т/2020/1211
41	МК/Т/2020/1212
41	МК/Т/2020/1213
41	МК/Т/2020/1214
41	МК/Т/2020/1240
41	МК/Т/2020/1241
42	МК/Т/2020/0076
42	МК/Т/2020/0177
42	МК/Т/2020/0710
42	МК/Т/2020/0711

42	МК/Т/2020/0712
42	МК/Т/2020/0775
42	МК/Т/2020/0935
42	МК/Т/2020/0948
42	МК/Т/2020/0979
42	МК/Т/2020/0993
42	МК/Т/2020/0994
42	МК/Т/2020/1047
42	МК/Т/2020/1065
42	МК/Т/2020/1085
42	МК/Т/2020/1150
42	МК/Т/2020/1162
42	МК/Т/2020/1203
42	МК/Т/2020/1204
42	МК/Т/2020/1229
42	МК/Т/2020/1230
42	МК/Т/2020/1260
43	МК/Т/2020/0778
43	МК/Т/2020/0834
43	МК/Т/2020/0993
43	МК/Т/2020/0994
43	МК/Т/2020/0995
43	МК/Т/2020/0996
43	МК/Т/2020/1065
44	МК/Т/2020/0710
44	МК/Т/2020/0711
44	МК/Т/2020/0712
44	МК/Т/2020/0845
44	МК/Т/2020/1065
44	МК/Т/2020/1210
44	МК/Т/2020/1211
44	МК/Т/2020/1212
44	МК/Т/2020/1213
44	МК/Т/2020/1214
45	МК/Т/2020/0177
45	МК/Т/2020/1065



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS BARTËSVE TË APLIKIMEVE TË MARKAVE TREGTARE

(731) носител на правото на трговски марка / Pronari i të drejtës së markës tregtare

(210) број на трговската марка / numri i markës tregtare

(731)	(210)
Alma Lasers Ltd.	MK/T/2020/1210
Alma Lasers Ltd.	MK/T/2020/1211
Alma Lasers Ltd.	MK/T/2020/1212
Alma Lasers Ltd.	MK/T/2020/1213
Alma Lasers Ltd.	MK/T/2020/1214
Amazon Technologies, Inc	MK/T/2020/0935
Amgen, Inc	MK/T/2020/0602
Apatinska Pivara Apatina d.o.o.	MK/T/2020/1156
Borsodi Sörgyár Kft.	MK/T/2020/1223
Borsodi Sörgyár Kft.	MK/T/2020/1228
British American Tobacco (Brands) Inc	MK/T/2020/1250
CINEPLEX International GmbH	MK/T/2020/0778
Cephalon, Inc	MK/T/2020/0848
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	MK/T/2020/1216
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	MK/T/2020/1217
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	MK/T/2020/1218
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	MK/T/2020/1219
EXELTIS ILAÇ SANAYII VE TICARET ANONIM SİRKETİ	MK/T/2020/1252
FAES FARMA, S.A.	MK/T/2020/1114
HERTZ SYSTEM INC. a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware	MK/T/2020/1115
IPMO ADVISORY AG	MK/T/2020/1085
KTM AG	MK/T/2020/1224
KTM AG	MK/T/2020/1225
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2020/1055
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2020/1056
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2020/1057
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2020/1058
Lidl Stiftung & Co. KG	MK/T/2020/1059
MEGA DISPOSABLES S.A.	MK/T/2020/1064
Mars, Incorporated a corporation under the laws of the state of Delaware	MK/T/2020/1232
Mastercard International Incorporated	MK/T/2020/0076
OneFor Holding GmbH	MK/T/2020/1203
OneFor Holding GmbH	MK/T/2020/1204
Pfizer Inc.	MK/T/2020/1113



Philip Morris Products S.A.	МК/Т/2020/1037
Philip Morris Products S.A.	МК/Т/2020/1048
Philip Morris Products S.A.	МК/Т/2020/1049
Prizren Commerce Group SH.P.K.	МК/Т/2020/1201
Sportsdirect.com Retail Limited	МК/Т/2020/1060
TARCHOMINSKIE ZAKLADY FARMACEUTYZNE "POLFA" Spolka Akcyjna	МК/Т/2020/1072
TARCHOMINSKIE ZAKLADY FARMACEUTYZNE "POLFA" Spolka Akcyjna	МК/Т/2020/1073
The Coca-Cola Company	МК/Т/2020/1251
U&P PTE. LTD.	МК/Т/2020/1063
ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	МК/Т/2020/1215
Ѓорѓиевска Магдалена	МК/Т/2020/0948
ЈОКИ ДООЕЛ	МК/Т/2020/0822
А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/1229
А1 Македонија ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/1230
АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/2020/1068
АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/2020/1069
АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/2020/1070
АД ЕВРОПА ф-ка за чоколади, вафли и бонбони	МК/Т/2020/1071
ГАЛЕНИКА АД Београд	МК/Т/2020/1008
Д.П.Т.Т.Т.У МОНСЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар	МК/Т/2020/1105
Д.П.Т.Т.Т.У МОНСЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар	МК/Т/2020/1106
Д.П.Т.Т.Т.У МОНТЕНЕГРО Љубе и Јован експорт-импорт ДОО Гостивар	МК/Т/2020/1107
ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за производство, промет и услуги увоз-извоз АД с. Бојане Општина Сарај	МК/Т/2020/0834
ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ	МК/Т/2020/1030
ДПТУ ФРУКТ ИМПОРТ ДООЕЛ	МК/Т/2020/1033
До Ре Ми доел Скопје	МК/Т/2020/0658
Друштво за градежништво, инженеринг и трговија АКТИВА ДОО Штип	МК/Т/2020/1162
Друштво за логистички услуги Б ПОСТ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/1034
Друштво за производство трговија транспорт и услуги ХХЛ ФАТИНА ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар	МК/Т/2020/1003
Друштво за производство услуги и трговија на големо и мало ПРО-КОМЕРЦ АНФИ ДООЕЛ Битола	МК/Т/2020/1082
Друштво за производство услуги и трговија на големо и мало ПРО-КОМЕРЦ АНФИ ДООЕЛ Битола	МК/Т/2020/1083
Друштво за производство, промет, услуги ЕУРОКАФЕ ДОО Тетово	МК/Т/2020/0972
Друштво за производство, промет, услуги ЕУРОКАФЕ ДОО Тетово	МК/Т/2020/0973
Друштво за производство, трговија и услуги БИГ ШОП извоз-увоз ДООЕЛ Велес	МК/Т/2020/0979
Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛОО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово	МК/Т/2020/1242
Друштво за производство, трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН ГРУПА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0450
Друштво за производство, трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН ГРУПА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0451



Друштво за производство, трговија и услуги ВИНАРИЈАСКОВИН ГРУПА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0452
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0920
Друштво за производство, трговија и услуги ЕМ АГРИЦОМ ДООЕЛ Неготино	МК/Т/2020/1220
Друштво за производство, трговија и услуги ПОНС ДОО - Скопје	МК/Т/2020/0208
Друштво за производство, трговија и услуги ФИТОФАРМ ПЛУС ДОО Скопје	МК/Т/2020/1067
Друштво за производство, трговија, услуги и маркетинг МЕД ФОКУС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2020/1087
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола	МК/Т/2020/0710
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола	МК/Т/2020/0711
Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ХЗМ ЛАБС ДООЕЛ увоз-извоз Битола	МК/Т/2020/0712
Друштво за трговија и услуги А&М ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2020/1000
Друштво за трговија и услуги А&М ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/2020/1001
Друштво за трговија и услуги ПХАРМАЛИНЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/2020/1198
Друштво за трговија и услуги на големо и мало ФЕРНЕТИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/2020/1222
Друштво за управување со пакување и отпад од пакување АЛПАК-ЕКО ДОО Скопје	МК/Т/2020/1163
Друштво за филмска продукција и услуги Вертиго Висуал доо Скопје	МК/Т/2020/1047
Друштво „ИНСИДЕР“ ДООЕЛ Приштина	МК/Т/2020/1240
Друштво „ИНСИДЕР“ ДООЕЛ Приштина	МК/Т/2020/1241
Елисавета Арсова	МК/Т/2020/0934
Златевски Љубиша	МК/Т/2020/1023
КАМ ДОО	МК/Т/2020/1234
ЛИОН ДОО	МК/Т/2020/0944
ЛИОН ДОО	МК/Т/2020/0945
МАД ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0993
МАД ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/2020/0994
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/2020/1235
МУЛТИПРОМ ДООЕЛ Источна индустриска зона	МК/Т/2020/1081
Малески Игор	МК/Т/2020/0913
Миа Милошеска	МК/Т/2020/0995
Миа Милошеска	МК/Т/2020/0996
Мухамет Шехаби; Muhamet Shehabi	МК/Т/2020/0992
НАТУРА ТЕРАПИ ДООЕЛ	МК/Т/2020/0802
Нејат Курт	МК/Т/2020/1167
ПАБЛИК МЕДИА-ВИРАЛ ДОО	МК/Т/2020/1208
ПАРТНЕР & ЦО дооел Гостивар	МК/Т/2020/0177
ПРОТОНСОН ДОО Скопје	МК/Т/2020/1150



Приватна здравствена установа-Поликлиника од примарната здравствена заштита Д-р ЛОЖАНОВСКИ Скопје	МК/Т/2020/0845
СЕРВИС ТЕРМО КИНГ ДООЕЛ	МК/Т/2019/1379
The Procter & Gamble Company	МК/Т/2020/1226
ТУШИ ТОБАККО ДООЕЛ Тетово	МК/Т/2020/1076
Туда Уран	МК/Т/2020/1065
Фуфарма ДОО Скопје	МК/Т/2020/0691
ЦМЦ ГРОУП Трговско друштво инженеринг, советување и застапување ДОО Скопје	МК/Т/2020/1260
Цветановски Борис	МК/Т/2020/0558
Центар за информатика и обука ИНФО-СОФТ Сашко и Љубица Јосифовски ЈТД Кочани	МК/Т/2020/0775
ШИПАД МЕБЕЛ ДОО	МК/Т/2020/1171
Шејдоски Риза	МК/Т/2020/1090



РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / VENDIMET PËR MARKAT TREGTARE

Во согласност со членот 203 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки. / Në përputhje me nenin 203 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për të drejtat e pranuarat të markave tregtare.


Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60) / Të dhënat shënohen me kodet e markave tregtare INID* (standart WIPO ST. 60):

- (111) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (151) Дата на регистрирање / Data e regjistrimit
- (181) Дата на важење (очекувано) / Data e vlefshmërisë (e pritur)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) / Data e skadimit të vazhdueshmërisë (e pritur)
- (210) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (220) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (300) Право на првенство: дата, држава, број / E drejta e prioritetit: Data, shteti, numri
- (450) Дата на објавување / Data e publikimit
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите / Numrat e klasave sipas kualifikimit ndërkombëtar të produkteve dhe shërbimeve (Niçe) dhe lista e produkteve dhe shërbimeve
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод / Pamja e markës tregtare, përshkrimi dhe përkthimi
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка / Shenja për aplikimin e markës tregtare kolektive
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка / Simboli për markën tregtare tredimensionale
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои /Theksimi i ngjyrave, respektivisht kombinimi i ngjyrave
- (732) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (740) Застапник / Përfaqësues juridik
- (770) Име и адреса на претходниот носител / Emri dhe adresa e bartësit të mëparshëm
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата / Emri dhe adresa e marrësit të licencuarit

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(111) **29293** (151) 19/02/2021
 (210) ТМ 2014/955 (220) 11/09/2014
 (181) 11/09/2024
 (450) 28/02/2021

(732) **Друштво за производство,
 трговија и услуги ДЕВОЛЛИ
 ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје ул.
 Љубљанска бр. 5, 1000 Скопје, МК**
 (740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
 СКОПЈЕ ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7,
 1000, Скопје
 (540)



(591) сина, црвена и жолта и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 брашно

(111) **29270** (151) 22/02/2021
 (210) ТМ 2014/1386 (220) 19/12/2014
 (181) 19/12/2024
 (450) 28/02/2021

(732) **ГАЛЕНИКА АД Београд
 ул.Батајнички друм бб, Београд, RS**
 (740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
 ул."М.Х.Јасмин" 52В-1/6, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, црвена, жолта, зелена, сина и
 кафеава
 (551) индивидуална
 (510, 511)

(111) **29240** (151) 10/02/2021
 (210) ТМ 2018/1316 (220) 27/12/2018
 (181) 27/12/2028
 (450) 28/02/2021

(732) **Друштво за услуги КАФЕ ПАУЗА
 ДОО Скопје ул. Рајко Жинзифов
 бр.18/приземје-локал бр. 3, Скопје, МК**
 (740) Адвокатско друштво Дебарлиев,
 Дамески и Ќелешоска ул. Мирче Ацев бр. 2
 кат 3, 1000, Скопје
 (540)



(591) кафена, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 43 услуги на обезбедување храна и
 пијалаци; привремено сместување

(111) **29294** (151) 18/02/2021
 (210) ТМ 2019/355 (220) 20/03/2019
 (181) 20/03/2029
 (450) 28/02/2021

(732) **CIECH Sarzuna S.A. ul. Chemikow 1,
 37310 Nowa Sarzyna, PL**
 (740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
 Пиринска 66, 7500, Прилеп
 (540)



(591) сина, бела и жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 1 хемиски производи за употреба во индустријата, земјоделството, хортикултурата и шумарството, препарати за регулација на растот на растенијата, фертилизатори

кл. 5 хербициди, фунгициди, пестициди, биоциди, инсектициди, производи за уништување штетници

(111) **29300** (151) 23/02/2021

(210) ТМ 2019/387 (220) 28/03/2019

(181) 28/03/2029

(450) 28/02/2021

(732) **ЕВРОАНСЕР С.Р.Л. Букурешт 105А Јужен Бизнис Центар, , Букурешт, РО**

(740) Адвокатско друштво Тошиќ и Јевтиќ Скопје ул. Вељко Влаховиќ бр. 1-2/17, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], бизнис (помош во водењето бизнис), бизнис информации, компјутерски бази на податоци (систематизација на информации во компјутерски бази на податоци), компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци), обработка (административна обработка на нарачките за купување), потрошувачи (комерцијални информации и советување на потрошувачи) [советувалиште за потрошувачи], ажурирање и одржување информации во регистри, ажурирање и

одржување податоци во компјутерски бази на податоци, обезбедување деловни информации преку веб-страница, помош за комерцијално или индустриско управување

кл. 38 повикување (радио, телефонски и други средства за електронска комуникација), комуникации со телефон, комуникација со мобилен телефон, комуникација со помош на компјутерски терминали, комуникација со помош на мрежи на оптички кабли, обезбедување пристап до бази на податоци, обезбедување телекомуникациски врски на глобалната компјутерска мрежа телефонски услуги, телефон (комуникации со телефон), пошта (електронска пошта), пренесување слики и пораки со помош на компјутери, телекомуникации (информации од областа на телекомуникациите), услуги со говорна пошта

(111) **29301** (151) 23/02/2021

(210) ТМ 2019/748 (220) 03/06/2019

(181) 03/06/2029

(450) 28/02/2021

(732) **ЗИП Институт за политики и добро владение Скопје Партизански Одреди 106 1/3, 1000, Скопје, МК**

(540)



(591) темно и светло, зелена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образование;подготвување на наставата;забава;спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање поврзано со нив;услуги за индустриски анализи и истражувања;проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **29245** (151) 03/02/2021
(210) ТМ 2019/948 (220) 13/08/2019
(181) 13/08/2029
(450) 28/02/2021

(300) 88/349,248 20/03/2019 US
(732) **Kite Pharma, Inc.(Delaware corporation) 2400 Broadway, Santa Monica, California 90404, US**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) виолетова, темно сина, темно зелена и зелена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за користење во третманот на канцер; фармацевтски препарати за имунотерапија, вклучително терапија и генска терапија; биолошки препарати за третманот на канцер

(111) **29244** (151) 03/02/2021
(210) ТМ 2019/1163 (220) 21/10/2019
(181) 21/10/2029
(450) 28/02/2021

(732) **MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD (a corporation incorporated under the**

laws of Taiwan, R.O.C.) No. 69, Li-De St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, TW
(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски сервери; лаптоп компјутери; периферни уреди на компјутер и делови, имено компјутерски хардвер, компјутерски софтвер кој се состои од оперативни систем програми, компјутерски мемории, хард дискови, хост кабел (host case) компјутерска матична плоча; картички за видео приказ; компјутерско глумче, компјутерски тастатури; компјутерски TFT-LCD монитори

(111) **29289** (151) 19/02/2021
(210) ТМ 2019/1165 (220) 21/10/2019
(181) 21/10/2029
(450) 28/02/2021

(732) **FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd Clarendon House, 2 Church Street, HM11 Hamilton, BM**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

SURTENCE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување на плевел;
пестициди; хербициди

(111) **29275** (151) 23/02/2021
(210) ТМ 2019/1194 (220) 29/10/2019
(181) 29/10/2029
(450) 28/02/2021

(732) **ДППУ ТЕХНОМАКС - Р ДООЕЛ**
Скопје Индустриска бр. 4, Скопје, МК

(740) ДППУ ТЕХНОМАКС - Р ДООЕЛ
Скопје, Подружница бр.2 ФОКСИ
АПАРТМЕНТС – Скопје ул. 1611 бр. 2,
Скопје
(540)

FOXXU
Apartments

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(111) **29257** (151) 10/02/2021
(210) ТМ 2019/1290 (220) 18/11/2019
(181) 18/11/2029
(450) 28/02/2021

(732) **Павлеска Бети ул. Хашка бр. 4Б,**
1000, Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ** ул.
Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, сива, црна, златна, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; ајвар, зеленчук (салати од
зеленчук), зеленчук во конзерви; зеленчук,
варен; зеленчук, конзервиран; зеленчук,
сушен; грав, конзервиран; кандирано
овошје; корнишони; мармалад; слатко; овошје
е; овошје во конзерви; овошје конзервирано
во алкохол; овошје, варено; овошје,
конзервирано; овошни
салати; туршија; туршија, лута и многу
зачинета, млеко и млечни производи.
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе; брашно и
производи од жито, леб, производи од
тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии,
мраз

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на
рекламен материјал, демонстрација на
производи, услуги на увоз/изоз и трговија
на големо и мало со: конзервирано,
смрзнато, сушено и варено овошје и
зеленчук; желеа, џемови, компоти; ајвар,
зеленчук (салати од зеленчук), зеленчук во
конзерви; зеленчук, варен; зеленчук,
конзервиран; зеленчук, сушен; грав,
конзервиран; кандирано овошје;
корнишони; мармалад; слатко; овошје;
овошје во конзерви; овошје конзервирано
во алкохол; овошје, варено; овошје,
конзервирано; овошни салати; туршија;
туршија, лута и многу зачинета; кафе, чај,
какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена
за кафе; брашно и производи од жито,
леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии, мраз; оп-Ппе
рекламирање по пат на компјутерска
мрежа, објавување рекламни текстови,

рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија,
пропагандни дејности, проучување на
пазарот (маркетинг), објавување рекламни
текстови, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), демонстрација на
производи, проучување на пазарот
(маркетинг), рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), водење на
комерцијални работи, ширење рекламен
материјал /трактати, проспекти, печатени
примероци

(111) **29256** (151) 10/02/2021
(210) ТМ 2019/1293 (220) 19/11/2019
(181) 19/11/2029
(450) 28/02/2021

(732) **Друштво за производство на
мелнички, пекарски и други производи
и промет на мало и големо ЖИТО
ПОЛОГ АД – Тетово ул. Маршал Тито
бр. 134, Тетово, МК**
(540)



(591) темно и светло портокалова, темно
и светло кафена, жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 тестенини за исхрана
кл. 35 услуги на продажба на големо и
продажба на мало на тестенини за
исхрана

(111) **29288** (151) 19/02/2021
(210) ТМ 2019/1302 (220) 21/11/2019

(181) 21/11/2029

(450) 28/02/2021

(732) **Приватна здравствена установа-
специјалистичка ординација по
ортодонција Д-р МАРГИТА СМИЛЕВА
Скопје ул. Ганчо Хаџипанзов бр. 18,
н.Водно, Скопје, МК**

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат бул.
Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам. Ц
1/10, 1000, Скопје
(540)



Dental Clinic
Margita Smileva

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, медицински и
ветеринарни препарати; санитарни
препарати за медицински цели; диететска
храна и супстанции прилагодени за
медицинска или ветеринарна употреба,
храна за бебиња; додатоци во исхраната
за луѓе и животни; Фластери, материјали
за завои; материјал за пломбирање на
заби и за забни отисоци, забарски смоли;
средства за дезинфекција; препарати за
уништување на штетници;
фунгициди, хербициди
кл. 10 хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти;
вештачки екстремитети, очи и заби;
ортопедски помагала; хируршки
материјали за шиене; терапевтски и
помошни направи приспособени за лица
со посебни потреби; апарати за масажа;
апарати, помагала и предмети за доене;
ортодонтски апарати; ортодонтски гумички
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги; хигиенска нега и нега на убавината
на луѓето или животните; здравствени
услуги, забарски услуги, ортодонтски
услуги

(111) **29255** (151) 10/02/2021
 (210) ТМ 2019/1387 (220) 12/12/2019
 (181) 12/12/2029
 (450) 28/02/2021

(300) 4562808 26/06/2019 FR
 (732) **PROTEIN SCIENCES CORPORATION 1000 Research Parkway, MERIDEN, CONNECTICUT 06450, US**
 (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.Фах 768
 (540)

FLUSPECZA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 вакцини

(111) **29259** (151) 10/02/2021
 (210) ТМ 2019/1392 (220) 13/12/2019
 (181) 13/12/2029
 (450) 28/02/2021

(732) **Весна Чадо ул. Киро Крстевски Платник бр. 11/1/11, Скопје, МК**
 (740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул. "Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000
 (540)



(591) сина, црвена, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; консултирање (професионално бизнис консултирање); консултации за раководење со персонал; советување за организирање на

работењето
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер
 кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството; медицинска помош; болници; здравствена заштита; клиники (медицински клиники); медицински клиники; закрепнување (болници за закрепнување); здравствени центри; негување болни луѓе; терапија (физикална терапија) подготвување на рецепти во аптеки; забарство; ортодонски услуги; помош при породување (акушерство); фармацевтски совети; медицински совети за лица со инвалидитет; терапевтски услуги; услуги за советување за здравјето; физикална терапија

(111) **29297** (151) 23/02/2021
 (210) ТМ 2020/61 (220) 29/01/2020
 (181) 29/01/2030
 (450) 28/02/2021

(732) **Тамара Котевска; Атанас Георгиев; Љубомир Стефанов; Самир Љума and Фејми Даут ул. бул. В. Смилевски Бато бр. 65/2-8, 1000, Скопје, МК; Ул. Михаил Чаков бр. 7А/1-28,, Скопје, МК; Ул. Коле Неделковски бр. 20А-2, 1000, Скопје, МК; Ул. Јордан Златаноски бр. 44-3, Тетово, МК and Ул. Ресенска бр. 8/2-13, 1000, Скопје, МК**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) портокалова, златна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 апарати и инструменти:
 фотографски, кинематографски, оптички,
 за мерење, сигнализација, контрола
 (инспекција); апарати за снимање, пренос
 и репродукција на звук или слика,
 магнетски носачи на податоци, дискови за
 снимање
 кл. 30 мед; слатки кои содржат мед,
 прехранбени производи кои содржат мед
 кл. 41 образовни услуги; подготвување на
 наставата; забава; спортски и културни
 активности

(111) **29258** (151) 10/02/2021
 (210) ТМ 2020/75 (220) 03/02/2020
 (181) 03/02/2030
 (450) 28/02/2021

(732) **ДИНОВА - ЈОВАНОВА ЈУЛИЈАНА**
ул. Ванчо Мицков бр. 61, Скопје, МК
 (740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
 СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28
 лок.8, 1000, Скопје
 (540)



(591) златна, црна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(111) **29290** (151) 19/02/2021
 (210) ТМ 2020/82 (220) 05/02/2020
 (181) 05/02/2030
 (450) 28/02/2021

(732) **Зоја Самандова Петрушева ул.**
Девол бр. 32а, 1000, Скопје, МК

(740) Зоја Самандова Петрушева бул.
 Јане Сандански 105/2/28, 1000, Скопје
 (540)



ДО БЕБЕ ПО ПАТОТ
НА ИН ВИТРО

(591)
 црвена, розова, сина, жолта, бела, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 41 настава и едукација, културни
 активности, издавачка дејност, размена на
 знаења и искуства, одржување настани и
 манифестации, хуманитарна помош

(111) **29247** (151) 03/02/2021
 (210) ТМ 2020/83 (220) 05/02/2020
 (181) 05/02/2030
 (450) 28/02/2021

(732) **Audemars Piguet Holding SA route**
de France 16, 1348 Le Brassus, CH

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
 Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)

AUDEMARS PIGUET

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 14 накит, инструменти за мерење
 време и хронометриски
 инструменти; скапоцени матали и нивни

легури;скапоцени камења;бразлетни за часовници и кутии за часовници

(111) **29246** (151) 03/02/2021
(210) ТМ 2020/84 (220) 05/02/2020
(181) 05/02/2030
(450) 28/02/2021

(732) **Audemars Piguet Holding SA route de France 16, 1348 Le Brassus, CH**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје (540)

AP

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 накит, инструменти за мерење време и хронометриски инструменти;скапоцени матали и нивни легури;скапоцени камења;бразлетни за часовници и кутии за часовници

(111) **29291** (151) 19/02/2021
(210) ТМ 2020/90 (220) 07/02/2020
(181) 07/02/2030
(450) 28/02/2021

(732) **Здружение за заштита и унапредување на животна средина Еко Логик ул. Бранислав Нушиќ бр. 13-1/17, Карпош, Скопје, МК**
(540)



(591) бела, зелена, црвена, сина, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, организирање настани, семинари

(111) **29292** (151) 19/02/2021
(210) ТМ 2020/91 (220) 07/02/2020
(181) 07/02/2030
(450) 28/02/2021

(732) **Здружение за заштита и унапредување на животна средина Еко Логик ул. Бранислав Нушиќ бр. 13-1/17, Карпош, Скопје, МК**
(540)



(591) бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, организирање настани, семинари

(111) **29269** (151) 15/02/2021
(210) ТМ 2020/239 (220) 18/03/2020
(181) 18/03/2030
(450) 28/02/2021

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ
Струмица ул. Панде Кујумџиев, бр. 28,
Струмица, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ
Скопје Бул.Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000
Скопје
(540)

KEY CODE INTERNATIONAL ACADEMY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, професионално
насочување (совети во врска со
образованието и оспособувањето),
школски образовни услуги

(111) **29295** (151) 23/02/2021
(210) ТМ 2020/252 (220) 18/03/2020
(181) 18/03/2030
(450) 28/02/2021

(732) Финансиско друштво ТИГО
ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје ул. Аминта
Трети бр. 37/1/кат 1 дп 002 и 001, Центар,
1000, Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на
работењето, управување со работата,
канцелариски работи
кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со
недвижен имот

(111) **29251** (151) 02/02/2021
(210) ТМ 2020/372 (220) 21/04/2020
(181) 21/04/2030
(450) 28/02/2021

(732) ALBI COMMERCE sh.p.k. Zona e Re
Industriale p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë,
XX

(740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
Пиринска 66, 7500, Прилеп
(540)



(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 санитарни салфетки (изработени од
хартија)
кл. 16 хартија и производи од хартија,
вклучувајќи санитарна хартија и тоалетна
хартија, хартија за кујна; хартиени крпи,
хартиени салфетки за секаква употреба,
салфетки (салфетки); марамчиња за нос;
факолета (цебни марамчиња); чаршави за
домови или ресторани; комплекти хартии и
салфетки за ресторани и домаќинства;
картони и картонски производи,
вклучително и хартиени или картонски
кутии за пакување на горенаведените
производи на големо
кл. 21 чинии и тацни, сите гореспоменати
картонски производи кои се наменети за
една употреба (еднократна употреба)

(111) **29276** (151) 23/02/2021
(210) ТМ 2020/375 (220) 07/04/2020
(181) 07/04/2030
(450) 28/02/2021

(732) Друштво за земјоделско
производство и откуп, трговија,
туризам и угостителство ЧОВЕК ДООЕЛ
увоз-извоз с. Ваташа, Кавадарци ул.
Стршо Пинџур бр. 71/1-3, Ваташа,
Кавадарци, МК
(540)

TAAZAN

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 желатин за исхрана; масти за јадење; путер од кикиритки; путер; путер од какао; путер од кокосов орех; крем-путер; бистри супи [бујони]; бујон (состојки за правење бујон); овошје, конзервирано; подготвени производи од месо; кисела зелка [расол]; кокосов орех, сушен; концентрати за супи [бујони]; џемови; замрзнато овошје; супи; суво грозје; корнишони; зеленчук, конзервиран; зеленчук, варен; зеленчук, сушен; масла за јадење; сирење; кандирано овошје; урми; овошје, варено; овошни желеа; овошни каши; желеа за исхрана; желеа од месо; џем од ѓумбир; соја, конзервирана, за исхрана; масло од орех од палма за исхрана; масло од сусам за јадење; колаген за исхрана; јогурт; состојки за правење супа од зеленчук; сокови од зеленчук за готвење; кефир [пијалок од млеко]; кумис [пијалок од млеко] млечни пијалаци во кои преовладува млеко; сурутка; производи од млеко; маргарин; мармалад; животинска коскена срж за исхрана; јаткасто овошје [орех, лешник, бадем], подготвени; маслинки, конзервирани; маслиново масло за исхрана; туршија; грашок, конзервиран; посолено месо; состојки за правење супа; домати пире; салати од зеленчук; овошни салати; домати сок за готвење; масло од сончоглед за исхрана; тартуфи, конзервирани; кори од овошје; бадеми, мелени; кикиритки, преработени; печурки, конзервирани; маст од кокосов орех; масло од кокос за јадење; грав, конзервиран; чипс од овошје; овошје конзервирано во алкохол; полен, подготвен за исхрана; шлаг крем; овошје во конзерви; пире од јаболка; компот од боровинки; тахيني [тесто од сусамово

семе]; хумус [мелена леблебија со сусамово масло, лимон и лук]; мали парчиња храна од овошје; урда; ферментирана зеленчукова храна [кимши]; млеко од соја; милк-шејк; ајвар [конзервирана пиперка]; сончогледово семе, подготвено; мус од зеленчук; семки, подготвени; алое вера за исхрана на луѓето; конзервиран лук; протеинско млеко; масло од лен за кујнска употреба; лецитин за кулинарска употреба; млечни ферменти за кулинарска употреба; компоти; кондензирано млеко; домати пире; паста од зеленчук; паста од црн патлиџан; млеко од кикирики за кулинарска употреба; млеко од бадем за кулинарска употреба; млеко од ориз; артичока, конзервирана; гвакамоле [пире од авокадо]; овесно млеко; замрзнат-сушен зеленчук; екстра девствено маслиново масло; намази на база на јаткасти плодови; соино масло за исхрана; замени за млеко; бадемово млеко; млеко од кикирики; кокосово млеко; кокосово млеко за употреба во кулинарството; пијалаци на база на кокосово млеко; оризово млеко за употреба во кулинарството; пијалаци на база на бадемово млеко; пијалаци на база на млеко од кикирики
кл. 30 тестенини за исхрана; пире од бадеми; анасон; чаеви, немедицински; ароми на кафе [ароми]; ароматични подготовки за исхрана; мирудии; сол за конзервирање храна; двопек; бисквити; колачиња од слад; пеперминт бонбони; бонбони; вафли; земички; какао; кафе; кафе (непржено кафе); растителни подготовки како замени за кафе; колач; цимет [мирудија]; капар [мирудија]; карамели [бонбони]; кари [мирудија]; подготовки од жита; гуми за жвакање што не се за медицинска употреба; цикорија

[замена за кафе]; чај; чоколадо; марципан; каранфилче [мирудија]; додатоци на јадења; слаткарски производи; пченкарни снегулки; пуканки; сладолед; палачинки; есенции за исхрана, со исклучок на етерични есенции и есенцијални масла; сол за готвење; состојки за згуснување при готвење; куркума [азиско тропско растение што се користи за мирудија брашно за исхрана*]; брашно од грав; пченкарно брашно; брашно од синап; брашно од јачмен; брашно од соја; пченично брашно; скроб за храна; квасец за тесто; чајни колачиња; шеќер*; ароми за колач, со исклучок на есенцијални масла; прашок за колач; ѓумбир [мирудија]; мраз, природен и вештачки; мраз за освежување; оцет; кечап [сос]; пијалаци од какао со млеко; пијалаци од кафе со млеко; чоколадни пијалаци со млеко; макарони; леб; меласа за исхрана; златен сируп [сируп од меласа]; нане за слаткарски производи; мед; лупен јачмен; мушкатов орех; резанки од тесто; сендвичи; пастили [слаткарски производи]; слатки; бисквити петит-бер; мали кифли [печива]; пипер [мирудии]; бибер; пудинзи; пралини; равиоли; ликорис [слаткарски производи]; ориз; шафран [мирудии]; саго [нишесте од сагова палма]; сосови [додатоци на храна]; сол од целер; гриз; сорбет [ладен овошен десерт]; шпaгeти; брашно од тапиока за исхрана; торти; ванила [арома]; ванила [замена за ванила]; десерт со мраз, овошен сок и шеќер; прашоци за сладоледи; слатки од бадем; слаткарски производи од кикиритки; ароми, со исклучок на есенцијални масла; ароми за пијалаци, со исклучок на есенцијални масла; овес (дробен овес); лупен овес; храна од овес; овесни снегулки; овесно брашно; стапчиња од ликорис [слаткарски производи]; пивски оцет; пијалаци што се

на основа на кафе; пијалаци што се на основа на какао; пијалаци што се на основа на чоколадо; замена за кафе; чипс [производи од житарици]; шоу-шоу [мирудија]; кускус [гриз- јадење од северна африка]; екстракти од слад за исхрана; слад за човечка исхрана; прополис за исхрана на луѓето; релиш сосови [додатоци за исхрана]; матичен млеч за човечка исхрана што не е за медицинска употреба; доматен сос; мајонез; крекери; крем пудинг; овошни желеа [слаткарски производи]; мусли; колач од ориз; соја-сос; замрзнат јогурт [вид сладолед]; шатни [туршија од овошје, лути индиски мирудии и шеќер]; пролетни ролати; такос [мексиканско јадење]; тортиљи; леден чај; пијалаци што се на основа на чај; преливи за салати; лебни трошки [презла]; табуле [вид ориентално јадење од пченица]; алва; мали парчиња храна од жита; мали парчиња храна од ориз; варена пченка; прашок за печење; ароматични градинарски тревки, конзервирани; готови оброци од кнедли; чоколаден мус; овошни преливи [сосови]; маринади; ленено семе за јадење [зачин]; сос за тестенини; плочки од житарки; палминов шеќер; цветови или лисја како замена за чај; јаткасто овошје со чоколаден прелив; сутлијаш; јаткасто овошје во прав; лук во прав [зачин]; намази на база на чоколада; чоколадни намази што содржат јаткасти плодови; агаве сируп [природни засладувачи]; замрзнати-сушени јадења чија главна состојка е ориз; замрзнати-сушени јадења чија главна состојка е тестенина; пијалаци на база на камилица; коцки мраз; преработено семе кое се користи како зачин; сусамово семе [зачин]

кл. 32 безалкохолни овошни екстракти; пиво; пиво од ѓумбир; пиво од слад; шира од пиво; безалкохолни овошни

пијалаци;средства за правење
пијалаци;екстракти за правење
пијалаци;овошни сокови;сируп за
пијалаци;води за пиење
[пијалаци];газирана вода (средства за
правење газирана вода);минерална вода
[пијалаци];минерална вода (средства за
правење минерална вода);минерална
вода;води за маса;шира;лимонади;хмел
(екстракти од хмел) за правење пиво;сок
од зеленчук [пијалаци];сируп за
лимонади;шира од слад;шира,
непревриена;бадемов пијалак;сода
вода;шербет [пијалаци];сок од домати
[пијалаци];безалкохолни
пијалаци;газирана вода;аперитиви,
безалкохолни;коктели,
безалкохолни;овошни сирупи,
безалкохолни;изотонични пијалаци;сок од
јаболка, безалкохолен;квас [безалкохолни
пијалаци];безалкохолни пијалаци на база
на мед;смути (кашести пијалаци од овошје
и зеленчук);безалкохолни пијалаци од
алое вера;коктели врз база на
пиво;пијалаци од соја, освен замена за
млеко;безалкохолни пијалаци

(111) **29266** (151) 15/02/2021
(210) ТМ 2020/378 (220) 16/04/2020
(181) 16/04/2030
(450) 28/02/2021

(732) **Cammeo fransiza d.o.o. za usluge
ul. Bartola Kasica br. 70 Osijek, 31000, HR**
(740) Весна Трајчева, адвокат ул. Мирче
Оровчанец бр. 16/3, 1000, Скопје
(540)



(591) зелена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, транспорт на
луѓе и производи од едно место до друго
со било кое превозно средство, услуги кои
задолжително се поврзани со транспорт,
шпедитерски услуги, услуги на пакување и
ускладиштување на производи,
ускладиштување заради чување или
обезбедување на производи, услуги
поврзани со наем и изнајмување на
трнаспортни возила, услуги на пакување и
сортирање на производи пред испраќање
лиферирање, услуги на организирање
патувања, услуги кои се однесуваат на
давање информации за патување или
транспорт на производи, услуги на
контрола на превозни средства или на
производи пред транспортирање

(111) **29267** (151) 15/02/2021
(210) ТМ 2020/382 (220) 28/04/2020
(181) 28/04/2030
(450) 28/02/2021
(732) **Јовановски Горјан ул. Козле бр.
51 б, Скопје, МК**
(540)



(591) сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 производи за прочистување на
воздухот
кл. 9 компјутерски софтвер, снимен;
апликации за компјутерски софтвери што
можат да се превземат; компјутерски
програми; респиратори за прочистување
на воздухот; апарати за вршење на
анализа на воздухот; заштитни маски
кл. 11 апарати и машини за прочистување
на воздухот
кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало со: компјутерски софтвери;

апликации за компјутерски софтвери;
компјутерски програми; респиратори за
прочистување на воздухот; апарати за
вршење на анализа на воздухот; заштитни
маски; апарати и машини за прочистување
на воздухот

(111) **29264** (151) 15/02/2021

(210) ТМ 2020/396 (220) 04/05/2020

(181) 04/05/2030

(450) 28/02/2021

(732) **Друштво за производство, промет
и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз
Скопје ул. Перо Наков бр.21, 1000,
Скопје, МК**

(740) БЕРИН ДОО Скопје ул. Македонија
бр 27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црна, жолта, црвена, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пијалоци од овошје и овошни
сокови, сок од јаболко

(111) **29263** (151) 15/02/2021

(210) ТМ 2020/419 (220) 15/05/2020

(181) 15/05/2030

(450) 28/02/2021

(732) **Марија Панова Видески ул. 60 бр.
201-10, Орман, Општина Ѓорче Петров,
Скопје, МК**

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат Ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)



(591) кафена, светло кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од
нив, кои не се опфатени со другите класи;
печатени работи; книгоvezнички
материјал; фотографии; канцелариски
материјали; лепила за канцелариска или
куќна употреба; материјали што ги
користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел); материјал за обука
и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување (што не се
вклучени во другите класи); печатарски
букви; клишиња

кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;
канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

(111) **29262** (151) 15/02/2021

(210) ТМ 2020/420 (220) 15/05/2020

(181) 15/05/2030

(450) 28/02/2021

(732) **Марија Панова Видески ул. 60 бр.
201-10, Орман, Општина Ѓорче Петров,
Скопје, МК**

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА, адвокат Ул.
Мирче Оровчанец бр.25/1-2, 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)



(591) кафена, светло кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив, кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книгоvezнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(111) **29252** (151) 10/02/2021

(210) ТМ 2020/445 (220) 27/05/2020

(181) 27/05/2030

(450) 28/02/2021

**(732) Друштво за трговија и услуги
ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ ул. Ленинова бр.
75, Струмица, МК**

(740) Адвокатско друштво Поповски и
Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,
1000 Скопје,

(540)



(591) сина, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 агенции за рекламирање, ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци, ажурирање на рекламниот материјал, барање спонзорства, аутсорсинг услуги [поддршка на бизниси], бизнис проценки, дизајнирање рекламен материјал, директно рекламирање преку пошта, дистрибуција на примероци, договарање претплати за телекомуникациски услуги за трети лица, економско прогнозирање, изнајмување автомати [за цигари или пијалаци], изнајмување билборди [паноса за рекламирање], изнајмување светлечки паноса за рекламирање, изнајмување на подвижни рекламни паноса, изнајмување време за рекламирање преку медиумите, изнајмување рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, изнајмување штандови за продажба, комерцијални информации и советување на потрошувачите [советувалиште за потрошувачи], комерцијално-информативни агенции, компјутерско рекламирање преку интернет, консултации за стратегија на комуникации во односи со јавноста, консултации за стратегија на комуникации во рекламирање, маркетинг, маркетинг истражување, обезбедување деловни информации преку веб-страница, објавување рекламни текстови, рекламирање, рекламирање преку пошта, рекламирање преку радио, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), собирање информации во компјутерските бази на податоци, телевизиско рекламирање, услуги за дизајн на

страници, за рекламни цели
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер; развој на компјутерски платформи; консултантски услуги за компјутерска безбедност; хостинг на компјутерски страници [веб-страници]; платформа како услуга [PaaS]; развој на софтвер во рамките на објавување на софтвер; изнајмување компјутери; компјутерско програмирање; изработка на компјутерски програми, обновување компјутерски бази на податоци; одржување компјутерски програми; анализа на компјутерски системи; програмирање компјутерски системи; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; инсталирање компјутерски програми; конверзија на компјутерски програми и податоци, освен физичка конверзија; советување во врска со компјутерски програми; изнајмување веб [интернет] сервери; следење компјутерски системи со далечински пристап; софтвер како услуга [SaaS]; советување во врска со информатичка технологија; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата; електронско зачувување податоци; давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници; обработка во облак [Cloud computing]; услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии; советодавни услуги од областа на компјутерската технологија; консултации за безбедност на податоци; услуги на кодирање податоци

(111) **29253** (151) 10/02/2021
 (210) ТМ 2020/446 (220) 27/05/2020

(181) 27/05/2030

(450) 28/02/2021

(732) **Друштво за трговија и услуги
 ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ ул. Ленинова бр.
 75, Струмица, МК**

(740) Адвокатско друштво Поповски и
 Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,
 1000 Скопје,
 (540)

ПАУЕРАД

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 агенции за рекламирање,
 ажурирање и одржување податоци во
 компјутерски бази на податоци,
 ажурирање на рекламниот материјал,
 барање спонзорства, аутсорсинг услуги
 [поддршка на бизниси], бизнис проценки,
 дизајнирање рекламен материјал,
 директно рекламирање преку пошта,
 дистрибуција на примероци, договарање
 претплати за телекомуникациски услуги за
 трети лица, економско прогнозирање,
 изнајмување автомати [за цигари или
 пијалаци], изнајмување билборди [панео
 за рекламирање], изнајмување светлечки
 панео за рекламирање, изнајмување на
 подвижни рекламни панео, изнајмување
 време за рекламирање преку медиумите,
 изнајмување рекламен материјал,
 изнајмување рекламен простор,
 изнајмување штандови за продажба,
 комерцијални информации и советување
 на потрошувачите [советувалиште за
 потрошувачи], комерцијално-
 информативни агенции, компјутерско
 рекламирање преку интернет, консултации
 за стратегија на комуникации во односи со
 јавноста, консултации за стратегија на
 комуникации во рекламирање, маркетинг,
 маркетинг истражување, обезбедување
 деловни информации преку веб-страница,
 објавување рекламни текстови,



рекламирање, рекламирање преку пошта, рекламирање преку радио, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), собирање информации во компјутерските бази на податоци, телевизиско рекламирање, услуги за дизајн на страници, за рекламни цели

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер; развој на компјутерски платформи; консултантски услуги за компјутерска безбедност; хостинг на компјутерски страници [веб-страници]; платформа како услуга [PaaS]; развој на софтвер во рамките на објавување на софтвер; изнајмување компјутери; компјутерско програмирање; изработка на компјутерски програми, обновување компјутерски бази на податоци; одржување компјутерски програми; анализа на компјутерски системи; програмирање компјутерски системи; креирање и одржување веб [интернет] страници за други; инсталирање компјутерски програми; конверзија на компјутерски програми и податоци, освен физичка конверзија; советување во врска со компјутерски програми; изнајмување веб [интернет] сервери; следење компјутерски системи со далечински пристап; софтвер како услуга [SaaS]; советување во врска со информатичка технологија; хостирање сервери; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата; електронско зачувување податоци; давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници; обработка во облак [Cloud computing]; услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии; советодавни

услуги од областа на компјутерската технологија; консултации за безбедност на податоци; услуги на кодирање податоци

(111) **29254** (151) 10/02/2021
 (210) ТМ 2020/447 (220) 27/05/2020
 (181) 27/05/2030
 (450) 28/02/2021

(732) **Друштво за трговија и услуги
 ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ ул. Ленинова бр.
 75, Струмица, МК**

(740) Адвокатско друштво Поповски и
 Партнери ул. Никола Вапцаров бр. 2-4,
 1000 Скопје,
 (540)

POWERAD

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 агенции за рекламирање,
 ажурирање и одржување податоци во
 компјутерски бази на податоци,
 ажурирање на рекламниот материјал,
 барање спонзорства, аутсорсинг услуги
 [поддршка на бизниси], бизнис проценки,
 дизајнирање рекламен материјал,
 директно рекламирање преку пошта,
 дистрибуција на примероци, договарање
 претплати за телекомуникациски услуги за
 трети лица, економско прогнозирање,
 изнајмување автомати [за цигари или
 пијалаци], изнајмување билборди [панона
 за рекламирање], изнајмување светлечки
 панона за рекламирање, изнајмување на
 подвижни рекламни панона, изнајмување
 време за рекламирање преку медиумите,
 изнајмување рекламен материјал,
 изнајмување рекламен простор,
 изнајмување штандови за продажба,
 комерцијални информации и советување
 на потрошувачите [советувалиште за
 потрошувачи], комерцијално-
 информативни агенции, компјутерско
 рекламирање преку интернет, консултации

за стратегија на комуникации во односи со јавноста, консултации за стратегија на комуникации во рекламирање, маркетинг, маркетинг истражување, обезбедување деловни информации преку веб-страница, објавување рекламни текстови, рекламирање, рекламирање преку пошта, рекламирање преку радио, рекламни огласи (ширење на рекламните огласи), собирање информации во компјутерските бази на податоци, телевизиско рекламирање, услуги за дизајн на страници, за рекламни цели

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив;индустриски анализи и истражувачки услуги;изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер;развој на компјутерски платформи;консултантски услуги за компјутерска безбедност;хостинг на компјутерски страници [веб-страници];платформа како услуга [PaaS];развој на софтвер во рамките на објавување на софтвер;изнајмување компјутери;компјутерско програмирање;изработка на компјутерски програми, обновување компјутерски бази на податоци;одржување компјутерски програми;анализа на компјутерски системи;програмирање компјутерски системи;креирање и одржување веб [интернет] страници за други;инсталирање компјутерски програми;конверзија на компјутерски програми и податоци, освен физичка конверзија;советување во врска со компјутерски програми;изнајмување веб [интернет] сервери;следење компјутерски системи со далечински пристап;софтвер како услуга [SaaS];советување во врска со информатичка технологија;хостирање сервери;чување резервни копии на податоци надвор од мрежата;електронско зачувување податоци;давање

информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници;обработка во облак [Cloud computing];услуги на надворешни фирми во областа на информациските технологии;советодавни услуги од областа на компјутерската технологија;консултации за безбедност на податоци;услуги на кодирање податоци

(111) **29241** (151) 10/02/2021
(210) ТМ 2020/462 (220) 21/05/2020
(181) 21/05/2030
(450) 28/02/2021

(732) **PLIVA Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25,, 10 000, Zagreb, HR**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

CO ATORVOX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 лекови, за употреба кај луѓе, агенси за модификување на липиди

(111) **29243** (151) 10/02/2021
(210) ТМ 2020/466 (220) 22/05/2020
(181) 22/05/2030
(450) 28/02/2021

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

TOYOTA BZ

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивни структурни делови

(111) **29248** (151) 10/02/2021
(210) ТМ 2020/467 (220) 22/05/2020
(181) 22/05/2030
(450) 28/02/2021

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

AYGO X

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивни структурни делови

(111) **29249** (151) 10/02/2021
(210) ТМ 2020/468 (220) 22/05/2020
(181) 22/05/2030
(450) 28/02/2021

(732) **Embria Health Sciences, L.L.C. 2105 SE Creekview Drive, Ankeny, IA 50021, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

EPICOR

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 диететски додатоци, додатоци за храна и хранливи додатоци

(111) **29239** (151) 10/02/2021
(210) ТМ 2020/474 (220) 22/05/2020
(181) 22/05/2030
(450) 28/02/2021

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ХАС ИНЖЕНЕРИНГ**

ЛТД ДОО увоз-извоз Скопје ул. Никола Парапунов бр. 3А-17/2, 1000, Скопје, МК
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутерски програми, снимени;табли за сигнализирање, светлечки или механички;компјутерски софтвер, снимен;компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет];штампани плочи;апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат;електрични апарати за регулирање

(111) **29250** (151) 10/02/2021
(210) ТМ 2020/476 (220) 26/05/2020
(181) 26/05/2030
(450) 28/02/2021

(732) **Друштво за современи технологии СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје ул. Даме Груев бр. 18 2/1-2, Скопје, МК**
(540)



(591) црвена, сива

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 апликации за компјутерски софтвери, што можат да се преземат; компјутерски програми, снимени; компјутерски програми [софтвер што може да се симнува од интернет]; компјутерски софтвер, снимен; компјутери; компјутерски оперативни профами, снимени

кл. 35 административна обработка на нарачките за купување; ажурирање и одржување информации во регистри; ажурирање и одржување податоци во компјутерски бази на податоци; собирање информации во компјутерските бази на податоци; систематизација на информации во компјутерски бази на податоци

кл. 38 проток на податоци; обезбедување пристап до бази на податоци

кл. 42 анализа на компјутерски системи; Давање информации за компјутерски технологии и програмирање преку интернет-страници; изнајмување компјутерски програми; изработка на компјутерски програми; инсталирање компјутерски програми; компјутерско програмирање; конверзија на компјутерски профами и податоци, освен физичка конверзија; консултации за безбедност на податоци; консултации за безбедноста на Интернет; обновување компјутерски бази на податоци; обработка во облак [Cloud computing]; одржување компјутерски профами; осовременување на компјутерските профами; следење компјутерски системи со далечински пристап; советодавни услуги од областа на телекомуникациските технологии; советодавни услуги од областа на компјутерската технологија; советување во врска со информатичка технологија; советување за компјутерски програми; софтвер како услуга [SaaS]; услуги на кодирање

податоци; чување резервни копии на податоци надвор од мрежата; надгледување компјутерски системи заради откривање неовластен пристап или повреда на податоци; електронско зачувување податоци; програмирање компјутерски системи; советување на полето на компјутерски хардвер; издавање лиценци за компјутерски програми [правни услуги]

(111) **29299** (151) 23/02/2021
 (210) ТМ 2020/477 (220) 27/05/2020
 (181) 27/05/2030
 (450) 28/02/2021

(732) **ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје ул. 1632 бр.46, 1000, Скопје, МК**

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
 бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
 (540)




(591) бела, сина, жолта
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 29 млеко и млечни производи

(111) **29260** (151) 15/02/2021
 (210) ТМ 2020/478 (220) 27/05/2020
 (181) 27/05/2030
 (450) 28/02/2021

(732) **Друштво за монтажа и сервисирање на електронски производи и апарати МАК АЛАРМ СЕРВИС Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз**

**Скопје ул. Антон Попов бр. 47, 1000,
Скопје, МК**

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА
АГЕНЦИЈА ДОО бул. "Кочо Рацин" 14,
1000, Скопје
(540)



(591) жолта, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, пакување и
складирање стока, организирање
патувања

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со
нив, индустриски анализи и истражувачки
услуги, изработка и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги
за заштита на имот и лица, лични и
социјални услуги што ги обезбедуваат
трети лица за задоволување на потребите
на поединците

(111) **29238** (151) 10/02/2021

(210) ТМ 2020/479 (220) 29/05/2020

(181) 29/05/2030

(450) 28/02/2021

**(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, New
Jersey, 07936, US**

(740) Друштво за застапување од областа
на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

Halls Поблиску со секој здив

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 медицински слаткарски производи
кл. 30 немедицински слаткарски
производи, чоколади, чоколадо, шеќерни
слаткарски производи, слаткарски
производи вклучувајќи ликорис, тофи,
слатки, желеа, бонбони, гуми за жвакање,
замрзнати слаткарски производи, ладни
слаткарски производи, сладолед, торти,
бисквити и десерти

(111) **29261**

(151) 15/02/2021

(210) ТМ 2020/480

(220) 27/05/2020

(181) 27/05/2030

(450) 28/02/2021

**(732) Друштво за филмска продукција и
услуги Вертиго Вису ал доо Скопје ул.**

Скупи 3 бр. 73, Скопје, МК

(740) Адвокат Симона Костадинова ул.
Шар Планина бр. 4, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, жолта, кремаста,

розева, црвена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер, снимен;
анимирани лиови

кл. 16 прецртани слики; графички цртежи

кл. 42 софтвер како услуга [SaaS]

(111) **29265**

(151) 15/02/2021

(210) ТМ 2020/481

(220) 30/06/2020

(181) 30/06/2030

(450) 28/02/2021

(732) **ТД СИНПЕКС ДОО Битола ул.****Воден бр. 17, Битола, МК**

(540)



(591) бела, зелена, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 масла за индустриска употреба,
масла за подмачкување, масти за
индустриска употреба, моторно масло,
масти за подмачкување, навлажнувачки
масла, средства за подмачкување

кл. 7 апарати за заварување, на гас,
апарати за заварување со електричен лак,
електролачно заварување, апарати за
миење, брани, електрични апарати за
заварување, земјоделски машини,
компресори (машини), косилки за трева
(машини), култиватори (машини), маталки,
маталки, електрични, машини за дробење,
машини за дување, компресија,
вшмукување и носење зрна, машини за
дупчење, машини за заварување,
електрични, машини за перење со висок
притисок, машини на копмресираниот воздух,
мешалки, мешалки (машини),
мотокултиватори, ножици електрични,
ножеви за машини за косење, пили
(машини), плугови, преси(машини за
индустриска употреба), пумпи (машини),
ралници од плугови, електрични
генератори, правосмукалки

кл. 8 апарати за кастрење на дрва,
градинарски алати, рачни, градинарски
ножици за поткастрување трева (рачни
инструменти), земјоделски алати, рачни,
мечеви, ножици, ножички за кастрење,
пили (рачни алати), рачни алати

(111) **29242**

(210) ТМ 2020/493

(151) 10/02/2021

(220) 03/06/2020

(181) 03/06/2030

(450) 28/02/2021

(732) **СВН доо Анкарска 23, Скопје, МК**

(540)

TRIPTOFEM

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **29273**

(210) ТМ 2020/496

(151) 23/02/2021

(220) 29/05/2020

(181) 29/05/2030

(450) 28/02/2021

(732) **Colgate - Palmolive Company 300
Park Avenue, New York, New York 10022,
US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

RECY CLEAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 четки за заби

(111) **29274**

(210) ТМ 2020/497

(151) 23/02/2021

(220) 29/05/2020

(181) 29/05/2030

(450) 28/02/2021

(732) **Netflix, Inc. 100 Winchester Circle,
Los Gatos, California 95032, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 софтвер за стриминг на аудиовизуелна и мултимедијална содржина преку интернет и глобални комуникациски мрежи; софтвер за стриминг на аудиовизуелна и мултимедијална содржина на мобилни дигитални електронски уреди; софтвер за пребарување, организирање и препорачување мултимедијална содржина; алатки за развој на софтвер за создавање софтвер и мобилни апликации; компјутерски софтвер; компјутерски програми; апликации за компјутерски софтвер кои може да се преземат; мобилни апликации кои може да се преземат; софтвер за видео игри; софтвер за компјутерски игри; програми за интерактивни видео игри; касети и дискови за компјутерски игри; програми и софтвер за електронски игри; софтвер за електронски игри за мобилни телефони, таблети, персонални компјутери и рачни електронски уреди; хардвер и софтвер за игри за виртуелна реалност и аугментирана реалност; филмови и телевизиски емисии, кои може да се преземат, обезбедени преку услугата видео-на-барање; графика, која може да се преземе, што содржи сетови на дигитални слики и икони за употреба на компјутери, таблети и мобилни телефони;

ЦД-а и ДВД-а; филмови и телевизиски емисии кои може да се преземат; аудио книги; мелодии (рингтонови) и звучни записи (снимки) кои може да се преземат; аудио и визуелни снимки; музички снимки; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слики; аудио и видео снимки, кои може да се преземат, што содржат музика, музички настапи и музички видеа; подкасти кои може да се преземат; кодирани електронски чип-картички; магнетски кодирани гифт картички; електронски публикации; далечински управувачи; телевизиски сет-топ кутии; телевизори; додатоци за мобилни телефони; стриминг уреди за дигитални медиуми; смарт часовници; заштитни навлаки и футроли за електронски уреди, имено, компјутери, таблет компјутери, мобилни телефони, дигитални камери, дигитални медија плеери, читачи на електронски книги, конзоли за видео игри, и персонални дигитални асистенти; очила; очила за сонце; футроли за очила и очила за сонце
кл. 38 пренос на аудио и видео на барање; стриминг на аудио и видео содржина; пренос на глас, податоци, слики, сигнали, пораки и информација; аудио и визуелно емитување; пренос и испорака на аудио и визуелна содржина; услуги за пренос на видео-на-барање; обезбедување онлајн форум каде корисниците можат да објавуваат рејтинзи, критики и препораки за филмови и телевизиски емисии како и за настани и активности во областа на забавата и образованието
кл. 41 услуги за забава; информации за забава; филмска продукција, освен рекламни филмови; обезбедување филмови и телевизиски емисии, кои не може да се преземат, преку услугите за

пренос на видео-на-барање;
 обезбедување на информации за забава преку веб-сајт; услуги на забавни паркови; услуги за забава во вид на телевизиски серии и филмови во областите на акција авантура, анимација, аниме, биографија, класика, комедија, криминал, документарни филмови, драма, вера, семејство, фантазија, филм-ноар, историја, хорор, интернационални филмови, мјузикл, мистерија, романтика, научна фантастика, спорт, трилери, војна и вестерни; услуги за забава во вид на држење изложби и конвенции во врска со телевизија и филм, како и телевизиски и филмски ликови; услуги за забава во вид на развој, создавање, продукција, дистрибуција и пост-дистрибуција на филмови, телевизиски емисии, специјални настани и милтимедијална забавна содржина; услуги за забава во вид на театарски, музички и комични изведби во живо; услуги на фан клубови; производство и дистрибуција на филмови и телевизиски емисии; обезбедување на услуги за забава преку глобална комуникациска мрежа во вид на онлајн игри и веб-сајтови кои содржат широк спектар на забавни информации од општ интерес кои се однесуваат на филмови, телевизиски шоу програми, музички видеа, поврзани филмски клипови, фотографии и други мултимедијални материјали; обезбедување на онлајн видео клипови и друга мултимедијална дигитална содржина, што не може да се преземе, која содржи аудио, видео, уметнички дела и текст од и поврзани со забава, филм, телевизија, телевизиски и филмски ликови, музика и познати личности; обезбедување на услуги за забава преку веб-сајт; услуги за забава, имено, обезбедување онлајн компјутерски,

електронски и видео игри; обезбедување привремена употреба на интерактивни игри што не може да се преземат; обезбедување информации, критики и препораки во врска со филмови и телевизиски емисии преку веб-сајт и услуги на пренос за видео-на-барање; образовни и забавни услуги, имено, обезбедување на интерактивни онлајн телевизиски серии и филмови; интерактивна забава; онлајн интерактивна забава; одржување забавни настани и активности; интерактивни, искуствени и имерзивни настани за учество на публика и рекреативни активности; услуги за забава во вид на организирање и одржување на изложби, конференции и конвенции во областите на забава, филм, телевизија, телевизиски и филмски ликови, музика и познати личности; организирање и одржување фестивали во заедницата кои содржат музика, уметност, храна, филм, телевизија, театар, драма, танц, музички изведби во живо, говорници, настапи на славни личности, и културни изложби и активности; обезбедување онлајн стрипови и графички романи што не може да се преземат; услуги за радио забава; производство и дистрибуција на радио програми и звучни записи (снимки); обезбедување на подкасти во областа на забавата; производство на подкасти; обезбедување онлајн музика, што не може да се преземе

(111) **29268** (151) 15/02/2021
 (210) ТМ 2020/502 (220) 04/06/2020
 (181) 04/06/2030
 (450) 28/02/2021

(732) **Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD**

Požarevac

Đure Đakovića bb, 12 000, Požarevac, RS

(740) Влатко Величковски, адвокат ул.
Франклин Рузвелт бр. 1/1-5, 1000, Скопје
(540)

ICONIC

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 чипс од компири, тенки парчиња
(листови) од компир, сушен зеленчук,
кикирики, подготвени, овошен чипс,
снегулки од компир, семки од сончоглед,
подготвени, семки, подготвени,
нискокалоричен чипс од компир,
нискокалоричен крцкав компир, зачинето
јаткесто овошје, зачинети ораси, намази
на база на јаткасти плодови
кл. 30 кекс, бисквити, суви колачи,
производи од вафли, кафе, гума за
цвакање, чоколадо, слатки производи,
пуканки, сладолед, пијалоци од кафе со
млеко, пијалоци од чоколада со млеко,
пастили [бонбони], пралини, сосови
[додатоци на храна], пијалоци на база на
кафе, пијалоци на база на какао, пијалоци
на база на чоколадо, тортиљи, ладен чај,
јаткесто овошје со чоколаден прелив,
палачинки на база на компир, бонбони од
ментол за освежување на здивот, гума за
цвакање за освежување на здивот

(111) **29272** (151) 23/02/2021
(210) ТМ 2020/505 (220) 04/06/2020
(181) 04/06/2030
(450) 28/02/2021

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as Toyota Motor
Corporation) 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JP**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

BZ SERIES

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивните структурни
делови

(111) **29271** (151) 23/02/2021
(210) ТМ 2020/508 (220) 03/06/2020
(181) 03/06/2030
(450) 28/02/2021
(300) 40-2019-0189939 06/12/2019 KR
(732) **HYUNDAI MOTOR COMPANY 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR**
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДООЕЛ
КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 канцелариски материјали и
канцелариски прибор, освен мебел;
пенкала (инструменти за пишување);
нотеси (бележници); спојници за
канцеларии; одбележувачи за во книги;
подлоги за пишување; штипки за пари;
футроли за пасоши; корици за пасоши;
држачи за пасоши; дневници; материјали
за пишување.

(111) **29277** (151) 23/02/2021
(210) ТМ 2020/519 (220) 11/06/2020
(181) 11/06/2030
(450) 28/02/2021

(732) **Друштво за трговија и услуги
КИППЕР МАКЕТ ДОО ул. 104 бр. 140,
с.Желино 1226, МК**
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 сок од овошје

(111) **29278** (151) 23/02/2021
(210) ТМ 2020/524 (220) 11/06/2020
(181) 11/06/2030
(450) 28/02/2021

(732) **Sweetyet Development Limited Unit
1704-1706 Harbour Centre, 25 Harbour
Road, Wanchai, HK**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул.
Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

ASEPSO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 лосиони за кожа; сапуни за кожа;
влажни марамчиња за чистење
импрегнирани со козметички лосион;
хидратантни производи за кожа што се
користат како козметика; хидратантни
лосиони за тело; миризливи креми за тело;
лосиони за лице; козметички лосиони за
лице; лосиони за коса; миризливи лосиони
за тело; креми за туширање; креми за
бањање; креми за чистење; детергенти за
перење алишта за употреба во
домаќинството; препарати за перење;
средства за белење алишта; течни
детергенти за алишта; козметички сапуни;
детергент сапуни; не-медицински
козметички производи и препарати за
лична хигиена; препарати за белење и
други супстанции за перење; супстанции
за триење; супстанции за полирање;

абразивни средства; препарати за
чистење во домаќинството, вклучително
спрејови за чистење за општа намена,
марамчиња за површини, антисептички
средства за дезинфекција, средства за
дезинфекција за перење алишта,
повеќенаменски средства за чистење;
тријачи за лице; креми за миенење;
хидратантни креми; креми за нега на
кожата, што не се за медицинска
употреба; лосиони за нега на кожата
[козметички]; не-медицински креми; креми
за раце
кл. 5 антисептички препарати за миенење;
антисептички препарати за нега на телото;
антибактериски лосиони за раце;
антибактериски креми за раце;
антибактериски гелови за дезинфекција на
кожата и рацете базирани на алкохол;
антисептички средства за чистење;
антибактериски средства за миенење на
лицето (медицински); ткаенини
импрегнирани со антибактериски
препарати; антибактериски спрејови;
антисептички препарати; медицински и
санитарни сапуни и детергенти;
антибактериски сапуни; средства за
дезинфекција за санитарна употреба;
средства за дезинфекција за хигиенска
намена; антибактериски марамчиња за
чистење; антибактериски препарати;
средства за дезинфекција и антисептици;
антибактериски фармацевтски препарати;
средства за дезинфекција за ветеринарна
употреба; бактериски препарати за
медицинска и ветеринарна употреба;
ветеринарни препарати; медицински
препарати; фармацевтски производи;
фластери, материјали за завои; средства
за дезинфекција; препарати за
уништување штетници; фунгициди;
хербициди; санитарни препарати за
медицинска намена

кл. 9 респираторни маски (што не се за вештачко дишење); филтри за респираторни маски; платнени маски за респираторна намена што се перат или повторно користат (што не се за вештачко дишење); заштитни маски; заштитни ракавици

кл. 10 санитарни маски за медицинска намена; гипс за медицинска или хируршка намена; маски за лице за медицинска намена; маски за лице за хируршка намена; маски за лице за санитарна намена; ветеринарни апарати и инструменти; хируршки апарати и инструменти; стоматолошки апарати и инструменти; медицински апарати и инструменти; маски за употреба од медицински персонал; платнени маски за медицинска намена што се перат или повторно користат; ракавици за медицинска или хируршка намена

кл. 21 диспензери за марамчиња

(111) **29279** (151) 23/02/2021
(210) ТМ 2020/525 (220) 16/06/2020
(181) 16/06/2030
(450) 28/02/2021

(732) **ДООЕЛ БИСЕР ИМПОРТ ОХРИД**
ул. Егејска бр. 4, Охрид, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 39 транспорт; пакување и складирање стоки; организирање патувања


кл. 41 образование; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

(111) **29280** (151) 23/02/2021
(210) ТМ 2020/526 (220) 11/06/2020
(181) 11/06/2030
(450) 28/02/2021

(732) **AP-TOBACCO Ltd. zh.k. Slatina, build. 24, ent. C, fl.8, ap.96, Sofia, BG**

(740) Адвокатско друштво Папазоски и Мишев бул. 8ми Септември бр. 16, Хипериум Бизнис Центар 2ри кат, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари

(111) **29281** (151) 23/02/2021
(210) ТМ 2020/527 (220) 12/06/2020
(181) 12/06/2030
(450) 28/02/2021

(732) **Златевски Небојша Фазанерија**
1/96, Долна Бањица, 1230, Гостивар, МК
(540)



(591) црна, црвена, бела, жолта, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, вклучително газирани пијачаци и енергетски пијалаци, сирупи, концентрати, прашоци и подготовки за правење пијалаци, вклучително газирани и енергетски пијалаци, пиво

(111) **29282** (151) 23/02/2021
(210) ТМ 2020/529 (220) 12/06/2020
(181) 12/06/2030
(450) 28/02/2021

(732) Трговско друштво за производство, промет и услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бул. Србија бр. 11, Кисела Вода, Скопје, МК
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ ул. "Црвена Вода" бр.7/4, Скопје, 1000
(540)



(591) бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце; стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; трговија на големо и мало со текстил и производи од текстил, облека, обувки, кожа и имитација на кожа и производи од нив

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на

компјутерски хардвер и софтвер;
дизајнирање на облека

(111) **29283** (151) 23/02/2021
(210) ТМ 2020/536 (220) 17/06/2020
(181) 17/06/2030
(450) 28/02/2021

(732) Златевски Љубиша ул. Фазанерија 1 бр. 96, Долна Бањица, Гостивар, МК
(540)



(591) црна, црвена, бела, жолта, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 енергетски пијалак

(111) **29296** (151) 23/02/2021
(210) ТМ 2020/540 (220) 22/06/2020
(181) 22/06/2030
(450) 28/02/2021

(732) Друштво за производство, преработка, трговија и услуги ЕКОСТО увоз-извоз ДОО с. Стојаково-Богданци ул. „Маршал Тито“ бр.66, Стојаково - Богданци, МК
(540)



(591) црна, златно-кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 ајвар [конзервирана пиперка];
зеленчук во конзерви; зеленчук, варен;
зеленчук, конзервиран; кисела зелка
[расол]; корнишони; мус од зеленчук;
салати од зеленчук; овошје, варено;
овошје, конзервирано; овошје во конзерви
кл. 31 краставички; пиперки [растенија];
зеленчук, свеж
кл. 35 маркетинг; обезбедување онлајн
пазар за купувачи и продавачи на стоки и
услуги; претставување на производите;
рекламирање
кл. 39 испорачување стоки; испорачување
стоки порачани по пошта; пакување стоки

(111) **29298** (151) 23/02/2021
(210) ТМ 2020/541 (220) 22/06/2020
(181) 22/06/2030
(450) 28/02/2021

(732) **Друштво за производство,
преработка, трговија и услуги ЕКОСТО
увоз-извоз ДОО с. Стојаково-Богданци
ул.„Маршал Тито“ бр.66, Стојаково -
Богданци, МК**
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 ајвар [конзервирана пиперка];
зеленчук во конзерви; зеленчук, варен;
зеленчук, конзервиран; кисела зелка
[расол]; корнишони; мус од зеленчук;
салати од зеленчук; овошје, варено;
овошје, конзервирано; овошје во конзерви
кл. 31 краставички; пиперки [растенија];
зеленчук, свеж
кл. 35 маркетинг; обезбедување онлајн
пазар за купувачи и продавачи на стоки и
услуги; претставување на производите;
рекламирање

кл. 39 испорачување стоки; испорачување
стоки порачани по пошта; пакување стоки

(111) **29284** (151) 23/02/2021
(210) ТМ 2020/544 (220) 23/06/2020
(181) 23/06/2030
(450) 28/02/2021

(732) **Фармацевтска хемиска
козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД
Скопје бул. Александар Македонски
бр.12, 1000, Скопје, МК**
(540)

GLOFTRINID

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **29285** (151) 23/02/2021
(210) ТМ 2020/549 (220) 26/06/2020
(181) 26/06/2030
(450) 28/02/2021

(732) **ДПТУ ФАДИ и МАТ ДОО експорт-
импорт Скопје ул. Атанас Бабата бр. 12,
Скопје, МК**
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 чевли, обувки и влечки

(111) **29286** (151) 23/02/2021
(210) ТМ 2020/552 (220) 29/06/2020
(181) 29/06/2030
(450) 28/02/2021

(732) **ТРД РАДИО КАНАЛ 77 5-та
Партишка Конференција бб, 2000, Штип,
МК**
(540)





(591) црна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на
работењето; управување со работата;

канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности

ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA E MARKAVE TREGTARE SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË MARKAVE TREGTARE

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) / kodi në kualifikimin ndërkombëtar të markave tregtare (Niçe)

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(510)	(111)
1	29294
3	29278
4	29265
5	29238
5	29241
5	29242
5	29245
5	29249
5	29251
5	29255
5	29267
5	29270
5	29278
5	29284
5	29288
5	29289
5	29294
7	29265
8	29265
9	29239
9	29244
9	29250
9	29261
9	29267
9	29274
9	29278
9	29297
10	29278
10	29288
11	29267

12	29243
12	29248
12	29272
14	29246
14	29247
16	29251
16	29261
16	29262
16	29263
16	29271
18	29282
21	29251
21	29273
21	29278
25	29282
25	29285
29	29257
29	29268
29	29276
29	29296
29	29298
29	29299
30	29238
30	29256
30	29257
30	29268
30	29276
30	29293
30	29297
31	29296
31	29298

32	29264
32	29276
32	29277
32	29281
32	29283
33	29258
34	29280
35	29240
35	29250
35	29252
35	29253
35	29254
35	29256
35	29257
35	29259
35	29262
35	29263
35	29267
35	29279
35	29282
35	29286
35	29295
35	29296
35	29298
35	29300
35	29301
36	29295
38	29250
38	29274
38	29286
38	29300

39	29260
39	29266
39	29279
39	29296
39	29298
41	29262
41	29263
41	29269
41	29274
41	29279
41	29286
41	29290
41	29291
41	29292
41	29297
41	29301
42	29250
42	29252
42	29253
42	29254
42	29259
42	29260
42	29261
42	29282
42	29301
43	29240
43	29275
44	29259
44	29288
45	29260



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ / PASQYRA SIPAS PRONARËVE TË SË DREJTËS SË MARKAVE TREGTARE

(732) носител на правото на трговски марка / pronari i të drejtës së markës tregtare

(111) регистарски број / numri i regjistrimit

(210) број на пријавата / numri i aplikimit

(732)	(111)	(210)
ALBI COMMERCE sh.p.k.	29251	MK/T/2020/0372
AP-TOBACCO Ltd.	29280	MK/T/2020/0526
Audemars Piguet Holding SA	29247	MK/T/2020/0083
Audemars Piguet Holding SA	29246	MK/T/2020/0084
CIECH Sarzuna S.A.	29294	MK/T/2019/0355
Cammeo fransiza d.o.o. za usluge	29266	MK/T/2020/0378
Colgate - Palmolive Company	29273	MK/T/2020/0496
Embria Health Sciences, L.L.C.	29249	MK/T/2020/0468
FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd	29289	MK/T/2019/1165
HYUNDAI MOTOR COMPANY	29271	MK/T/2020/0508
Intercontinental Great Brands LLC	29238	MK/T/2020/0479
Kite Pharma, Inc.(Delaware corporation)	29245	MK/T/2019/0948
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI AD Požarevac	29268	MK/T/2020/0502
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD (a corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.)	29244	MK/T/2019/1163
Netflix, Inc.	29274	MK/T/2020/0497
PLIVA Hrvatska d.o.o.	29241	MK/T/2020/0462
PROTEIN SCIENCES CORPORATION	29255	MK/T/2019/1387
Sweetet Development Limited	29278	MK/T/2020/0524
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	29243	MK/T/2020/0466
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	29248	MK/T/2020/0467
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation)	29272	MK/T/2020/0505
Јовановски Горјан	29267	MK/T/2020/0382
Весна Чадо	29259	MK/T/2019/1392
ГАЛЕНИКА АД Београд	29270	MK/T/2014/1386
ДИНОВА - ЈОВАНОВА ЈУЛИЈАНА	29258	MK/T/2020/0075
ДООЕЛ БИСЕР ИМПОРТ ОХРИД	29279	MK/T/2020/0525
ДППУ ТЕХНОМАКС - Р ДООЕЛ Скопје	29275	MK/T/2019/1194
ДПТУ ФАДИ и МАТ ДОО експорт-импорт Скопје	29285	MK/T/2020/0549
Друштво за земјоделско производство и откуп, трговија, туризам и угостителство ЧОВЕК ДООЕЛ увоз-извоз с. Ваташа, Кавадарци	29276	MK/T/2020/0375
Друштво за монтажа и сервисирање на електронски производи и апарати МАК АЛАРМ СЕРВИС Љупчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	29260	MK/T/2020/0478



Друштво за производство на мелнички, пекарски и други производи и промет на мало и големо ЖИТО ПОЛОГ АД - Тетово	29256	МК/Т/2019/1293
Друштво за производство, преработка, трговија и услуги ЕКОСТО увоз-извоз ДОО с. Стојаково-Богданци	29296	МК/Т/2020/0540
Друштво за производство, преработка, трговија и услуги ЕКОСТО увоз-извоз ДОО с. Стојаково-Богданци	29298	МК/Т/2020/0541
Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС ДОО увоз-извоз Скопје	29264	МК/Т/2020/0396
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	29293	МК/Т/2014/0955
Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРЕКА ЕДУ ДООЕЛ Струмица	29269	МК/Т/2020/0239
Друштво за производство, трговија и услуги ХАС ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД ДОО увоз-извоз Скопје	29239	МК/Т/2020/0474
Друштво за современи технологии СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје	29250	МК/Т/2020/0476
Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАКЕТ ДОО	29277	МК/Т/2020/0519
Друштво за трговија и услуги ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ	29252	МК/Т/2020/0445
Друштво за трговија и услуги ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ	29253	МК/Т/2020/0446
Друштво за трговија и услуги ПАУЕРАД ИНТ ДООЕЛ	29254	МК/Т/2020/0447
Друштво за услуги КАФЕ ПАУЗА ДОО Скопје	29240	МК/Т/2018/1316
Друштво за филмска продукција и услуги Вертиго Вису ал доо Скопје	29261	МК/Т/2020/0480
ЕВРОАНСЕР С.Р.Л. Букурешт	29300	МК/Т/2019/0387
ЗИП Институт за политики и добро владение Скопје	29301	МК/Т/2019/0748
Здружение за заштита и унапредување на животна средина Еко Логик	29291	МК/Т/2020/0090
Здружение за заштита и унапредување на животна средина Еко Логик	29292	МК/Т/2020/0091
Златевски Љубиша	29283	МК/Т/2020/0536
Златевски Небојша	29281	МК/Т/2020/0527
Зоја Самандова Петрушева	29290	МК/Т/2020/0082
ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје	29299	МК/Т/2020/0477
Марија Панова Видески	29263	МК/Т/2020/0419
Марија Панова Видески	29262	МК/Т/2020/0420
Павлеска Бети	29257	МК/Т/2019/1290
Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по ортодонција Д-р МАРГИТА СМИЛЕВА Скопје	29288	МК/Т/2019/1302
СВН доо	29242	МК/Т/2020/0493
ТД СИНПЕКС ДОО Битола	29265	МК/Т/2020/0481
ТРД РАДИО КАНАЛ 77	29286	МК/Т/2020/0552
Трговско друштво за производство, промет и услуги БЕЛА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	29282	МК/Т/2020/0529
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	29284	МК/Т/2020/0544
Фејми Даут	29297	МК/Т/2020/0061
Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје	29295	МК/Т/2020/0252

**ПРЕНОС / BARTJE**

(111) **7782**

(732) **UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US**

(111) **9578**

(732) **UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US**

(111) **7750**

(732) **Heineken Brouwerijen B.V. Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD AMSTERDAM, NL**

(111) **7950**

(732) **M&G Prudential Services Limited 10 Frenchchurch Avenue, London EC3M 5AG, GB**

(111) **8956**

(732) **UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US**

(111) **12618**

(732) **UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US**

(111) **16674**

(732) **Adrialab d.o.o. Pulac 4a, 51000, Rijeka, HR**

(111) **16670**

(732) **Adrialab d.o.o. Pulac 4a, 51000, Rijeka, HR**

(111) **18707**

(732) **Baxter International Inc. One Baxter Parkway, Deerfield, IL 60015, US**

(111) **25059**

(732) **Johnson & Johnson One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswixk NJ 8933, US**

(111) **25189**

(732) **Johnson & Johnson One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswixk NJ 8933, US**

(111) **25058**

(732) **Johnson & Johnson One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswixk NJ 8933, US**

(111) **27187**

(732) **Johnson & Johnson One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswixk NJ 8933, US**



ПРОМЕНИ / NDRYSHIME

(111) **1489**

(732) **Smiths Medical International Limited 1500 Eureka Park, Lower Pemberton, Ashford, Kent TN25 4BF, UK**

(111) **3959**

(732) **Robertshaw US Holding Corp. 1222 Hamilton Parkway, Itasca, Illinois 60143, US**

(111) **5366**

(732) **Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville, Maryland 20850, US**

(111) **1918**

(732) **GBS Plaza Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay, MU**

(111) **4160**

(732) **PENNZOIL-QUAKER STATE COMPANY 150 N. Dairy Ashford St. Houston TX 77079, US**

(111) **4232**

(732) **SUZUKI MOTOR CORPORATION 300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP**

(111) **4406**

(732) **Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850, US**

(111) **14430**

(732) **Atlantič Štark d.o.o Београд Булевар Пека Дапчевића 29, 11000, Београд-Вождовац, RS**

(111) **15127**

(732) **Joint Stock Company "TechnoNICOL" (JSC "TechnoNICOL") Gilyarovskogo St.47, bld5 5th floor, office I, room 22, Moscow 129110, RU**

(111) **18024**

(732) **РОЛОМАТИК ДООЕЛ Скопје ул.20 бр. 214, Бразда, Чучр Сандево, МК**

(111) **18869**

(732) **AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Calle 77B No.57-103, Piso 21 Ed. Green Towers, Barranquilla, Atlantico, CO**

(111) **18687**

(732) **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD. Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 1162, Grand Cayman, KY1-1102, KY**



(111) **19051**

(732) **HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS LTD. Himalaya House, 138 Elgin Avenue, P.O. Box 1162, Grand Cayman, KY1-1102, KY**

(111) **18851**

(732) **Deckers Outdoor Corporation 250 Coromar Drive, Goleta, California, 93117, US**

(111) **18855**

(732) **BRIDGESTONE CORPORATION 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, , Tokyo, JP**

(111) **19843**

(732) **Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850, US, US**

(111) **20887**

(732) **Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway, Reynoldsburg OH 43068, US**

(111) **20958**

(732) **Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway, Reynoldsburg OH 43068, US**

(111) **20957**

(732) **Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway, Reynoldsburg OH 43068, US**

(111) **20956**

(732) **Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway, Reynoldsburg OH 43068, US**

(111) **20952**

(732) **Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway, Reynoldsburg OH 43068, US**

(111) **20951**

(732) **Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway, Reynoldsburg OH 43068, US**

(111) **21903**

(732) **Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN, GB**

(111) **23913**



(732) EURODRIP S.A. 55th KLM NATIONAL ROAD ATHENS - LAMIA, 32011 INOFYTA VIOTIAS, GR

(111) 25769

(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN, GB

(111) 25770

(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN, GB

(111) 25771

(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN, GB

(111) 25470

(732) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd. Clarendon House, 2 Church Street, HM11 Hamilton, BM

(111) 25960

(732) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd. Clarendon House, 2 Church Street, HM11 Hamilton, BM

(111) 25680

(732) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd. Clarendon House, 2 Church Street, HM11 Hamilton, BM

(111) 26083

(732) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd. Clarendon House, 2 Church Street, HM11 Hamilton, BM

(111) 26274

(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN, GB

(111) 26698

(732) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham B37 7YN, GB

(111) 27270

(732) Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway, Reynoldsburg OH 43068, US

(111) **27311**(732) **Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway, Reynoldsburg OH 43068, US****НЕВАЛИДНОСТ / PAVLEFSHMËRI**(111) **18560 МК/Т/ 2010/924****ОБНОВУВАЊА / RIPËRTËRITJE**

(111) 651	(186) 23/11/2030
(111) 345	(186) 15/10/2030
(111) 4018	(186) 15/10/2030
(111) 1887	(186) 10/10/2030
(111) 1489	(186) 02/10/2030
(111) 3959	(186) 15/12/2030
(111) 5366	(186) 13/12/2030
(111) 5163	(186) 13/02/2031
(111) 5171	(186) 13/02/2031
(111) 5188	(186) 13/02/2031
(111) 5189	(186) 13/02/2031
(111) 2473	(186) 29/06/2030
(111) 4160	(186) 05/08/2030
(111) 4201	(186) 10/12/2030
(111) 4232	(186) 25/01/2029
(111) 2081	(186) 10/10/2030
(111) 2087	(186) 15/08/2030
(111) 4406	(186) 18/09/2030
(111) 2128	(186) 18/10/2030
(111) 2131	(186) 12/10/2030
(111) 2762	(186) 25/12/2030
(111) 4820	(186) 29/03/2030
(111) 4822	(186) 29/03/2030



(111) 9772	(186) 07/06/2030
(111) 9745	(186) 04/07/2030
(111) 9750	(186) 04/07/2030
(111) 9715	(186) 28/07/2030
(111) 9908	(186) 14/08/2030
(111) 9855	(186) 28/09/2030
(111) 9937	(186) 29/09/2030
(111) 10074	(186) 03/10/2030
(111) 10075	(186) 03/10/2030
(111) 10162	(186) 12/10/2030
(111) 10452	(186) 02/11/2030
(111) 11397	(186) 07/11/2030
(111) 10238	(186) 10/11/2030
(111) 10211	(186) 13/11/2030
(111) 10225	(186) 28/11/2030
(111) 13347	(186) 30/11/2030
(111) 10263	(186) 14/12/2030
(111) 10264	(186) 14/12/2030
(111) 10426	(186) 22/12/2030
(111) 16430	(186) 14/10/2028
(111) 18239	(186) 09/03/2030
(111) 19298	(186) 11/05/2030
(111) 18300	(186) 09/07/2030
(111) 18403	(186) 27/07/2030
(111) 18770	(186) 06/08/2030
(111) 18572	(186) 26/08/2030
(111) 18571	(186) 26/08/2030
(111) 19127	(186) 07/09/2030
(111) 18869	(186) 20/09/2030
(111) 18876	(186) 20/09/2030
(111) 19010	(186) 07/10/2030
(111) 18961	(186) 08/10/2030
(111) 18687	(186) 12/10/2030
(111) 19051	(186) 12/10/2030
(111) 18851	(186) 15/10/2030
(111) 18855	(186) 19/10/2030



(111) 18590	(186) 22/10/2030
(111) 18863	(186) 22/10/2030
(111) 18861	(186) 22/10/2030
(111) 18862	(186) 22/10/2030
(111) 18850	(186) 27/10/2030
(111) 18903	(186) 05/11/2030
(111) 19239	(186) 10/11/2030
(111) 19236	(186) 10/11/2030
(111) 19237	(186) 10/11/2030
(111) 18826	(186) 10/11/2030
(111) 18948	(186) 17/11/2030
(111) 18947	(186) 18/11/2030
(111) 18902	(186) 22/11/2030
(111) 19843	(186) 30/11/2030
(111) 18838	(186) 14/12/2030
(111) 19329	(186) 31/12/2030
(111) 19154	(186) 10/01/2031
(111) 19273	(186) 20/01/2031
(111) 19272	(186) 20/01/2031
(111) 19100	(186) 26/01/2031
(111) 19102	(186) 26/01/2031
(111) 19174	(186) 28/01/2031

ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / APLIKIMET PËR DISENJO INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн. / Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18), Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat e aplikimeve për disenjo industriale.

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me kodet për disenjo industrial INID* (standart WIPO ST.80):

- (21) број на пријавата / numri i aplikimit
- (22) датум на поднесување / data e depozitimit
- (23) датум на изложба, саем / data e ekspozitës, panairit
- (45) датум на објавување / data e publikimit
- (28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) / numri i përgjithshëm i disenjove dhe i lloji i përcaktimit të dizajnit (dy/tre dimensional)
- (30) право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) / klasifikimi ndërkombëtar (prej Locarno)
- (54) назив на дизајнот / emërimi i dizajnit
- (55) прикази на индустрискиот дизајн / pamja e disenjos industriale
- (57) назначување на боите или комбинации на бои / Theksimi ngjyrave ose kombinimi i tyre
- (72) податоци за авторот: презиме, име и адреса / të dhënat e autorit: mbiemri, emir dhe adresa
- (73) податоци за подносителот на пријавата / të dhënat e aplikantit
- (74) податоци за застапник / të dhënat e përfaqësues juridik

* *Internationally agreed Numbers for the Identification of Data*

(21) ID **2020/20**

(45) 28/02/2021

(22) 14/12/2020

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални


(30) 008113369-0001 14/08/2020 ЕМ; 008113369-0002 14/08/2020 ЕМ; 008113369-0003 14/08/2020 ЕМ and 008113369-0004 14/08/2020 ЕМ


(72) Oscar Xoy; Claudia Daniela Macias Meji and Dale Nicholls


(73) **Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US**


(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул."Орце Николов" 68/4, реон 20, 1000 Скопје

(51) 09-01

(54) **"Шишиња"**







(21) ID **2020/21**

(45) 28/02/2021

(22) 24/12/2020


(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) Цветкоски Гоце

(73) Цветкоски Гоце ул.Лазо Трпоски 2/2-8, 6000, Охрид, МК

(51) 09-01

(54) "ШИШЕ"



ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS PËR DISENJO INDUSTRIALE

(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн / kodë sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(51)	(21)
09-01	МК/И/ 2020/20
09-01	МК/И/ 2020/21

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS SË APLIKIMIT PËR DISENJO

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjës industriale

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)	(21)
Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US	МК/И/ 2020/20
Цветкоски Гоце ул.Лазо Трпоски 2/2-8, 6000, Охрид, МК	МК/И/ 2020/21

РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / VENDIMET PËR DISENJOT INDUSTRIALE

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 и 83/18), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн.. Në përputhje me nenin 154 të Ligjit për Pronësi Industriale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 21/2009, 24/11, 12/14, 41/14, 152/15, 53/16 dhe 83/18”) Enti Shtetëror për Pronësi Industriale publikon të dhënat për disenjo industriale.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) / Të dhënat shënohen me INID* kode për disenjo industriale (standart WIPO ST. 80):

- (11) Регистарски број на документот / Numri i regjistrimit të dokumentit
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн / Data e vlefshmërisë së disenjos industriale
- (21) Број на пријавата / Numri i aplikimit
- (22) Дата на поднесување / Data e depozitimit
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство / Data e prioritetit të ekspozitës ose të panairit
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број на индустриски дизајни / Lënda e aplikimit, theksohet numri i përgjithshëm i disejnovë industriale
- (30) Право на првенство: датум, држава, број / Data e prioritetit: data, shteti, numri
- (45) Дата на објавување / Data e publikimit
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) / Klasifikimi Ndërkombëtar i Disenjove Industriale (Locarno)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот / Emri i objektit, përkatësisht fotografia ose vizatimi
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот / Fotografia ose paraqitja grafike (skica) e objektit, përkatësisht fotoja ose vizatimi
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои / saktimimi ngjyrave ose kombinimi i ngjyrave
- (72) Автор / Autori
- (73) Носител на правото / Bartësi i së drejtës
- (74) Застапник / Përfaqësuesi juridik

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) **911**

(45) 28/02/2021

(21) ID 2019/30

(22) 26/11/2019






(18) 26/11/2024


(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален

(72) АЛИБЕР МИХАЈЛОВСКИ (Воденска 4/2-14, 1020, Скопје)

(73) **АЛИБЕР МИХАЈЛОВСКИ Воденска 4/2-14, 1020, Скопје, МК**

(51) 23-04

(54) **"ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ"**



ПРЕГЛЕДИ / PASQYRA

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA E DISENJOVE TË PUBLIKUARA SIPAS KUALIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË DISENJOVE INDUSTRIALE

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн / kodë sipas kualifikimit ndërkombëtar të disenjove industriale

(11) регистарски број на дизајнот / numri i regjistrimit së disenjës

(51)	(11)
23-04	МК/И/ 2020/911

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН / PASQYRA SIPAS BARTËSIT TË SË DREJTËS TË DISENJOVE INDUSTRIALE TË PUBLIKUAR

(73) носител на правото на индустриски дизајн / bartësi i së drejtës së disenjës industriale

(11) регистарски број на документот / numri i regjistrimit të dokumentit

(21) број на пријавата / numri i aplikimit

(73)	(11)	(21)
АЛИБЕР МИХАЈЛОВСКИ Воденска 4/2-14, 1020, Скопје, МК	911	МК/И/ 2020/30

ПРОМЕНА

148. Агенција за интелектуална сопственост АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр. 39/28
1000 Скопје, МК

бришење на лицето вработено кај застапникот **Сања Андоновска** и впишување на ново лице **Нико Настоски**